



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА Ф

1830

2

Službeni vезnik SR

Makedonije

91001 Skopje

rah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-1125

Петок, 31 декември 1976

БЕЛГРАД

БРОЈ 58

ГОД. XXXII

Цена на овој број е 56 динари. — Претплатата за 1976 година изнесува 420 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт Фах 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756.

822.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1977 ГОДИНА

Се прогласува Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1977 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 24 декември 1976 година.

ПР бр. 585
24 декември 1976 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с.р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с.р.

ЗАКОН

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1977 ГОДИНА

Член 1

Вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1977 година се утврдува во износ од 90.553.200.000 динари.

Член 2

Средствата за покривање на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1977 година од член 1 на овој закон ќе се обезбедат од изворните приходи на федерацијата во износ од 36.402.000.000 динари, од придонесите од републиките и автономните покраини во износ од 40.651.200.000 динари, од средствата на кредитот кај Народната банка на Југославија во износ од 9.500.000.000 динари и од средствата на обврзниците што федерацијата ќе ги издаде во 1977 година во износ од 4.000.000.000 динари.

Член 3

Кредитот од член 2 на овој закон Народната банка на Југославија ќе ѝ го одобри на федерацијата со рок на враќање од 25 години и со камата по стапка од 1% годишно. Кредитот ќе се отплаќува од средствата на буџетот на федерацијата во еднакви годишни анuitети, со тоа што првиот анuitет втасува за плаќање на 1 октомври 1979 година.

Договорот за користење на кредитот од став 1 на овој член ќе го склучи со Народната банка на Југославија, од името на федерацијата, сојузниот секретар за финансии.

Член 4

Обврзниците од член 2 на овој закон федерацијата ќе ги издава во 12 месечни транши почнувајќи од 1 јануари 1977 година.

Член 5

Обврзниците од член 2 на овој закон ќе ги пласираат деловните банки од територијата на одделна република, односно автономна покраина во обем што е соразмерен на учеството на придонесот од републиката, односно од автономната покраина во придонесите кон Буџетот на федерацијата за 1977 година.

Член 6

Деловните банки ќе ги пласираат траншите на обврзниците од член 4 на овој закон, утврдени согласно со член 5 од овој закон, најдоцна до 25-ти во месецот.

Деловните банки се должни дел од своите резервни фондови или други средства утврдени со посебни прописи да ги држат во обврзници на федерацијата што не ги пласирале во рокот од став 1 на овој член.

Член 7

Обврските на одделни деловни банки во поглед на пласманот, односно на откупот на обврзниците од член 2 на овој закон ги утврдуваат надлежните републички, односно покраински органи врз основа на состојбата на средствата на резервните фондови на деловните банки на 31 декември 1976 година или врз основа на некој друг критериум единствен за сите деловни банки на територијата на републиката, односно автономната покраина.

Член 8

Обврзниците од член 2 на овој закон федерацијата ќе ги издаде со рок на враќање до 31 март 1979 година и со камата по стапка од 10% годишно. Обврзниците гласат на доносителот.

Член 9

Купувачите на обврзниците од член 2 на овој закон, издадени според одредбите на овој закон, ќе имаат олеснувања и погодности што, врз основа на договор, ќе ги утврдат републиките и автономните покраини со свои прописи.

Член 10

Обврзниците од член 2 на овој закон што корисниците на општествени средства ги држат во средства на резервите според одредбите на овој закон, не се засметуваат во процентот до кој корисниците на општествени средства можат да ги држат

своите средства на резервите во обврзници и во други хартии од вредност според одредбите на Законот за посебното користење на определени обврзници и на други хартии од вредност.

Член 11

Обврзниците од член 2 на овој закон ги издава за сметка на федерацијата Народната банка на Југославија.

Ануитетската служба и отплатувањето на обврзниците ги врши Службата на општественото књиговодство на Југославија.

Член 12

Сојузниот секретар за финансии ќе го пропише начинот на издавање, текстот и обликот на обврзницата.

Член 13

Се одлага за четири години отплатувањето на ануитетите предвидено во Законот за задолжување на федерацијата кај Народната банка на Југославија заради обезбедување средства за покрите на обврските на федерацијата во 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/73 и 57/74), во Законот за амортизација на обврзниците на федерацијата во 1975 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/74) и во Законот за задолжување на федерацијата кај Народната банка на Југославија заради обезбедување средства за финансирање на пополнувањето на постојаните стоковни резерви на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/73).

Член 14

Од средствата на постојаната буџетска резерва на федерацијата во 1977 година ќе му се додели на Сојузниот секретаријат за надворешни работи износ од 180.000.000 динари, на име привремено покривање на трошоците за организирање на Конференцијата за европската безбедност и соработка, што ќе се одржи во 1977 година во Белград.

Средствата од став 1 на овој член ќе се вратат во постојаната буџетска резерва на федерацијата најдоцна до 31 декември 1978 година од средствата на придонесите што ќе ги уплатат земјите-учеснички на Конференцијата.

Народната банка на Југославија ќе обезбеди девизни средства до износот потребен за покривање на дел на трошоците на Конференцијата што се плаќаат во девизи, а девизните средства остварени со наплата на придонесите од земјите-учеснички, ќе ги откупи Народната банка на Југославија и ќе ги внесе во девизните резерви.

Член 15

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1977 година.

823.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1977 ГОДИНА

Се прогласува Буџетот на федерацијата за 1977 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 24 декември 1976 година.

ПР бр. 545
24 декември 1976 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

БУЏЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1977 ГОДИНА

I. ОПШТ ДЕЛ

Член 1

Вкупните приходи на Буџетот на федерацијата за 1977 година се утврдуваат во износ од 90.553.200.000 динари.

Приходите од став 1 на овој член се формираат од:

- 1) изворните приходи на федерацијата — во износ од 36.402.000.000 динари;
- 2) придонесите од републиките и од автономните покраини утврдени според одредбите на Законот за финансирање на федерацијата — во износ од 40.651.200.000 динари;
- 3) средствата на кредитот од Народната банка на Југославија во износ од 9.500.000.000 динари;
- 4) средствата од обврзниците на федерацијата што ќе се издадат во 1977 година во износ од 4.000.000.000 динари.

Член 2

Во постојаната буџетска резерва на федерацијата се издвојуваат 284.000.000 динари од изворните приходи на Буџетот на федерацијата за 1977 година.

Член 3

Приходите по видовите, формите и потформите и расходите по основните намени се утврдуваат во Билансот на приходите и расходите на Буџетот на федерацијата за 1977 година во следните износи:

БИЛАНС

НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1977 ГОДИНА

I. ПРИХОДИ

Класификационен број		Приходи	Износ	
на формата на приходите	на потформата на приходите		на потформата на приходите	вкупно на формата на приходите
1	2	3	4	5
11		Вид 1. Приходи од царини и увозни давачки		
		Приходи од царини и увозни давачки		35.086.000.000
		Вкупно вид 1.		
		Приходи од царини и увозни давачки		35.086.000.000

1	2	3	4	5
		Вид 3. Такси		
34		Конзуларни такси		70,422.000
35		Царински такси		50,578.000
		Вкупно вид 3. Такси		121,000.000
		Вид 5. Приходи според посебни сојузни прописи		
51		Средства од позитивните курсни разлики		75,000.000
52		Средства на кредитот од Народната банка на Југославија		9.500,000.000
53		Средствата од обврзниците на федерацијата, што ќе се издадат во 1977 година		4.000,000.000
		Вкупно вид 5. Приходи според посебни сојузни прописи		13.575,000.000
		Вид 6. Приходи на сојузните органи и други приходи		
61		Приходи на сојузните органи и организации		849,585.000
62		Приходи на Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба од надоместот за прелетувања на воздухопловји		144,250.000
63		Други приходи		126,165.000
		Вкупно вид 6. Приходи на сојузните органи и други приходи		1.120,000.000
		Вид 7. Приходи од други општествено-политички заедници		
71		Придонеси од републиките и од автономните покраини		
	711	Придонес од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина	5.322,021.000	
	712	Придонес од Социјалистичка Република Македонија	2.278,522.000	
	713	Придонес од Социјалистичка Република Словенија	6.557,437.000	
	714	Придонес од Социјалистичка Република Србија, без автономните покраини	9.760,451.000	
	715	Придонес од Социјалистичка Република Хрватска	10.729,960.000	
	716	Придонес од Социјалистичка Република Црна Гора	809,969.000	
	717	Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина	4.491,602.000	
	718	Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина Косово	701,238.000	40.651,200.000
		Вкупно вид 7. Приходи од други општествено-политички заедници		40.651,200.000
		Вкупно приходи за распоред (видови 1 до 7)		90.553,200.000

II. РАСХОДИ

Класификационен број		Расходи	Износ	
на распоредната група	на распоредната подгрупа		на распоредната подгрупа	на распоредната група
1	2	3	4	5
		Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации		
07-2		Средства распоредени во определен износ		
	07-2-1	— за редовна дејност	1.741,333.900	
	07-2-2	— за посебни намени (освен за инвестиции)	1.610,792.300	
	07-2-3	— за општи општествени потреби	1.721,110.800	5.073,237.000
		Вкупно основна намена 07		5.073,237.000

1	2	3	4	5
		Основна намена 08 — Народна одбрана		
08-2		Средства распоредени во определен износ		38.138,000.000
		Вкупно основна намена 08		38.138,000.000
		Основна намена 09 — Дополнителни средства за стопански недоволно развиените републики и САП Косово		
09-2		Средства распоредени во определен износ		6.139,000.000
		Вкупно основна намена 09		6.139,000.000
		Основна намена 10 — Наменски дополнителни средства		
10-2		Средства распоредени во определен износ		13.815,700.000
		Вкупно основна намена 10		13.815,700.000
		Основна намена 13 — Дејност на општествено-политичките организации		
13-2		Средства распоредени во определен износ		235,737.000
		Вкупно основна намена 13		235,737.000
		Основна намена 14 — Нестопански инвестиции		
14-2		Средства распоредени во определен износ		1.356,626.000
		Вкупно основна намена 14		1.356,626.000
		Основна намена 17 — Обврски од поранешните години		
17-2		Средства распоредени во определен износ		5.444,900.000
		Вкупно основна намена 17		5.444,900.000
		Основна намена 18 — Издвојување во постојаната буџетска резерва на федерацијата		
18-2		Средства распоредени во определен износ		284,000.000
		Вкупно основна намена 18		284,000.000
		Основна намена 19 — Буџетска резерва		
19-2		Средства распоредени во определен износ		
	19-2-21	Тековна буџетска резерва 200,000.000	200,000.000	
	19-2-22	Дотација за Фондот на солидарноста со неврзаните земји и со земјите во развој	100,000.000	300,000.000
		Вкупно основна намена 19		300,000.000
		Основна намена 20 — Надомест за Службата на општественото книговодство		
20-2		Средства распоредени во определен износ		114,000.000
		Вкупно основна намена 20		114,000.000
		Основна намена 21 — Посебна сметка за финансирање на унапредувањето на надворешнотрговската размена		
21-2		Средства распоредени во определен износ		16.795,000.000
		Вкупно основна намена 21		16.795,000.000

1	2	3	4	5
		Основна намена 22 — Посебна сметка за финансирање на интервенциите во земјоделството		
22-2		Средства распоредени во определен износ		2.050,000.000
		Вкупно основна намена 22		2.050,000.000
		Основна намена 23 — Тековно финансирање на сојузните дирекции за стоковни резерви		
23-2		Средства распоредени во определен износ		807,000.000
		Вкупно основна намена 23		807,000.000
		ВКУПНО РАСХОДИ (основни намени 7 до 23)		90.553,200.000

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ

Член 4

Расходите во износ од 90.553,200.000 динари што се искажани по основните намени во Билансот на приходите и расходите на Буџетот на федерацијата за 1977 година, се распоредуваат по носителите, корисниците и поблиските намени во посебниот дел на Буџетот на федерацијата за 1977 година, кој гласи:

Број на позицијата	Распоредна група или подгрупа	Основна и поблиска намена	Износ	
			на позицијата	на основната намена
1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 1. ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
1	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	9,942.680	
2	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	350.000	
3	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	9,927.320	
4	07-2-2	Надомести на личните доходи на другите работници	1,576.790	
5	07-2-2	Надомести за одвоен живот од семејството	201.600	
6	07-2-2	Патни трошоци	800.000	
7	07-2-2	Канцелариски материјал	200.000	
8	07-2-2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	350.000	
9	07-2-2	Трошоци за репрезентација	600.000	
10	07-2-2	Патувања и посети	10,752.000	
11	07-2-2	Надомести за надворешни соработници	80.000	
12	07-2-2	Претплата на службени весници, списанија и печат	300.000	
13	07-2-2	Трошоци за изработка на ордени и одликувања	5,703.000	
14	07-2-2	Трошоци за услуги	40.000	
15	07-2-2	Надомест за работа подолга од полното работно време	324.000	
16	07-2-2	Набавка на службена и работна облека	30.000	
17	07-2-2	Дополнување на опрема и инвентар	300.000	
18	07-2-2	Трошоци на Сојузниот совет за заштита на уставниот поредок	60.000	
19	07-2-2	Трошоци на Советот за народна одбрана	50.000	
20	07-2-2	Трошоци на Сојузниот совет за меѓународни односи	120.000	
		Вкупно основна намена 07		41,707.390
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 (позиции 1 до 20)		41,707.390

1	2	3	4	5
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 1.				
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА				
		— Редовна дејност		10,292.680
		— Други намени		31,414.710
ВКУПНО РАЗДЕЛ 1				41,707.390
РАЗДЕЛ 2. СОБРАНИЕ НА СФРЈ				
Глава 1. Собрание на СФРЈ				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
21	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	56,488.420	
22	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	200.000	
23	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	57,190.110	
24	07-2-2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	2,700.000	
25	07-2-2	Надомести за работа подолга од полното работно време	3,000.000	
26	07-2-2	Надомести за надворешни соработници	1,980.000	
27	07-2-2	Трошоци за работа на делегатите и на собраниските тела	30,000.000	
28	07-2-2	Набавка на домашни и странски книги	300.000	
29	07-2-2	Претплата на службени весници, билтени и списанија	715.000	
30	07-2-2	Издавање на стенографските белешки	6,000.000	
31	07-2-2	Изработка на публикации на Собранието на СФРЈ, на информации, билтени и на други собраниски материјали	6,320.000	
32	07-2-2	Трошоци на парламентарни делегации	8,500.000	
33	07-2-2	Трошоци за репрезентација	575.000	
34	07-2-2	Набавка на облека и обувки	550.000	
35	07-2-2	Членски влогови за Интерпарламентарната унија	300.000	
36	07-2-2	Услуги извршени од други	250.000	
37	07-2-2	Трошоци за одржување на возниот парк	3,500.000	
38	07-2-2	Трошоци на печатницата	2,875.000	
39	07-2-2	Набавка на опрема	5,200.000	
40	07-2-2	Партиципација за зачувување на основната музејска поставка на Музејот на I и II заседание на АВНОЈ	1,000.000	
41	07-2-2	Изработка на теми, анализи и елаборати	1,200.000	
42	07-2-2	Канцелариски материјал, ситен инвентар, хартија и друг потрошен материјал	6,100.000	
43	07-2-2	Трошоци на Комисијата на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за подготвување на закони за основните права од пензиското и инвалидското осигурување	5,417.500	
44	07-2-2	Трошоци на Комисијата за следење на спроведувањето на Законот за здружениот труд	2,460.000	
Вкупно основна намена 07				202,801.030
Вкупно Глава 1				202,801.030
Глава 2. Биро за претставки и поплаки				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
45	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	3,958.100	
46	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	190.000	
47	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	429.360	
48	07-2-2	Помош на странки	33.300	
49	07-2-2	Дополнување на опрема и инвентар	44.800	
Вкупно основна намена 07				4,654.760
Вкупно Глава 2				4,654.760

1	2	3	4	5
Глава 3. Секретаријат за законодавство на Собранието на СФРЈ				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
50	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	1,254.440	
51	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	120.200	
52	07-2-2	Надомест на личните доходи и други примања на функционерите	1,028.410	
Вкупно основна намена 07				2,403.050
Вкупно Глава 3				2,403.050
ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 (позиции 21 до 52)				209,858.840
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 2. СОБРАНИЕ НА СФРЈ				
— Редовна дејност				62,191.160
— Други намени				147,667.680
ВКУПНО РАЗДЕЛ 2				209,858.840
РАЗДЕЛ 3. СОВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
53	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	5,913.370	
54	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	125.000	
55	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите и на лица со посебен статус	21,969.800	
56	07-2-2	Пашал на возачите за ненормирано работно време	551.000	
57	07-2-2	Патни и селидбени трошоци во земјата	360.000	
58	07-2-2	Патни трошоци во странство	90.000	
59	07-2-2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	300.000	
60	07-2-2	Претплати на информативни материјали и друго	440.000	
61	07-2-2	Трошоци за репрезентација	90.000	
62	07-2-2	Надомест на трошоците на членовите на Советот на Федерацијата за користење на дел од стан за вршење на службени работи	600.000	
63	07-2-2	Набавка на облека и обувки	95.000	
64	07-2-2	Надомести на Авто-сервисот за извршени услуги	360.000	
65	07-2-2	Набавка на опрема	60.000	
Вкупно основна намена 07				30,954.170
ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 (позиции 53 до 65)				30,954.170
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 3 СОВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА				
— Редовна дејност				6,038.370
— Други намени				24,915.800
ВКУПНО РАЗДЕЛ 3				30,954.170
РАЗДЕЛ 4. КАБИНЕТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
66	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	12,029.600	
67	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	9,800.000	
68	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	2,029.330	

1	2	3	4	5
69	07-2-2	Кумување и помошти	150.000	
70	07-2-2	Трошоци за набавка на подароци во врска со патувања и посети	7,000.000	
71	07-2-2	Патни трошоци во земјата и во странство	700.000	
72	07-2-2	Дополнување на инвентар	2,000.000	
73	07-2-2	Трошоци за одржување на објектите и инвентарот	5,300.000	
74	07-2-2	Лични доходи на сезонски работници	250.000	
75	07-2-2	Надомест за работа подолга од полното работно време	1,300.000	
76	07-2-2	Надомест за работа на надворешни соработници	1,700.000	
		Вкупно основна намена 07		42,258.930
ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 (позиции 66 до 76)				42,258.930
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 4 КАБИНЕТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА				
		— Редовна дејност		21,829.600
		— Други намени		20,429.330
ВКУПНО РАЗДЕЛ 4				42,258.930
РАЗДЕЛ 5. СОЈУЗЕН ИЗВРШЕН СОВЕТ				
Глава 1. Сојузен извршен совет				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
77	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	22,044.820	
78	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	931.000	
79	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	16,520.390	
80	07-2-2	Надомести за одвоен живот од семејството	504.000	
81	07-2-2	Надомести за надворешни соработници	300.000	
82	07-2-2	Канцелариски материјал	160.000	
83	07-2-2	Претплати за печат, списанија и публикации	400.000	
84	07-2-2	Попштенско-телеграфски и телефонски трошоци	3,750.000	
85	07-2-2	Патни и селидбени трошоци во земјата	1,700.000	
86	07-2-2	Транспортни услуги	1,000.000	
87	07-2-2	Патни трошоци во странство	15,000.000	
88	07-2-2	Потрошен материјал и инвентар	66.000	
89	07-2-2	Печатење и умножување на материјали за седници	1,500.000	
90	07-2-2	Набавка на опрема	8,300.000	
91	07-2-2	Средства за потреби на работата на Комисијата на СЕВ	1,750.000	
92	07-2-2	Трошоци за репрезентација	2,500.000	
93	07-2-2	Трошоци на меѓународната соработка	14,000.000	
94	07-2-2	Надомести за работа подолга од полното работно време	340.000	
95	07-2-2	Трошоци за работа на Сојузниот правен совет	310.750	
96	07-2-2	Трошоци за работа на Сојузниот економски совет	273.500	
97	07-2-2	Трошоци на техничките служби на Сојузниот извршен совет	226.000	
98	07-2-2	Трошоци за работа на Советот за прашања на општественото уредување	2,260.000	
99	07-2-2	Трошоци за работа на Советот за стопански развој и економска политика	2,147.000	
100	07-2-2	Трошоци за работа на Советот за човековата средина и просторно уредување	3,016.500	
101	07-2-2	Трошоци за работа на Комисијата на СИС за односи со верските заедници	395.500	
102	07-2-2	Трошоци за работа на Комисијата за нуклеарна енергија	500.000	
103	07-2-3	Трошоци за меѓународни активности на подрачјето на физичката култура на Југославија	58,420.000	
		Вкупно основна намена 07		158,315.460

1	2	3	4	5
		Основна намена 14 — Нестопански инвестиции		
104	14-2-21	Ануитети за набавен воздухоплов		56,000.000
		Вкупно основна намена 14		56,000.000
		Основна намена 19 — Нераспоредени средства		
105	19-2-22	Дотација за Фондот на солидарноста со невработените земји и со земјите во развој		100,000.000
		Вкупно основна намена 19		100,000.000
		Вкупно Глава 1		314,315.460
		Глава 2. Протокол на Сојузниот извршен совет		
		Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации		
106	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	363.930	
107	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	26.000	
108	07-2-2	Надомест на личните доходи и други примања на функционерите	418.060	
109	07-2-2	Надомест за работа подолга од полното работно време	80.000	
110	07-2-2	Трошоци за репрезентација	5.400	
111	07-2-2	Набавка на службена облека	10.000	
		Вкупно основна намена 07		903.390
		Вкупно глава 2.		903.390
		Глава 3. Служба на Сојузниот извршен совет за одбранбени подготовки		
		Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации		
112	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	2,740.770	
113	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	220.000	
114	07-2-2	Надомест на личните доходи и други примања на функционерите	236.840	
115	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	9,860.000	
		Вкупно основна намена 07		13,057.610
		Основна намена 14 — Нестопански инвестиции		
116	14-2-21	Изградба на посебни објекти		96,084.000
		Вкупно основна намена 14		96,084.000
		Вкупно Глава 3.		109,141.610
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 (позиции 77 до 116)		424,360.460
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 5 СОЈУЗЕН ИЗВРШЕН СОВЕТ		
		— Редовна дејност		26,326.520
		— Други намени		398,033.940
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 5		424,360.460
		РАЗДЕЛ 6. СЕКРЕТАРИЈАТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ДВИЖЕЊА		
		Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации		
117	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	1,725.000	
118	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	450.000	

1	2	3	4	5
119	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	667.400	
120	07-2-2	Патни трошоци во странство	125.000	
121	07-2-2	Надомести за надворешни работници	45.000	
122	07-2-2	Средства за финансирање на трошоците во врска со анализи и прогнози на стопански движења	7.260.000	
		Вкупно основна намена 07		10.272.400
ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 (позиции 117 до 122)				10.272.400
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 6 СЕКРЕТАРИЈАТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ДВИЖЕЊА				
		— Редовна дејност		2.175.000
		— Други намени		8.097.400
ВКУПНО РАЗДЕЛ 6				10.272.400
РАЗДЕЛ 7. УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
123	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	6.471.650	
124	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	480.000	
125	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	4.634.360	
126	07-2-2	Надомести за одвоен живот од семејството	100.800	
127	07-2-2	Трошоци за постапка	180.000	
128	07-2-2	Издавање на Збирка на одлуки и мислења на Уставниот суд на Југославија	270.000	
129	07-2-2	Патни трошоци во странство	72.000	
130	07-2-2	Дневници на возачи	60.000	
131	07-2-2	Паушал на возачи за ненормирано работно време	227.740	
132	07-2-2	Набавка на облека и обувки	24.700	
133	07-2-2	Набавка и дополнување на опрема	100.000	
134	07-2-2	Трошоци за престој на делегации	200.000	
135	07-2-2	Трошоци по повод одржаната Трета меѓународна европска конференција во 1976 година	87.500	
		Вкупно основна намена 07		12.908.750
ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 (позиции 123 до 135)				12.908.750
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 7 УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА				
		— Редовна дејност		6.951.650
		— Други намени		5.957.100
ВКУПНО РАЗДЕЛ 7				12.908.750
РАЗДЕЛ 8. СОЈУЗЕН СУД				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
136	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	7.446.320	
137	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	800.000	
138	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	4.563.300	
139	07-2-2	Надомести за одвоен живот од семејството	135.000	
140	07-2-2	Издавање на Збирка на судски одлуки	300.000	
141	07-2-2	Патни трошоци во земјата	80.000	
142	07-2-2	Патни трошоци во странство	44.000	

1	2	3	4	5
143	07-2-2	Преведување на јазиците на народите и народностите	30.000	
144	07-2-2	Трошоци за судска постапка	50.000	
145	07-2-2	Набавка и дополнување на опрема	290.000	
146	07-2-2	Тековно одржување на зградата и инвентарот	240.000	
147	07-2-2	Трошоци за престој на странски делегации	45.000	
148	07-2-2	Трошоци за репрезентација	60.000	
149	07-2-2	Награди и надомести за судии-поротници	40.000	
150	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	20.000	
		Вкупно основна намена 07		14,143.620
ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 (позиции 136 до 150)				14,143.620
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 8				
СОЈУЗЕН СУД				
		— Редовна дејност		8,246.320
		— Други намени		5,897.300
ВКУПНО РАЗДЕЛ 8				14,143.620
РАЗДЕЛ 9. СОЈУЗНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
151	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	3,931.920	
152	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	325.000	
153	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	2,138.980	
154	07-2-2	Надомести за одвоен живот од семејството	33.600	
155	07-2-2	Патни трошоци во странство	18.700	
156	07-2-2	Преведување на судски списи од странски и на странски јазици	100.000	
157	07-2-2	Трошоци за советувања, следење и проучување на општествените односи и појави	75.000	
158	07-2-2	Набавка и дополнување на опрема	10.000	
159	07-2-2	Трошоци за престој на странски делегации	63.000	
160	07-2-2	Трошоци за репрезентација	31.200	
161	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	20.000	
		Вкупно основна намена 07		6,747.400
ВКУПНО РАЗДЕЛ 9 (позиции 151 до 161)				6,747.400
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 9				
СОЈУЗНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО				
		— Редова дејност		4,256.920
		— Други намени		2,490.480
ВКУПНО РАЗДЕЛ 9				6,747.400
РАЗДЕЛ 10. СОЈУЗНО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
162	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	1,654.860	
163	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	204.000	
164	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционери и на лица со посебен статус	1,156.640	
165	07-2-2	Трошоци за процесна и извршна постапка и застапување во земјата	10.000	
166	07-2-2	Трошоци за водење на процеси во странство и патни трошоци	97.660	

1	2	3	4	5
167	07-2-2	Трошоци за престој на странски делегации	7.000	
168	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	10.000	
		Вкупно основна намена 07		3,140.160
ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 (позиции 162 до 168)				3,140.160
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 10				
СОЈУЗНО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО				
		— Редовна дејност		1,858.860
		— Други намени		1,281.300
ВКУПНО РАЗДЕЛ 10				3,140.160
РАЗДЕЛ 11. СОЈУЗЕН ОПШТЕСТВЕН ПРАВО-				
БРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
169	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	1,112.820	
170	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	300.000	
171	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	887.420	
172	07-2-2	Надомести за одвоен живот од семејството	33.600	
173	07-2-2	Преведување на странски јазици	30.000	
174	07-2-2	Патни трошоци во странство	70.000	
175	07-2-2	Набавка на опрема	200.000	
176	07-2-2	Трошоци за репрезентација	15.400	
177	07-2-2	Трошоци за советувања и семинари	35.000	
178	07-2-2	Трошоци за престој на странски делегации	50.000	
		Вкупно основна намена 07		2,734.240
ВКУПНО РАЗДЕЛ 11 (позиции 169 до 178)				2,734.240
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 11				
СОЈУЗЕН ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО				
		— Редовна дејност		1,412.820
		— Други намени		1,321.420
ВКУПНО РАЗДЕЛ 11				2,734.240
РАЗДЕЛ 12. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
179	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	140,855.000	
180	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	17,670.000	
181	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	6,144.000	
182	07-2-2	Надомести за надворешни соработници	795.000	
183	07-2-2	Надомести за работа ноќе, во недела и во денови на државни празници	1,248.000	
184	07-2-2	Трошоци за репрезентација	681.000	
185	07-2-2	Трошоци за делегации	7,500.000	
186	07-2-2	Трошоци за разграничување со соседните земји и на Комисијата за кодификација на меѓународното право	1,612.000	
187	07-2-2	Трошоци на Конференцијата за европската безбедност и соработка	2,600.000	
188	07-2-2	Трошоци за радиоврска	3,973.000	
189	07-2-2	Трошоци за привремено сместување	1,135.000	
190	07-2-2	Надомести за одвоен живот од семејството	250.000	

1	2	3	4	5
191	07-2-2	Преведување на меѓународни договори на јазиците на народите и народностите на Југославија и други трошоци	350.000	
192	07-2-2	Собирање и обработка на архивска граѓа	1,248.000	
193	07-2-2	Членарини за меѓународни организации	29,680.000	
194	07-2-2	За потребите на документацијата	4,000.000	
195	07-2-2	Дополнување и замена на опрема	1,522.000	
196	07-2-2	Научноистражувачки работи, студии и анализи	12,100.000	
197	07-2-2	Стручна обука на кадри за службата на врски	120.000	
198	07-2-2	Закуп и одржување на деловен простор на Протоколот	500.000	
199	07-2-2	Нераспоредени средства	6,410.000	
200	07-2-3	Лични и материјални расходи на дипломатските и конзуларните претставништва во странство	804,783.000	
201	07-2-3	Обврски по ануитетите за купените згради на кредит за потребите на дипломатските и конзуларните претставништва во странство	22,950.000	
202	07-2-3	Замена на патни исправи на југословенски граѓани во странство	3,280.000	
203	07-2-3	Физичко и техничко обезбедување	500.000	
204	07-2-3	За информативна дејност помеѓу југословенските граѓани на работа и престој во странство	3,450.000	
205	07-2-3	Трошоци за репатријација и депортација на југословенски граѓани од странство	1,800.000	
206	07-2-3	Изработка на публикации на документи за надворешната политика	1,400.000	
207	07-2-3	Разни помошти во согласност со принципите на меѓународната солидарност	2,500.000	
208	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	6,670.000	
		Вкупно основна намена 07		1.087,726.000
Основна намена 14 — Нестопански инвестиции				
209	14-2-21	Програма за инвестициони вложувања	181,365.000	
210	14-2-21	Програма за инвестициони вложувања во изградбата на дипломатските и конзуларните претставништва во Белград	58,400.000	
		Вкупно основна намена 14		239,765.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 (позиции 179 до 210)				1.327,491.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 12				
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ				
		— Редовна дејност		158,525.000
		— Други намени		1.168,966.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 12				1.327,491.000
РАЗДЕЛ 13. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА				
Основна намена 08 — Народна одбрана				
211	08-2	Средства за издржување, развој и модернизација на Југословенската народна армија	36.345,000.000	
212	08-2	Средства за покрите на расходите врзани за вршењето на услуги на корисниците вон од Југословенската народна армија	500,000.000	
213	08-2	Средства за покрите на обврските од претходната година	1.293,000.000	
		Вкупно основна намена 08		38.138,000.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 13 (позиции 211 до 213)				38.138,000.000

1	2	3	4	5
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 13				
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА				
		— Редовна дејност		—
		— Други намени		38.138.000.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 13				38.138.000.000
РАЗДЕЛ 14. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
214	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	240.187.520	
215	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	20.000.000	
216	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	2.324.580	
217	07-2-2	За определени потреби	100.222.000	
218	07-2-2	Набавка на облека и обувки	5.741.000	
219	07-2-2	Школување на кадри	8.181.000	
220	07-2-2	Здравствена превентива, осигурување на работниците и еднократна помош според член 37 од Законот за вршење на внатрешните работи од надлежноста на сојузните органи на управата	1.300.000	
221	07-2-2	Трошоци за одржување на зградите	3.600.000	
222	07-2-2	Селидбени трошоци и испратнина	3.000.000	
223	07-2-2	Надомести за одвоен живот од семејството	575.000	
224	07-2-2	Надомести за повремени, привремени и други работи	1.265.000	
225	07-2-2	Набавка на спортски реквизити	140.000	
226	07-2-2	Трошоци на Центарот за образование на работниците	1.139.650	
227	07-2-2	Надомести за работа подолга од полното работно време и ноќна работа	1.000.000	
228	07-2-2	Трошоци на општествената исхрана	9.500.000	
229	07-2-2	Обврски спрема органите за внатрешни работи во републиките и автономните покраини според член 43 од Законот за вршење на внатрешните работи од надлежноста на сојузните органи на управата	4.000.000	
230	07-2-3	Трошоци на транзитно-прифатниот центар за бегалци	1.400.000	
231	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	3.630.000	
232	07-2-3	Средства за работа на институтот	5.000.000	
Вкупно основна намена 07				412.205.750
Основна намена 14 — Нестопански инвестиции				
233	14-2-21	Финансирање според програмата за модернизација	192.746.000	
234	14-2-21	Набавка на транспортери, хеликоптери	24.000.000	
Вкупно основна намена 14				216.746.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 14 (позиции 214 до 234)				628.951.750
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 14				
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ				
		— Редовна дејност	260.187.520	
		— Други намени	368.764.230	
ВКУПНО РАЗДЕЛ 14				628.951.750

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 15. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПАЗАР И ЦЕНИ				
Глава 1. Секретаријат				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
235	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	8,660.580	
236	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	900.000	
237	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	1,467.580	
238	07-2-2	Надомести за одвоен живот од семејството	36.000	
239	07-2-2	Надомести за работа подолга од полното работно време	200.000	
240	07-2-2	Патни трошоци во странство	125.000	
241	07-2-2	Трошоци за меѓународна соработка	63.000	
242	07-2-2	Набавка на опрема	200.000	
243	07-2-2	Патни трошоци во земјата	250.000	
244	07-2-2	Трошоци за обработка на податоци	113.000	
245	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	45.000	
Вкупно основна намена 07				12,060.160
Вкупно Глава 1.				12,060.160
Глава 2. Сојузен пазарен инспекторат				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
246	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	13,138.300	
247	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	1,400.000	
248	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	225.310	
249	07-2-2	Надомести на овластените организации и на стручните лица за вршење контрола на квалитетот на производите што се увезуваат	2,000.000	
250	07-2-2	Патни трошоци во странство	100.000	
251	07-2-2	Трошоци за контрола на квалитетот	400.000	
252	07-2-2	Закупи	500.000	
253	07-2-2	Трошоци за меѓународна соработка	60.000	
254	07-2-2	Надомести за вештачење и за експертизи	600.000	
255	07-2-2	Набавка на опрема	300.000	
256	07-2-2	Набавка на стручни публикации	60.000	
257	07-2-2	Патни трошоци на пазарните инспектори во земјата	2,000.000	
258	07-2-2	Трошоци за репрезентација	10.000	
Вкупно основна намена 07				20,793.610
Вкупно Глава 2				20,793.610
Глава 3. Сојузен завод за цени				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
259	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	4,928.150	
260	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	530.000	
261	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	1,220.700	
262	07-2-2	Трошоци за печатење на публикации	45.000	
263	07-2-2	Патни трошоци во странство	66.000	
264	07-2-2	Надомест за работа подолга од полното работно време	183.000	
265	07-2-2	Набавка на опрема	70.000	
266	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	15.000	
Вкупно основна намена 07				7,057.850
Вкупно Глава 3				7,057.850

1	2	3	4	5
Глава 4. Сојузна дирекција за резерви на индустриски производи				
Основна намена 23 — Тековно финансирање на дирекциите за сојузни стоковни резерви				
267	23-2-21	Средства за работа на работната заедница	17,000.000	
268	23-2-21	Средства за определени потреби	231,200.000	
Вкупно основна намена 23				248,200.000
Вкупно Глава 4.				248,200.000
Глава 5. Сојузна дирекција за резерви на прехранбени производи				
Основна намена 23 — Тековно финансирање на дирекциите за сојузни стоковни резерви				
269	23-2-21	Средства за работа на работната заедница	23,700.000	
270	23-2-21	Средства за определени потреби	535,100.000	
Вкупно основна намена 23				558,800.000
Вкупно Глава 5.				558,800.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 (позиции 235 до 270)				846,911.620
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 15. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПАЗАР И ЦЕНИ				
— Редовна дејност				29,557.030
— Други намени				817,354.590
ВКУПНО РАЗДЕЛ 15				846,911.620
РАЗДЕЛ 16. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ				
Глава 1. Секретаријат				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
271	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	25,132.160	
272	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	1,400.000	
273	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	2,761.850	
274	07-2-2	Надомести за одвоен живот од семејството	72.000	
275	07-2-2	Прибавување на докази за југословенскиот имот во странство	12.000	
276	07-2-2	Трошоци за работа на царинската комисија	55.000	
277	07-2-2	Преведување од странски и на странски јазици	40.000	
278	07-2-2	Патни трошоци во странство	1,000.000	
279	07-2-2	Надомести за надворешни соработници	56.500	
280	07-2-2	Надомести за работа подолга од полното работно време	226.000	
281	07-2-2	Соработка со меѓународните финансиски организации	250.000	
282	07-2-2	Набавка и дополнување на опрема	370.000	
283	07-2-2	Печатење на буџетот и на завршната сметка	40.000	
284	07-2-2	Изработка на финансиски публикации	55.000	
285	07-2-2	Придонес за Меѓународното здружение за развој (IDA)	27,820.000	
286	07-2-2	Нови работни места во органите на федерацијата	72,000.000	
287	07-2-2	Средства за усогласување на личните доходи во органите на федерацијата	214,800.000	
288	07-2-2	Средства за заедничка потрошувачка	92,160.000	

1	2	3	4	5
289	07-2-2	Изработка на теми, анализи и елаборати	33,071.110	
290	07-2-3	Надомест за национализиран имот во земјата	1,995.000	
291	07-2-3	Надомест и провизија за Службата на општественото книговодство	10,000.000	
292	07-2-3	Трошоци за закуп на Етиопската амбасада	40.000	
293	07-2-3	За определени потреби	180.000	
294	07-2-3	Трошоци на Комисијата за ревалоризација на основните средства	100.000	
295	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	25.000	
296	07-2-3	Обврски спрема Африканскиот фонд за развој	26,931.000	
297	07-2-3	Членски влог за Интерамериканската банка	35,322.000	
298	07-2-3	Трошоци на Комисијата за изработка на системски решенија	1,000.000	
299	07-2-3	Финансирање на програмата за усовршување на работници	170.000	
		Вкупно основна намена 07		547.084.620
Основна намена 09 — Дополнителни средства за републиките и автономните покраини				
300	09-2	Дополнителни средства за Социјалистичка Република Босна и Херцеговина	2.050,000.000	
301	09-2	Дополнителни средства за Социјалистичка Република Македонија	935,000.000	
302	09-2	Дополнителни средства за Социјалистичка Република Црна Гора	896,000.000	
303	09-2	Дополнителни средства за Социјалистичка Автономна Покраина Косово	2.258,000.000	
		Вкупно основна намена 09		6.139,000.000
Основна намена 10 — Наменски дополнителни средства				
304	10-2	Дополнителни наменски средства за Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на СР Црна Гора за покривање на дефицитот во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување	204,000.000	
305	10-2	Средства за бенефицирани пензии на воените лица во смисла на одредбите од Законот за обврските на федерацијата за пензиите на борците	651,085.000	
306	10-2	Средства за валоризација на воените пензии	809,725.000	
307	10-2	Дополнителни наменски средства за покривање на дефицитот во Фондот на пензиското осигурување на воените лица	1.844,190.000	
		Вкупно основна намена 10		3.509,000.000
Основна намена 17 — Обврски од поранешните години				
308	17-2	Обврски по странските заеми и за национализираниот странски имот	14,200.000	
309	17-2	Обврски по основ на кредитот на СР Црна Гора за отстранување на штети поради земјотрес	10,000.000	
310	17-2	За отплата на кредити за земјоделски вишоци користени за финансирање на Сојузниот буџет за 1965 и на Сојузниот буџет за 1966 година	194,200.000	
311	17-2	Средства за надомести на Народната банка на Југославија во врска со работите по основ на отстапените средства на трајно користење	14,200.000	
312	17-2	Средства за амортизација на обврзниците и на курсните разлики од поранешните години	4.410,600.000	
313	17-2	Отплата на кредити на Народната банка на Југославија во врска со извршување на програмите за постојани сојузни стоковни резерви за 1975 година	237,000.000	
314	17-2	Средства за отплата на меѓународните кредити за сообраќајници на територијата на СР Црна Гора	54,000.000	
315	17-2	Средства за премостување на разликите помеѓу роковите за запишување на заем и за пласман на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини	330,000.000	

1	2	3	4	5
316	17-2	Средства за извршување на обврските спрема Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини од 1976 година	165,000.000	
317	17-2	Обврски во врска со II етапа на регулацијата на Дунав Вкупно основна намена 17	15,700.000	5.444,900.000
Основна намена 18 — Издвојување во постојаната буџетска резерва на федерацијата				
318	18-2	Издвојување во постојаната буџетска резерва на федерацијата Вкупно основна намена 18		284.000.000 284.000.000
Основна намена 19 — Нераспоредени средства				
319	19-2-21	Тековна буџетска резерва Вкупно основна намена 19		200.000.000 200.000.000
Основна намена 20 — Надомест за Службата на општественото книговодство				
320	20-2	Надомест за покрите на трошоците на Службата на општественото книговодство за работи на евиденција, работи на контрола и информативно-аналитички работи Вкупно основна намена 20		114.000.000 114.000.000
Вкупно Глава 1				16.237,984.620
Глава 2. Сојузен девизен инспекторат				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
321	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	23,911.400	
322	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	1,130.000	
323	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	225.300	
324	07-2-2	Надомести за работа на хонорарни соработници во девизните инспекторати во републиките	30.000	
325	07-2-2	Патни трошоци на девизните инспектори во земјата	1,560.000	
326	07-2-2	Закупи и одржување на деловни простории	250.000	
327	07-2-2	Патни трошоци во странство	317.000	
328	07-2-2	Набавка и дополнување на опрема Вкупно основна намена 07	9,770.000	37,193.700
Вкупно Глава 2				37,193.700
ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 (позиции 271 до 328)				16.275,178.320
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 16				
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ				
— Редовна дејност				51,573.560
— Други намени				16.223,604.760
ВКУПНО РАЗДЕЛ 16				16.275,178.320
РАЗДЕЛ 17. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
329	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	19,090.000	
330	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	2,300.000	

1	2	3	4	5
331	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	2,095.000	
332	07-2-2	Надомести за одвоен живот од семејството	33.600	
333	07-2-2	Надомести за работа подолга од полното работно време, на дактилографи по норма, на хонорарни со-работници, на стручни комисии и работни групи	400.000	
334	07-2-2	Изработка на билтени, други материјали и обрасци за спроведување на надворешнотрговскиот и девизниот режим	200.000	
335	07-2-2	Научна, информационо-документациона и советодавна работа на одделни институции	100.000	
336	07-2-2	Трошоци на странски и на домашни делегации	2,000.000	
337	07-2-2	Надомести за преведување од странски јазици на разни стручни материјали и странски публикации	30.000	
338	07-2-2	Набавка на облека и обувки	20.000	
339	07-2-2	Тековно одржување на зградата	400.000	
340	07-2-2	Членарини за меѓународни организации	3,527.000	
341	07-2-2	Набавка на опрема	460.000	
342	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	63.000	
343	07-2-3	Средства за економска пропаганда во странство	132,825.000	
		Вкупно основна намена 07		163,543.600
Основна намена 21 — Посебна сметка за финансирање на унапредувањето на надворешнотрговската размена				
344	21-2-21	Средства за финансирање на унапредувањето на надворешнотрговската размена		16.795.000.000
		Вкупно основна намена 21		16.795.000.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 (позиции 329 до 344)				16.958,543.600
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 17				
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА				
		— Редовна дејност		21,390.000
		— Други намени		16.937,153.600
ВКУПНО РАЗДЕЛ 17				16.958,543.600
РАЗДЕЛ 18. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА				
Глава 1. Секретаријат				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
345	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	6,023.800	
346	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	600.000	
347	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	2,285.980	
348	07-2-2	Лични доходи на работниците што не се распоредени	8,987.160	
349	07-2-2	Надомести за одвоен живот од семејството	18.360	
350	07-2-2	Трошоци за екстрадиција	632.000	
351	07-2-2	Патни трошоци во странство	55.000	
352	07-2-2	Преведување од странски јазици на замолници и документи	20.000	
353	07-2-2	Трошоци за вештачење и процесни трошоци	50.000	
354	07-2-2	Консултации за изработка на законски прописи, како и патни трошоци во врска со консултациите	200.000	
355	07-2-2	Уредување и опремување на станови за функционери	800.000	
356	07-2-2	Трошоци за неуселени станови, деловни простории и друго	300.000	

1	2	3	4	5
357	07-2-2	Трошоци за преселување	20.000	
358	07-2-2	Средства за намирување на обврските кон пензионирани работници на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи	1,500.000	
359	07-2-3	За извршување на програмата за работа на Институтот за споредбено право	1,921.000	
360	07-2-3	Средства за работа на Центарот за унапредување на сојузната управа	1,751.170	
361	07-2-3	Надомест за Домот за здравје на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, за амбулантни услуги	300.000	
362	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	2.000	
		Вкупно основна намена 07		25,466.470
Основна намена 14 — Нестопански инвестиции				
363	14-2-21	За станбена изградба за потребите на кадровските промени и подобрување на кадровската структура	36,000.000	
364	14-2-21	Учество во топлификација за деловните објекти на федерацијата	32,669.000	
365	14-2-21	Изградба на анекс на зградата на сојузните органи во Булевар АВНОЈ бр. 104 на Нов Белград	88,812.000	
		Вкупно основна намена 14		157,481.000
Вкупно Глава 1.				182,947.470
Глава 2. Центар за информациона и документациона дејност во Сојузниот извршен совет				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
366	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	3,229.800	
367	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	410.000	
368	07-2-2	Надомест на личните доходи и други примања на функционерите	218.150	
369	07-2-2	Надомест за надворешни соработници	20.000	
370	07-2-2	Патни трошоци во странство	50.000	
371	07-2-2	Набавка на стручна литература	150.000	
372	07-2-2	Материјални трошоци во врска со издавањето и чувањето на документациониот и информациониот материјал	200.000	
373	07-2-2	Трошоци за автоматска обработка на информациите	1,500.000	
374	07-2-2	Трошоци за изработка на проекти на информациониот систем	500.000	
375	07-2-2	Членарина за меѓународни организации	273.000	
		Вкупно основна намена 07		6,550.950
Основна намена 14 — Нестопански инвестиции				
376	14-2-21	Набавка на електронски сметач		17,500.000
		Вкупно основна намена 14		17,500.000
Вкупно Глава 2				24,050.950
ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 (позиции 345 до 376)				206,998.420
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 18.				
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА				
		— Редовна дејност		10,263.600
		— Други намени		196,734.820
ВКУПНО РАЗДЕЛ 18				206,998.420

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 19. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
377	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	570.450	
378	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	250.000	
379	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	435.520	
380	07-2-2	Патни трошоци во земјата на членовите на Комитетот и на неговите работни тела	400.000	
381	07-2-2	Патни трошоци во странство	380.000	
382	07-2-2	Трошоци за репрезентација	7.800	
		Вкупно основна намена 07		2.043.770
ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 (позиции 377 до 382)				2.043.770
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 19 СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ				
		— редовна дејност		820.450
		— Други намени		1.223.320
ВКУПНО РАЗДЕЛ 19				2.043.770
РАЗДЕЛ 20. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
383	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	12.719.110	
384	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	1.000.000	
385	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	1.849.060	
386	07-2-2	Трошоци на меѓународната соработка во земјата	300.000	
387	07-2-2	Патни трошоци во странство	650.000	
388	07-2-2	Надомести за работа на членовите на комисиите	170.000	
389	07-2-2	Трошоци за одржување на седници на Комитетот	340.000	
390	07-2-2	Членарина за меѓународни организации	4.484.130	
391	07-2-2	Трошоци на Комисијата за хомологација на моторни возила	2.500.000	
392	07-2-2	Надомести за одвоен живот од семејството	70.000	
393	07-2-2	Надомести за работа подолга од полното работно време	50.000	
394	07-2-2	Набавка на опрема	180.000	
395	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	350.000	
		Вкупно основна намена 07		24.662.300
ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 (позиции 383 до 395)				24.662.300
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 20 СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА				
		— Редовна дејност		13.719.110
		— Други намени		10.943.190
ВКУПНО РАЗДЕЛ 20				24.662.300
РАЗДЕЛ 21 СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
396	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	6.647.400	
397	07-2-1	Лични расходи на граничните станици	13.751.130	

1	2	3	4	5
398	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	1,370.000	
399	07-2-1	Материјални расходи на граничните станици	7,705.600	
400	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	1,865.740	
401	07-2-2	Придонес за светската програма за храна WEP	3,260.000	
402	07-2-2	Трошоци на меѓународната соработка во водостопанството	450.000	
403	07-2-2	Надомести за работа на членовите на посебни комисији	180.000	
404	07-2-2	Трошоци за контрола на средствата за заштита на растенијата	70.000	
405	07-2-2	Трошоци за контрола на средствата за заштита на добитокот	23.000	
406	07-2-2	Трошоци на Југословенскиот комитет за меѓународна хидролошка програма	2,300.000	
407	07-2-2	Примена на мерки во граничниот појас во областа на ветеринарството и заштитата на растенијата	3,200.000	
408	07-2-2	Трошоци на меѓународната соработка во земјоделството и шумарството	1,600.000	
409	07-2-2	Трошоци за одржување на седници на Комитетот	270.000	
410	07-2-2	За одржување на семинари, курсеви и за подготвување на прописи од областа на ветеринарството и заштитата на растенијата	1,000.000	
411	07-2-2	Надомест на надворешни соработници во областа на заштитата на растенијата на граничните премини	264.000	
412	07-2-2	За следење на движењето на карантинските болести и на штетниците во областа на заштитата на растенијата	300.000	
413	07-2-2	Членарини за меѓународни организации (FAO)	6,799.000	
414	07-2-2	Надомест за работа подолга од полното работно време во областа на ветеринарството на граничните премини	290.000	
415	07-2-2	Надомест за работа подолга од полното работно време во областа на заштитата на растенијата на граничните премини	470.000	
416	07-2-2	Признавање на новосоздадени сорти и одобрување за воведување во производството на семе од саден материјал	1,500.000	
417	07-2-2	Надомест на надворешни соработници за вршење ветеринарска контрола на границата	300.000	
418	07-2-2	За проверка и примена на нови технологии и техники во земјоделството и шумарството во согласност со политиката за економски развој во 1977 година	1,700.000	
419	07-2-2	Пресметување и печатење на упатства за спроведување на прописите и мерките од надлежноста на федерацијата	800.000	
420	07-2-2	Одржување на саеми, изложби, советувања, симпозиуми и конгреси со цел за унапредување на земјоделството	1,250.000	
421	07-2-2	Следење, утврдување и спроведување соработка со земјите со кои постојат меѓудржавни комитети и комисији, а посебно со земјите во развој	800.000	
422	07-2-2	Набавка и дополнување на опрема	1,200.000	
423	07-2-2	Трошоци за утврдување на однесувањето на активните супстанции на пестициди	300.000	
424	07-2-2	Придонес за Меѓународниот фонд за развој на земјоделството	5,400.000	
425	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	600.000	
		Вкупно основна намена 07		65.665.870
Основна намена 21 — Посебна сметка за финансирање на интервенциите во земјоделството				
426	21-2-21	Средства за финансирање на компензацијата за вештачки гудрива	850,000.000	
427	21-2-21	Средства за финансирање на премиите и компензациите во сточарството	1,200,000.000	
		Вкупно основна намена 21		2.050,000.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 (позиции 396 до 427)				2.115,665.870

1	2	3	4	5
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 21 СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО		
		— Редовна дејност		29,474.130
		— Други намени		2.086,191.740
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 21		2.115,665.870
		РАЗДЕЛ 22. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ		
		Глава 1. Комитет		
		Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации		
428	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	6,468.790	
429	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	800.000	
430	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	1,459.130	
431	07-2-2	Изработка на технички прописи	180.000	
432	07-2-2	Трошоци на меѓународната соработка	180.000	
433	07-2-2	Патни трошоци во странство	1,100.000	
434	07-2-2	Надомест за работа на членовите на комисиите	25.000	
435	07-2-2	Печатење на меѓународни дозволи во сообраќајот	50.000	
436	07-2-2	Набавка и дополнување на опрема	198.900	
437	07-2-2	Членарина за меѓународни организации	2,653.950	
438	07-2-2	Трошоци на учеството на стручњаци од Југореги- стот во работи од интерес за федерацијата	600.000	
439	07-2-2	Надомест за одвоен живот од семејството	67.200	
440	07-2-2	Трошоци за седници на Комитетот	220.000	
441	07-2-3	За безбедност на пловидбата во поморскиот сообра- ќај	28,000.000	
442	07-2-3	За безбедност на пловидбата во речниот сообраќај	36,000.000	
443	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	220.000	
444	07-2-3	Средства за работа на Геоманетскиот институт врз работите од интерес за федерацијата	5,300.000	
445	07-2-3	Средства за покритење на обврските за повластено возење во патничкиот сообраќај	76,000.000	
		Вкупно основна намена 07		159,522.970
		Основна намена 14 — Нестопански инвестиции		
446	14-2-21	Програма за модернизација за установите		20,458.000
		Вкупно основна намена 14		20,458.000
		Вкупно Глава 1		179 980.970
		Глава 2. Сојузна управа за цивилна воздуш- на пловидба		
		Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации		
447	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	136,826.610	
448	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	1,700.000	
449	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	556.910	
450	07-2-2	Трошоци на погоните	12,000.000	
451	07-2-2	Закупки	1,113.320	
452	07-2-2	Трошоци за користење на авиони	3,000.000	
453	07-2-2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	13,500.000	
454	07-2-2	Надомести за работа ноќе и во деновите на држав- ни празници и за продолжена работа	3,700.000	

1	2	3	4	5
455	07-2-2	Надомести за надворешни соработници	583.000	
456	07-2-2	Трошоци за користење возила	2,145.900	
457	07-2-2	Трошоци за осигурување	1,171.000	
458	07-2-2	Патни трошоци во земјата	3,900.000	
459	07-2-2	Трошоци на печатницата	488.400	
460	07-2-2	Набавка на облека и обувки	1,820.800	
461	07-2-2	Патни трошоци во странство	744.150	
462	07-2-2	Членарина за меѓународни и други организации	1,108.200	
463	07-2-2	Набавка на средства за обука и за заштита при работата	577.910	
464	07-2-2	Трошоци по издадени гаранции	50.000	
465	07-2-2	Дополнување на инвентар	460.000	
466	07-2-2	Чување и обезбедување на имотот	775.000	
467	07-2-2	Трошоци на претставништвата во странство	815.400	
468	07-2-3	Трошоци во врска со народната одбрана	150.000	
		Вкупно основна намена 07		187,186.600
Основна намена 14 — Нестопански инвестиции				
469	14-2-21	Финансирање на програмата за интеграција на заедничките служби за водење на цивилните и воените воздухоплови	144,224.000	
470	14-2-21	Финансирање на програмата за модернизација на заедничките служби за водење на цивилните и воените воздухоплови	115,400.000	
		Вкупно основна намена 14		259,624.000
Вкупно Глава 2				446,810.600
Глава 3. Сојузна управа за радиоврски				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
471	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	10,310.320	
472	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	610.000	
473	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	440.820	
474	07-2-2	Надомести за работа подолга од полното работно време	100.000	
475	07-2-2	Одржување на контролно-мерните центри	600.000	
476	07-2-2	Набавка и дополнување на опрема	165.000	
477	07-2-2	Трошоци на возниот парк	190.000	
478	07-2-2	Патни трошоци во земјата	230.000	
479	07-2-2	Патни трошоци во странство	180.000	
480	07-2-2	Набавка на облека и обувки	15.000	
481	07-2-2	Изработка на стручно-технички прописи, упатства и елаборати	20.000	
482	07-2-2	Информационо-документациона обработка на податоци	280.000	
483	07-2-2	Обезбедување на контролно-мерниот центар Добановци	150.000	
484	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	260.000	
		Вкупно основна намена 07		13.551.140
Основна намена 14 — Нестопански инвестиции				
485	14-2-21	Финансирање на програмата за развој на контролно-мерните центри за радиоврски	4,824.000	
		Вкупно основна намена 14		4,824.000
Вкупно Глава 3				18.375.140
ВКУПНО РАЗДЕЛ 22 (позиции 428 до 485)				645,166.710

1	2	3	4	5
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 22		
		СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ		
		— Редовна дејност		156,715.720
		— Други намени		488,450.990
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 22		645,166.710
		РАЗДЕЛ 23. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ		
		Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации		
486	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	1,594.560	
487	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	253.000	
488	07-2-2	Надомести на личните доходи на функционерите	816.200	
489	07-2-2	Трошоци за одржување седници на Комитетот	200.000	
490	07-2-2	Трошоци за меѓународни преговори и средби	143.000	
491	07-2-2	Патни трошоци во странство	164.450	
492	07-2-2	Членарини за меѓународни организации	1,350.000	
493	07-2-3	Средства за туристичка пропаганда	72,737.500	
		Вкупно основна намена 07		77,258.710
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 23 (позиции 486 до 493)		77,258.710
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 23		
		СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ		
		— Редовна дејност		1,847.560
		— Други намени		75,411.150
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 23		77,258.710
		РАЗДЕЛ 24. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА СО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ		
		Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации		
494	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	2,685.600	
495	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	600.000	
496	07-2-1	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	1,665.000	
497	07-2-2	Надомести за надворешни соработници	113.000	
498	07-2-2	Надомести за одвоен живот од семејството	35.000	
499	07-2-2	Патни трошоци во странство	750.000	
500	07-2-2	Трошоци за меѓународна соработка	170.000	
501	07-2-2	Трошоци за седници на Комитетот и на Управниот одбор на Фондот на солидарноста со неврзаните земји и со земјите во развој	100.000	
502	07-2-2	Набавка на опрема	330.000	
503	07-2-2	Закупи на деловни простории	545.290	
504	07-2-2	Претплата на публикации на одделни институции	70.000	
		Вкупно основна намена 07		7,063.890
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 24 (позиции 494 до 504)		7,063.890
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 24		
		СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА СО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ		
		— Редовна дејност		3,285.600
		— Други намени		3,778.290
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 24		7,063.890

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 25. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ТРУД И ВРАБОТУВАЊЕ				
Глава 1. Комитет				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
505	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	5,300.000	
506	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	320.000	
507	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	1,728.440	
508	07-2-2	Надомести за одвоен живот од семејството	69.600	
509	07-2-2	Патни трошоци во странство	544.500	
510	07-2-2	Патни трошоци во земјата	280.500	
511	07-2-2	Патни трошоци на странски стручњаци и на домашни што ги придружуваат, трошоци во врска со состаноци и преговори со странски делегации, со дипломатски и други претставници	150.000	
512	07-2-2	Трошоци за издавање на извештаи на Инспекцијата на трудот	160.000	
513	07-2-2	Членарина за меѓународни организации	5,228.000	
514	07-2-2	Трошоци за одржување на седници на Комитетот	242.000	
515	07-2-2	Превод на материјали од странски јазици	55.000	
516	07-2-2	Набавка и одржување на опремата	55.000	
517	07-2-2	Набавка на стручна литература	33.000	
518	07-2-3	Финансирање на активностите спрема југословенските работници на работа во странство	13,440.000	
519	07-2-3	Средства за првомајски награди	912.000	
520	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	30.000	
Вкупно основна намена 07				28,548.040
Вкупно глава 1.				28,548.040
Глава 2. Сојузно биро за работите на вработувањето				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
521	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	11,002.800	
522	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	1,658.000	
523	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	640.160	
524	07-2-2	Материјални трошоци на постојаните југословенско-странски комисији	623.000	
525	07-2-2	Надомест за одвоен живот на социјалните работници во странство, како и трошоци за упатување на тие работници во странство	3,900.000	
526	07-2-2	Трошоци за печатење и издавање на билтени и извештаи	230.000	
527	07-2-2	Службени патувања во земјата	300.000	
528	07-2-2	Членарина за здружението „Човек и занимање“	80.000	
529	07-2-2	Надомести за надворешни соработници	180.000	
530	07-2-2	Надомести за работа подолга од полното работно време и за ноќна работа	21.000	
531	07-2-2	Патни трошоци во странство	750.000	
532	07-2-2	Набавка на стручна литература	35.000	
533	07-2-2	Набавка и дополнување на опрема	100.000	
534	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	115.000	
Вкупно основна намена 07				19,634.960
Вкупно глава 2.				19,634.960
ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 (позиции 505 до 534)				48,183.000

1	2	3	4	5
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 25				
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ТРУД И ВРАБОТУВАЊЕ				
		— Редовна дејност		18,280.800
		— Други намени		29,902.200
ВКУПНО РАЗДЕЛ 25				48,183.000
РАЗДЕЛ 26. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА				
НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
535	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	3,349.250	
536	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	304.750	
537	07-2-3	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	700.660	
538	07-2-2	Патни трошоци во странство	63.700	
539	07-2-2	Патни трошоци во земјата	60.000	
540	07-2-2	Преведување на инвалидски и други исправи и материјали од странски јазици	37.000	
541	07-2-2	Трошоци за одржување на седници на Комитетот	198.000	
542	07-2-2	Проверка на програмата за пресметка на обврските на федерацијата за пензиите на борците	1,000.000	
543	07-2-2	Набавка и дополнување на опрема	33.000	
544	07-2-3	Уредување на пробовите и гробиштата на југословенските борци	12,500.000	
Вкупно основна намена 07				18,246.360
Основна намена 10 — Наменски дополнителни средства				
545	10-2	Средства за инвалидски принадлежности на воените инвалиди	2,374,000.000	
546	10-2	Средства за здравствена заштита на воените инвалиди	570,000.000	
547	10-2	Средства за боречки додаток	66,100.000	
548	10-2	Средства за бенефицирани пензии (без воени пензии) во смисла на одредбите од Законот за обврските на федерацијата за пензиите на борците	7,104,600.000	
549	10-2	Надомест на носителите на „Партизанска споменица 1941“ и други одликувања	168,000.000	
550	10-2	Инвалидски принадлежности на корисниците во странство	24,000.000	
Вкупно основна намена 10				10,306,700.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 (позиции 535 до 550)				10,324,946.360
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 26.				
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ				
		— Редовна дејност		3,654.000
		— Други намени		10,321,292.360
ВКУПНО РАЗДЕЛ 26				10,324,946.360
РАЗДЕЛ 27. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
551	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	11,317.340	
552	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	260.500	
553	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	852.240	
554	07-2-2	Патни трошоци во странство	242.000	

1	2	3	4	5
555	07-2-2	Патни трошоци во земјата	240.000	
556	07-2-2	Патни трошоци на странски стручњаци и домашни што ги придружуваат, трошоци во врска со состаноците и преговорите со странски делегации, со дипломатски и други претставници	220.000	
557	07-2-2	Надомести за работа на членовите на постојаните стручни комисии	220.000	
558	07-2-2	Трошоци за одржување на седници на Комитетот и на неговите тела за подготвување на здравството за општонародна одбрана	240.000	
559	07-2-2	Определени работи од областа на фармацевтската служба и на медицинското снабдување од интерес за федерацијата, што ќе се договараат со соодветни стручни институции	600.000	
560	07-2-2	Набавка и дополнување на опрема	200.000	
561	07-2-2	Набавка на стручна литература	22.000	
562	07-2-2	Надомест на работниците со неполно работно време и на надворешните соработници во врска со вршењето на санитарен надзор на граница	550.000	
563	07-2-2	Надомести за работа подолга од полното работно време во врска со вршењето на санитарен надзор на граница	220.000	
564	07-2-2	Закуп и одржување на деловни простории за граничниот санитарен надзор	300.000	
565	07-2-2	Набавка на службена облека за граничните санитарни инспектори	60.000	
566	07-2-2	Трошоци за заштита на земјата од внесување и ширење на заразни болести	1,380.000	
567	07-2-2	Трошоци за анализа на мостри на животни намирници и предмети за општа употреба	3,500.000	
568	07-2-2	Трошоци за анализа на лекови	250.000	
569	07-2-2	Трошоци во врска со вршењето на санитарен надзор на граница	550.000	
570	07-2-2	Трошоци за лекување на странци во Југославија	800.000	
571	07-2-2	Заштита од јонизирачки зрачења	2,329.500	
572	07-2-2	Определени работи од областа на здравствената заштита од непосреден интерес за остварување на функциите на федерацијата, што ќе се договорот со Сојузниот завод за здравствена заштита	5,170.000	
573	07-2-2	Материјално обезбедување и сместување на бегалци	2,300.000	
574	07-2-2	Трошоци за издавање на Југословенската фармакопеја на македонски и словенечки јазик	200.000	
575	07-2-2	Набавка на опрема	570.000	
576	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	65.000	
		Вкупно основна намена 07		32,658.580
ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 (позиции 551 до 576)				32,658.580

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 27.

СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

— Редовна дејност	11,577.840
— Други намени	21,080.740

ВКУПНО РАЗДЕЛ 27. **32,658.580**

РАЗДЕЛ 28. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА НАУКА И КУЛТУРА

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации

577	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	1,352.000
578	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	300.000

1	2	3	4	5
579	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	637.000	
580	07-2-2	Трошоци за репрезентација	12.000	
581	07-2-2	Трошоци за седници на Комитетот	260.000	
582	07-2-2	Трошоци за преведување на материјали од странски јазици и на странски јазици	30.000	
583	07-2-2	Трошоци на работните групи и надомести за надворешни соработници	45.000	
584	07-2-2	Патни трошоци во странство	126.000	
585	07-2-2	Учество во финансирање на меѓународните состаноци и други потфати	1.200.000	
586	07-2-2	Дополнување и замена на опрема	120.000	
587	07-2-3	Извршување на програмата за работа на Музејот на револуцијата на народите и народностите на Југославија	4.780.000	
588	07-2-3	Извршување на програмата за работа на Архивот на Југославија	9.435.000	
589	07-2-3	Дотација за Фондот за унапредување на ликовните уметности „Моша Пијаде“	870.000	
590	07-2-3	Награди на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија	1.500.000	
591	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	20.000	
		Вкупно основна намена 07		20.687.000
Основна намена 14 — Нестопански инвестиции				
592	14-2-21	Изградба на зграда на Музејот на револуцијата на народите и народностите на Југославија		44.000.000
		Вкупно основна намена 14		44.000.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 28 (позиции 577 до 592)				64.687.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 28.				
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА НАУКА И КУЛТУРА				
		— Редовна дејност		1.652.000
		— Други намени		63.035.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 28				64.687.000
РАЗДЕЛ 29. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ИНФОРМАЦИИ				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
593	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	13.459.000	
594	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	410.000	
595	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	1.293.000	
596	07-2-2	Претплати на печат, списанија и публикации	500.000	
597	07-2-2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	426.000	
598	07-2-2	Трошоци за престој на странски гости и публицисти	1.750.000	
599	07-2-2	Државни посети — странски новинари во придружба	1.400.000	
600	07-2-2	Издавање на билтени и трошоци за одржување на конференции за печат и издавачка дејност врзана за работата на Сојузниот извршен совет	2.000.000	
601	07-2-2	Извршување на програмата за меѓународни врски на Сојузот на новинарите на Југославија	465.000	
602	07-2-2	Трошоци за соработка на мултилатерален план во областа на информирањето помеѓу неврзаните земји и земјите во развој	170.000	
603	07-2-2	Дополнување и замена на опрема	880.000	

1	2	3	4	5
604	07-2-3	Издавачка дејност, актуелни пишани информации, откуп на издаија за Југославија на странски јазици, информативно-документарни филмови, фото-информации, изложби, посебни акции, оперативен фонд при Комитетот и трошоци за транспорт на информативно-пропаганден материјал	15,000.000	
605	07-2-3	Откуп на периодични публикации наменети за странство	28,000.000	
606	07-2-3	Радио-програма за странство, размена на радио-емисии и ТВ-стории со странство, новинско-агенциски услуги и изработка на филмски новости	125,000.000	
607	07-2-3	Информативно-пропагандна и културно-забавна дејност наменета за нашите работници и иселеници во странство	11,500.000	
608	07-2-3	Меѓународен прес-центар во Белград	4,000.000	
609	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	10,800.000	
		Вкупно основна намена 07		216,973.000
Основна намена 14 — Нестопански инвестиции				
610	14-2-21	Изградба и модернизација на техничката база на Радио-Југославија		35,031.000
		Вкупно основна намена 14		35,031.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 (позиции 593 до 610)				252,004.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 29. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ИНФОРМАЦИИ				
		— Редовна дејност		13,869.000
		— Други намени		238,135.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 29				252,004.000
РАЗДЕЛ 30. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
611	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	3,854.260	
612	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	250.000	
613	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	826.770	
614	07-2-2	Надомести за одвоен живот од семејството	33.600	
615	07-2-2	Превод и препис на стручен материјал	20.000	
616	07-2-2	Патни трошоци во земјата на членови на Комитетот и на неговите тела	600.000	
617	07-2-2	Трошоци за репрезентација	4.800	
618	07-2-2	Набавка на опрема	60.000	
		Вкупно основна намена 07		5,649.430
ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 (позиции 611 до 618)				5,649.430
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 30. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО				
		— Редовна дејност		4,104.260
		— Други намени		1,545.170
ВКУПНО РАЗДЕЛ 30				5,649.430

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 31. СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
619	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	408,201.900	
620	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност на Сојузната управа за царини	4,800.000	
621	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност на царинарниците	25,243.000	
622	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	1,083.320	
623	07-2-2	Закупки	4.800.000	
624	07-2-2	Надомести на штета според чл. 252, 283 и 356 од Царинскиот закон	126.000	
625	07-2-2	Патни трошоци во странство	440.000	
626	07-2-2	Членарина за меѓународни организации	422.210	
627	07-2-2	Надомести за работа во недела, ноќе и во денови на државни празници	6,600.000	
628	07-2-2	Надомести за работа врз царинење надвор од седиштето на царинарницата	2,457.000	
629	07-2-2	Одржување на згради, рампи и други објекти	3,000.000	
630	07-2-2	Трошоци на Советот на царинската служба	100.000	
631	07-2-2	Набавка на облека и обувки	7,843.000	
632	07-2-2	Набавка на патнички автомобили	1,320.000	
633	07-2-2	Трошоци за работа и одржување на Електронскиот сметачки центар	8,000.000	
634	07-2-2	Трошоци за посебни мерки на контролата	1,980.000	
635	07-2-2	Трошоци за интернат	695.000	
636	07-2-2	Трошоци на Заедницата за самозаштита	3,900.000	
637	07-2-2	Надомест за прекувремена работа во царинарниците	1,000.000	
638	07-2-2	Награди за откривање на царински прекршоци	1,000.000	
639	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	1,000.000	
		Вкупно основна намена 07		484,011.430
Основна намена 14 — Нестопански инвестиции				
640	14-2-21	Средства според програмата за модернизација		96,000.000
		Вкупно основна намена 14		96,000.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 31 (позиции 619 до 640)				580,011.430
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 31.				
СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ				
		— Редовна дејност		438,244.900
		— Други намени		141,766.530
ВКУПНО РАЗДЕЛ 31				580,011.430
РАЗДЕЛ 32. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
641	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	15,905.560	
642	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	2,500.000	
643	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	4,273.730	
644	07-2-2	Патни трошоци во странство	374.000	
645	07-2-2	Надомести за надворешни соработници и трошоци за анкети	250.000	
646	07-2-2	Набавка и дополнување на опрема	1,960.000	

1	2	3	4	5
647	07-2-2	Надомест за работа подолга од полното работно време	320.000	
648	07-2-2	Одржување на просториите на Заводот	1,000.000	
649	07-2-2	Изработка на експертизи и други документи	600.000	
650	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	100.000	
		Вкупно основна намена 07		27,283.290
ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 (позиции 641 до 650)				27,283.290
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 32.				
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ				
		— Редовна дејност		18,405.560
		— Други намени		8,877.730
ВКУПНО РАЗДЕЛ 32				27,283.290
РАЗДЕЛ 33. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
651	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	11,647.000	
652	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	1,300.000	
653	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	1,390.000	
654	07-2-2	Дополнување и замена на опрема	600.000	
655	07-2-2	Уредување и опремување на деловниот простор	2,000.000	
656	07-2-2	Членарини за меѓународни организации	42,714.000	
657	07-2-2	Придонес за Претставништвото на ООН во Југославија	3,700.000	
658	07-2-3	Трошоци за редовно школување, специјализација и студиски престој на странски граѓани во Југославија	42,000.000	
659	07-2-3	Трошоци за подготовка за заминување на стручњаци, партиципации во платите на југословенските стручњаци и помош во организирањето на Центар за обука на кадри во земјите во развој	15,000.000	
660	07-2-3	Изработка на студии, експертизи, техничка документација, публикации, меѓународни семинари, посебни курсеви за земјите во развој и изработка на филмови	5,000.000	
661	07-2-3	Културно-просветна соработка со земјите во развој	7,000.000	
662	07-2-3	Меѓународен семинар „Универзитетот денес“ — учество на претставници од земјите во развој	105.000	
663	07-2-3	Меѓународни преговори и заседанија на мешовити комисији, патни трошоци во земјата и странство	3,800.000	
664	07-2-3	Партиципација во платите на наставниците што одржуваат настава за децата на југословенски работници привремено вработени во земјите на Западна Европа	32,000.000	
665	07-2-3	Преведување и умножување на елаборати, извештаи, анализи и други материјали	500.000	
666	07-2-3	Надомест за здравствени услуги дадени на персоналот на Претставништвото на ООН во Југославија	70.000	
667	07-2-3	Надомест за вршење на определени работи од надлежност на федерацијата од страна на Југословенскиот библиографски институт	660.000	
668	07-2-3	Информативна дејност	1,000.000	
669	07-2-3	Центар за насочување и организација на меѓусебната соработка на неврзаните земји на подрачјето на науката и технологијата	8,500.000	
		Вкупно основна намена 07		178,986.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 (позиции 651 до 669)				178,986.000

1	2	3	4	5
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 33				
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА				
— Редовна дејност				12,947.000
— Други намени				166,039.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 33				178,986.000
РАЗДЕЛ 34 СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
670	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	56,605.060	
671	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	5,700.000	
672	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	678.400	
673	07-2-2	Противпожарна и хигиенско-техничка заштита	50.000	
674	07-2-2	Патни трошоци во странство	255.000	
675	07-2-2	Членарина за меѓународни организации	7.500	
676	07-2-2	Трошоци за статистички истражувања	3,500.000	
677	07-2-2	Амортизација на машини за автоматска обработка на податоци	8.000.000	
678	07-2-2	Трошоци на Центарот за автоматска обработка на податоци	2,400.000	
679	07-2-2	Закуп на машини за автоматска обработка на податоци	1,762.200	
680	07-2-2	Трошоци врзани за остварување на приходите од издавачка дејност	3,600.000	
681	07-2-2	Трошоци за обезбедување на зградата	220.000	
682	07-2-2	Одржување на зградите и инвентарот	1,200.000	
683	07-2-2	Трошоци за постдипломска настава во областа на статистиката	450.000	
684	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	150.000	
Вкупно основна намена 07				84,578.160
ВКУПНО РАЗДЕЛ 34 (позиции 670 до 684)				84,578.160
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 34				
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА				
— Редовна дејност				62,305.060
— Други намени				22,273.100
ВКУПНО РАЗДЕЛ 34				84,578.160
РАЗДЕЛ 35. СОЈУЗЕН ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
685	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	45,488.870	
686	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	4,000.000	
687	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	627.010	
688	07-2-2	Надомести за работа во недела, ноќе и во денови на државни празници	1,700.000	
689	07-2-2	Надомест на Радио-Белград за емитурање на водостојот на Дунав	800.000	
690	07-2-2	Патни трошоци во странство	250.000	
691	07-2-2	Членарини за меѓународни организации	3,765.790	
692	07-2-2	Трошоци врзани за остварување на приходите од издавачка дејност	350.000	

1	2	3	4	5
693	07-2-2	Дополнување на опрема	200.000	
694	07-2-2	Печатење на Годишник на атласот на климата и на други стручни публикации	1,000.000	
695	07-2-2	Одржување на зградите и инвентарот	2,800.000	
696	07-2-2	Патни трошоци во земјата	700.000	
697	07-2-2	Набавка на облека и обувки	386.000	
698	07-2-2	Трошоци за телекомуникациони врски	3,900.000	
699	07-2-2	Одружување на моторни возила и гориво	257.000	
700	07-2-2	Закупи за деловни простории	1,497.000	
701	07-2-3	Трошоци за школување на хидрометеоролошки кадри	260.000	
702	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	130.000	
		Вкупно основна намена 07		68,111.670
Основна намена 14 — Нестопански инвестиции				
703	14-2-21	Набавка на опрема за модернизација на службата на МПВ според програма		25,756.000
		Вкупно основна намена 14		25,756.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 (позиции 685 до 703)				93,867.670
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 35				
СОЈУЗЕН ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД				
		— Редовна дејност		49,488.870
		— Други намени		44,378.800
ВКУПНО РАЗДЕЛ 35				93,867.670
РАЗДЕЛ 36. ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
704	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	11,979.070	
705	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	1,130.000	
706	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	640.770	
707	07-2-2	Надомести за надворешни соработници	66.000	
708	07-2-2	Трошоци за изработка и дистрибуција на југословенските стандарди и технички прописи	6,400.000	
709	07-2-2	Преведување на југословенските стандарди на јазиците на народите на Југославија	2,300.000	
710	07-2-2	Членарина за меѓународни организации	1,048.000	
711	07-2-2	Набавка на опрема во врска со преведувањето на југословенските стандарди	820.000	
712	07-2-2	Трошоци за репрезентација	10.200	
		Вкупно основна намена 07		24,394.040
ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 (позиции 704 до 712)				24,394.040
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 36				
ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА				
		— Редовна дејност		13,109.070
		— Други намени		11,284.970
ВКУПНО РАЗДЕЛ 36				24,394.040

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 37. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
713	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	7,811.000	
714	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	500.000	
715	07-2-2	Надомести за лични доходи и други примања на функционерите	415.830	
716	07-2-2	Трошоци за печатење на патентни списи	900.000	
717	07-2-2	Патни трошоци во странство	160.000	
718	07-2-2	Набавка и дополнување на опрема	1,200.000	
719	07-2-2	Печатење на патентен гласник	260.000	
720	07-2-2	Изработка на обрасци и материјали за фотокопирање	170.000	
721	07-2-2	Повластици за определена категорија лица	10.000	
722	07-2-2	Прием и испраќање на патентна документација	150.000	
723	07-2-2	Трошоци за издавачка дејност	30.000	
724	07-2-2	Трошоци за преведување на меѓународната патентна документација	20.000	
725	07-2-2	Трошоци за печатење на меѓународната патентна документација	200.000	
726	07-2-2	Трошоци за стручни советувања	20.000	
727	07-2-2	Средување на архивската граѓа	10.000	
728	07-2-2	Набавка на непатентна литература за Центарот за патентна документација и информации	150.000	
729	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	40.000	
Вкупно основна намена 07				12,046.830
ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 (позиции 713 до 729)				12,046.830
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 37				
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ				
— Редовна дејност				8,311.000
— Други намени				3,735.830
ВКУПНО РАЗДЕЛ 37				12,046.830
РАЗДЕЛ 38 СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
730	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	28,222.800	
731	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	2,700.000	
732	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	419.220	
733	07-2-2	Закупти	262.400	
734	07-2-2	Набавка на лабораториска опрема и друг инвентар	5,000.000	
735	07-2-2	Трошоци за унапредување на службата	140.000	
736	07-2-2	Трошоци за организирање на состаноци	75.000	
737	07-2-2	Членарини за меѓународни организации	298.330	
738	07-2-2	Патни трошоци во земјата	720.000	
739	07-2-2	Патни трошоци во странство	165.000	
740	07-2-2	Трошоци за меѓународна соработка	46.000	
741	07-2-2	Трошоци за издавање на публикации	450.000	
742	07-2-2	Трошоци за тековно одржување на зградите	450.000	
743	07-2-2	Трошоци за одржување на товарните возила	250.000	
744	07-2-2	Трошоци за репрезентација	8.000	
745	07-2-2	Набавка на стручни публикации и литература	10.000	
746	07-2-2	Механографска обработка на податоците	50.000	

1	2	3	4	5
747	07-2-2	Трошоци за преведување на јазиците на народите и народностите на Југославија на странски и од странски јазици	50.000	
748	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана Вкупно основна намена 07	100.000	39,416.750
ВКУПНО РАЗДЕЛ 38 (позиции 730 до 748)				39,416.750
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 38 СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ				
— Редовна дејност				30,922.800
— Други намени				8,493.950
ВКУПНО РАЗДЕЛ 38				39,416.750
РАЗДЕЛ 39. СОЈУЗЕН ГЕОЛОШКИ ЗАВОД				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
749	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	1,664.680	
750	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	130.000	
751	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	218.300	
752	07-2-2	Трошоци на постојаната делегација за соработка со СЕВ за геологија	160.000	
753	07-2-2	Трошоци на Југословенскиот комитет за меѓународна програма за геолошка корелација	300.000	
754	07-2-2	Изработка и печатење на комплексна геолошка карта на Југославија	3,000.000	
755	07-2-2	Трошоци на Комисијата за комплексна геолошка карта на Југославија	50.000	
Вкупно основна намена 07				5,522.980
ВКУПНО РАЗДЕЛ 39 (позиции 749 до 755)				5,522.980
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 39 СОЈУЗЕН ГЕОЛОШКИ ЗАВОД				
— Редовна дејност				1,794.680
— Други намени				3,728.300
ВКУПНО РАЗДЕЛ 39				5,522.980
РАЗДЕЛ 40. ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ПРОСВЕТА, НАУКА И КУЛТУРА (UNESCO)				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
756	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	1,255.000	
757	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	147.000	
758	07-2-2	Соработка со органите на UNESCO	420.000	
759	07-2-2	Трошоци за соработка со неврзаните земји	312.000	
760	07-2-2	Европска соработка	200.000	
761	07-2-2	Трошоци за реализација на меѓународни проекти	497.000	
762	07-2-2	Трошоци за работа на Комисијата, на одбори и на други тела	324.000	
763	07-2-2	Патни трошоци во странство	340.000	
764	07-2-2	Информативна дејност на Комисијата за UNESCO	400.000	
765	07-2-2	Дополнување и замена на опрема	22.000	
766	07-2-2	Членарини за меѓународни организации	7,997.000	
767	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	20.000	
Вкупно основна намена 07				11,934.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 40 (позиции 756 до 767)				11,934.000

1	2	3	4	5
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 40.		
		ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ПРОСВЕТА, НАУКА И КУЛТУРА UNESCO		
		— Редовна дејност		1,402.000
		— Други намени		10,532.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 40		11,934.000
		РАЗДЕЛ 41. ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА СО МЕГУНАРОДНИОТ ФОНД НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ПОМОШ НА ДЕЦАТА (UNICEF)		
		Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации		
768	07-2-2	Патни трошоци во земјата и престој на странски функционери	166.000	
769	07-2-2	Патни трошоци во странство	116.000	
770	07-2-2	Печатење на билтени	18.400	
771	07-2-2	Придонес за UNICEF	4,166.220	
772	07-2-2	Обврски според програмата на UNICEF	300.000	
		Вкупно основна намена 07		4,766.620
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 41 (позиции 768 до 772)		4,766.620
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 41.		
		ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА СО МЕГУНАРОДНИОТ ФОНД НА ОРГАНИЗА- ЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ПОМОШ НА ДЕЦАТА (UNICEF)		
		— Редовна дејност		—
		— Други намени		4,766.620
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 41		4,766.620
		РАЗДЕЛ 42. ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА СО МЕГУНАРОДНИТЕ ЗДРАВСТВЕ- НИ ОРГАНИЗАЦИИ		
		Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации		
773	07-2-2	Патни трошоци во земјата	132.000	
774	07-2-2	Патни трошоци во странство	157.300	
775	07-2-2	Членарина за меѓународни организации	9,175.300	
776	07-2-2	Обврски на Југославија како членка на Светската здравствена организација	160.000	
		Вкупно основна намена 07		9,624.600
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 42 (позиции 773 до 776)		9,624.600
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 42		
		ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА СО МЕГУНАРОДНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ ОРГАНИ- ЗАЦИИ		
		— Редовна дејност		—
		— Други намени		9,624.600
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 42		9,624.600

1	2	3	4	5
		РАЗДЕЛ 43. ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ЗАГАДУВАЊЕ НА МОРИЊАТА И ВОДИТЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА		
		Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации		
777	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	63.000	
778	07-2-2	Патни трошоци во странство	40.000	
779	07-2-2	Изработка на материјали од советувања	50.000	
780	07-2-2	Надомест за надворешни соработници	28.000	
		Вкупно основна намена 07		181.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 43 (позиции 777 до 780)		181.000
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 43.		
		ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ЗАГАДУВАЊЕ НА МОРИЊАТА И ВОДИТЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА		
		— Редовна дејност		63.000
		— Други намени		118.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 43		181.000
		РАЗДЕЛ 44. УПРАВА ЗА ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ		
		Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации		
781	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	724.830	
782	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	77.000	
783	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	442.020	
784	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите на располагање и на лицата со посебен статус	1.137.000	
		Вкупно основна намена 07		2.380.850
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 44 (позиции 781 до 784)		2.380.850
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 44.		
		УПРАВА ЗА ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ		
		— Редовна дејност		801.830
		— Други намени		1.579.020
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 44		2.380.850
		РАЗДЕЛ 45. СЕРВИС ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ		
		Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации		
785	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	34.749.980	
786	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	778.300	
787	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	212.000	
788	07-2-2	Трошоци за одржување на објектите и опремата	28.000.000	
789	07-2-2	Трошоци за одржување и унапредување на ловството	17.000.000	
790	07-2-2	Надомест за надворешни соработници	1.000.000	

1	2	3	4	5
791	07-2-2	Надомест за работа подолга од полното работно време и ноќна работа	3,500.000	
792	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	53.130	
		Вкупно основна намена 07		85,293.410
Основна намена 14 — Нестопански инвестиции				
793	14-2-21	Набавка на опрема и возила	12,000.000	
794	14-2-21	Градежни работи	175,757.000	
		Вкупно основна намена 14		187,757.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 45 (позиции 785 до 794)				273,050.410
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 45. СЕРВИС ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ				
		— Редовна дејност		35,528.280
		— Други намени		237,522.130
ВКУПНО РАЗДЕЛ 45				273,050.410
РАЗДЕЛ 46. СЕРВИС ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ И СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
795	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	30,301.950	
796	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	2,910.000	
797	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	212.000	
798	07-2-2	Трошоци за франкирање на поштата	1,100.000	
799	07-2-2	Резервни делови за печатарски машини и репрома-теријал	300.000	
800	07-2-2	Надомест за работа подолга од полното работно време и ноќна работа	1,050.000	
801	07-2-2	Надомест за надворешни соработници	412.000	
802	07-2-2	Набавка на опрема	3,500.000	
		Вкупно основна намена 07		39,785.950
ВКУПНО РАЗДЕЛ 46 (позиции 795 до 802)				39,785.950
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 46. СЕРВИС ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ И СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ				
		— Редовна дејност		33,211.950
		— Други намени		6,574.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 46				39,785.950
РАЗДЕЛ 47. УПРАВА НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
803	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	40,781.820	
804	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	626.170	
805	07-2-2	Надомест на личните доходи и други примања на функционерите	204.340	
806	07-2-2	Режиски трошоци во врска со одржувањето на зградите и опремата	34.000.000	

1	2	3	4	5
807	07-2-2	Набавка на опрема	13,763.000	
808	07-2-2	Осигурување на зградите и опремата	1,150.000	
809	07-2-2	Телефонски трошоци на заедничките центри	2,500.000	
810	07-2-2	Надомест за работа подолга од полното работно време и ноќна работа	2,300.000	
811	07-2-2	Работна облека, обувки и ХТЗ опрема	800.000	
812	07-2-2	Придонес за користење на градско земјиште	942.700	
813	07-2-2	Транспортни услуги	800.000	
814	07-2-2	Трошоци за воспоставување на специјална телефонска врска	8,650.000	
815	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	660.000	
		Вкупно основна намена 07		107,178.030
ВКУПНО РАЗДЕЛ 47 (позиции 803 до 815)				107,178.030

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 47.

УПРАВА НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

— Редовна дејност	41,407.990
— Други намени	65,770.040

ВКУПНО РАЗДЕЛ 47 **107,178.030**

РАЗДЕЛ 48. АВТО-СЕРВИС НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации

816	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	20,833.000	
817	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	410.000	
818	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	215.000	
819	07-2-2	Надомести за работа подолга од полното работно време	3,600.000	
820	07-2-2	Набавка на резервни делови и трошоци за други намени	22,700.000	
821	07-2-2	Надомести за надворешни соработници	30.000	
822	07-2-2	Набавка на опрема и патнички возила	5,500.000	
823	07-2-2	Набавка на алати и уреди	1,100.000	
824	07-2-3	Набавка на транспортни средства за потребите на народната одбрана	7,000.000	
		Вкупно основна намена 07		61,388.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 48 (позиции 816 до 824)				61,388.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 48.

АВТО-СЕРВИС НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

— Редовна дејност	21,243.000
— Други намени	40,145.000

ВКУПНО РАЗДЕЛ 48 **61,388.000**

РАЗДЕЛ 49. УПРАВА НА ОСТРОВОТ БРИОНИ

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации

825	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	17,569.830	
826	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	12,500.000	
827	07-2-2	Надомест на личните доходи и други примања на функционерите	193.870	

1	2	3	4	5
828	07-2-2	Надомест на личните доходи на сезонски работници и на надворешни соработници	6,000.000	
829	07-2-2	Надомест за работа подолга од полното работно време	1,235.000	
830	07-2-2	Трошоци за одржување на објектите и опремата	36,000.000	
831	07-2-2	Набавка на опрема и инвентар	6,817.000	
		Вкупно основна намена 07		80,315.700
Основна намена 14 — Нестопански инвестиции				
832	14-2-21	Изградба и адаптација на објекти		16,000.000
		Вкупно основна намена 14		16,000.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 49 (позиции 825 до 832)				96,315.700
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 49. УПРАВА НА ОСТРОВОТ БРИОНИ				
		— Редовна дејност		30,069.830
		— Други намени		66,245.870
ВКУПНО РАЗДЕЛ 49				96,315.700
РАЗДЕЛ 50. ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ				
Основна намена 13 — Дотација за органите на општествено-политичките организации				
Дотација за Претседателството на Сојузот на комунистите на Југославија				
833	13-2	Меѓународна дејност	12,000.000	
834	13-2	Работи во врска со народната одбрана	2,500.000	
835	13-2	Финансирање на програмата за научна документација од меѓународното работничко движење	2,300.000	
836	13-2	Весникот „Комунист“	37,800.000	
837	13-2	Билтенот „Југословенски политички месечник“	1,300.000	
838	13-2	Финансирање на програмата за издавање книги на странски автори во СФРЈ и на југословенски автори во странство	3,000.000	
839	13-2	Програма за финансирање на издавачките дејности за странство	5,000.000	
840	13-2	Издавање на Ревизијата на ЦК СКЈ	17,400.000	
841	13-2	Финансирање на работата на Политичката школа „Јосип Броз Тито“ во Кумровец	10,600.000	
Дотација за Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија				
842	13-2	Финансирање на Програмата за работа на Сојузната конференција	44,000.000	
843	13-2	Дотација за весникот „Борба“	30,000.000	
844	13-2	Изборна активност	1,400.000	
845	13-2	Меѓународен семинар на жените	600.000	
846	13-2	Финансирање на Програмата за работа на Југословенскиот совет за заштита на човековата средина	2,000.000	
Дотација за Претседателството на Конференцијата на Сојузот на социјалистичката младина на Југославија				
847	13-2	Финансирање на Програмата за работа на Конференцијата	15,893.000	
848	13-2	Прослава на Денот на младоста	7,000.000	
849	13-2	Меѓународен семинар „Универзитетот денес“	600.000	
850	13-2	Весникот „Младост“	6,500.000	

1	2	3	4	5
851	13-2	Списанието „Идеи“	1,885.000	
852	13-2	Младински фестивал на трудот	700.000	
		Дотација за Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Југославија		
853	13-2	Финансирање на Програмата за работа на Сојузот	12,120.000	
854	13-2	Весникот „4 јули“	4,200.000	
		Дотација за Црвениот крст на Југославија		
855	13-2	Финансирање на програмата за работа на Претседателството	6,863.000	
856	13-2	Служба за барање	1,860.000	
857	13-2	Работи во врска со народната одбрана	700.000	
858	13-2	Меѓународна младинска студиска конференција и подготовки за европско-медитеранска конференција	1,400.000	
		Дотација за Југословенската лига за мир, независност и рамноправност на народите		
859	13-2	Финансирање на Програмата за работа на Лигата	982.000	
		Дотација за Сојузот на здруженијата за Обединетите нации на Југославија		
860	13-2	Финансирање на Програмата за работа на Сојузот	466.000	
		Дотација за Сојузот на резервните воени старешини на Југославија		
861	13-2	Финансирање на Програмата за работа на Сојузот	3,592.000	
		Дотација за Сојузната конференција „Месната заедница и семејството“		
862	13-2	Финансирање на програмата за работа на Конференцијата	1,076.000	
		Вкупно основна намена 13		235,737.000
Основна намена 14 — Нестопански инвестиции				
863	14-2-21	За Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Југославија средства за подигање споменик на победата		33,600.000
		Вкупно основна намена 14		33,600.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 50 (позиции 833 до 863)				269,337.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 50.				
ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ				
— Редовна дејност				
— Други намени				269,337.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 50				269,337.000

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 5

Во смисла на точка 10.4. од Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година, до донесувањето на посебни мерки, износот на придонесот од Социјалистичка Автономна Покраина Косово се намалува за 250,000.000 динари во 1977 година.

Член 6

Средствата предвидени за нестопански инвестиции во Посебниот дел на Буџетот на федерацијата за 1977 година, во рамките на одделни раздели, Сојузниот извршен совет ќе ги намали вкупно за 10% односно за 150,000.000 динари.

Член 7

Овој буџет влегува во сила на 1 јануари 1977 година.

824.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1977 ГОДИНА

Се прогласува Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1977 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 24 декември 1976 година.

ПР бр. 546
24 декември 1976 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1977 ГОДИНА

Член 1

Средствата за извршување на обврските утврдени во Буџетот на федерацијата за 1977 година (во натамошниот текст: Буџетот) ќе се обезбедат од царини и царински давачки, од сојузни такси, од приходи што со својата работа ги остваруваат органите на федерацијата, од придонеси од републиките и автономните покраини, како и од други приходи утврдени со сојузен закон.

Член 2

Придонесот од републиките и автономните покраини утврден во Буџетот, републиките и автономните покраини го уплатуваат секој месец во височина од една дванаесеттина од годишниот износ, во роковите утврдени за распоредување на приходите на Буџетот.

По исклучок од одредбата на став 1 на овој член, републиките и автономните покраини износот на придонесот што претставува разлика помеѓу износот на една дванаесеттина од годишниот износ и износот што ќе го уплатат во јануари 1977 година, ќе го уплатат во јануари 1978 година.

Ако одделна република, односно автономна покраина во текот на месецот не го уплати придонесот во височина определена во став 1 од овој член, Службата на општественото книговодство, по налог од Сојузниот секретаријат за финансии, во рок од пет дена од денот кога е примен налогот, разликата помеѓу една дванаесеттина од годишниот износ на придонесот и уплатениот износ на придонесот во претходниот месец, ќе го пренесе од остварените приходи на републиката, односно автономната покраина во корист на соодветната потформа на приходите од придонеси од републиките и автономните покраини кон Буџетот, а за износите што во смисла на одредбата на став 2 на овој член, не ќе ги уплатат до 31 јануари 1978 година — најдоцна во рок од пет дена од денот кога го примила налогот издаден по истекот на јануари 1978 година.

Член 3

Средствата на Буџетот, распоредени на органите на федерацијата за финансирање на редовната дејност и за посебни намени, ќе се користат:

1) за редовната дејност — врз основа на финансискиот план што го донесуваат старешината и советот на работната заедница на органот на федерацијата;

2) за посебни намени — врз основа на претсметката што ја донесува старешината на органот на федерацијата ако задачите за кои се одобрени средствата непосредно ги извршува органот на федерацијата, односно врз основа на програмата за користење на тие средства што ја утврдува старешината на органот на федерацијата, ако органот на федерацијата не ги извршува непосредно задачите за кои се одобрени средствата.

Средствата распоредени со програмата за користење на средствата се користат врз основа на решението, односно договорот што старешината на органот на федерацијата ќе го склучи со непосредниот корисник на средствата.

Член 4

За законитата употреба на средствата според финансискиот план, претсметката и програмата на органот на федерацијата, одобрени со Буџетот, е одговорен старешината на органот на федерацијата како наредбодавец.

За законитата употреба на средствата од став 1 на овој член е одговорен и сметкополатачот што ќе го определи старешината на органот на федерацијата во согласност со сојузниот секретар за финансии.

Во поглед на правата и должностите на наредбодавецот и на сметкополатачот се применуваат сојузните прописи за финансиското и материјалното работење на органите на управата.

Член 5

Носителите на средствата на Буџетот се должни да водат евиденција за користените средства што им се одобрени за 1977 година.

Сојузниот секретар за финансии ќе го пропише начинот на водење на евиденцијата од став 1 на овој член.

Член 6

Заради обезбедување на законито користење на средствата на Буџетот, Сојузниот секретаријат за финансии врши непосредна контрола на наплатувањето на приходите и на трошењето на средствата за одделни намени, како и на финансиското и материјалното работење на корисниците на средствата на Буџетот.

Непосредна контрола од став 1 на овој член врши буџетската инспекција на Сојузниот секретаријат за финансии.

Под контрола на извршувањето на Буџетот, во смисла на одредбата на став 1 од овој член, се подразбира:

1) контролата на наплатувањето на изворните приходи на Буџетот и на пресметувањето и уплатувањето на придонесите од републиките и автономните покраини;

2) контролата на пресметувањето, исплатувањето и на наменското користење на средствата на Буџетот за намените утврдени со Буџетот по основ на обврските на федерацијата за финансирање на органите на федерацијата, на народната одбрана, на борчката и инвалидската заштита, на нестопанските инвестиции, на инвестициите и интервенциите во стопанството, како и на обврските по основ на дополнителните средства за стопански недоволно развиените републики и Социјалистичка Автономна Покраина Косово;

3) контролата на финансиското и материјалното работење на сите корисници на средствата на Буџетот.

Ако во постапката на контролата се утврди дека средствата на Буџетот не се користат во согласност со законот и со прописите за финансиското и материјалното работење, ќе се донесе решение со кое ќе

му се нареди на корисникот на средствата во оставениот рок да ги отстрани утврдените неправилности и користењето на средствата да го врши според прописите.

Решението од став 4 на овој член го донесува сојузниот секретар за финансии, и е конечно во управната постапка.

Во случајот од став 4 на овој член, буџетскиот инспектор е должен да поднесе до надлежниот орган пријава заради преземање на мерки поради повреда на прописите.

Упатство за работа на буџетската инспекција донесува сојузниот секретар за финансии.

Член 7

Располагање и користење на средствата што во Буџетот се обезбедуваат за финансирање на потребите на народната одбрана, како и контрола на материјалното и финансиското работење во единиците и во установите на Југословенската народна армија, се врши според одредбите на Законот за средствата и финансирањето на Југословенската народна армија.

Член 8

Со прописи и со други акти на органите на федерацијата не можат да се создаваат обврски врз товар на средствата на Буџетот ако за тие намени не се обезбедени средства во Буџетот.

Носителите на средствата на Буџетот можат да создаваат обврски и да користат средства за одделни намени само до износот што е утврден во Буџетот. Ако за одделни намени средствата утврдени во Буџетот не се доволни, носителите на средствата се должни навреме да предложат измена на прописите заради усогласување на обврските по тие прописи со средствата обезбедени во Буџетот.

Член 9

Измена на намената и на височината на средствата утврдени во Буџетот за вршење на редовната дејност на органите на федерацијата и за посебни намени, а во рамките на вкупните средства утврдени за тие намени, врши Сојузниот извршен совет, а измена на намената и на височината на средствата за вршење на редовната дејност на Собранието на СФРЈ и за нејзините посебни намени — Административната комисија на Собранието на СФРЈ.

Средствата предвидени во Буџетот за нови работни места во органите на федерацијата, ќе се користат од денот на поставувањето на работникот или на функционерот, врз основа на решение од сојузниот секретар за финансии.

Средствата предвидени во Буџетот за усогласување на личните доходи на работниците и функционерите можат да се користат само врз основа на актот на Административната комисија на Собранието на СФРЈ — за функционерите што ги избира, именува или поставува Собранието на СФРЈ или што ги поставува Претседателството на СФРЈ односно претседателот на Собранието на СФРЈ, а врз основа на актот на Сојузниот извршен совет — за работници во органите на федерацијата и за функционерите што ги поставува тој.

Средствата предвидени во Буџетот за потребите на заедничката потрошувачка се пренесуваат во фондот за заедничка потрошувачка на органите на федерацијата, во согласност со одредбите на Општествениот договор за усогласување на распределбата на доходот, на средствата за лични доходи и на други примања на работниците во органите на федерацијата, а врз основа на решение од сојузниот секретар за финансии.

Член 10

Средствата предвидени во Буџетот за финансирање на научноистражувачките проекти и научните студии, освен за потребите на Собранието на СФРЈ,

ќе се користат врз основа на програмите што ги донесува Сојузниот извршен совет.

Член 11

Измена на намената и на височината на средствата утврдени во рамките на одделен раздел на Буџетот врши наредбодавецот, во согласност со сојузниот секретар за финансии.

Член 12

Средствата предвидени со посебни закони за финансирање на долгорочните програми за нестопански инвестиции за 1977 година ќе се предвидат во Буџетот намалени за 20%. Помалку предвидените средства во 1977 година ќе се обезбедат во наредните години, заедно со износите утврдени за тие намени со посебни закони.

Член 13

Средствата утврдени во Буџетот на федерацијата за 1976 година за нестопански инвестиции, што се ангажирани а не се погрозени до крајот на 1976 година, можат да се користат за тие инвестиции и во 1977 година.

Член 14

Средствата предвидени во Буџетот за финансирање на модернизацијата на службата за водење на воздухоплови, Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба може, врз основа на програмата за модернизација, да ги користи до износот на приходите остварени од надоместите за водење на воздухоплови, а најмногу до износот од 144,250.000 динари.

Член 15

Ако приходите што со својата дејност ги остваруваат органите на федерацијата, како и други приходи што му припаѓаат на Буџетот, бидат погрешно наплатени или наплатени во износ поголем од пропишаниот, погрешно или повеќе наплатениот износ ќе се врати првенствено врз товар на формата на приходите на која се уплатени, а ако нема такви приходи — врз товар на другите форми на приходите.

Решение за поврат на приходите од став 1 на овој член донесува сојузниот секретар за финансии, ако со сојузен закон не е определено поинаку.

Член 16

Средствата утврдени во Буџетот за финансирање на економската пропаганда во странство ќе се користат под условите и на начинот што ќе се утврдат со општествениот договор што ќе го склучат Сојузниот извршен совет и Стопанската комора на Југославија.

Член 17

Средствата утврдени во Буџетот за финансирање на туристичката пропаганда во странство ќе се користат под условите и на начинот што ќе се утврдат со општествениот договор што ќе го склучат Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија и Туристичкиот сојуз на Југославија.

Член 18

За намирување на обврските на федерацијата од поранешните години ќе се издвои, до усвојувањето на пресметката на обврските на федерацијата за претходната и за поранешните години по завршните сметки на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување, 15% од износот на средствата за инвалидско-боречката заштита обезбедени во Буџетот, а преостанатиот износ на тие средства ќе го распореди Сојузниот извршен совет на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување како аконтација за 1977 година.

Обврските на федерацијата од поранешните години ќе се исплатат според решение што, по извршениот преглед на пресметката на обврските на

федерацијата од страна на буџетската инспекција, го донесува сојузниот секретар за финансии.

Наменските дополнителни средства за Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Социјалистичка Република Црна Гора ќе се користат сообразно со одредбите на ст. 1 и 2 од овој член.

Член 19

Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди и органи во републиките и автономните покраини надлежни за прашања на борците и воените инвалиди вршат, во рамките на своите права и должности, контрола на трошењето на средствата од Буџетот наменети за заштита на борците, воените инвалиди и семејствата на паднатите борци.

Член 20

Средствата предвидени во Буџетот за покривање на обврските за повластено возење во патничкиот сообраќај ќе се користат на начин и под услови што ќе ги пропише Сојузниот извршен совет.

Член 21

За финансирање на унапредувањето на надворешнотрговската размена ќе се користи 51,57% од остварените приходи од царини и царински давачки, а најмногу до износот од 17.345.000.000 динари.

Износите пресметани според процентот од став 1 на овој член ќе се издвојуваат при секоја уплата на приходите од став 1 на овој член и ќе се пренесуваат на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство на Југославија.

Распоред на средствата утврдени во Буџетот за финансирање на унапредувањето на надворешнотрговската размена на одделни облици на размената врши Сојузниот извршен совет.

Средствата од став 2 на овој член ќе се користат врз основа на решение на Сојузниот извршен совет, со кое се утврдува височината на повратот на давачките и основицата од која се врши пресметување на повратот.

Документацијата што корисникот е должен да ја приложи кон барањето за поврат на давачките ја пропишува Сојузниот извршен совет.

Член 22

Исплатите врз товар на средствата на Буџетот предвидени за финансирање на унапредувањето на надворешнотрговската размена според член 21 став 2 од овој закон ќе се вршат врз основа на барањата на организациите на здружен труд што ги исполниле пропишаните услови и кон барањето ја приложиле пропишаната документација.

Барањето и документацијата од став 1 на овој член се поднесуваат до народната банка на републиката, односно до народната банка на автономната покраина која врши контрола на документацијата и ја заверува исправноста на пресметката. По извршената контрола на барањето и на документацијата, народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина издава налог за исплата и го доставува до Службата на општественото книговодство на Југославија. Ако народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина при контролата на барањето и на документацијата утврди дека барањето или документацијата се нецелосни или неточни, нема да издаде налог за исплата туку барањето ќе му го врати на подносителот.

Кон налогот за исплата народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина ќе достави до Службата на општественото книговодство на Југославија извештај од овластената банка за приливот на девизите за извезени стоки или за извршени услуги, пријава за извозот на стоки на која царинарницата потврдилa дека стоките ја преминале царинската линија и писмена изјава

од овластеното лице — подносител на барањето дека документацијата и пресметковниот лист се исправни.

Исплатите од посебната сметка од член 21 став 2 на овој закон ги врши, по извршената контрола на налогот и на документацијата од став 3 на овој член, Службата на општественото книговодство на Југославија.

За користењето на средствата по решенијата на Сојузниот извршен совет од член 21 став 4 на овој закон, Службата на општественото книговодство на Југославија и Народната банка на Југославија водат евиденција, на начин и врз основа на документацијата, што ќе ги пропише Сојузниот извршен совет.

Народната банка на Југославија, народните банки на републиките, народните банки на автономните покраини и Службата на општественото книговодство на Југославија се одговорни за законитото користење на средствата од член 21 на овој закон, во границите на своите обврски и овластувања утврдени со овој закон.

Член 23

Средствата предвидени во Буџетот за финансирање на интервенциите во земјоделството ќе се издвојуваат и ќе се пренесуваат на посебни сметки кај Службата на општественото книговодство на Југославија, а ќе се користат за намените утврдени со сојузен закон.

Член 24

Народната банка на Југославија ќе доставува до Сојузниот секретаријат за финансии извештаи за остварувањето на девизниот прилив по основ на надворешнотрговската размена и на други видови економски односи со странство.

Извештаите од став 1 на овој член Народната банка на Југославија ги доставува до 15-ти во месецот за периодот од 1 јануари до крајот на претходниот месец.

Сојузниот секретар за финансии, по прибавеното мислење од Народната банка на Југославија, ќе пропише кои податоци треба да ги содржат извештаите од став 1 на овој член.

Член 25

Ако во текот на извршувањето на Буџетот бидат определени други носители на функциите на федерацијата во областа на унапредувањето на надворешнотрговската размена и на интервенциите во земјоделството, односно друг начин на извршување на тие обврски, средствата предвидени во Буџетот ќе се пренесат врз соодветните носители на тие функции, во согласност со прописите со кои ќе биде регулирано нивното извршување.

Член 26

Сојузната управа за царини е должна по видните приходи да води евиденција за наплатата на приходите од царините, од посебните царински давачки и од таксите и други приходи што се остваруваат во постапката за царинење на стоки.

Сојузниот секретар за финансии ќе ги пропише роковите и начинот на водење на евиденцијата за остварување на приходите од став 1 на овој член.

Член 27

Враќањето на бескаматните кредити што од средствата на постојаната буџетска резерва и се одофрени на Социјалистичка Република Македонија според член 16 од Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1973 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/72) и според член 25 од Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/73 и 56/74), се одлага до 31 декември 1978 година.

Член 28

Со одобрувањето на завршната сметка на Буџетот не престанува дисциплинската, материјалната и кривичната одговорност на наредбодавецот и на сметкополагачот за несовесно или незаконито користење и располагање со средствата одобрени во Буџетот.

Член 29

Ако со контрола се утврди дека корисникот на општествени средства врз основа на неточна документација извршил наплата од средствата на буџетот на Федерацијата наменети за финансирање на унапредувањето на надворешнотрговската размена и за интервенции во стопанството е должен наплатените износи да ги врати, заедно со камата по стапка од 0, 05% дневно. Оваа камата се применува врз сите случаи што правосилно не се завршени и се пресметува од денот кога тие износи се наплатени до денот на нивното враќање во буџетот на федерацијата.

Член 30

Сојузниот секретар за финансии е должен до 20-ти во месецот да достави до надлежните тела на Собранието на СФРЈ, до Сојузниот извршен совет, до извршните совети на собранијата на републиките и до извршните совети на собранијата на автономните покраини, извештај за извршувањето на Буџетот и за спроведувањето на Законот за извршувањето на Буџетот на федерацијата за 1977 година за изминатиот период.

Член 31

Буџетот ќе се извршува од 1 јануари 1977 година до 31 јануари 1978 година.

Приходите на Буџетот од царини и царински давачки за стоки увезени до 31 декември 1977 година и приходите од придонесите од републиките и автономните покраини од 1977 година што ќе се наплатат до 31 јануари 1978 година, се уплатуваат во корист на Буџетот. Тие приходи можат до 31 јануари 1978 година да им се распоредуваат на носителите и на корисниците на средствата најмногу до износите што се утврдени во Буџетот.

Член 32

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1977 година.

825.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КНИГОВОДСТВОТО

Се прогласува Законот за книговодството, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 24 декември 1976 година.

ПР бр. 542
24 декември 1976 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН
ЗА КНИГОВОДСТВОТО

I. Основни одредби

Член 1

Заради обезбедување на правата на работниците во основната организација на здружен труд да одлучуваат за целокупниот доход што го стекнуваат со заеднички труд во таа организација и во различните форми на здружување на труд и средства, како и по основ на вложувањето на средства во странство, и заради обезбедување работниците во основната организација на здружен труд да одлучуваат за други прашања од значење за работата и работењето на основната организација на здружен труд, за секоја основна организација на здружен труд се води книговодство.

Заради остварување на правата и должностите на работниците во основната организација на здружен труд заедно и рамноправно со другите работни луѓе да одлучуваат за целината на процесот на репродукцијата и за целокупниот доход, да вршат контрола над располагањето со доходот на сите нивоа и во сите форми на здружување на труд и средства, да управуваат со работите и со средствата во целокупноста на односите на општествената репродукција и самостојно да одлучуваат за своите и за општествените интереси, другите самоуправни организации и заедници и органите на тие организации и заедници, органите, организациите и фондовите на општествено-политичките заедници, како и други општествени правни лица кои користат општествени средства, се должни да организираат водење на книговодство.

Член 2

Книговодството мора да биде организирано и водено така што податоците од него да овозможуваат:

1) работниците во основните организации на здружен труд и работните луѓе во други самоуправни организации и заедници редовно да бидат известени за работењето и работата на таа организација и заедница, како и за други прашања од интерес за работата и одлучувањето во тие организации и заедници;

2) органите на самоуправната работничка контрола и органите и организациите на општествената контрола да остваруваат увид во располагањето со општествените средства, во материјалната состојба и во финансиското и материјалното работење на самоуправните организации и заедници, односно на општествено-политичките заедници;

3) органите на управување со основната организација на здружен труд, односно на нив соодветните органи на управување со други самоуправни организации и заедници, како и органите на општествено-политичките заедници да остваруваат увид во располагањето со општествените средства, во материјалната состојба и во финансиското и материјалното работење на самоуправните организации и заедници, односно на општествено-политичките заедници.

Член 3

Во книговодството се обезбедуваат податоци кои овозможуваат:

1) следење на остварувањето на доходот во зависност од движењето на продуктивноста на трудот и ефикасноста на управувањето и стопанисувањето со средства во општествена сопственост;

2) утврдување на вкупниот приход и доход и распоредување на доходот, односно на приходите, расходите и на распределбата;

3) искажување на резултатите од работењето и работата на работниците;

4) усогласување на односите во општествената репродукција, насочување на развојот и изработка на планови;

5) увид во состојбата и движењето на средствата и во изворите на средства;

6) увид во процесите на здружувањето на труд и средства;

7) следење на процесот на работата;

8) изработка на калкулации за формирање и уредување на цените на производите и услугите, односно изработка на план на приходите и расходи;

9) изработка на анализи за работата и работењето;

10) следење на роковите на втасаноста на побарувањата и на обврските;

11) следење на движењето на средствата за задоволување на заедничките и на општите општествени потреби и билансирање на средствата за тие потреби.

Член 4

Книговодство се должни да водат, според одредбите на овој закон, основните организации на здружен труд, работните организации, сложените организации на здружен труд, заедниците на организациите на здружен труд и другите форми на здружување на организации на здружен труд, договорните организации на здружен труд и работните заедници (во натамошниот текст: организации на здружен труд); банките, заедниците на осигурување на имоти и лица и други финансиски организации, земјоделските и други задруги, самоуправните интересни заедници, месните заедници и други самоуправни организации и заедници и нивни здруженија, органите, организациите и фондовите на општествено-политичките заедници, Службата на општественото книговодство, општествено-политичките организации, општествените организации и други општествени правни лица, како и други организации и заедници кои користат општествени средства (во натамошниот текст: други корисници на општествени средства).

Член 5

Организациите на здружен труд и други корисници на општествени средства во кои странски лица вложиле средства заради остварување на заеднички деловни цели се должни во своето книговодство да ги обезбедат пропишаните податоци за резултатите на работењето по тој основ.

Член 6

Организациите на здружен труд и други корисници на општествени средства се должни за претпријатијата и за погоните во странство што ги основале или во кои учествуваат со свои средства да водат посебно книговодство според одредбите на овој закон.

По исклучок од одредбата на став 1 на овој член, за мешовитите претпријатија во странство со учество на средства на сите основачи, односно соосновачи од Југославија кое не е поголемо од 50%, организациите на здружен труд и други корисници на општествени средства не водат посебно книговодство, туку се должни во своето книговодство да ги обезбедат пропишаните податоци за односите со тие претпријатија.

Член 7

Водењето на книговодството може да ѝ се довери на работната заедница на организацијата на здружен труд, односно на друг корисник на општествени средства, на специјализирани организации за водење на книговодство или на други организации.

Организацијата на здружен труд што Сојузниот извршен совет ќе ја определи врз основа на овластувањата од Законот за народната одбрана, може водењето на книговодството да ѝ го довери само на работната заедница на работната организација во чиј состав се наоѓа.

Член 8

Книговодството се води според методот на двојно книговодство, со примена на системот на единствени синтетички сметки, што е пропишан со контните планови (со плановите на сметките).

Основните организации на здружен труд, работните организации, сложените организации на здружен труд, заедниците на организациите на здружен труд и другите форми на здружување на организациите на здружен труд, земјоделските и други задруги, договорните организации на здружен труд и работните заедници, водат книговодство според контниот план за организациите на здружен труд.

Банките и другите финансиски организации и фондовите на општествено-политичките заедници водат книговодство според контниот план за банките.

Самоуправните интересни заедници, месните заедници и други самоуправни организации и заедници и нивните здруженија водат книговодство според контниот план за самоуправните интересни заедници.

Заедниците на осигурување на имоти и лица водат книговодство според контниот план за заедниците на осигурување.

Органите и организациите на општествено-политичките заедници и Службата на општественото книговодство водат книговодство според контниот план за органите на општествено-политичките заедници.

Општествено-политичките организации, општествените организации, како и други организации, заедници и општествени правни лица кои користат општествени средства, водат книговодство според контниот план за другите корисници на општествени средства.

За одделни корисници на општествени средства Сојузниот извршен совет, по потреба, може да пропише и посебни контни планови, односно соодветна книговодствена евиденција.

Член 9

Книговодството се води според начелата на ажурност и уредност, а сите книжења се вршат врз основа на уредни исправи.

Под ажурно водење на книговодството се подразбира дека во дневникот и во главната книга, како и во соодветните аналитички книговодства, односно во помошните книги се спроведени книжења на настанатите деловни промени најдоцна во рок од осум дена од денот на испоставувањето на соодветната исправа, односно од денот кога исправата морала да биде испоставена или примена.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, книжењата во книгата на благајната се спроведуваат истиот ден кога се извршени исплатите односно уплатите, а во банката и во другите финансиски организации книжењата на деловните промени што се однесуваат на жиро-сметките и на други сметки на парични средства на банката, односно на друга финансиска организација и на нивните депоненти, се вршат секој ден.

Ако организацијата на здружен труд и друг корисник на општествени средства книжењата на одделни деловни промени ги врши врз основа на спецификации, рекапитулации и сл., или книжењата ги врши со користење на сметач, се смета де-

ка рокот од став 2 на овој член е одржан ако во тој рок податоците се внесени во спецификациите, рекапитулациите и сл., односно на соодветното средство на сметачот.

Член 10

Организацијата на здружен труд, односно друг корисник на општествени средства е должен на почетокот на своето работење, како и при статусните промени да ја утврди фактичната состојба на сите средства и нивните извори со попис (инвентарисување) и така утврдената состојба да ја искаже во почетниот биланс.

Почетниот биланс во случај на статусни промени го составува организацијата на здружен труд, односно друг корисник на општествени средства во согласност со самоуправната спогодба.

Организацијата на здружен труд, односно друг корисник на општествени средства отвора деловни книги врз основа на почетниот биланс.

Член 11

Организацијата на здружен труд, односно друг корисник на општествени средства, како и работната заедница, односно организацијата на која ѝ е доверено водење на книговодството го организираат книговодството, ја определуваат формата на деловните книги и ја применуваат техниката на книговодството на начин кој обезбедува спроведување на одредбите од овој закон.

Член 12

Организацијата на здружен труд, односно друг корисник на општествени средства одлучува за начинот на обезбедување на податоците во книговодството потребни за утврдување на резултатите од работата на работните единици.

Организацијата на здружен труд, односно друг корисник на општествени средства е должен во своето книговодство да ги обезбеди пропишаните податоци за работните, односно деловните единици што ги основал на територијата на општествено-политичката заедница на која се наоѓа неговото седиште или во странство.

II. Книговодствени исправи

Член 13

Книжење на секоја настаната деловна промена во средствата или во изворите на средствата, во расходите, приходите или во резултатот на работењето може да се врши само врз основа на уредни и веродостојни книговодствени исправи.

Книговодствените исправи се составуваат во моменот на настанатата деловна промена.

Содржината на книговодствената исправа мора да биде таква што недвосмислено да ја покажува настанатата деловна промена и да содржи соодветни податоци за книжење.

Член 14

Книговодствената исправа пред книжењето мора да ја контролира овластен работник за да ја утврди исправноста, точноста и законноста на исправата и настанатата деловна промена, што го потврдува со својот потпис.

Член 15

Секоја книговодствена исправа врз основа на која се врши исплата преку сметка или благајна, како и другите исправи кои повлекуваат материјално-финансиски обврски за организацијата на здружен труд или за друг корисник на општествени средства, мораат претходно да бидат уредно ликвидирани од страна на работникот овластен да врши ликвидација на паричните исправи (ликвидатор).

Член 16

Организацијата на здружен труд, односно друг корисник на општествени средства е должен да определи работници одговорни за составување на книговодствените исправи и за контрола на нивната исправност, точноста и законноста и да ги утврди роковите за доставување на тие исправи до раководителот на книговодството, во согласност со законот и со самоуправниот општ акт или со друг акт.

III. Деловни книги

Член 17

Организацијата на здружен труд, односно друг корисник на општествени средства води свои деловни книги во кои ги обезбедува книговодствените податоци според пропишаниот контен план.

Организацијата на здружен труд, односно друг корисник на општествени средства ги води сметките од пропишаниот контен план чие водење произлегува од дејноста што ја врши.

Член 18

Организацијата на здружен труд, односно друг корисник на општествени средства не може да води синтетички сметки што не се пропишани со контниот план.

Сметките пропишани со контниот план, организацијата на здружен труд, односно друг корисник на општествените средства ги расчленува на аналитички сметки според своите потреби (аналитички контен план).

Член 19

Деловните книги можат да бидат поврзани или во вид на слободни листови.

Член 20

Деловни книги се дневник, главна книга, книга на благајната, книга на основните средства и други книги што се потребни за обезбедување на податоците од член 3 на овој закон.

Деловните книги имаат значење на јавни исправи.

Член 21

Дневникот е основна книга во која по хронолошки ред се книжат сите деловни промени.

Дневникот може да се води како една книга — за книжење на сите деловни промени, или како повеќе книги — за книжење на одделни видови на деловни промени.

Главната книга се состои од одделни сметки, на кои поединечно или збирно се книжат состојбите и промените на секој дел на средствата и на нивните извори, расходите и приходите, како и успехот на работењето.

Член 22

Основните средства се искажуваат во книговодството според вредностите утврдени врз основа на сојузни прописи.

Покрај редовните книжења на сметки на основните средства, за основните средства мора да се води и посебна книга на основните средства, во која најмалку се обезбедуваат следните податоци: називот, набавната вредност, времето на набавката, вредноста на извршената ревалоризација, отписите, времето на отуѓувањето и времето на расходувањето.

Член 23

Ако организацијата на здружен труд, односно друг корисник на општествени средства залихите не ги води по набавните, односно по фактичните цени, тој е должен разликите помеѓу набавните, односно фактичните цени и цените по кои тие залихи ги води во книговодството да ги искаже на посебна сметка.

Член 24

Обврските и побарувањата се водат во книговодството на соодветни сметки во износи утврдени врз основа на веродостојни книговодствени исправи.

Организацијата на здружен труд, односно друг корисник на општествени средства е должен во книговодството за секоја обврска и побарување да го искаже датумот на нивната втасаност (валутирање), освен за обврските и побарувањата по основ на кредити и здружени средства.

Член 25

По завршувањето на деловната година, деловните книги мораат да бидат заклучени и поврзани, а дневникот и главната книга — и потпишани од овластениот работник во организацијата на здружен труд, односно од друг корисник на општествени средства и од раководителот на книговодството.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, деловните книги што се користат две или повеќе години не се заклучуваат по завршувањето на деловната година, туку по престанувањето на нивното користење.

Член 26

Право на преглед на деловните книги имаат органите и организациите овластени со закон и со прописи донесени врз основа на закон.

Право на преглед на деловните книги имаат и органите на самоуправниот работничка контрола, во согласност со самоуправниот општ акт на организацијата на здружен труд, односно на друг корисник на општествени средства.

IV. Попис (инвентарисување)**Член 27**

Организацијата на здружен труд, односно друг корисник на општествени средства задолжително врши усогласување на состојбата на средствата и на нивните извори искажани во книговодството со фактичната состојба на тие средства и изворите на средствата.

Член 28

Попис (инвентарисување) на средствата и на изворите на средства, организацијата на здружен труд, односно друг корисник на општествени средства е должен да изврши на крајот на деловната година (редовен попис).

Пописот може да се врши и непрекинато во текот на годината (континуирано инвентарисување).

Член 29

Покрај редовниот попис, организацијата на здружен труд, односно друг корисник на општествени средства е должен да изврши попис на средствата и на изворите на средства и во следните случаи:

- 1) при настапување на редовна ликвидација или стечај;
- 2) при статусни промени;
- 3) при примопредавање на должноста на лица што ракуваат со материјални и парични вредности, и тоа само за вредностите што се предмет на примопредавањето (делумен попис);
- 4) во други случаи определени со закон.

Член 30

Пописот го врши комисијата што ја формира органот на управување со организацијата на здружен труд, односно на него соодветен орган на управување на друг корисник на општествени средства.

За навремено извршување на пописот и за точноста на состојбата утврдена со пописот одговараат членовите на комисијата од став 1 на овој член.

Работниците што ракуваат со материјални и парични вредности, како и работниците што вршат работи на книговодството не можат да бидат членови на комисијата за попис.

Член 31

Организациите на здружен труд, односно други корисници на општествени средства вршат усогласување на меѓусебните побарувања и на обврските по писмен пат на крајот на деловната година.

Член 32

Организацијата на здружен труд, односно друг корисник на општествени средства е должен, пред составувањето на периодичните пресметки и на завршната сметка, да изврши усогласување на помошните книги (аналитички евиденции) со главната книга.

V. Периодични пресметки и завршна сметка**Член 33**

Организацијата на здружен труд, односно друг корисник на општествени средства во текот на годината составува периодични пресметки, а на крајот на годината завршна сметка, според одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.

Член 34

Заради утврдување на резултатите од работењето, односно на приходите и расходите на крајот на определени периоди во текот на деловната година, организацијата на здружен труд, односно друг корисник на општествени средства составува периодична пресметка, а на крајот на деловната година — завршна сметка.

Под деловна година, во смисла на овој закон, се подразбира календарската година.

Член 35

Во текот на деловната година се утврдуваат резултатите од работењето, односно приходите и расходите за периодот јануари — март, јануари — јуни и јануари — септември.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, месните заедници (член 8 став 4) и општествено-политичките организации, општествените организации, како и други организации, заедници и општествени правни лица кои користат општествени средства (член 8 став 7) во текот на деловната година ги утврдуваат резултатите од работењето, односно приходите и расходите за периодот јануари — јуни.

Утврдувањето на резултатите од работењето, односно на приходите и расходите за периодот од ст. 1 и 2 на овој член (периодична пресметка) се врши на образецот Деловен резултат во текот на годината, односно на образецот Приходи и расходи во текот на годината, што ги пропишува Сојузниот извршен совет.

Член 36

Завршната сметка се составува за секоја деловна година, како и при статусни промени.

Состојбата на средствата и изворите на средствата и утврдувањето на резултатите од работење-

то, односно приходите и расходите за деловната година (завршна сметка) се искажуваат на образците Биланс на состојбата, Биланс на успехот, односно Биланс на приходите и расходите и Заклучен лист, што ги пропишува Сојузниот извршен совет.

Член 37

Организацијата на здружен труд, односно друг корисник на општествени средства доставува до надлежната служба на општественото книговодство кај која се води неговата жиро-сметка периодична пресметка во рок од 30 дена од денот на истекот на периодот за кој се составува, а завршна сметка до крајот на февруари тековната година за претходната година, односно во рок од 60 дена од денот на настанатата статусна промена.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, организацијата на здружен труд, односно друг корисник на општествени средства за претпријатијата и погоните во странство доставува периодична пресметка и завршна сметка до надлежната служба на општественото книговодство кај која се води неговата жиро-сметка во рок од 30 дена од денот на истекот на роковите од став 1 на овој член.

Член 38

Организацијата на здружен труд што Сојузниот извршен совет ќе ја определи врз основа на овластувањата од Законот за народната одбрана, доставува периодична пресметка и завршна сметка и до Сојузниот секретаријат за народна одбрана во роковите од член 37 став 1 на овој закон.

VI. Збирен и консолидиран биланс

Член 39

Работната организација која во својот состав има две или повеќе основни организации на здружен труд и сложената организација на здружен труд се должни да составуваат збирен и консолидиран биланс.

Член 40

Во збирниот биланс на работната организација, односно на сложената организација на здружен труд се искажуваат збирот и структурата на вкупниот приход и доход што ќе го остварат основните организации на здружен труд во состав на работната организација, односно сложената организација на здружен труд.

Член 41

Во консолидираниот биланс на работната организација, односно сложената организација на здружен труд се искажуваат збирот и структурата на вкупниот приход и доход што ќе го остварат основните организации на здружен труд во состав на работната организација односно сложената организација на здружен труд.

Член 42

Збирниот биланс и консолидираниот биланс се составуваат за секоја деловна година, и тоа на образецот Збирен биланс на успехот, односно на образецот Консолидиран биланс на успехот, што ги пропишува Сојузниот извршен совет.

Член 43

Работната организација доставува до надлежната служба на општественото книговодство кај која

се води нејзината жиро-сметка збирен биланс и консолидиран биланс до 15 март тековната година за претходната година.

Сложената организација на здружен труд доставува до надлежната служба на општественото книговодство кај која се води нејзината жиро-сметка збирен биланс и консолидиран биланс до 20 март тековната година за претходната година.

Член 44

Општествено-политичката заедница составува збирен биланс на приходите и расходите во кој се искажуваат збирот и структурата на приходите и расходите што ќе ги остварат нејзините органи, организации и фондови.

Самоуправната интересна заедница составува збирен биланс на успехот во кој се искажуваат збирот и структурата на вкупниот приход и доход што ќе го остварат организациите на здружен труд на општествените дејности што вршат слободна размена на труд преку, односно во рамките на таа заедница.

Збирниот биланс на приходите и расходите односно збирниот биланс на успехот се составува за секоја деловна година, и тоа на образецот Збирен биланс на приходите и расходите, односно на образецот Збирен биланс на успехот, што го пропишува Сојузниот извршен совет.

Член 45

Општествено-политичката заедница, односно самоуправната интересна заедница доставува до надлежната служба на општественото книговодство кај која се водат нејзините средства, односно преку која се остваруваат нејзините приходи, збирен биланс до крајот на март тековната година за претходната година.

Основните податоци од периодичните пресметки и од завршната сметка Службата на општественото книговодство ги доставува до општествено политичките заедници во рок од 30 дена од денот на истекот на роковите за поднесување на периодични пресметки, односно во рок од 40 дена од денот на истекот на рокот за поднесување на завршната сметка.

Врз основа на податоците од став 1 на овој член Службата на општественото книговодство доставува до општествено-политичките заедници податоци за остварувањето и користењето на средствата за општи општествени и заеднички потреби на начин и во роковите што ги пропишува Сојузниот извршен совет.

VII. Чување на деловните книги и на книговодствените исправи

Член 46

Организацијата на здружен труд, односно друг корисник на општествени средства е должен уредно да ги чува деловните книги и книговодствените исправи на начин определен со самоуправен општ акт и да определи одговорно лице за чување на деловните книги и на книговодствените исправи.

Член 47

Ако водењето на книговодството ѝ е доверено на работната заедница, деловните книги и книговодствените исправи ги чува работната заедница.

Ако водењето на книговодството им е доверено на специјализирани организации за водење на книговодство или на други организации, деловните книги и книговодствените исправи се чуваат, по рокот за предавање на завршната сметка, во организацијата на здружен труд односно кај друг корисник на општествени средства.

Член 48

Деловните книги се чуваат најмалку десет години.

Книговодствените исправи врз основа на кои се вршени книжења се чуваат најмалку пет години. Рокот почнува да тече од последниот ден на деловната година на која се однесуваат.

Периодичните пресметки и другите привремени пресметки, продажните и контролните блокови, помошните обрасци и слична документација, се чуваат најмалку две години, почнувајќи од денот на донесувањето на завршната сметка за годината на која се однесуваат тие исправи.

Исправите од ст. 2 и 3 на овој член можат да се чуваат и на микрофилмови.

Член 49

Завршната сметка и конечните пресметки на личниот доход на работниците мораат да се чуваат одделно и трајно, како исправи од трајна вредност.

Организацијата на здружен труд, односно друг корисник на општествени средства за периодите за кои не располага со конечни пресметки на личниот доход на работниците од став 1 на овој член е должен трајно да ги чува исплатните листи за личните доходи на работниците.

Член 50

Исправите што се однесуваат на платниот промет ги чуваат Службата на општественото книговодство, банките и поштите најмалку три години.

Исправите од став 1 на овој член можат да се чуваат и на микрофилмови.

Член 51

Книговодствените исправи и податоците организацијата на здружен труд, односно друг корисник на општествени средства, како и органите и организациите што вршат преглед на деловните книги, се должни да ги чуваат како деловна тајна на начин определен со закон и со самоуправен општ акт.

Книговодствените исправи и податоците што претставуваат државна или воена тајна организацијата на здружен труд, односно друг корисник на општествени средства, како и органите и организациите што вршат преглед на деловните книги, ги чуваат на начин определен со закон и со други прописи со кои се уредува таа материја.

VIII. Права и должности на раководителот на книговодството

Член 52

Раководењето со книговодството може да му се довери само на работник со пропишана стручна подготовка, за кого основано може да се претпостави дека тие работи ќе ги извршува стручно и совесно.

Стручната подготовка од став 1 на овој член се пропишува со самоуправен општ акт на организацијата на здружен труд, односно на друг корисник на општествени средства, со тоа што работникот на кој му се доверува раководењето со книговодството, мора да има најмалку завршено средно училиште од економска насока и најмалку три години работно искуство на работи на книговодството.

Раководењето со книговодството не може да му се довери на лице осудувано за кривични дела против народот и државата, против стопанството, против општествени средства, против правото на самоуправање и против неизвршување на судска одлука.

Член 53

Раководителот на книговодството и работниците што вршат работи на книговодството се одговорни за уредно и ажурно водење на книговодството и за составување на периодичните пресметки и на завршната сметка.

Раководителот на книговодството е должен на овластените органи и организации да им овозможи преглед на деловните книги.

Член 54

Раководителот на книговодството е должен да се грижи за правилното применување на важечките материјално-финансиски прописи во работењето на организацијата на здружен труд, односно на друг корисник на општествени средства.

Раководителот на книговодството е должен на надлежните органи на организацијата на здружен труд, односно на друг корисник на општествени средства да им укаже на сите случаи на повреда или непридржување кон важечките материјално-финансиски прописи. Ако тие органи не ги отстранат неправилностите во применувањето на тие прописи, раководителот на книговодството е должен за повредата на тие прописи да ги известат органите на самоуправната работничка контрола.

Ако повредата на прописите од став 2 на овој член има обележја на кривично дело, стопански престап или прекршок, раководителот на книговодството е должен за повредата на прописите, покрај органите на самоуправната работничка контрола да го известат и надлежниот општински орган кој врши надзор над законитоста на работата на организацијата на здружен труд, односно на друг корисник на општествени средства, како и органот надлежен за гонење.

Член 55

Раководителот на книговодството не може да ракува ниту да располага со материјални вредности и со парични средства.

Член 56

Одредбите од чл. 52 до 55 на овој закон согласно се применуваат и врз лицата одговорни за раководењето со книговодството како и врз работниците што вршат работи во книговодството во работната заедница, специјализираната организација за водење на книговодството или во друга организација на која ѝ е доверено водењето на книговодството во смисла на член 7 од овој закон.

IX. Овластувања на сојузните органи за донесување на прописи

Член 57

Сојузниот извршен совет ќе пропише контни планови за организациите на здружен труд, банките, самоуправните интересни заедници, заедниците на осигурувањето, органите на општествено-политичките заедници и за другите корисници на општествени средства.

Сојузниот извршен совет ќе пропише кои организации на здружен труд и други корисници на општествени средства се ослободуваат од обврската на редовен попис (инвентарисување), под услов да вршат континуирано инвентарисување.

Сојузниот извршен совет ќе пропише кои податоци се должни да ги обезбедат во своето книговодство организациите на здружен труд и други корисници на општествени средства во кои странски лица вложиле средства заради остварување на заеднички деловни цели.

Сојузниот извршен совет ќе пропише кои податоци се должни да ги обезбедат во своето книговодство организациите на здружен труд и други корисници на општествени средства за мешовитите претпријатија во странство од член 6 став 2 на овој закон.

Сојузниот извршен совет ќе пропише кои организации на здружен труд и други корисници на општествени средства и кои податоци се должни да ги обезбедат во своето книговодство за работните заедници односно деловните единици од член 12 став 2 на овој закон.

Член 58

Сојузниот секретар за финансии ќе пропише што се смета за книговодствени исправи врз основа на кои се засноваат книжењата за претпријатија и погони во странство.

Сојузниот секретар за финансии ќе ја пропише содржината на одделни сметки во контните планови.

Сојузниот секретар за финансии ќе донесе поблиски прописи за пописот (инвентарисувањето) и за начинот и роковите на усогласување на побарувањата и обврските.

Сојузниот секретар за финансии ќе ја пропише содржината на одделни позиции во обрасците на периодичната пресметка и на завршната сметка и начинот на доставување на периодичната пресметка и завршната сметка, како и податоците и документацијата кон периодичната пресметка, односно кон завршната сметка.

Сојузниот секретар за финансии ќе ја пропише содржината на одделни позиции во обрасците Збирен биланс на успехот, Консолидиран биланс и Збирен биланс на приходите и расходите и начинот на нивното доставување.

Сојузниот секретар за финансии ќе пропише, по потреба, кои помошни книги мораат да се водат.

Член 59

Сојузниот секретар за народна одбрана ќе го пропише начинот на водење на книговодство за установите, единиците и организациите на Југословенската народна армија.

Член 60

Сојузниот секретар за финансии ќе го пропише начинот на водење на книговодство за организациите на здружен труд и други корисници на општествени средства во постапката за редовна ликвидација и стечај.

Х. Казнени одредби

Член 61

Одговорното лице во организацијата на здружен труд или кај друг корисник на општествени средства кое, со намера да прибави имотна корист за себеси или за друг, односно за организацијата на здружен труд или за друг корисник на општествени средства, во деловните книги неточно ќе искаже податоци за средствата или за изворите на средствата, за резултатите од работењето или за приходите, односно расходите, ќе се казни за кривично дело со казна затвор од три месеци до три години.

Член 62

Со парична казна од 50.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап организацијата на здружен труд, односно друг корисник на општествени средства:

- 1) ако не води книговодство (член 4);
- 2) ако врши книжење врз основа на исправи чија материјална и формална исправност не е утврдена (чл. 14 и 15);

3) ако не врши попис (чл. 28 и 29);

4) ако во периодичните пресметки или во завршната сметка неточно искаже средства и извори на средства или резултати од работењето, односно приходи и расходи или други податоци (член 35 став 3 и член 36 став 2);

5) ако раководењето со книговодството му го довери на нестручен работник или на лице што е осудувано (член 52);

6) ако раководењето или располагањето со материјални вредности, односно со парични средства му го довери на раководителот на книговодството (член 55).

Со парична казна од 2.000 до 20.000 динари ќе се казни за стопански престап од став 1 на овој член и одговорното лице во организацијата на здружен труд, односно кај друг корисник на општествени средства.

Член 63

Со парична казна од 20.000 до 500.000 динари ќе се казни за стопански престап организацијата на здружен труд, односно друг корисник на општествени средства:

1) ако книговодството го води противно на одредбите на овој закон;

2) ако во книговодството не обезбеди податоци што ги овозможуваат дејствијата од член 3 на овој закон;

3) ако во книговодството не ги обезбеди податоците од чл. 5 и 6 став 2 и член 12 став 2 на овој закон;

4) ако водењето на книговодството не ѝ го довери на работна заедница (член 7 став 2);

5) ако книговодството не го води уредно и ажурно (член 9);

6) ако не ги определи одговорните работници и роковите во смисла на член 16 од овој закон;

7) ако не ги води пропишаните деловни книги или не ги заклучи, поврзе или потпише (член 17 во врска со чл. 20, 22 и 25);

8) ако изврши попис ненавремено или неточно (член 30 став 2);

9) ако комисијата за попис ја определи противно на одредбите на член 30 од овој закон;

10) ако не врши усогласување на побарувањата и обврските (член 31);

11) ако не изврши усогласување на помошните книги со главната книга (член 32);

12) ако во пропишаните рокови не достави до надлежната служба на општественото книговодство, односно до Сојузниот секретаријат за народна одбрана периодична пресметка или завршна сметка (чл. 37, 38 и 43);

13) ако деловните книги или книговодствените исправи не ги чува уредно или не ги чува онолку време колку што е пропишано (чл. 46 до 50) или ги чува противно на одредбите на член 51 од овој закон.

Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе се казни за стопански престап од став 1 на овој член и одговорното лице во организацијата на здружен труд, односно кај друг корисник на општествени средства.

Член 64

Со парична казна од 50.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап од член 62 став 1 точ. 1 и 2 и точ. 4 до 6 на овој закон работна заедница, специјализирана организација за водење на книговодство или друга организација на која ѝ е доверено водењето на книговодството според член 7 на овој закон.

Со парична казна од 20.000 до 500.000 динари ќе се казни за стопански престап од член 63 став

1 точ. 1 до 5 и точ. 10, 11 и 13 на овој закон работна заедница, специјализирана организација за водење на книговодство или друга организација на која ѝ е доверено водењето на книговодство според член 7 на овој закон.

Со парична казна од 1.000 до 20.000 динари ќе се казни за стопански престап од ст. 1 и 2 на овој член и одговорното лице во работна заедница, специјализирана организација за водење на книговодство или друга организација на која ѝ е доверено водењето на книговодството според член 7 на овој закон.

Член 65

Одредбите на член 62 став 1 и член 63 став 1 на овој закон не се однесуваат на општествено-политичките заедници, на нивните органи, на други државни органи и на месни заедници.

За стопанските престапи од член 62 став 1 и член 63 став 1 на овој закон ќе се казни со парична казна од 1.000 до 10.000 динари одговорното лице во органот на општествено-политичката заедница, во друг државен орган или во месна заедница.

За стопански престап ќе се казни со парична казна од 1.000 до 10.000 динари одговорното лице во Службата на општественото книговодство ако не постапи според одредбите на член 45 од овој закон.

Член 66

Со парична казна од 500 до 5.000 динари ќе се казни за прекршок раководителот на книговодството ако не постапи според одредбите на член 54 од овој закон.

XI. Преодни и завршни одредби

Член 67

Организациите на здружен труд и други корисници на општествени средства се должни да го усогласат водењето на книговодството со одредбите од овој закон најдоцна до 31 март 1977 година.

Организациите на здружен труд и други корисници на општествени средства се должни да донесат, односно да ги усогласат своите самоуправни општи акти односно општите акти со одредбите од овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон во рок од 60 дена од денот на објавувањето на законот односно прописот.

Член 68

Ако раководењето со книговодството му е доверено на работник што ја нема стручната подготовка пропишана во смисла на член 52 став 2 од овој закон, организацијата на здружен труд, односно друг корисник на општествени средства може на тој работник да му го довери и натаму раководењето со книговодството, но не подолго од четири години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 69

Одредбите на овој закон се однесуваат и на организациите на здружен труд, односно на други корисници на општествени средства во основање.

Член 70

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за книговодството на организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/68, 58/69, 71/72, 32/75 и 6/76).

Член 71

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

826.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА САНАЦИЈА

Се прогласува Законот за условите и постапката за санација, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 24 декември 1976 година.

ПР бр. 541
24 декември 1976 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА САНАЦИЈА

I. Општи одредби

Член 1

Работниците во основната организација на здружен труд (во натамошниот текст: основна организација), што во завршната сметка искажала непокриена загуба, се должни да преземат мерки за санација во согласност со самоуправната спогодба за здружување, под условите и според постапката утврдени со овој закон.

Работниците во основната организација и работните луѓе во другите самоуправни организации и заедници што вршат слободна размена на труд преку самоуправната интересна заедница на општествените дејности, преземаат мерки за санација на самоуправната интересна заедница што во завршната сметка искажала непокриени расходи, во согласност со самоуправната спогодба за основањето на самоуправната интересна заедница и со овој закон.

Работниците во основните организации што заради задоволување на потребите и интересите на своите основни организации се здружиле во самоуправни интересна заедница на материјалното производство, преземаат мерки за санација на самоуправната интересна заедница на материјалното производство што во завршната сметка искажала непокриени расходи, во согласност со самоуправната спогодба за здружувањето во таа заедница и со овој закон.

Работните луѓе што здружиле свој труд и средства во земјоделска задруга односно во основна задружна организација или во друга задруга, преземаат мерки за санација на задругата што во завршната сметка искажала непокриена загуба, во согласност со самоуправната спогодба за здружувањето во задругата и со овој закон.

Работниците во основните организации што здружиле основни организации, работни организации, односно сложени организации на здружен труд во деловна заедница, преземаат мерки за санација на деловната заедница што во завршната сметка искажала непокриени расходи, во согласност со самоуправната спогодба за здружувањето и со овој закон.

Член 2

Санацијата, во смисла на овој закон, е надоместување на средствата најмалку во височина на непокриената загуба, односно на непокриените расходи; утврдување на причините за настанатите загуби, односно непокриените расходи; утврдување на програма на мерки за отстранување на причините за настанатите загуби, односно непокриените расходи и мерки за потрајно обезбедување на успешно работење.

Член 3

Надоместување на средствата најмалку во височина на непокриената загуба, односно на непокриените расходи се врши со санационен кредит чиј рок на враќање не може да биде пократок од рокот утврден со програмата на мерки од член 2 на овој закон, со средства без обврска за враќање и со отпишување на побарувањата од страна на доверителот. Со средства без обврска за враќање и отпишување на побарувањата од страна на доверителот истовремено се покрива загубата, односно непокриените расходи.

Надоместувањето на средствата со санационен кредит, односно со средства без обврска за враќање, се извршува со дознака на жиро-сметката, со давање на меници со авал според одредбите на Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75 и 13/76) и со давање на исправа за отпис на побарувањата од страна на доверителот.

Член 4

Службата на општественото книговодство води регистар на основните организации, на работните организации, на земјоделските задруги, односно на основните задружни организации или на други задруги, на деловните заедници и на самоуправните интересни заедници, кои се во постапка на санација. Во регистарот се запишуваат податоци за дејствијата во постапката за санација.

Сојузниот секретар за финансии ќе ги пропише податоците што се запишуваат во регистарот од став 1 на овој член.

II. Санација на основна организација на здружен труд**Член 5**

Работниците во основната организација што во завршната сметка искажала непокриена загуба се должни при усвојувањето на завршната сметка да донесат одлука за отворање на постапка за санација.

Со одлуката за отворање на постапка за санација од став 1 на овој член:

1) се определуваат постапката и роковите во кои ќе се утврдат причините за настанатите загуби;

2) се определуваат постапката и роковите во кои ќе се утврди евентуалната одговорност на раководниот орган и на одделни работници за настанатите загуби;

3) се определуваат постапката и роковите во кои ќе се донесе програма на мерки за отстранување на причините за настанатите загуби и мерки за обезбедување на успешно работење;

4) се определува упатување на барање до другите основни организации со кои склучила самоуправна спогодба за меѓусебно поднесување на ризикот и покривање на загубите, односно со кои ги здружила средствата на резервата за тие цели, како и упатување на барање до фондот на заедничките резерви за територијата на општествено-политичката заедница за покривање на загубите;

5) се определува упатување на предлог за покривање на загубите до други потенцијални преземачи на санацијата;

6) се определуваат други мерки од значење за спроведувањето на постапката за санација.

Член 6

За отворањето на постапката за санација, како и за содржината на одлуката од член 5 став 2 на овој закон, основната организација, најдоцна во рок од осум дена од денот на донесувањето на таа одлука ги известува:

1) надлежниот орган на општествено-политичката заедница на чија територија е седиштето на основната организација;

2) надлежната Служба на општественото книговодство;

3) надлежниот суд кај кој е запишана во судскиот регистар;

4) самоуправната интересна заедница на која основната организација ѝ ги плаќа придонесите од доходот и преку која задоволува определени потреби на своите работници, односно ги обезбедува своите интереси, со барање да преземе мерки во согласност со самоуправната спогодба за основањето на интересната заедница (намалување на стапките на придонесите, одлагање на плаќањето на обврските и сл.);

5) другите основни организации во составот на работната организација, односно други организации на здружен труд.

Ако работниците во основната организација не ја донесат одлуката од член 5 став 2 на овој закон во рокот пропишан за донесување на завршната сметка на основната организација, раководниот орган на основната организација е должен за работењето со загуба и за износот на непокриената загуба да го известат надлежниот орган на општествено-политичката заедница во рок од осум дена од денот на истекот на рокот за поднесување на завршната сметка до Службата за општественото книговодство.

Известувањето од став 2 на овој член раководниот орган го доставува и до органот на управување со работната организација и со друга организација на здружен труд во која е здружена основната организација.

Член 7

Основната организација е должна во рок од 30 дена од денот на донесувањето на одлуката од член 5 став 2 на овој закон да изработи програма на мерки за отстранување на причините за настанатите загуби и мерки за обезбедување на успешно работење.

Програмата на мерки од став 1 на овој член основната организација, во натамошен рок од осум дена, ја доставува до надлежниот орган на општествено-политичката заедница.

Ако основната организација не ја донесе и не ја достави програмата на мерки од став 1 на овој член, надлежниот орган на општествено-политичката заедница, заедно со работничкиот совет односно со друг орган на управување со работната организација, односно со сложената организација на здружен труд, ќе им предложи на работниците на основната организација програма на мерки.

Ако работниците на основната организација не донесат програма на мерки по предлогот од став 3 на овој член, или не ја извршуваат донесената програма на мерки, собрание на општествено-политичката заедница може, под условите и според постапката утврдени со закон, да определи мерки кои се преземаат во случај на општествена заштита на самоуправните права и на општествената сопственост.

Член 8

Основните организации со кои основната организација што има непокриена загуба склучила са-

моуправна спогодба за меѓусебно покривање на загубите, односно со кои ги здружила средствата на резервите за покривање на загубите, се должни најдоцна во рок од 30 дена од денот на приемот на известувањето од член 6 на овој закон да донесат одлука за покривање на загубите и да ја извршат таа одлука.

Ако основната организација повеќе од половината на својот вкупен приход искажан во завршната сметка во која е искажана и непокриената загуба, го остварила во рамките на работната односно на друга организација на здружен труд, основните организации што вршеле размена на труд со таа основна организација се должни да постапат според одредбите на став 1 од овој член.

Член 9

По исклучок од одредбите на чл. 5 до 8 на овој закон, работниците во основната организација што искажала непокриена загуба помала од износот што според завршната сметка од претходната година го ввела во деловниот фонд за проширување на материјалната основа на трудот, можат да одлучат да не упатуваат барање до преземачите на санацијата за покривање на непокриената загуба, ако оценат дека можат успешно да работат без надоместување на загубените средства и ако одлучат загубата да ја покријат од доходот во наредната година.

Основната организација од став 1 на овој член е должна да ги спроведе другите одредби на одлуката од член 5 став 2 на овој закон.

Член 10

Ако Службата на општественото книговодство со контрола на завршната сметка дополнително утврди дека постои непокриена загуба, рокот од член 5 на овој закон се смета од денот кога решението на Службата на општественото книговодство станало правосилно.

Член 11

Ако основната организација не ја покрила загубата во рок од 45 дена од рокот пропишан за поднесување на завршната сметка, должна е во рок од натамошни осум дена да го објави во „Службен лист на СФРЈ“ предлогот за преземање на санација и за тоа да ја известува Службата на општественото книговодство.

Член 12

Преземачите на санацијата ќе донесат одлука за преземање на санацијата во рок од 30 дена од денот на објавувањето на предлогот за преземање на санацијата во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 13

Правата и обврските помеѓу преземачите на санацијата, како и помеѓу преземачите на санацијата и основната организација која се санира, се утврдуваат со самоуправни спогодба за меѓусебните односи во санацијата во рок од 15 дена од денот на преземањето на санацијата, а во натамошен рок од осум дена основната организација за склучената спогодба ја известува Службата на општественото книговодство.

Заради остварување на обврските од самоуправни спогодба од став 1 на овој член, преземачите на санацијата и основната организација склучуваат писмен договор со кој ги утврдуваат материјалните обврски на преземачите на санацијата, како што се: износите на средствата што секој преземач на санацијата ги дава за покривање на загубите, начинот на давање средства (средства без обврска за враќање, отпишување на побарувањето од страна на доверителот или санационен кредит), условите под кои се даваат средствата и роковите за ставање на тие средства на располагање.

Преземачите на санацијата се должни во рок од 30 дена од денот на склучувањето на самоуправни спогодба од став 1 на овој член износот во височината од најмалку една третина на непокриената загуба, да го дозначат на жиро-сметката на основната организација, односно да ги отпишат побарувањата, а преостанатиот износ можат да го дадат во меници со авал, чиј рок на втасаност не може да биде подолг од 90 дена од денот на склучувањето на договорот од став 2 на овој член.

Член 14

Со самоуправни спогодба од член 13 став 1 на овој закон може да се предвиди преземачите на санацијата да учествуваат во донесувањето на одлуките на основната организација за извршувањето на програмата на мерки од член 7 на овој закон.

Член 15

Основната организација е должна програмата на мерки од член 7 на овој закон да ја поднесе на согласност до преземачите на санацијата пред склучувањето на самоуправни спогодба од член 13 став 1 на овој закон.

Планот на основната организација мора да се усогласи со програмата на мерки од став 1 на овој член.

Член 16

Од денот на истекот на рокот пропишан за поднесување на завршната сметка, односно денот кога решението на Службата на општественото книговодство од член 10 на овој закон станало правосилно, до денот кога преземачите на санацијата ќе ги извршат обврските според одредбата на член 13 став 3 од овој закон, односно до денот на надоместувањето на загубените средства во височина на непокриената загуба, основната организација исплатува аконтации на личните доходи во височината на личните доходи гарантирани со законот.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, основната организација може да исплатува аконтации на личните доходи над износот на личните доходи гарантирани со законот ако за тоа добие средства без обврска за враќање.

Височината на аконтацијата на личните доходи во основната организација за време на траењето на санацијата се утврдува со самоуправни спогодба од член 13 став 1 на овој закон.

Член 17

Работниците во основната организација се должни во рок од 30 дена од денот на усвојувањето на завршната сметка во која е искажана непокриената загуба да ги разгледаат причините за настанатата загуба и да утврдат одговорност на раководниот орган и на одделни работници за настанатата загуба.

Ако работниците во основната организација утврдат одговорност на раководниот орган, односно на одделни работници за настанатата загуба, ќе поведат постапка за негово сменување односно преземање на соодветни мерки.

За утврдените причини за настанатата загуба, за одговорноста на раководниот орган, за поведената постапка за сменување на раководниот орган, односно за преземањето на соодветни мерки спрема одделни работници, основната организација ќе го известува надлежниот орган на собранието на општествено-политичката заедница.

Член 18

Работната организација која во својот состав нема основни организации, а во завршната сметка ќе искаже непокриена загуба, спроведува постапка за санација според чл. 5 до 17 на овој закон.

Член 19

Ако работната организација во консолидираниот биланс искаже непокриена загуба должна е, покрај постапката за санација што се спроведува за основните организации според одредбите на овој закон, да утврди програма на мерки за отстранување на причините за настанатата загуба и мерки за трајно обезбедување на успешно работење.

Во случајот од став 1 на овој член, работниците во основните организации што се здружени во работната организација можат да одлучат постапката за санација според одредбите на чл. 5 до 17 на овој закон да ја спроведуваат врз работната организација како целина.

Член 20

Ако основните организации што вршат дејност во областа на образованието, науката, културата, здравството, социјалната заштита или друга општествена дејност и стекнуваат доход со слободна размена на труд преку, односно во рамките на самоуправниот интересна заедница, во завршната сметка искажат непокриена загуба, должни се за одлуката од член 5 став 2 на овој закон да ја известат самоуправниот интересна заедница преку која, односно во рамките на која вршат слободна размена на труд.

Ако самоуправниот интересна заедница донесе одлука за преземање на санацијата на основната организација од став 1 на овој член и ја покрие загубата на начинот од член 13 став 3 на овој закон, се запира постапката за санација според одредбите на овој закон.

Член 21

Основните организации што произведуваат предмети на вооружување и воена опрема се должни во рокот од член 6 на овој закон да го известат Сојузниот секретаријат за народна одбрана за отворањето на постапката за санација.

Ако Сојузниот секретаријат за народна одбрана одлучи да ја преземе санацијата на основната организација од став 1 на овој член, не се спроведува постапка за санација според одредбите на овој закон.

Основните организации што произведуваат предмети на вооружување и воена опрема се должни пред преземањето на обврската според самоуправниот спогодба и договорот од член 13 ст. 1 и 2 на овој закон да прибават за тоа согласност од Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

III. Санација на земјоделска или на друга задруга**Член 22**

Работните луѓе што здружиле свој труд и средства во земјоделска задруга, односно во основна задружна организација или во друга задруга, што во завршната сметка ќе искаже непокриена загуба, се должни да донесат одлука за отворање на постапка за санација.

Со одлуката од став 1 на овој член што ја донесува Собранието на задругата при усвојувањето на завршната сметка:

1) се определуваат начинот и роковите за надоместување на загубените средства;

2) се определува постапката за утврдување на причините за настанатите загуби;

3) се утврдува програма на мерки за отстранување на причините за настанување на загубите и мерки за обезбедување на успешно работење.

Загубата се покрива во согласност со самоуправниот спогодба за здружувањето во задругата во рок од 30 дена од денот пропишан за поднесување на завршната сметка до Службата на општественото книговодство.

Собранието на задругата може да одлучи, во согласност со самоуправниот спогодба за здружувањето во задругата, да упати предлог за покривање на загубата и до други потенцијални преземачи на санацијата.

Задругата односно основната задружна организација е должна да ја извести надлежната општествено-политичка заедница и Службата на општественото книговодство за отворањето на постапката за санација и за начинот на покривање на загубите во рок од осум дена од денот на одржувањето на Собранието на задругата.

IV. Санација на деловна заедница**Член 23**

Собранието на деловната заедница е должно при усвојувањето на завршната сметка да изврши распределба на непокриената загуба на организациите на здружен труд за чија сметка се преземени обврските, во согласност со самоуправниот спогодба за нејзиното основање.

Деловната заедница е должна во рок од осум дена од денот на одржаното собрание писмено да ја извести секоја организација од став 1 на овој член за износот на делот од загубата што е должна да го надомести.

Организациите на здружен труд од став 2 на овој член се должни износот од став 2 на овој член да ѝ го надоместат на начинот од член 13 став 3 на овој закон на деловната заедница во рок од 30 дена од денот на применото известување.

Собранието на деловната заедница при усвојувањето на завршната сметка ги определува постапката и роковите во кои ќе се утврди евентуална одговорност на деловниот орган и на одделни работници за настанатата загуба.

V. Санација на самоуправниот интересна заедница**Член 24**

Собранието на самоуправниот интересна заедница на општествените дејности што во завршната сметка искажала непокриени расходи, должна е истовремено со завршната сметка да донесе одлука за отворање на постапка за санација со која:

1) се определуваат постапката и роковите во кои ќе се утврдат причините за настанатите непокриени расходи;

2) се определуваат постапката и роковите за донесување на програма на мерки за обезбедување на усогласена слободна размена на труд и на обемот на издатоците во согласност со расположивите средства;

3) се определуваат начинот и роковите за обезбедување на средства за покривање на непокриените расходи, во согласност со самоуправниот спогодба за формирањето на самоуправниот интересна заедница;

4) се определуваат други мерки за успешно спроведување на санацијата.

Собранието на самоуправниот интересна заедница на општествените дејности при донесувањето на одлуката од став 1 на овој член ги определува постапката и роковите во кои ќе се утврди евентуална одговорност на одделни работници на самоуправниот интересна заедница за настанатите непокриени расходи.

Член 25

Собранието на самоуправниот интересна заедница е должно одлуката за отворање на постапката за санација од член 24 на овој закон да ја достави до надлежното собрание на општествено-политичката заедница во рок од осум дена од рокот пропишан за поднесување на завршната сметка.

Самоуправниот интересна заедница е должна програмата на мерки од член 24 на овој закон да ја достави до основните организации што вршат слободна размена на труд преку, односно во рамките на самоуправниот интересна заедница и до надлежниот орган на општествено-политичката заедница во рок од 30 дена од истекот на рокот за поднесување на завршната сметка.

Член 26

Самоуправната интересна заедница на општествените дејности што по завршната сметка искажала непокриени расходи е должна да обезбеди средства во височина на непокриените расходи на начинот од член 3 на овој закон, во рок од 90 дена од денот на истекот на рокот пропишан за поднесување на завршната сметка.

Член 27

Ако собранието на самоуправната интересна заедница на општествените дејности не донесе одлука за санација или во рокот не ја донесе програмата на мерки од член 24 на овој закон, самоуправната интересна заедница е должна во натамошен рок од осум дена да го извести за тоа собранието на надлежната општествено-политичка заедница и Службата на општественото книговодство.

Во случајот од став 1 на овој член, собранието на општествено-политичката заедница ќе ја предложи на самоуправната интересна заедница програмата на мерки од член 24 од овој закон.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, собранието на општествено-политичката заедница ќе ги утврди и спроведе мерките за санација на самоуправната интересна заедница на општествените дејности определени со закон.

Член 28

Собранието на самоуправната интересна заедница на материјалното производство, што во завршната сметка искажала непокриени расходи, должна е да отвори постапка за санација во рокот за поднесување на завршната сметка и за тоа истовремено да ја извести Службата на општественото книговодство.

Член 29

Собранието на самоуправната интересна заедница на материјалното производство е должно при усвојувањето на завршната сметка да изврши распределба на непокриените расходи на основните организации за чија сметка се преземени обврските, во согласност со самоуправната спогодба за нејзиното здружување.

Самоуправната интересна заедница на материјалното производство е должна во рок од осум дена од денот на одржаното собрание писмено да ја извести секоја организација од став 1 на овој член за износот на делот на непокриените расходи што е должна да го надомести.

Основните организации се должни износот од став 2 на овој член да ја надоместат на самоуправната интересна заедница на материјалното производство на начинот од член 3 на овој закон во рок од 30 дена од денот на применото известување.

VI. Други одредби**Член 30**

Ако кај основната организација, работната организација, земјоделската задруга, односно основната задружна организација или друга задруга, загубените средства во височина на непокриената загуба не се надоместени во роковите и на начинот пропишани со овој закон, Службата на општественото книговодство за тоа без одлагање ќе поднесе пријава до надлежниот суд.

Ако кај деловната заедница, самоуправната интересна заедница на општествените дејности или самоуправната интересна заедница на материјалното производство, не е покриена непокриената загуба, односно ако не се покриени непокриените расходи во роковите и на начинот пропишани со овој закон, надлежниот орган на општествено-политичката заедница ќе предложи спроведување на постапка за редовна ликвидација.

Одредбата од став 2 на овој член не се однесува на самоуправните интересни заедници на општествените дејности од член 27 став 3 на овој закон.

Член 31

Ако Службата на општественото книговодство утврди дека основната организација, работната организација, земјоделската задруга односно основната задружна организација или друга задруга, во завршната сметка искажала непокриена загуба и по три едноподруго спроведени санации на загубите според одредбите на овој закон, без одлагање ќе предложи спроведување на постапка за редовна ликвидација.

Член 32

Ако основната организација, работната организација, земјоделската задруга односно основната задружна организација или друга задруга или деловната заедница искажала загуба, односно ако самоуправната интересна заедница на општествените дејности или самоуправната интересна заедница на материјалното производство искажала непокриени расходи во периодичната пресметка за јануари—јуни и јануари—септември, должна е во рок од 15 дена од денот пропишан за поднесување на периодичната пресметка да донесе програма на мерки за отстранување на причините поради кои настанале загубите, односно поради кои не е извршено покривање на расходите, и во тој рок да ја достави на надлежниот орган на општествено-политичката заедница и до Службата на општественото книговодство.

VII. Казнени одредби**Член 33**

Со парична казна од 500.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап основна организација, работна организација, земјоделска задруга, односно основна задружна организација или друга задруга, деловна заедница, самоуправна интересна заедница или преземачот на санацијата:

1) ако во определениот рок не отвори постапка за санација (чл. 5, 22, 23, 24 и 28);

2) ако личните доходи за време на постапката за санација ги исплатува над износот од член 16 на овој закон;

3) ако во пропишаниот рок не ги стави на располагање средствата по преземената обврска во санацијата, односно ако не обезбеди средствата (член 13 став 3, член 23 став 4, чл. 26 и 29 став 3);

4) ако во определениот рок не состави програма на мерки за покривање на загубата и за отстранување на причините што довеле до загуба и не ја достави на согласност до преземачите на санацијата, односно до надлежниот орган на општествено-политичката заедница и до Службата на општественото книговодство (чл. 7, 15 и 32);

5) ако во определениот рок не ги регулира меѓусебните права и обврски во санацијата со самоуправна спогодба односно не склучи писмен договор за уредување на материјалните обврски (член 13 ст. 1 и 2);

6) ако планот на основната организација не го усогласи со програмата на мерки од член 7 на овој закон (член 15 став 2).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап со парична казна од 5.000 до 20.000 динари и одговорното лице во основната организација, работната организација, земјоделската задруга односно во основната задружна организација или во друга задруга, во самоуправната интересна заедница и кај преземачот на санацијата.

Член 34

Со парична казна од 20.000 до 100.000 динари ќе се казни за стопански престап основна организација, работна организација, земјоделска задруга односно

основна задружна организација или друга задруга, деловна заедница, самоуправна интересна заедница и преземачот на санацијата:

1) ако во пропишаниот рок не објави во „Службен лист на СФРЈ“ предлог за преземање на санација (член 11);

2) ако во определениот рок не ги извести надлежниот орган на собранието на општествено-политичката заедница, самоуправната интересна заедница односно Службата на општественото книговодство за износот на непокриената загуба, за отворањето на постапката за санација, за начинот на покривањето на загубите, за причините за настанатите загуби или за одговорноста на раководниот орган (член 17 став 3, член 20 став 1 и член 22 став 4);

3) ако не донесе одлука за санација, а за тоа не ги извести собранието на надлежната општествено-политичка заедница и Службата на општественото книговодство (член 27 став 1);

4) ако писмено не ја извести секоја членка на деловната заедница за износот на делот на загубата што е должна да го надомести (член 23 став 3 и член 29 став 2).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап со парична казна од 500 до 2.000 динари и одговорното лице во основната организација, во работната организација, во земјоделската задруга односно во основната задружна организација или во друга задруга, во деловната заедница, во самоуправната интересна заедница или кај преземачот на санацијата.

Член 35

Со парична казна од 5.000 до 20.000 динари ќе се казни за стопански престап одговорното лице во органот на општествено-политичката заедница, односно во Службата на општественото книговодство:

1) ако уредно не го води регистарот во постапката за санација (член 4);

2) ако без одлагање не предложи спроведување на постапката за редовна ликвидација (член 31);

3) ако без одлагање не предложи да се поведе постапка за присилно порамнување, односно за редовна ликвидација (член 30).

VIII. Предни и завршни одредби

Член 36

По исклучок од одредбата на член 9 од овој закон, под износот што основната организација го внесла во деловниот фонд за проширување на материјалната основа на трудот по завршната сметка за 1975 година, се подразбира и износот на средствата на исправката на финансискиот резултат внесен во деловниот фонд на 30 јуни 1976 година во согласност со сојузен закон.

Член 37

По исклучок во 1977 година одредбите од член 16 став 1 на овој закон се применуваат почнувајќи од истекот на рокот од 45 дена од денот пропишан за поднесување на завршната сметка, односно од денот кога решението на Службата на општественото книговодство од член 10 на овој закон станало правосилно.

Во периодот од став 1 на овој член основната организација исплатува аконтации на личните доходи најмногу до износот на просечната аконтација на личниот доход исплатена за декември 1976 година, но не над износот на просечниот личен доход исплатен за деветте месеци на таа година во основната организација.

Член 38

Започнатите случаи на санација што не се завршени до денот на влегувањето во сила на овој закон, се спроведуваат според одредбите од Законот

за условите и постапката за санација на организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/72, 5/73 и 71/73).

Член 39

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за условите и постапката за санација на организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/72, 5/73 и 71/73).

Член 40

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

827.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТРАЈНИ ОБРТНИ СРЕДСТВА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за обезбедување на трајни обртни средства на организациите на здружениот труд, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 24 декември 1976 година.

ПР бр. 540

24 декември 1976 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТРАЈНИ ОБРТНИ СРЕДСТВА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Член 1

Во Законот за обезбедување на трајни обртни средства на организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/72, 40/73, 66/74 и 13/76) во член 3 став 1 се менува и гласи:

„Организацијата на здружениот труд е должна најмалку во височина на годишната просечна состојба на вредноста на залихите да обезбеди трајни обртни средства од сопствени извори и од кредити за трајни обртни средства, со рок за враќање над една година“.

Во став 2 зборовите: „со рок за враќање над пет години“ се заменуваат со зборовите: „со рок за враќање над една година“.

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Организациите на здружениот труд што се занимаваат со промет на стоки, покрај износите од став 3 на овој член, во просечната годишна состојба на вредноста на залихите не ја засметуваат просечната годишна вредност на дадените меници со авал за плаќање набавки на стоки, како и вредноста на дадените меници со авал за отплатување на стокковни кредити.“

Досегашниот став 4 станува став 5.

Член 2

Во член 6 став 1 зборовите: „кредитите за трајни обртни средства, во рок за враќање над 5 години“ се заменуваат со зборовите: „кредитите за обртни средства, со рок за враќање над една година“.

Член 3

Во член 10 став 1 точка 2 зборовите: „со рок за враќање над пет години“ се заменуваат со зборовите: „со рок за враќање над една година“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

828.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АМОТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА ДРУГИ КОРИСНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА

Се прогласува Законот за амортизација на основните средства на основните организации на здружен труд и на други корисници на општествени средства, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 24 декември 1976 година.

ПР бр. 543
24 декември 1976 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА АМОТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА ДРУГИ КОРИСНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА

I. Основни одредби**Член 1**

Основните организации на здружен труд (во натамошниот текст: основните организации) и другите корисници на општествени средства кои имаат основни средства исцакани во своето книговодство (во натамошниот текст: другите корисници) вршат пресметување на амортизацијата и отпис (исправка) на вредноста на основните средства според одредбите на овој закон.

Според одредбите на овој закон се врши пресметување на амортизацијата и исправка на вредноста и за основните средства на основните организации и на други корисници што се наоѓаат во нивните единици во странство.

За други корисници, во смисла на овој закон, се сметаат и договорните организации на здружен труд и здруженијата на граѓани и други граѓански прав-

ни лица, со тоа што пресметувањето на амортизацијата и исправката на вредноста според одредбите на овој закон се вршат само за основните средства што се општествена сопственост.

Основните организации и другите корисници во стечај и редовна ликвидација не вршат пресметување на амортизацијата и исправка на вредноста на основните средства.

Член 2

Со амортизацијата се надоместува пренесената или намалената вредност на предметите или материјалните права што ги сочинуваат основните средства во согласност со физичкото, односно моралното користење на тие предмети и права, и се надоместува вредноста на средствата за иновации и други потрајни унапредувања на условите на трудот и на производството (студии, анализи, проекти и сл.).

Работниците во основните организации и кај други корисници, во согласност со својата одговорност да ја обновуваат вредноста на општествените средства со кои располагаат а зависно од условите за користење на тие средства и достигнатиот научен и технички развој и технолошки напредок, самостојно ги утврдуваат стапките за пресметување на амортизацијата, со тоа што со утврдените стапки да не можат да обезбедуваат средства за инвестициони вложувања над вредноста пренесена или намалена поради физичко односно морално користење на основните средства врз кои се применуваат стапките и утврдените стапки да не можат да бидат пониски од стапките пропишани во овој закон.

Член 3

За основните средства на органите и организациите на општествено-политичките заедници и на државните органи и за основните средства на општествено-политичките и општествените организации, со пропис на републиката односно автономната покраина може да се утврди одлагање на амортизацијата или да се определи намалување на стапките што за амортизацијата се утврдени со овој закон.

За основните средства на сојузните органи и организации и на државните органи, како и за општествено-политичките и општествените организации на федерацијата, прописот од став 1 на овој член го донесува Сојузниот извршен совет.

Член 4

За основните средства што претставуваат капацитети за производство на предмети на вооружување и воена опрема амортизација и исправка на вредноста се врши според одредбите на овој закон.

Износите на амортизацијата од став 1 на овој член се држат на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство како депозити по видување на Воениот сервис во состав на Народната банка на Југославија, и се користат за замена, модернизација и набавка на основни средства, со претходна согласност на сојузниот секретар за наредна одбрана.

Сојузниот извршен совет ќе ги пропише роковите и начинот на издвојување на амортизацијата за основните средства што претставуваат капацитети за производство на предмети на вооружување и воена опрема, и ќе ја определи постапката што се применува во врска со тоа.

Член 5

За предмети што како средства на трудот и работењето претставуваат основни средства, во смисла на овој закон, се сметаат:

1) градежни објекти (згради и други градежи на надземни и подземни градби и водоградби, како и монтажни бараки и други монтажни објекти);

2) опрема (машини, уреди, постројки, средства за транспорт и врски, стандардни и специјални алати, лабораториска опрема, инструменти, и апарати, инвентар и мебел);

3) долгогодишни насади (овоштарници, лозја, хмељарници и плантажи на дрвја);

4) основно стадо (работен и приплоден добиток).

Член 6

За материјални права што претставуваат основни средства, во смисла на овој закон, се сметаат:

1) вложувањата за прибавување на право на патент, право на лиценца, право на модел, право на мостра, право на жиг и право на користење на про-изводствено-техничка документација;

2) вложувањата на основни средства што ѝ припаѓаат на друга основна организација односно на друг корисник и вложувањата за стекнување право на располагање со основни средства што ѝ припаѓаат на друга основна организација, односно на друг корисник, ако според одредбите на сојузниот закон не се сметаат за издатоци што се надоместуваат како материјални трошоци.

За вложувања за стекнување вредност за иновации и други потражни унапредувања на условите за работа и производство, во смисла на овој закон се сметаат издатоците за изработка на студии, анализи и проекти и други слични издатоци.

Член 7

Со амортизација се надоместува и пренесената вредност на основачките вложувања.

Основачки вложувања во смисла на овој закон, претставуваат издатоците направени во текот на основањето на основната организација, односно на друг корисник и издатоците направени за време на изградбата на нивните единици односно изградбата на нови основни средства.

Под основачки вложувања, во смисла на став 2 од овој член, се подразбираат издатоците направени во текот на основањето односно изградбата, и тоа: за студии и истражувања; за откупи и отпште-ти; за изработка на инвестиционо-техничка доку-ментација; за школување на кадри; за интеркалар-на камата (камата која му се припишува на кредит односно на заем) по инвестициони кредити, како и за трошоци на режија во текот на основањето, од-носно изградбата.

Член 8

За предмети што претставуваат основни средства со век на употреба подолг од една година, чија вредност, при употребата како средства на трудот и производството не се пренесува врз производите на трудот и не се надоместува како амортизација, во смисла на овој закон, се сметаат:

1) јавните и другите патишта, со објектите што им припаѓаат (тунели, галерии, мостови, надвозни-ци и сл.);

2) тунелите и галериите на железничките пруги,

3) заштитните водостопански објекти, како што се: одбранбени насипи; бентови, брани и прегради на акумулациони и ретензиони базици; испусни и латерални канали, црпни станици, агрегати и дал-новоди и разводна мрежа за снабдување со енерги-ја на црпните станици и на заштитните водостопан-ски објекти; средства за врска за одбрана од попла-ви; објекти за утврдување и регулација на реките и уредување и заштита од ерозии, речни и поројни корита на водотеци; како и основна и детална канал-ска мрежа со објектите што ѝ припаѓаат и со построј-ките во хидромелиорационите системи;

4) суви докови за градење на бродови и за пра-дење на пловечки докови, оперативни брегови и лу-кобрани во луците и пристаништата.

По исклучок, со самоуправен општ акт основ-ната организација односно друг корисник може да определи амортизација да се врши и за предметите од став 1 на овој член ако прибавувањето (изград-бата) на предметите е финансирано од парични средства дадени со обврска за враќање, од парични или други средства остварени преку здружување или од средства за проширување на материјалната основа на трудот формирани од доходот.

Исправката на вредноста, во роковите и по стапките што се утврдени со овој закон, се врши и за основните средства од став 1 на овој член.

Член 9

Од обврската за амортизација и од обврската за исправка на вредноста, според одредбите на овој закон, се изземаат:

1) основните средства што не се оспособени за вршење на функцијата за која се наменети (сред-ства во изградба односно во изработка);

2) основните средства што служат за потребите на народната одбрана, цивилната заштита, јавната и државната безбедност;

3) книгите, спомениците на културата предме-тите од музејска вредност, предметите на архивска граѓа, дела од ликовната уметност, како и предме-тите што се наоѓаат под општествена заштита како природни или други реткости.

Од обврската за амортизација и од обврската за исправка на вредноста се изземаат и основните средства што служат како резервни капацитети за производство на предмети на наоружување и вое-на опрема, ако со сојузен закон не е определено пои-наку.

Член 10

Во смисла на овој закон не се сметаат за основ-ни средства предметите на опремата од член 5 точ-ка 2 на овој закон, чиј век на употреба е пократок од една година, како и предметите на опремата чиј век на употреба е подолг од една година а чија по-единечна набавна цена е помала од пропишаниот износ (ситен инвентар).

Сојузниот извршен совет, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој закон, ќе го пропише износот на поединечната набавна цена за одделни пруги предмети од став 1 на овој член, и ќе опре-дели и кои предмети на опрема се изземаат од при-менувањето на тој критериум.

II. Начин на пресметување на амортизација и спроведување на исправка на вредноста

Член 11

Амортизација се врши од првиот ден на наре-дниот месец по прибавувањето на основното сред-ство, односно по оспособувањето за вршење на фу-нкцијата за која е наменето основното средство.

За основните средства на новоосновани основни организации, односно на други корисници, како и за основните средства на нови единици, амортизација се врши од првиот ден на наредниот месец по пуш-тањето во работа (ставање во употреба).

По исклучок, за новите градежни објекти наме-нети за вршење на дејности од јавниот сообраќај — нови сообраќајници (железнички пруги, аеродроми и сл.) амортизација се врши од 1 јануари во годи-ната која следува по годината во која се тие пуште-ни во работа (ставање во редовна употреба).

Член 12

Основната организација, односно друг корисник со овој самоуправен општ акт определува дали амортизација ќе врши поединечно за секое основно

средство посебно или по групите во кои се распоредени основните средства со овој закон.

Ако самоуправниот општ акт за определување на амортизацијата не е донесен, амортизација се врши по групите во кои се распоредени основните средства со овој закон.

Член 13

Обврската за амортизација трае додека вредноста на основните средства што претставува основица за амортизацијата не ќе биде амортизирана во целост.

Ако амортизација се врши по групите во кои основните средства се распоредени со овој закон, обврската за амортизација трае додека вредноста на сите предмети што ја сочинуваат групата не ќе биде амортизирана.

Член 14

При привремено прекинување на користење на основни средства, не се прекинува амортизацијата.

По исклучок, по одлука од органот на управување на основната организација односно на друг корисник, може да се прекине амортизацијата, и тоа:

1) за основни средства на рудници во кои производството е прекинувано подолго од шест месеци — за времето додека трае прекинувањето на производството;

2) за основни средства што се оштетени поради дејство на виша сила — за времето додека не ќе се оспособат за вршење на функцијата за која се наменети, ако времето за оспособување трае повеќе од три месеци;

3) за основни средства што не се користат поради функционална поврзаност со основни средства кои се оштетени поради дејство на виша сила, а под условите од точка 2 на овој став;

4) за основни средства извезени заради изведување на инвестициони работи во странство — за времето за кое не се користат во работа, ако прекинувањето на користењето трае повеќе од три месеци.

Член 15

Основица за амортизацијата и исправката на вредноста на предметите, што како средства за труд се искажани во книговодството како основни средства, претставува нивната набавна цена зголемена за трошоците за доставување и монтажа и другите издатоци што биле неопходни заради оспособување за вршење на функцијата за која се наменети тие предмети.

За предметите од став 1 на овој член што се прибавени со изградба во сопствена режија, основица за амортизацијата и исправката на вредноста претставува цената утврдена со процена според пазарната цена на истите или слични предмети во времето на траењето на изградбата.

Член 16

Основица за амортизацијата и исправката на вредноста за материјални права што се основни средства (право на патент, право на лиценца, право на модел, право на мостра, право на жиг и право на производствено-техничка документација) претставува вкупниот износ на надоместот што според договорот или друг акт за прибавувањето на правото му се исплатува на давателот (преносителот) на правото.

Член 17

Основица за амортизацијата и исправката на вредноста за вложување во основно средство кое ѝ припаѓа на друга основна организација односно на друг корисник, како и за вложување направено за-

ради прибавување на право на користење на основното средство кое ѝ припаѓа на друга основна организација, односно на друг корисник, претставува вкупниот износ на извршеното вложување односно на определениот надомест.

Основица за амортизацијата и исправката на вредноста за вложувања за иновации и други потрајни унапредувања на условите за работи и производство претставува вкупниот износ на направените издатоци за изработка на студии, анализи, проекти и слично, врз основа на кои се остваруваат иновации, односно се врши унапредување на условите за работа и производство.

Член 18

Основица за амортизацијата и исправката на вредноста на основачкото вложување претставува вкупниот износ на издатоците наведени во член 7 став 3 од овој закон кој не е вклучен во набавната вредност на основните средства.

Член 19

Основица за амортизацијата и исправката на вредноста на основното средство кое е прибавено без надомест или со делумен надомест претставува цената на тоа основно средство утврдена со процена според пазарната цена на истото или слично основно средство во времето кога е извршено прибавувањето, зголемена за трошоците за доставување и монтирање и за другите неопходни издатоци заради оспособување за вршење на функцијата за која е наменето таквото основно средство.

Истовремено со утврдувањето на основицата за амортизацијата се утврдува и вредноста за преостатиот проценет век на траењето на основното средство од став 1 на овој член.

Член 20

За основно средство за кое набавната цена не е утврдена или привремено е непозната, се утврдува износот што претставува привремена основица за амортизацијата и исправката на вредноста според расположивите податоци за набавната цена, односно според пазарната цена на истото или слично основно средство во времето кога е прибавено основното средство.

Кога ќе се прибават потребните податоци за набавната цена односно кога набавната цена ќе биде позната, се утврдува износот на вредноста што претставува основица за амортизацијата и исправката на вредноста на основното средство од став 1 на овој член. Во првиот нареден пресметковен период за таквото основно средство се пресметува и евентуалната разлика на помалку пресметаната амортизација и исправка на вредноста за минатиот период, односно се врши евентуално намалување на повеќе пресметаниот износ.

Член 21

За основни средства што се ревалоризирани, од 1 јануари во годината која следува по годината во која е извршена ревалоризацијата, основица за амортизацијата и исправката на вредноста претставува ревалоризираната набавна вредност.

Ревалоризација на основните средства се врши на начинот определен со сојузен закон.

Член 22

Ако вредноста што претставува основица за амортизацијата е амортизирана во целост, а основното средство и по тоа се користи како средство на трудот, со самоуправен општ акт на основната организација односно на друг корисник може да се определи за такво основно средство и натаму да се врши амортизација.

За износот на амортизацијата утврден со конечна годишна пресметка, за основното средство од став 1 на овој член, основната организација односно друг корисник ги зголемува сопствените деловни средства.

Ако амортизацијата се врши по групите во кои се распоредени основните средства со овој закон одредбата од став 1 на овој член ќе се примени ако вредноста на групата на основните средства претходно е амортизирана во целост.

Член 23

За долгогодишен насад кој претставува основно средство основица за амортизацијата претставува износот на вкупното вложување извршен заради подигање односно прибавување на таквиот насад.

За долгогодишни насади кои се прибавени со пренос без надомест, основица за амортизацијата и исправката на вредноста претставува нивната вредност утврдена со процена според цените на истите односно слични долгогодишни насади во времето на нивното прибавување.

За основно стадо основица за амортизацијата претставува разликата меѓу набавната цена и кланичната цена на таквото стадо, ако набавната цена е поголема од кланичната.

Член 24

Амортизацијата во текот на годината се врши во роковите што се определени со самоуправен општ акт на основната организација односно на друг корисник, со тоа што тие рокови не можат да бидат подолги од роковите утврдени за составување на периодичните пресметки.

Конечна годишна пресметка на амортизацијата се врши на крајот на деловната година, а износите утврдени со таа пресметка се искажуваат во завршната сметка.

Член 25

За основни средства што наменски служат за вршење на сезонски работи и дејности, со самоуправен општ акт на основната организација, односно на друг корисник може да се определи амортизација да се врши во текот на годината само во време на сезоната.

Се смета дека основните средства наменски служат за вршење на сезонски работи или дејности ако се користат за работи кои во текот на една година траат помалку од седум месеци.

Амортизацијата по конечната годишна пресметка за основни средства од овој член не може да биде помала од износот што се добива со применувањето на стапките утврдени со овој закон.

Член 26

За основните средства прибавени од паричните износи остварени со здружување на средства помеѓу домашни организации на здружен труд, односно вложување средства на странски лица во домашни организации на здружен труд, основната организација, односно друг корисник во чие книговодство се водат таквите основни средства, по стапките утврдени во овој закон, врши амортизација во роковите за периодичните пресметки.

Амортизацијата за основните средства од став 1 на овој член, по стапки што се поголеми од стапките утврдени со овој закон и пресметување на амортизацијата во рокови кои се пократки од роковите предвидени за составување на периодичните пресметки, може да се врши само ако е тоа предвидено со самоуправната спогодба односно со договорот за заедничко вложување или е определено со самоуправен општ акт што е донесен врз основа на самоуправна спогодба односно договор.

Член 27

Износот на амортизацијата пресметан во текот на годината со конечната годишна пресметка може да се намали или зголеми.

Ако основната организација, односно друг корисник има загуба во работењето, конечна годишна пресметка на амортизацијата, во годината кога работењето завршува со загуба, мора да се состави со применување на стапките пропишани со овој закон.

Член 28

Износот на амортизацијата во конечната годишна пресметка не може да биде помал од износот што се добива со применувањето на стапките утврдени со овој закон.

По исклучок, ако во една или во повеќе претходни години амортизацијата е пресметана во износи кои се поголеми од износите што се добиваат со применување на стапките утврдени со овој закон, за годината за која се врши пресметка може да се утврди помал износ на амортизацијата, со тоа што вкупниот износ на амортизацијата пресметан во минатите години и во годината за која се врши амортизацијата не може да биде помал од износот што се добива со применување на стапките утврдени со овој закон.

Одредбите на овој член не се применуваат врз основните средства за кои се врши амортизација по прогресивни или депресивни стапки.

Член 29

Паричните средства остварени со продажбата на основно средство, по одбивањето на трошоците на прометот се внесуваат во целост во сопствените деловни средства. За износот на позитивната разлика (износот меѓу остварената продажна цена и неамортизираната вредност на основното средство) се зголемуваат сопствените деловни средства.

Паричните средства остварени со наплата на закупнина или друг надомест за основните средства дадени во закуп, односно по друг основ на користење, по одбивањето на трошоците за нивното одржување и осигурување и на другите издатоци за тие основни средства во истиот пресметковен период, се внесуваат во сопствените деловни средства. За износот на позитивната разлика (износот меѓу наплатената закупнина или другиот надомест и амортизацијата за тие средства пресметана во периодот за кој се составува пресметката со применување на стапките утврдени со овој закон) се зголемуваат сопствените деловни средства.

Одредбите од став 2 на овој член не ги применуваат основните организации, односно другите корисници на кои давањето на основни средства во закуп или на користење по друг основ претставува редовна дејност.

Член 30

Ако основното средство е продадено по цена која е пониска од неговата неамортизирана вредност, разликата меѓу остварената продажна цена и неамортизираната вредност се надоместува со сопствени деловни средства. Надоместот се врши од вкупниот приход, односно од приходот или од средствата на резервите во годината во која е извршена продажбата на основното средство.

Неамортизираната вредност на основното средство кое е расходувано поради физичка дотраеност или техничка застареност се надоместува со сопствени деловни средства од вкупниот приход, односно од приходот или од средствата на резервите во годината во која е извршено расходувањето.

По исклучок од одредбата од став 2 на овој член не се врши надомест на неамортизираната вредност туку се спроведува отпис врз товар на сопствените

деловни средства за железнички пруги од тесен колосек, со објектите што припаѓаат, кои се расходувани поради прекратување на редовниот сообраќај на нив.

Член 31

Неамортизираната вредност на основното средство кое е пренесено на друг корисник без надомест, се надоместува од вкупниот приход односно од приходот или од средствата на резервите во годината во која е извршен преносот на основното средство без надомест.

Одредбата од став 1 на овој член не се применува ако преносот на основното средство без надомест е извршен во текот на спроведувањето на статусни промени (издвојување, спојување, припојување) или ако преносот на основното средство без надомест е извршен врз основа на договор склучен во писмена форма со кој за пренесеното основно средство се презема обврската за надомест на неамортизираната вредност во целиот износ во преостанатиот амортизационен век на траење на таквото основно средство утврден со применувањето на стапките од овој закон или во рок пократок од тој.

Член 32

За износот на амортизацијата утврден во конечната годишна пресметка основната организација, односно друг корисник на крајот на годината врши исправка на вредноста во своето книговодство. Исправката на вредноста се врши во рокот што е пропишан за донесување на завршната сметка.

За основно средство за кое не се врши амортизација или амортизација се врши по пониски стапки што се пониски од стапките утврдени со овој закон, исправка на вредноста се врши по стапките утврдени со овој закон, со тоа што за износот на извршената исправка на вредноста истовремено се врши отпис на сопствените деловни средства.

Исправка на вредноста со отпис на сопствени деловни средства се врши и за неамортизирани вредности на основните средства уништени со дејство на виша сила, во делот во кој уништените вредности не се покриваат од надоместот остварен по основ на осигурувањето.

III. Стапки за пресметување на амортизацијата и исправката на вредноста

Член 33

Основната организација, односно друг корисник со самоуправниот општ акт може да определи (за сите или за одделни основни средства), поголеми стапки за амортизација од стапките утврдени со овој закон.

За основните средства за кои со самоуправниот општ акт не се определени поголеми стапки амортизацијата се врши по стапките утврдени со овој закон.

Поголеми стапки за амортизација можат да се определат врз основа на проценетиот век за употреба на основните средства и на потребите за нивната замена и други потрајни унапредувања со кои се придонесува за подобрување на условите за работа и производство.

Под условите од став 3 на овој член и со услов самоуправниот општ акт за нивното утврдување да е донесен при ставањето на основните средства во употреба (пуштање во работа) стапките за амортизација можат да бидат утврдени како прогресивни или депресивни. Просечната прогресивна односно депресивна стапка во амортизациониот век на основното средство не може да биде пониска од стапката утврдена со овој закон.

Член 34

Основната организација, односно друг корисник може со самоуправниот општ акт да определи амортизацијата да се врши според ефектот што се остварува со употребата на основните средства.

Ако амортизацијата се врши според ефектот што се остварува со употребата на основните средства, годишниот износ на амортизацијата не може да биде помал од износот што се добива со применување на стапките утврдени со овој закон.

Член 35

За амортизација и исправка на вредноста на основните средства, се утврдуваат како најниски (минимални) следните стапки:

Реден број	Назив на групата средства	Годишна стапка на амортизацијата
1	2	3
I. Градежни објекти		
1	Ниски и високи насипани брани на хидроелектрани (111-11-14 и 21-23)	1
2	Други хидроградежни објекти на хидроелектрани	1,5
3	Механичка опрема на хидроелектрани (119)	2,5
4	Суви докови за градење на бродови и за градење на пловечки докови	1,5
5	Канали и базени за морски солани и за други потреби, освен за хидроелектрани (112-4, 5 и 6)	1
6	Оперативни брегови и лукобрани (117-1, 2, 3, 4, 5 и 7, 127-1, 2, 3, 5 и 6 и 128-1, 2, 3 и 4)	1
7	Оперативни површини: а) природни (127-41)	1
	б) изградени (117-6, 127-42-43 и 128-5)	2
8	Аеродромски маневарски површини (122-11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17)	1
9	Навози и мостови на патеки на дигалки и енергетски канали (117-8 и 9)	1,3
10	Каптажни градежи (118-1)	1,5
11	Цистерни и резервоари (118-4): а) сидани	1,5
	б) челични	2,5
12	Водоводни доводи на разводна мрежа (118-3)	2
13	Канализации (118-5)	1,5
14	Инсталација за пречистување вода (118-2 и 6)	2
15	Јавни и други патишта со објекти што им припаѓаат: а) јавни патишта	1
	б) други патишта: 1) шумски патишта без подлога со постилка	6
	2) шумски патишта со подлога и со постилка од толчен камен	3
	3) приклучни и внатрешни патишта	2
16	Тунели и галерии на железнички пруги (123)	1

1	2	3	1	2	3
17	Мостови, вијадукти и надвозници на железнички пруги (124):		II. Средства за транспорт и врски		
	а) челични, камени и бетонски, со столбови или без столбови	1,5	40	Тролејбуси (661-1)	10
	б) дрвени	14	41	Трамваи (661-2, 3 и 4)	3
18	Железнички пруги:		42	Автомобили:	
	а) долен строј (125-1)	1,5		а) патнички (662-1)	15
	б) горен строј (125-2, 3 и 9)	3		б) санитарски и теренски возила (662-1)	15
19	Контактна мрежа, железничка, трамвајска и тролејбуска (125-3 и 126-3, 4 и 5)	3,3		в) автобуси и приколки (663)	15
20	Трамвајски пруги — долен строј, горен строј и преклопни уреди (126-1, 6-7, 8 и 9)	2	43	Трактори, мотоцикли, трицикли, велосипеди (665, 666 и 667)	12
21	Далноводи (131):		44	Други комунални транспортни средства (668)	10
	а) со челични столбови и со столбови од армиран бетон напон до 110 kV	3	45	Запрежни патни возила (671)	10
	б) со челични столбови и со столбови од армиран бетон напон над 110 kV	2	46	Локомотиви, тендери, моторни и електрични возови (621):	
	в) со дрвени столбови	5		а) локомотиви парни (621-1-2 и 3)	5
22	Воздушна мрежа со трафостаници под 10 kV (132-1, 2 и 3)	6		б) локомотиви електрични, дизел и бензински (621-4, 5 и 7)	6
23	Кабелски водови на јака струја (132-4,5)	4		в) возови моторни и електрични (621-8)	7
24	ТТ линии (133):		47	Железнички коли (662, 623, 624 и 626) патнички коли, кушет-коли, коли за спиење и за ручање, товарни вагони и други железнички коли	5
	а) кабли и кабелска канализација	4	48	Патнички бродови за внатрешна пловидба (641):	
	б) меѓумесни, месни и ПАЗ линии	6,2		а) парни	3,4
25	СС-линии и СС-канализации (134)	3		б) моторни	4
26	Антенски столбови (135)	3		в) хидробуси и хидрокрилни бродови	8
27	Нафтоводи и гасоводи (141):		49	Товарни бродови, танкови и баржи за внатрешна пловидба (642, 643 и 644):	
	а) до 4"	5		а) со мотор	4
	б) над 4"	3		б) без мотор и танкови	3,4
28	Гасоводи на гасарници	3		в) баржи и танк-баржи	4
29	Топловоди и пароводи:		50	Бродови теглачи и туркачи за внатрешна пловидба (645):	
	а) со термичка изолација и со апаратура што ѝ припаѓа	4		а) парни	3,4
	б) бетонски и ѕидани канали за сместување на топоводи и пароводи	2		б) моторни	4
30	Жичарници и уреди за жичарници (142)	5	51	Поморски и поморско-речни бродови и реморжери-теглачи (631, 632 и 634):	
31	Дековилски колосеци (143)	5		а) патнички и патничко-товарни бродови	3
32	Специфични шумски транспортни уреди (144)	5		б) бродови (траекти и фериботи)	3
33	Згради со скелет од армиран бетон или од челик	1,2		в) хидробуси и хидрокрилни бродови	8
34	Згради ѕидани, со меѓукатна конструкција од армиран бетон или од елементи	1,4		г) бродови за превоз на течни товари — танкери и бродови за превоз на гасови во течна состојба, без оглед на BRT	5
35	Други ѕидани згради од тврд материјал	1,8		д) бродови за растурени суви товари и мешовити бродови, како и специјализирани бродови, без оглед на BRT	5
36	Згради од дрво, од набој и од растурен материјал	5		ф) бродови за превоз на контејнери, бродови за превоз на возила, LASH бродови и бродови ладилници, без оглед на BRT	4
37	Станбени и манипулативни бараки, камп-куќички и киосци:			е) линиски бродови до 2000 BRT	4
	а) од дрво	10		ж) линиски бродови од 2000 BRT и повеќе	4
	б) од платно (шатори и сл.)	20		з) товарни бродови за општа намена — трампери од 2000 BRT и повеќе	4
38	Монтажни и подвижни продавници и киосци од метал	10		с) товарни бродови за општа намена — трампери од 1001 до 2000 BRT	4
39	Рударски објекти: рударски работи (15)	3			

1	2	3	1	2	3
	и) бродови во мала крајбрежна товарна пловидба (изградени од челик, железо или дрво) од 1000 BRT и помалку	4	71	Хидроелектрани	4,5
	ј) реморкери (теглачи) со сила на теглење од 1500 KS и над	5	72	Пренос на електрична енергија	5
	к) реморкери (теглачи) под 1500 KS	4	73	Дистрибуција на електрична енергија	6
	л) други бродови без оглед на големината и намената	4	74	Рудници за јаглен, метали и неметали:	
52	Технички пловни објекти во поморскиот и речниот сообраќај:		а)	копачки, багери и скрепери	10
	а) пловни багери	6	б)	сушници на лигнит, сепарациони уреди и постројки за флотација	6
	б) пловни елеватори и дигалки	7	в)	извозни машини, стабилни вентилатори, стабилни пумпни постројки и компресори	10
	в) пловни дигалки за товари над 50 тони	4	г)	соноводи	5
	г) пловечки докови	3	д)	друго	10
	д) други пловни технички средства	5	75	Гасарници и коксарници	5
53	Други пловни објекти (636)	6,5	76	Производство на нафта и гас	10
54	Воздухоплови (651 и 652):		77	Преработка на нафта и гас:	
	а) со клипен, елисно млазен и млазен мотор	10	а)	цистерна и резервоари	4
	б) хеликоптери	12,4	б)	крекинг и рафинерија на масло	10
55	Телеграфски и радио-уреди (681)	8,3	в)	друго	7
56	Високофреквентни ТТ уреди (682)	7,2	78	Железарници:	
57	Телефонски централни и апарати (683)	6,7	а)	уреди за подготовка на руда и печки за производство на железо (високи и ТХ печки и нискошахтни печки)	5
58	Други средства за ПТТ врски (684 и 689)	6,3	б)	СМ — печки, печки за загревање во валавници, ковачки печки, печки за термичка обработка на челик, нискофреквентни електропечки, електрични печки и кондензатори	6
59	Радио-телевизијски снимателски и дифузни уреди:		в)	постројки за континуирано леене и топли и ладни валавници со агустажни постројки	6,5
	а) радиодифузна студиска опрема	10	г)	друго	7
	б) емисиони постројки	7	79	Обоени метали:	
III. Општа опрема			а)	производство на глинџа	6,5
60	Парни котли и гасни генератори	5,5	б)	производство на алуминиум	6
61	Машини работилки за обработка на дрво, метал и други материјали	7	в)	валавници на обоени, ретки и скапоцени метали и на нивни легури, фина металургија	8,5
62	Стандардни и специјални алати — крупен алат	12	г)	пржалници на обоени метали и друго	7
63	Мерни и контролни инструменти, апарати и уреди	10	80	Постројки за производство на феролегури и електрооди	5
64	Канцелариски (пишувачки и сметачки) машини, апарати и прибори	10	81	Производство на стакло, на стаклена волна и на други производи од стакло:	
65	Електронски сметачи и друга опрема за механографска обработка	10	а)	континуирани кади и печки	5
66	Канцелариски мебел, погонски и деловен мебел (освен специјален мебел во трговијата и во угостителството), собен мебел во здравството, училиштен мебел и специфичната опрема за рехабилитација	8	б)	друго	6,5
67	Лабораториска опрема, медицински апарати и уреди и прибор, школски учила и спортски реквизити	10	82	Друга преработка на неметали:	
68	Други средства на инвентар и мебел и друга општа опрема	10	а)	печки и сушници	6
IV. Специјална и специфична опрема			б)	друго	8
69	Термоелектрани и топлани	5,5	83	Метална индустрија, електроиндустрија и бродоградба:	
70	Топлани со сезонски режим на работа за топлотен погон	3,5	а)	програмирани, агрегатни и трансферни машини	11
			б)	други машини и уреди	7,5
			84	Електронска индустрија:	
			а)	програмирани, агрегатни и трансферни машини	12,5
			б)	други машини и уреди	9
			85	Хемиска индустрија:	
			а)	производство на: бази, киселини и соли, вештачки ѓубриња (освен цијанамид), средства за заштита на рас-	

1	2	3	1	2	3
	тенија, вештачки и синтетички влакна, синтетички каучук и пластични маси — суровини	9	101	Угостителство:	
	б) фармацевтско-хемишка индустрија (синтеза и екстракција)	12		а) специјален инвентар од групите 753-3 и 4, 776-21 и 24	20
	в) производство на карбид и цијанамид	5		б) специфичен инвентар од групите 761-2 и 6, 776-1, 776-2, освен групите 776-21 и 24, 776-3 и 4, 791, 792, 793	15
	г) друга хемишка индустрија	8		в) мебел (751-1, 3 и 4)	10
86	Производство на градежен материјал:	6		V. Долгогодишни насади	
	а) печки и сушници	7	102	Овоштарници (81):	
	б) друго	7		а) сливи, јаболка и круши	4
87	Дрвна индустрија:	7,5		б) ореви	7,5
	а) пилани	7,5		в) праски	7
	б) производство на лесонит-плочи, на плочи — иверици, хемишка преработка на дрво (без целулоза и хартија) и на кибрити	9		За долгогодишни насади што не се споменати во овој реден број ќе се примени стапката на амортизацијата на оној насад од овој реден број, кој по векот на траењето е најсроден на векот на траењето на неспоменатиот насад.	
	в) друга дрвна индустрија	6,5	103	Лозја:	
88	Производство на дрвесина, целулоза и хартија	5		а) лозја	3,5
89	Текстилна индустрија:	4		б) лозја на песок со домашна лоза	1,5
	а) влакнарици на лен и коноп	4	104	Други насади:	
	б) предилници, свиларници и кардирање и подготовка на памук	5		а) хмељарници (83)	5
	в) ткајачници	6		б) плантажи на дрвја	4
	г) друго	8		VI. Основно стадо	
90	Индустрија на кожа, гума и обувки	7	105	Коњи, маски и магарина	10
91	Прехранбена индустрија:	6	106	Говеда:	
	а) индустрија на шеќер, скроб, вриење и растителни масла	6		а) работни волови	15
	б) мелници, ладилници, силоси и механизирани складови, земјоделски пекарници и масларници за маслинки	5		б) крави и бикови	20
	в) преработка на овошје и зеленчук	6,5	107	овци	20
	г) друго	7	108	Друг добиток (93, 95, 96, 97, 98)	33
92	графичка индустрија	7		VII. Други вложувања и вложувања извршени од страна на основачите	
93	Индустрија на тутун	6,5	109	Други вложувања и основачки вложувања:	
94	Филмска индустрија	7,2		а) вложувања во основно средство што припаѓа на друга основна организација, односно на друг корисник и вложување за стекнување право на користење на основно средство што ѝ припаѓа на друга основна организација, односно на друг корисник според рокот за кој е извршено: или	15
95	Земјоделство:	12		б) вложување за стекнување на вредност за иновации и други потражни унапредувања на условите за работа и производство според рокот во кој се користат: или	25
	а) трактори; комбајни за пченка, компир, репа и силажа; уреди за гоеење и за молзење	12		в) основачки вложувања	20
	б) друго	8		Амортизација на другите вложувања и на основачките вложувања може да се врши и по стапка пониска од соодветната стапка од овој реден број, со тоа што стапката по која се врши пресметувањето на амортизацијата да не може да биде пониска од стапката што му одговара на просечниот рок за отплата на инвестиционите кредити користени за таквите вложувања.	
96	Стопанисување со шуми:	12			
	а) камиони и трактори	12			
	б) друго	8			
97	Градежништво:	10			
	а) копачки, багери, скрепери, булдожери и компресори	12			
	б) друго	10			
98	Опрема и уреди на луки, пристаништа и складови:	6			
	а) мостни и портални дигалки и постројки	6			
	б) подвижна механизација	12			
	в) друга опрема и уреди	6,2			
99	Сообраќај:	14			
	а) воздушен сообраќај	14			
	б) друг	6			
100	Трговија (761-2, 6, 776-3 и 4, 792)				

Броевите наведени во заградите, во колона 2 на табелата од став 1 на овој член, им одговараат на броевите на групите основни средства од Номенклатурата на основните средства, и од Номенклатурата на определени основни средства на стопанските организации во сообраќајот.

За основно средство за кое не е пропишана стапка во овој закон се применува стапка на амортизацијата определена за основното средство што со тоа основно средство е најсродно. Сродноста се определува според намената за која служат основните средства, а во тие рамки според видот на материјалите од кои се направени и начинот на нивната употреба.

Член 36

Стапките на амортизација за опремата, утврдени во член 35 од овој закон (ред. бр. 40 до 101), при составувањето на конечната годишна пресметка на амортизацијата, се зголемуваат:

1) за 25% — ако основните средства, во годината за која се врши амортизацијата, се користени за работа во две смени, односно со интензитет на работа што му одговара на користењето за работа во две смени;

2) за 50% — ако основните средства, во годината за која се врши амортизацијата, се користени за работа во три смени, односно со интензитет на работа што му одговара на користењето за работа во три смени.

Ако основните средства од став 1 на овој член се користени за работа во повеќе од една а помалку од две полни смени или за работа во повеќе од две а помалку од три полни смени, зголемувањето на стапките од член 35 став 1 на овој закон, се врши сразмерно на зголеменото користење на основните средства за работа над една, односно над две полни смени.

Сојузниот извршен совет ќе пропише што се смета за работа на основните средства во две и за работа во три смени и ќе ги определи нормативите врз основа на кои за одделни основни средства се утврдува користењето со интензитет на работа што ѝ одговара на работата во две смени односно на работата во три смени.

Член 37

За новоизградени основни средства што во работата не се користат со полн програмиран капацитет (поради неопходно разодување на процесот на производството или од други оправдани причини), основната организација, односно друг корисник, може со самоуправниот општ акт да определи, во првата година од употребата на тие основни средства, амортизацијата да се врши зависно од степенот на користењето со применување на стапка што не може да биде пониска од 50% од стапката што за соодветните основни средства е утврдена во член 35 од овој закон.

За новоизградени прадежни објекти што служат за вршење на дејност од областа на сообраќајот и за новоизградени прадежни објекти што служат за вршење на дејност од областа на рударството и на дејност производство и пренос на електрична, топлотна и друга енергија и за прадежни објекти на водостопанството, под условите од став 1 на овој член, се применува на стапка што не може да биде пониска од 50% од стапката што за соодветните основни средства е утврдена во член 35 од овој закон, амортизацијата може да се врши во рок од две години од денот на ставањето на објектот во употреба, односно оспособување за вршење на функцијата за која се наменети тие објекти.

Член 38

За материјалните права од член 6 од овој закон амортизацијата се врши по стапката утврдена во самоуправниот општ акт, со тоа што утврдената

стапка не може да биде пониска од стапката од член 35 од овој закон или од стапката што му одговара на рокот што со договорот е определен за користење на таквото право.

Член 39

Стапките за амортизација и роковите за пресметување на амортизацијата во текот на годината за станови и станбени згради во општествена сопственост се утврдуваат врз основа на републички, односно со покраински пропис.

Исправка на вредноста на становите и на станбените згради во општествена сопственост се врши на крајот на секоја година, во рокот за донесување на завршната сметка, по стапките утврдени во член 35 став 1 од овој закон (ред. бр. 33 до 37) иако со прописот од став 1 на овој член, за амортизацијата е определена пониска стапка.

Член 40

Начинот на кој се обезбедуваат средства за регенерација на шумите (за обнова на исечени и за подигање на нови шуми) и начинот на кој се утврдуваат и се искажуваат вредностите на шумите и се спроведува исправка на искажаните вредности, се уредуваат со републички, односно со покраински закон.

Член 41

За предмети што во книговодството на основната организација, односно друг корисник се искажани како средства на заедничката потрошувачка, а кои се користат за стекнување на доход, амортизацијата и исправката на вредноста се вршат по стапките утврдени во член 35 од овој закон.

За предметите што во книговодството на основната организација, односно друг корисник се искажани како средства на заедничката потрошувачка, а кои не се користат за стекнување на доход, не се врши амортизација но се спроведува исправка на вредноста по стапките утврдени во член 35 од овој закон.

Член 42

Паричните средства остварени од продажба на предметите што се искажани во книговодството како средства на заедничката потрошувачка, по одбивање на трошоците на прометот, како и паричните средства остварени со наплата на закупнина за предметите што се искажани како средства на заедничката потрошувачка, по одбивање на трошоците за нивно одржување и на другите издатоци во врска со давањето на таквите предмети во закуп се внесуваат во сопствените средства на заедничката потрошувачка.

IV. Казнени одредби

Член 43

Со парична казна од 10.000 до 300.000 динари ќе се казни за стопански престап основната организација, односно друг корисник:

1) ако износитите на амортизацијата за основните средства што претставуваат капацитети за производство на предмети на вооружување и воена опрема не ги издвојува на посебна сметка или издвоените износи ги користи спротивно на овој закон (член 4 став 2);

2) ако како основни средства не ги искаже предметите или правата што според овој закон се сметаат за основни средства (чл. 5 и 6);

3) ако во основачките вложувања ги внесе издатоците што со овој закон не се сметаат за основачко вложување (член 7);

4) ако за предмети за кои не се врши амортизација не врши исправка на вредноста по стапките утврдени со овој закон (член 8 став 3);

5) ако амортизација или исправка не вредноста врши за предмети што се изземени од таа обврска (член 9);

6) ако искажува како основни средства предмети на опрема со век на траење до една година или со поединечна набавна цена помала од пропишаниот износ (член 10);

7) ако амортизацијата не ја врши на начин предвиден во овој закон, по прашање на почетокот и на траењето на обврската, утврдување на основницата, определување и примена на стапките за пресметување, утврдување на износот во конечната годишна пресметка и спроведување на исправката (чл. 11 до 28);

8) ако паричните средства остварени од продажбата или паричните средства остварени од давањето на основното средство во закуп, по одбивање на трошоците, не ги внесе во сопствениите деловни средства (член 29);

9) ако не изврши надомест на неамортизираната вредност на основните средства продадени по пониска цена, ако не изврши надомест на неамортизираната вредност на основните средства што се расходуваат или ако не изврши надомест на неамортизираната вредност на основните средства пренесени без надомест (чл. 30 и 31), освен во исклучоците што се предвидени во овој закон;

10) ако за амортизација ќе утврди стапки што се помали од стапките утврдени во овој закон или за амортизацијата ќе примени поголеми стапки што не се определени со самоуправниот општ акт донесен врз основа на самоуправна спогодба односно договор (чл. 26 и 33);

11) ако определи прогресивни или регресивни стапки во просек пониски од стапките утврдени во овој закон (чл. 33 став 4);

12) ако за амортизацијата, кога не се определени поголеми стапки, не ги примени стапките утврдени во овој закон (чл. 35 и 38);

13) ако за предмети на опрема не изврши зголемување на стапките за амортизацијата во случај во кој тие се користени за работа во две и три сменни или ќе изврши зголемување со примена на нормативи што не се согласни со нормативите што се утврдени во овој закон и во пропис на Сојузниот извршен совет (член 36);

14) ако при користењето на можностите за намалување на пропишаната стапка за новоизградени основни средства постапи спротивно на овој закон (член 37);

15) ако не врши исправка на вредноста на станбените згради и на становите по стапките утврдени со овој закон (член 39 став 2);

16) ако амортизацијата или исправката на вредноста за средства на заедничката потрошувачка ја врши спротивно на одредбите на овој закон (член 41);

17) ако паричните средства остварени од продажба или со давање во закуп на средства на заедничката потрошувачка не ги внесе во средствата на заедничката потрошувачка (член 42);

18) ако не врши исправка на вредноста по стапките утврдени со овој закон за основните средства за кои е одложена или е намалена обврската за амортизација (член 45);

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 3.000 до 10.000 динари и одговорното лице во основната организација, односно во друг корисник.

V. Преодни и завршни одредби

Член 44

Основните организации и други корисници од областа на стопанството и основните организации и

други корисници од областа на општествени дејности, што до донесувањето на овој закон амортизацијата на основните средства ја вршеле според одредбите на Законот за амортизацијата на основните средства на основните организации на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/74), одредбите на овој закон ќе се применат и врз пресметката на амортизацијата кон завршната сметка за 1976 година.

За мостови, вијадукти и надвозници на железничките пруги и за долните строеви на железничките пруги, по завршните сметки за 1976 и во текот на 1977 година пресметка на амортизацијата може да се врши по стапки што до 50% се пониски од стапките предвидени во член 35 став 1 ред. бр. 17 и 18 точка а) на овој закон.

За основните средства на основните организации на општествените дејности и на другите корисници на општествени дејности во 1977 година може да се пресмета амортизацијата по стапки што до 30% се пониски од стапките утврдени за соодветните основни средства во член 35 став 1 на овој закон.

Член 45

Од 1 јануари 1977 година, по стапките утврдени во овој закон, се врши исправка на вредноста и за основните средства за кои е пропишано, во смисла на член 3 на овој закон, одлагање или намалување на обврската за пресметка на амортизацијата.

Член 46

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за амортизација на основните средства на основните организации на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/74).

Член 47

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

829.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАЗВОЈНИТЕ ПРЕМИИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТА НА ТИЕ ПРЕМИИ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за развојните премии и за обезбедување средства за исплата на тие премии, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 24 декември 1976 година.

ПР бр. 572

24 декември 1976 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАЗВОЈНИТЕ ПРЕМИИ И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТА НА ТИЕ ПРЕМИИ****Член 1**

Во Законот за развојните премии и за обезбедување средства за исплата на тие премии („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/73) во член 1, во уводната реченица по зборовите: „31 декември 1975 година“ се додаваат записки и зборовите: „како и од 1 јануари до 31 декември 1976 година“.

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

830.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издавам

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕМИИТЕ ЗА МЛЕКО И ЗГОЕНИ ТЕЛИЊА, ЈУНИЊА И ЈАГНИЊА И ЗА КОМПЕНЗАЦИИТЕ ЗА СВЕЖО МЕСО**

Се прогласува Законот за измени на Законот за премиите за млеко и згоени телиња, јуниња и јагниња и за компензациите за свежо месо, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 24 декември 1976 година.

ПР бр. 573

24 декември 1976 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕМИИТЕ ЗА МЛЕКО И ЗГОЕНИ ТЕЛИЊА, ЈУНИЊА И ЈАГНИЊА И ЗА КОМПЕНЗАЦИИТЕ ЗА СВЕЖО МЕСО****Член 1**

Во Законот за премиите за млеко и згоени телиња, јуниња и јагниња и за компензациите за свежо месо („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75 и 9/76) во член 1 став 2 зборовите: „31 декември 1976 година“ се заменуваат со зборовите: „30 јуни 1977 година“.

Член 2

Во член 2 став 2 зборовите: „31 декември 1976 година“ се заменуваат со зборовите: „30 јуни 1977 година“.

Член 3

Во член 3 став 2 зборовите: „31 декември 1976 година“ се заменуваат со зборовите: „30 јуни 1977 година“.

Член 4

Во член 4 бројот: „1976“ се заменува со бројот: „1977“.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

831.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издавам

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ВЕШТАЧКИ ГУБРИЊА ВО 1974, 1975 И 1976 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за измени на Законот за компензација на производителите на вештачки губриња во 1974, 1975 и 1976 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 24 декември 1976 година.

ПР бр. 574

24 декември 1976 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ВЕШТАЧКИ ГУБРИЊА ВО 1974, 1975 И 1976 ГОДИНА****Член 1**

Во Законот за компензација на производителите на вештачки губриња во 1974, 1975 и 1976 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 71/73, 21/74 и 9/76) во називот на законот зборовите: „1974, 1975 и 1976 година“ се заменуваат со зборовите: „1974 година до 1977 година“.

Член 2

Во член 1 став 2 зборовите: „во текот на 1974, 1975 и 1976 година“ се заменуваат со зборовите: „во текот на 1974 до 1976 година и од 1 јануари до 30 јуни 1977 година“.

Член 3

Во член 2 зборовите: „односно во Буџетот на федерацијата за 1976 година“ се заменуваат со зборовите: „во Буџетот на федерацијата за 1976 година“, односно во Буџетот на федерацијата за 1977 година“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

832.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА АНУИТЕТИТЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИ КРЕДИТИ ВО КОРИСТ НА СРЕДСТВАТА ЗА СОЛИДАРНОСТ НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ

Се прогласува Законот за пренесување на средствата на ануитетите по определени кредити во корист на средствата за солидарност на републиките и автономните покраини, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 24 декември 1976 година.

ПР бр. 584
24 декември 1976 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА АНУИТЕТИТЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИ КРЕДИТИ ВО КОРИСТ НА СРЕДСТВАТА ЗА СОЛИДАРНОСТ НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ

Член 1

Средствата на ануитетите по кредитот што ѝ е даден на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина за отстранување на последиците од земјотресот во Босанска Краина во износ од 1.315.000.000 динари според Законот за учеството на федерацијата во обновата на Босанска Краина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/70, 12/73 и 12/75), Социјалистичка Република Босна и Херцеговина ќе ги врати во корист на фондот, односно на средствата за солидарност на републиките и автономните покраини за отстранување на последиците од елементарни непогоди.

Член 2

Социјалистичка Република Босна и Херцеговина ќе го отплати кредитот од член 1 на овој закон во рок од 25 години, со камата по стапка од 2% годишно.

Социјалистичка Република Босна и Херцеговина ќе го отплатува кредитот од член 1 на овој закон во еднакви годишни ануитети, од кои првиот втасува на 1 јули 1976 година, а последниот на 1 јули 1995 година.

Каматата на кредитот користен до 1 јули 1976 година се пресметува и му се додава на главниот долг.

Член 3

Социјалистичка Република Босна и Херцеговина ќе ги уплатува годишните ануитети од член 2 на овој закон во корист на сметката на фондот, односно на средствата за солидарност на републиките и автономните покраини за отстранување на последиците од елементарни непогоди сразмерно на учеството на секоја република и автономна покраина во вкупните уплатени придонеси за обнова на Босанска Краина.

Член 4

Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, во смисла на член 3 од овој закон, ќе го уплатува годишниот ануитет на сметката на фондот, односно на средствата за солидарност на републиките и на автономните покраини, за отстранување на последиците од елементарни непогоди, и тоа на:

Социјалистичка Република Босна и Херцеговина	13,2%
Социјалистичка Република Црна Гора	1,9%
Социјалистичка Република Хрватска	25,8%
Социјалистичка Република Македонија	5,7%
Социјалистичка Република Словенија	15,5%
Социјалистичка Република Србија (без автономните покраини)	25,7%
Социјалистичка Автономна Покраина Војводина	10,0%
Социјалистичка Автономна Покраина Косово	2,2%

Член 5

Републиките и автономните покраини ќе ги определат, во смисла на член 4 од овој закон сметките на кои Социјалистичка Република Босна и Херцеговина ќе ги уплатува годишните ануитети на кредитот од член 1 на овој закон.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

833.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ СЛУЖБИ ЗА ВОДЕЊЕ НА ЦИВИЛНИТЕ И ВОЕНИТЕ ВОЗДУХОПЛОВИ, ВО ПЕРИОДОТ ОД 1977 ДО 1981 ГОДИНА И НА ПРОГРАМАТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ СЛУЖБИ ЗА ВОДЕЊЕ НА ЦИВИЛНИТЕ И ВОЕНИТЕ ВОЗДУХОПЛОВИ, ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1981 ГОДИНА

Се прогласува Законот за измена и дополние на Законот за утврдување на вкупниот износ на средствата за финансирање на Програмата за интеграција на заедничките служби за водење на цивилните и воените воздухоплови, во периодот од 1977 до 1981 година и на Програмата за модернизација на заедничките служби за водење на цивилните и воените воздухоплови, во периодот од 1976 до 1981 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 24 декември 1976 година.

ПР бр. 583
24 декември 1976 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ СЛУЖБИ ЗА ВОДЕЊЕ НА ЦИВИЛНИТЕ И ВОЕНИТЕ ВОЗДУХОПЛОВИ, ВО ПЕРИОДОТ ОД 1977 ДО 1981 ГОДИНА И НА ПРОГРАМАТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ СЛУЖБИ ЗА ВОДЕЊЕ НА ЦИВИЛНИТЕ И ВОЕНИТЕ ВОЗДУХОПЛОВИ, ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1981 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за утврдување на вкупниот износ на средствата за финансирање на Програмата за интеграција на заедничките служби за водење на цивилните и воените воздухоплови, во периодот од 1977 до 1981 година и на Програмата за модернизација на заедничките служби за водење на цивилните и воените воздухоплови, во периодот од 1976 до 1981 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/76) во член 1 на крајот, точката се заменува со записка и потоа се додаваат зборовите: „од што во девизи 1.242.480.000 динари и тоа:

1) за остварување на Програмата за интеграција на заедничките служби за водење на цивилните и воените воздухоплови во периодот од 1977 до 1981 година — износ од 912.570.000 динари, од што во девизи, за набавка на опрема, 662.480.000 динари;

2) за остварување на Програмата за модернизација на заедничките служби за водење на цивилните и воените воздухоплови, во периодот од 1976 до 1981 година — износ од 1.072.000.000 динари, од што во девизи, за набавка на опрема, 580.000.000 динари.“

Член 2

Член 2 се заменува со четири нови члена, кои гласат:

„Член 2

Средствата за покривање на вкупниот износ од член 1 точка 1 на овој закон ќе се обезбедат во буџетот на федерацијата за одделни години, и тоа:

1) во Буџетот на федерацијата за 1977 година — 180.280.000 динари, од што во девизи 110.480.000 динари;

2) во Буџетот на федерацијата за 1978 година — 246.410.000 динари, од што во девизи 195.910.000 динари;

3) во Буџетот на федерацијата за 1979 година — 226.530.000 динари од што во девизи 175.730.000 динари;

4) во Буџетот на федерацијата за 1980 година — 222.850.000 динари од што во девизи 158.800.000 динари;

5) во Буџетот на федерацијата за 1981 година — 36.500.000 динари, од што во девизи 21.560.000 динари.

Член 2а

Средствата за покривање на вкупниот износ од член 1 точка 2 на овој закон ќе се обезбедат во буџетот на федерацијата за одделни години, и тоа:

1) во Буџетот на федерацијата за 1976 година — 127.650.000 динари, од што во девизи 80.000.000 динари;

2) во Буџетот на федерацијата за 1977 година — 144.250.000 динари, од што во девизи 90.000.000 динари;

3) во Буџетот на федерацијата за 1978 година — 163.450.000 динари, од што во девизи 90.000.000 динари;

4) во Буџетот на федерацијата за 1979 година — 185.650.000 динари, од што во девизи 90.000.000 динари;

5) во Буџетот на федерацијата за 1980 година — 210.950.000 динари, од што во девизи 100.000.000 динари;

6) во Буџетот на федерацијата за 1981 година — 240.050.000 динари, од што во девизи 130.000.000 динари.

Член 2б

Средствата за реализација на програмите од член 1 на овој закон се предвидени врз база на цените од 1975 година.

Валоризација на износите предвидени за одделни години ќе се врши во согласност со републиките и автономните покраини при донесувањето на буџетот на федерацијата за наредната година, и врз основа на податоците на Сојузниот завод за статистика за движењето на цените на производите и услугите, односно на цените на пражекните услуги, ако растежот на тие трошоци е поголем од 5%.

Елементите и критериумите за валоризацијата од став 2 на овој член ќе ги утврди Сојузниот извршен совет.

Член 2в

Средствата утврдени во чл. 2 и 2а на овој закон што не ќе се потрошат до крајот на годината за која се определени, можат да се користат во наредната година за исти намени.“

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

834.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОКРИТИЕ НА ПРЕЧЕКОРУВАЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ПРУГАТА БЕЛГРАД-БАР НА ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА

Се прогласува Законот за измена на Законот за обезбедување средства за покривање на пречекорувањето на трошоците за изградба на пругата Белград-Бар на територијата на Социјалистичка Република Црна Гора, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 24 декември 1976 година.

ПР бр. 582

24 декември 1976 година
БелградПретседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.**ЗАКОН**

ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОКРИТИЕ НА ПРЕЧЕКОРУВАЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ПРУГАТА БЕЛГРАД-БАР НА ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА

Член 1

Во Законот за обезбедување средства за покривање на пречекорувањето на трошоците за изградба

на пругата Белград-Бар на територијата на Социјалистичка Република Црна Гора („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72 и 16/74) во член 4 став 1 зборовите: „од 1976 до 1990 година“ се заменуваат со зборовите: „од 1980 до 1994 година“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

835.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПУШТАЊЕ НА ЛЕКОВИ ВО ПРОМЕТ

Се прогласува Законот за пуштање на лекови во промет што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 24 декември 1976 година.

ПР бр. 558
24 декември 1976 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПУШТАЊЕ НА ЛЕКОВИ ВО ПРОМЕТ

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Пуштањето во промет на лекови за употреба во медицината и ветерината и надзорот над пуштањето во промет на лековите како производи од посебно значење за здравјето на луѓето и на животните, се врши на начин и под условите предвидени со овој закон.

Член 2

Лекови, во смисла на овој закон, се производи за кои по научен пат и по постапката пропишана со овој закон е утврдено дека со применување врз луѓе односно животни, во определени количества и на определен начин, можат да се употребуваат заради откривање, отстранување и лекување на болести, односно заради постигање на други медицински оправдани цели.

Како лекови, во смисла на став 1 од овој член, се сметаат:

- 1) готови лекови;
- 2) лековити супстанции со определен хемиски состав, како и лековити растенија и лековити супстанции од растително и животинско потекло што служат за приготвување на лекови;
- 3) производи што се изработуваат во аптеките од лековити супстанции и се издаваат врз основа на рецепт или без рецепт (во натамошниот текст: магистрални и галенски препарати);
- 4) крв, крвни деривати и други сродни производи;

5) завоен материјал и средства за шиене рани и за спречување на крвање (вата, газа, завои, лековити фластери, кетгут конец, ламинарија и др.);

6) средства за заботехника (цементи, легури, керамички маси и други, според намената, сродни производи);

7) други производи за кои во постапката пропишана со овој закон ќе се утврди дека имаат лековито дејство.

Како готови лекови, во смисла на точка 1 став 2 од овој член, се сметаат: препарати со утврден квалитативен и квантитативен состав што се произведени по индустриски или лабораториски пат, а се пуштаат во промет во форма и пакување во кое ги ставил производителот; серуми и вакцини; инфузиони раствори за парентерална исхрана; раствори за регулирање на електролити; диететски препарати со терапевска индикација, препарати што се употребуваат како замена за крв; противотрови (антидоти); контрастни и други дијагностички средства што се внесуваат во човечки односно животински организам.

Член 3

Под надлежен сојузен орган на управата, во смисла на овој закон, се подразбира сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството — за лековите што се употребуваат во медицината и сојузниот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството — за лековите што се употребуваат во ветерината.

Член 4

Организациите на здружен труд што произведуваат, увезуваат или пуштаат во промет лекови или кои се занимаваат со испитување на лекови мораат, покрај општите услови предвидени со прописите за соодветните организации на здружен труд да ги исполнуваат и посебните услови определени со овој закон.

Член 5

Лекови што се употребуваат во медицината односно во ветерината, можат да се пуштаат во промет под услов:

- 1) претходно да е извршено испитување на нивниот состав, нештетноста и дејството, на начинот определен со овој закон;
- 2) да е прибавена согласност за пуштање во промет на готови лекови во постапката предвидена со овој закон;
- 3) да е извршена контрола на секоја серија лек пред пуштањето во промет.

Член 6

Секој лек што се пушта во промет мора да биде означен според одредбите на овој закон.

Член 7

Забрането е пуштање во промет на производи на кои им се припишува лековито дејство, а кои не се сметаат за лекови во смисла на овој закон.

Лековите наменети за ветеринарски цели мораат да бидат обележени со видлива ознака „За употреба во ветерината“.

Член 8

Лековите што според одредбите на овој закон се пуштаат во промет во Социјалистичка Федеративна Република Југославија подлежат на задолжителна контрола во поглед на квалитативниот и квантитативниот состав во производството и во прометот.

Член 9

Организациите на здружен труд, други организации и заедници односно државни органи што на кој и да е начин доаѓаат во посед на лекови наменети за промет (транспорт, пошта, царина и др.), мораат да обезбедат сместување и чување на лековите за да не дојде до нивна квалитативна промена и злоупотреба.

II. УСЛОВИ ЗА ПУШТАЊЕ НА ЛЕКОВИ ВО ПРОМЕТ

1. Услови што мораат да ги исполнуваат организациите на здружен труд

Член 10

Организациите на здружен труд што пуштаат во промет лекови на големо мораат да ги исполнуваат следните посебни услови:

1) да имаат работници со висока стручна подготовка под чиј надзор се врши производство, изработка, контрола, сместување, чување и издавање на лекови (дипломирани фармацевти, хемичари, технолози, лекари, ветеринари и др.);

2) да имаат работник со висока стручна подготовка и со соодветна специјализација за испитување на лекови по чие одобрение одделни серии лекови можат да се пуштаат во промет;

3) да имаат соодветни уреди и опрема за производство, испитување и контрола на лекови и простории за производство, сместување и издавање на лекови.

Член 11

Организациите на здружен труд што изработуваат и пуштаат во промет магистрални и галенски препарати (аптеки и други организации на здружен труд што имаат организирана аптекарска служба) мораат да ги исполнуваат следните услови:

1) да имаат работници со висока стручна подготовка (дипломирани фармацевти), под чиј надзор се врши изработка, сместување, чување и испитување на лековити супстанции и издавање на лекови;

2) да имаат соодветна опрема, уреди и простории за изработка, испитување, сместување и издавање на лекови.

Член 12

Организациите на здружен труд што вршат лабораториско испитување на лекови заради нивно пуштање во промет мораат да ги исполнуваат следните услови:

1) да имаат работници со висока стручна подготовка и со соодветна специјализација за испитување на лекови;

2) да имаат соодветни простории, уреди и опрема за хемиски, физички, биолошки и микробиолошки, односно токсиколошко-фармакодинамски испитувања на лекови.

Член 13

Организациите на здружен труд што вршат клинички испитувања на лекови заради нивно пуштање во промет, мораат да ги исполнуваат следните услови:

1) да имаат работници со висока стручна подготовка и со специјализација по клиничка фармакологија или по соодветна гранка на медицината односно ветерината и најмалку со петгодишно искуство во работа врз клиничко испитување;

2) да имаат лабораторија за биохемиски и други соодветни испитувања.

Член 14

Сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството ги определува поблиските услови од чл. 10, 12 и 13 на овој закон што мораат да ги исполнуваат организациите на здружен труд што пуштаат лекови во промет односно што вршат испитување и контрола на лековите што се употребуваат во медицината.

Сојузниот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството ги определува поблиските услови од чл. 10, 12 и 13 на овој закон што мораат да ги исполнуваат организациите на здружен труд што пуштаат лекови во промет, односно што вршат испитување и контрола на лековите што се употребуваат во ветерината.

Член 15

Организациите на здружен труд што пуштаат лекови во промет и организациите на здружен труд што се занимаваат со испитување и контрола на лекови заради пуштање во промет се должни при запишувањето во регистарот кај надлежниот суд да поднесат докази за тоа дека ги исполнуваат условите од чл. 10 до 14 на овој закон.

Условите од чл. 10 до 14 на овој закон ги утврдува надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина.

2. Испитување на лекови

Член 16

Пред пуштањето во промет секој лек мора да биде испитан.

Со лабораториско испитување на лекот се утврдуваат квантитативниот и квалитативниот состав, чистотата, стабилноста, стерилноста и другите хемиски и физички, односно биолошки својства на лекот, што можат да бидат од значење за оцена на квалитетот на лекот, како и степенот на токсичноста и другите фармакодинамски својства што се утврдени врз животни.

Со клиничко испитување на лекот, што се врши по извршено лабораториско испитување, се утврдуваат нештетноста и делотворноста на лекот за човечкиот организам односно за животинскиот организам.

Член 17

Лабораториско односно клиничко испитување на лекот може да се врши во организациите на здружен труд што ги исполнуваат условите од чл. 12 до 14 на овој закон и кои за такво испитување имаат согласност од надлежниот републички односно покраински орган.

Член 18

Лабораториско испитување на лек се врши според методите на Југословенската фармакопеја и со посебни методи за испитување на лекови.

Фармакодинамско-токсиколошко испитување на лек се врши во согласност со барањата на современата фармакологија и токсикологија.

Клиничко испитување на лек се врши во согласност со барањата на современата клиничка фармакологија и со посебни методи пропишани врз основа на овој закон.

Член 19

Југословенската фармакопеја и прописите за посебни методи за испитување на лековите од член 2 на овој закон што се употребуваат во медицината ги донесува сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството, на предлог од посебна комисија што за таа цел ја формира од редот на стручњациите на предлог од надлежните републички и покраински органи.

Поблиски прописи за испитување на лековите од член 2 на овој закон што се употребуваат во ветерината донесува сојузниот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството.

Југословенската фармакопеја се објавува како посебно издание на „Службен лист на СФРЈ“.

Член 20

Лабораториско, фармакодинамско-токсиколошко односно клиничко испитување на лек заради пуштање во промет се врши на предлог од организацијата на здружен труд која има намера лекот да го пушти во промет, или од друга заинтересирана организација, орган, заедница или поединец.

Сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството, односно сојузниот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството може да организира лабораториско, фармакодинамско-токсиколошко или клиничко испитување на лек ако е тоа од општо општествено значење, а особено ако не е поднесен предлог во смисла на став 1 од овој член.

Пред почетокот на лабораториското, фармакодинамско-токсиколошкото, односно клиничкото испитување на секој лек, организацијата на здружен труд до која е доставен предлогот за испитување формира стручна комисија што го разгледува предлогот, донесува план за испитување и определува лица под чиј надзор ќе се врши испитувањето.

Трошоците на лабораториското, фармакодинамско-токсиколошкото и клиничкото испитување на лекот ги поднесува предлагачот, а во случајот од став 2 на овој член — надлежниот сојузен орган на управата.

Член 21

Клиничко испитување на лек може да се врши само по завршено лабораториско испитување на лекот и по прибавено фармаколошко и токсиколошко мислење за лекот чие испитување се бара.

Клиничко испитување на лек од странско производство може да се врши ако е прибавен доказ од органот надлежен за лекови во земјата на производителот дека лекот се наоѓа во промет во таа земја.

Член 22

Лек што содржи една или повеќе новооткриени супстанции за кои не постојат докази дека се применети врз човечки односно животински организам, клинички може да се испитува само врз основа на согласност што, на предлог од комисијата за лекови (член 28), ја дава надлежниот сојузен орган на управата.

Согласноста од став 1 на овој член може да се даде ако комисијата за лекови утврдила:

1) дека лабораториските и други претклинички испитувања се во согласност со современите сознанија во областа на испитувањето на лековите;

2) дека е приложена сета потребна документација за лекот во поглед на неговиот состав и во поглед на описот на неговите физички, хемиски, биолошки и други особини;

3) дека стручната комисија на организацијата на здружен труд што ќе врши клинички испитувања на лекот донела план за испитување;

4) дека испитувањето на лекот е корисно за земјата од гледиште на патологијата и ефикасноста на постојниот асортиман на лекови.

За дадената согласност за клиничко испитување на лекот од став 1 на овој член, надлежниот сојузен орган на управата ги известува републичките

и покраинските органи на управата надлежни за работите на здравството односно за работите на ветеринарството.

Пред испитувањето на лекот за употреба во медицината, во смисла на став 1 од овој член, организацијата на здружен труд на која ѝ е дадена согласност да врши клиничко испитување, прибавува писмена согласност од сите лица врз кои ќе се врши испитување на дејството на лекот и писмени докази дека тие лица претходно се известени за целта на испитувањето и за евентуалните ризици за нивното здравје, и за тоа го известува надлежниот орган во републиката, односно во автономната покраина.

Поблиски прописи за клиничко испитување на лек ќе донесе надлежниот сојузен орган на управата.

Член 23

Организацијата на здружен труд што лабораториски го испитувала лекот дава наод за извршеното испитување на лекот кој, покрај описот на методите за испитување, содржи следни податоци:

- 1) резултати од квалитативниот состав на лекот;
- 2) резултати од квантитативниот наод на активните состојки;
- 3) резултати од испитувањето на стерилност, апиногеност и токсичност на лекот;

4) резултати од испитувањето на технолошката изработка на фармацевтската форма на лекот и мислење за погодноста на начинот на опремата на лекот.

По извршеното испитување на лекот, стручната комисија на организацијата на здружен труд што вршела испитување ги оценува резултатите од испитувањето и дава мислење за квалитетот на лекот, кое се внесува во наодот од став 1 на овој член.

Член 24

Организациите на здружен труд што вршат лабораториски испитувања на лекови заради нивно пуштање во промет, мораат да чуваат најмалку по две моистри од секој лек што го испитуваат заради дополнителна контрола и утврдување на рокот на траењето.

Мострите на лекови од став 1 на овој член се чуваат најмалку пет години, а мострите на лекови на кои им е определен рокот на траењето — до истекот на рокот на траењето.

Член 25

Организацијата на здружен труд што клинички го испитувала лекот дава наод за извршеното клиничко испитување на лекот, кој ги содржи следните податоци:

- 1) број или ознака на пациентите врз кои е вршено испитувањето, со назначување на дијагнозата и годините на животот;
- 2) количество и начин на давање на лекот;
- 3) подносливост на лекот и попатни појави;
- 4) дејство на лекот со опис на утврдените мерила и на методите за испитување на лекот;
- 5) споредбен преглед на резултатите добиени со примена на паралелен препарат или на индиферентно средство;
- 6) тест на листата на пациентите врз кои е вршено испитувањето и тест на пациентите од контролната група;
- 7) други податоци што се од интерес за оценка на лекот.

Кон наодот од став 1 на овој член мора да се приложи план врз основа на кој е вршено клиничко испитување на лекот.

По извршеното клиничко испитување на лекот, стручната комисија на организацијата на здружен труд што го вршела испитувањето ги оценува резултатите од испитувањето и дава мислење за квалитетот на лекот, особено во поглед на предностите или недостатоците во споредба со постојниот асортиман на лекот.

3. Одобрение за пуштање на лекови во промет

Член 26

За пуштање во промет на готови лекови е потребно одобрение од надлежниот сојузен орган на управата.

Предлог за пуштање на готов лек во промет може да поднесе организација на здружен труд чија дејност е производство на лекови или странски производител на лекови преку овластено застапништво.

Организацијата на здружен труд што вршела клиничко испитување на лек може да предложи да се преземат мерки за пуштање на таквиот лек во промет, ако производителот на лекот не го сторил тоа.

Надлежниот сојузен орган на управата може по прибавено мислење од комисијата за лекови, да поведе постапка за пуштање на лекот во промет.

Член 27

Предлогот за пуштање на лекот во промет се поднесува до надлежниот сојузен орган на управата.

Кон предлогот за пуштање на лекот во промет се поднесуваат:

1) наодите на лабораториското испитување на лекот извршено во организацијата на здружен труд овластена за лабораториско испитување на лекови, со приложени, односно опишани методи за неговото испитување;

2) наодите на клиничките испитувања на лекот извршени во организациите на здружен труд овластени за клиничко испитување на лекови;

3) мислење на фармаколошкиот институт за лекот, во кое се наведени во науката познатите податоци за дејствувањето на лекот, за попатните појави, за рационалноста на составот (ако е во прашање комбинираан лек), за индикациите и контраиндикациите, како и други познати податоци што се од значење за клиничкото испитување на лекот и за оцена на поднесеното барање за пуштање на лекот во промет;

4) доказ дека лекот се наоѓа во промет во земјата на производителот, ако е во прашање лек од странско потекло;

5) предлог-назив на лекот и доказ дека производителот е исклучителен носител на сите права на називот на лекот, односно сопственик, ако не се работи за генерички назив;

6) текст на упатството што ќе се приложи кон лекот што се пушта во промет.

Член 28

Предлогот за пуштање на лекот во промет го разгледува комисијата за лекови, која се формира во надлежниот сојузен орган на управата.

Членовите на комисијата за лекови ги именува надлежниот сојузен орган на управата од редот на истакнатите фармаколошки, медицински, ветеринарски и други стручњаци на предлог од надлежните републички и покраински органи. Членовите на комисијата за лекови се именуваат на четири години.

Комисијата за лекови работи врз основа на својот деловник.

Член 29

Одобрение за пуштање на лек во промет дава надлежниот сојузен орган на управата врз основа на мислење од комисијата за лекови.

Одобрението може да се даде ако комисијата за лекови оценила:

1) дека кон предлогот за пуштање на лекот во промет е поднесена документацијата од член 27 на овој закон;

2) дека наодите на организациите на здружен труд што вршеле лабораториско и клиничко испитување на лекот, како и мислењето на фармаколошкиот институт се позитивни;

3) дека лекот во поглед на составот е рационален, односно дека е утврдена оправданоста на составот, ако е во прашање лек што содржи повеќе лековити супстанции;

4) дека контраиндикациите и попатните појави, ако во литературата, односно во науката се познати, се наведени во упатството што се приложува кон секое пакување на лекот;

5) дека предложениот назив на лекот, доколку не е генерички, не упатува на индикации и дека исклучува заблуди при пропишувањето, издавањето и употребата на лекот;

6) дека утврдената делотворност на лекот им одговара на барањата на современата медицина, односно ветерина и дека при определен начин на употреба и обзир спрема контраиндикациите и попатните појави го оправдува пуштањето на лекот во промет;

7) дека лекот има предности во однос на постојната терапија односно дека им одговара на другите потреби на современата и рационалната здравствена, односно ветеринарска заштита.

По исклучок, во случај на епидемија, епизоотии, елементарни непогоди и други вонредни состојби надлежниот сојузен орган на управата, по прибавено мислење од комисијата за лекови, може да даде одобрение за пуштање во промет на определено количество лек ако оцени дека лекот треба да се пушти во промет пред утврдувањето на условите, односно пред извршувањето на одделни дејствија предвидени во став 1 на овој член.

Член 30

Надлежниот сојузен орган на управата со решение дава одобрение за пуштање на лекот во промет.

Одобрение за пуштање на лекот во промет се дава на определено време, а најдолго за период од пет години од денот на доставувањето на решението. Во решението за одобрение се внесуваат податоци за составот на лекот, за формата и пакувањето, за начинот на издавање, како и други податоци и услови што ќе ги предложи комисијата за лекови. Упатството за употреба на лекот е составен дел на решението.

Одобрението за пуштање на лек во промет престанува да важи по истекот на една година од денот на доставувањето на решението за давање на одобрение ако организацијата на здружен труд до тој рок не го пушти во промет лекот за кој го добила одобрението.

Решението од став 1 на овој член е конечно во управната постапка.

Член 31

Одобрението за пуштање на лекот во промет престанува да важи по истекот на рокот за кој одобрението е дадено или на барање од производителот на лекот, или ако организацијата на здружен труд на која ѝ е дадено одобрението не го пушти лекот во промет во рок од една година од денот на доставувањето на решението.

Барањето за пуштање на лекот во промет може да се обнови најдоцна на три месеци пред истекот на рокот за кој е дадено одобрението. Кон барањето да се обнови одобрението се поднесуваат само оние податоци што ќе ги побара комисијата за лекови на надлежниот сојузен орган на управата.

Ако организацијата на здружен труд што добила одобрение за пуштање на лек во промет одлучи да престане со производството пред истекот на рокот на важењето на решението, должна е за тоа да го извести надлежниот сојузен орган на управата.

Член 32

Списокот на лекови за кои е дадено одобрение за пуштање во промет и списокот на лекови за кои е укинато, односно истекло одобрението за пуштање во промет се објавуваат во „Службен лист на СФРЈ“ најмалку двапати годишно.

4. Контрола на лековите

Член 33

Организациите на здружен труд што произведуваат или увезуваат лекови вршат редовна контрола на секоја серија произведен, односно увезен лек заради проверување на квалитативниот и квантитативниот состав на лекот пред неговото пуштање во промет.

Лековите од биолошко потекло (серуми, вакцини и др.), антибиотици и други лекови што ќе ги определи старешината на надлежниот сојузен орган на управата подлежат, покрај редовната контрола, и на посебна контрола на секоја серија на лекот пред неговото пуштање во промет.

Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на лекови на големо ја вршат редовната контрола на лекови од член 2 став 2 точка 2 на овој закон, ако тие лекови се пуштаат во промет во своето пакување, односно ако ги пуштаат во промет во оригинално пакување, а се произведени во организацији на здружен труд во чија дејност не спаѓа производството на лекови во смисла на овој закон.

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува на организациите на здружен труд што произведуваат магистрални препарати.

Член 34

Организациите на здружен труд што ги произведуваат лековите од член 2 став 3 на овој закон или ги пуштаат во промет лековите од член 2 став 2 точка 2 на овој закон, вршат редовна контрола на секоја серија произведен лек во сопствена лабораторија, а другите организацији на здружен труд вршат редовна контрола на лековите што ги произведуваат, односно увезуваат, во сопствена лабораторија или во организацијата на здружен труд која е овластена за испитување и контрола на лекови со пропис од надлежниот републички односно покраински орган.

Член 35

Посебна контрола на лековите од член 33 став 2 на овој закон вршат организациите на здружен труд што се овластени за испитување и контрола на лекови.

Организациите од став 1 на овој член за секој испитан лек, за кој ќе утврдат дека им одговара на прописите, издаваат нумерирана бандерола, маркица или друга ознака која мора на секое пакување на лекот да биде ставена така што да обезбедува автентичност на контролираната серија на лекот

Член 36

Во вршењето на редовна и посебна контрола се применуваат методите на Југословенската фармакопеја и посебно методите за испитување на лекови пропишани врз основа на овој закон.

За испитување на лекови за кои не постојат методите од став 1 на овој член, се применуваат методите што, на предлог од производителот, ќе ги усвојат организациите на здружен труд овластени за испитување и контрола на лекови.

Член 37

Организациите на здружен труд од чл. 33 до 35 на овој закон се должни да водат евиденција за извршената редовна односно посебна контрола на лекови.

Евиденцијата за извршената редовна односно посебна контрола на лекови мора да ги содржи следните податоци:

- 1) назив на лекот;
 - 2) број на серијата и датум на производството, односно датум на пакувањето на лекот, а за увезените лекови — и датум на увозот на лекот;
 - 3) датум на извршената редовна односно посебна контрола на лекот;
 - 4) наод за извршената редовна односно посебна контрола на лекот;
 - 5) назив на организацијата на здружен труд во која е извршена редовна односно посебна контрола на лекот;
 - 6) потпис на лицето што е одговорно за вршење на редовна, односно посебна контрола на лекот.
- Евиденцијата за извршена редовна односно посебна контрола на лековите мора да им биде достапна на органите овластени за вршење на надзор над пуштањето на лекови во промет.

Член 38

Организациите на здружен труд што увезуваат лекови се должни да водат евиденција за видот и количеството на увезените лекови за кои е дадено одобрение за пуштање во промет.

Организациите од став 1 на овој член се должни да водат посебна евиденција за лековите што се увезуваат заради испитување.

Евиденциите од ст. 1 и 2 на овој член ги содржат следните податоци:

- 1) назив на лекот и на производителот;
- 2) количество на лекот;
- 3) број на решението со кое е дадено одобрение за пуштање во промет на лекот односно број на решението со кое е дадено одобрение за увоз на лекот со цел за испитување;
- 4) назив на купувачот на лекот.

Евиденциите од ст. 1 и 2 на овој член мораат да им бидат достапни на органите овластени за вршење на надзор над пуштањето на лекови во промет.

Член 39

Организациите на здружен труд што се овластени за испитување и контрола на лекови се должни да водат евиденција за извршените испитувања на лековите.

Евиденцијата за извршените испитувања на лековите ги содржи следните податоци:

- 1) назив на лекот, ознака на серијата на лекот и назив на производителот;
- 2) назив на подносителот на барањето за испитување;
- 3) наод за извршените испитувања;
- 4) број на нумерираните бандероли, маркици, односно на другите ознаки употребени при испитувањето на лековите што подлежат на посебна контрола;

5) број под кој е заведена документацијата за испитување на лекот.

Евиденцијата и документацијата од точка 5 став 2 на овој член мораат да им бидат достапни на органите овластени за вршење надзор над пуштањето на лекови во промет.

5. Други услови за пуштање на лекови во промет

Член 40

Секој лек од домашно или отранско производство што се пушта во промет како готов лек мора да има декларација со податоци за:

1) називот на лекот и на производителот (генерички назив на лекот, ако е можно);

2) квантитативниот состав на активните супстанции на лекот;

3) начинот на употреба на лекот, со видлива ознака за надворешна употреба — ако е во прашање таков лек;

4) начинот на издавање на лекот, определен со решението за пуштање на лекот во промет;

5) начинот на чување на лекот (температура, влага и др.);

6) рокот на траењето на лекот — ако содржи состојки што се менуваат во текот на времето;

7) бројот на решението со кое е дадено одобрение за пуштање на лекот во промет;

8) бројот и датумот на сериското производство и нумерираната бандерола, маркица, односно друга соодветна ознака — ако се во прашање лековите од член 33 став 2 на овој закон;

9) шифрата на југословенската класификација. Декларацијата на лекот од став 1 на овој член што возачите не смеат да го употребуваат за време на возење мора да содржи црвен триаголник со предупредување дека лекот не смее да се употребува за време на возење.

Кон лекот од ст. 1 и 2 на овој член што се пушта во промет се приложува и упатство за индикациите, контраиндикациите и попатните појави, како и други предупредувања во врска со употребата на лекот, чиј текст е усвоен при давањето на одобрението за пуштање на лекот во промет.

Ако контраиндикациите или непожелните попатни појави не се познати, во упатството тој факт може да се наведе, но не и тврдење дека тие не постојат ниту дека трајноста на лекот е неограничена.

Член 41

Лековите од член 2 став 2 точ. 2, 4, 5 и 6 на овој закон мораат во прометот да имаат декларација со податоците од член 40 став 1 точ. 1, 2, 3, 6 и 8 на овој закон.

Член 42

Начинот на употреба на лековите од член 2 став 2 точ. 1 и 4 од овој закон, контраиндикациите и рокот на траењето на тие лекови мораат во упатството или на етикетата да бидат отпечатени на сите јазици на народите на Југославија и на јазиците на албанската и унгарската народност.

Член 43

Организациите на здружен труд што се занимаваат со производството или со увоз на лекови можат да им продаваат лекови на организациите на здружен труд што вршат промет на лекови на големо, на аптеки и на други здравствени односно ветеринарски организации на здружен труд, што имаат организирана служба за ракување со лекови.

Организациите на здружен труд што вршат само промет на лекови на големо можат да им продаваат

лекови на аптеки и на други здравствени организации на здружен труд што имаат организирана служба за ракување со лекови, како и на ветеринарски организации на здружен труд.

Промет на лекови на мало вршат аптеките и други здравствени организации на здружен труд што имаат организирана служба за ракување со лекови, како и ветеринарските организации на здружен труд.

Член 44

Лековите од член 2 став 2 точ. 5, 6 и 7 од овој закон можат да ги пуштаат во промет на мало и други организации на здружен труд ако за тоа прибават одобрение од надлежниот републички, односно покраински орган на управата.

По исклучок, надлежниот републички односно покраински орган на управата може да одобри пуштање во промет на мало преку други организации на здружен труд и на лековите од член 2 став 2 точ. 1 и 2 на овој закон, но само за определени лекови за кои со решението за одобрение на пуштање во промет е определено дека можат да се издаваат и без рецепт.

Член 45

Начинот на пропишување и издавање на лековите се регулира со пропис од старешината на сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството, а за лековите што се употребуваат во ветерината — со пропис од старешината на сојузниот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството.

Член 46

Организацијата на здружен труд што произведува, односно увезува лекови заради пуштање во промет е должна, на барање од надлежниот сојузен орган на управата, да даде податоци за производството, увозот, прометот и залихите на лекови. Тие податоци се сметаат како деловна тајна.

Организацијата на здружен труд што добила одобрение за пуштање на лек во промет, а не е во можност, постојано или повремено, за време на важењето на одобрението да произведува, односно да увезува потребни количества на лек за пазарот, е должна за тоа да го извести надлежниот сојузен орган на управата.

Член 47

Увозот на готови лекови и на лековити супстанции заради клинички испитувања може да се врши само врз основа на согласност од надлежниот сојузен орган на управата.

Извозот на определени готови лекови од посебно значење за здравствената, односно за ветеринарската заштита се врши со претходно известување на надлежниот сојузен орган на управата.

Списокот на лековите чиј извоз може да се врши со претходно известување, во смисла на став 1 од овој член, го утврдува со решение надлежниот сојузен орган на управата.

Член 48

Забрането е рекламирање и огласување на лекови како и давање информации за дејствување на лекови преку средствата за јавно информирање.

Надлежниот сојузен орган на управата може, по прибавено мислење од комисијата за лекови, да одобри огласување на лек што се употребува како превентивно средство и да ги определи условите под кои тоа може да се прави.

По исклучок, кога тоа е во општ интерес (спречување на епидемија и сл.), надлежните републички

и покраински органи на управата можат преку средствата за јавно информирање да ги известуваат граѓаните за употреба на определени лекови.

Член 49

Забрането е делење на мостри на лекови заради рекламирање, огласување, односно информирање за дејствување на лек.

Член 50

Организациите на здружен труд што произведуваат, увезуваат или вршат промет на лекови можат во стручниот медицински, фармацевтски и ветеринарски печат, во посебни публикации или преку здравствени односно ветеринарски работници со висока стручна подготовка да ги информираат здравствените, односно ветеринарските работници за дејството на лек, со задолжително наведување на контраиндикациите, на непожелните попатни појави и на начинот на употреба на лек, во согласност со податоците наведени во декларацијата на лекот од член 40 на овој закон.

Издавачите на посебните публикации од став 1 на овој член се должни да доставуваат на увид до надлежниот сојузен орган на управата по еден примерок од секоја публикација, најдоцна во рок од осум дена од денот на нејзиното издавање.

III. НАДЗОР НАД ПУШТАЊЕТО НА ЛЕКОВИ ВО ПРОМЕТ

Член 51

Надзор над спроведувањето на овој закон и на прописите донесени врз основа на него вршат надлежните органи во републиките, односно во автономните покраини.

Надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон и на прописите донесени врз основа на него, што се однесуваат на увозот на лекови и на пуштањето во промет на лекови на големо, вршат надлежните сојузни органи на управата.

Член 52

Во вршењето на надзорот, органите од член 51 на овој закон, во рамките на своите надлежности, имаат право и должност:

1) на организацијата на здружен труд од чл. 10 до 13 на овој закон да ѝ наредат да го усогласи работењето со условите пропишани со овој закон и со прописите донесени врз основа на него, во рок кој не може да биде пократок од 15 дена ниту подолг од шест месеци од денот на приемот на решението со кое се наредува таа мерка;

2) на организацијата на здружен труд од чл. 10 и 11 на овој закон да ѝ го забранат прометот на лекови, ако неисполнувањето на условите од тој член или на условите пропишани врз основа на овластувањето од член 14 на овој закон, може да предизвика опасност за животот или здравјето;

3) да го запрат прометот на лек, односно на серија лек што не им одговара на условите предвидени со овој закон и со прописите донесени врз основа на него и за тоа да го известат надлежниот сојузен орган на управата;

4) да наредат повлекување на лек од прометот — во случаите предвидени со овој закон;

5) да наредат други мерки потребни за спроведување на овој закон и на прописите донесени врз основа на него;

6) во случај на повреда на одредбите од овој закон да поднесат до надлежниот орган за пријава поведување постапка против организацијата на здружен труд и одговорното лице во неа.

Мерките од став 1 на овој член се определуваат со решение што е конечно во управната постапка.

Член 53

Лек се повлекува од промет:

1) ако се утврди дека предизвикува штетни последици;

2) ако се утврди дека повеќе не им одговара на барањата на современата медицина односно ветеринарската заштита;

3) ако се утврди дека е пуштен во промет спротивно на одредбите од овој закон и на прописите донесени врз основа на него.

Ако поради причините од точ. 1 и 2 став 1 на овој член се повлекува од промет лек за чие пуштање во промет е дадено одобрение, надлежниот сојузен орган на управата ќе го укине решението за давање одобрение за пуштање на таквиот лек во промет.

Решение за повлекување на лек од прометот, односно за укинување на одобрението за пуштање на лек во промет донесува надлежниот сојузен орган на управата.

Решението од став 3 на овој член се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 54

Трошоците за повлекувањето на лекот од прометот ги поднесува организацијата на здружен труд што го произвела или увезла лекот односно организацијата на здружен труд по чија вина дошло до повлекување на лекот од промет.

Организацијата на здружен труд што е овластена за испитување на лекови ги поднесува трошоците за повлекувањето на лекот од прометот ако дала погрешен наод за исправноста на лекот врз основа на кој лекот е пуштен во промет.

Ако организациите на здружен труд што се занимаваат со испитување и контрола на лекови и други организации на здружен труд узнаат дека постојат причини за повлекување на лекот од промет, тие се должни за тоа да го известат органот надлежен за вршење надзор над пуштањето на лекови во промет.

Член 55

Здравствените односно ветеринарските организации на здружен труд што применуваат лекови за кои е дадено одобрение за пуштање во промет, се должни веднаш да го известат надлежниот сојузен орган на управата за секоја непожелна попатна појава што ќе ја утврдат во својата практика, а која не е означена во упатството приложено кон лекот.

Надлежниот сојузен орган на управата, во соработка со надлежните републички и покраински органи и со други заинтересирани органи и организации, организира следење на појавите од став 1 на овој член, како и на појавите забележени во други земји.

Член 56

Организациите на здружен труд чија работа подлежи на надзор се должни да им овозможат на надлежните органи вршење надзор и да им дадат потребни податоци со кои располагаат.

IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

1. Кривични дела

Член 57

Лицето овластено за издавање на лекови за употреба во медицината што ќе издаде друг лек наместо пропишаниот или бараниот лек, ако замената не е дозволена, или кое не ќе направи лек во пропишаниот сразмер или количество, или кое воопшто не-

совесно постапува при пуштањето на лекови во промет и со тоа ќе предизвика влошување на здравствената состојба на некое лице, ќе се казни со затвор од три месеци до три години.

Ако поради делото од став 1 на овој член на некое лице му е тешко нарушено здравјето или настапила смрт на едно или повеќе лица, сторителот ќе се казни со затвор од една до десет години.

Ако делото од став 1 или од став 2 на овој член е сторено од небрежност, сторителот ќе се казни за делото од став 1 со затвор до една година, а за делото од став 2 со затвор од шест месеци до пет години.

Член 58

Лицето кое спротивно на одредбите од член 22 на овој закон врши клиничко испитување на лек што содржи една или повеќе новоткриени супстанции за кои не постојат докази дека се применети врз човечки организам, ќе се казни со затвор од три месеца до три години.

Ако поради делото од став 1 на овој член на некое лице му е нарушено здравјето или настапила смрт на едно или повеќе лица сторителот ќе се казни со затвор од една до десет години.

Член 59

Тој што под вид на лек ќе пушти во промет производи што се штетни за здравјето на луѓето, ќе се казни со затвор од три месеци до три години и со парична казна.

Тој што делото од став 1 на овој член ќе го стори од небрежност, ќе се казни со парична казна или со затвор до една година.

Производитите од став 1 на овој член ќе се одземат.

2. Стопански престапи

Член 60

Со парична казна од 50.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружен труд или друго правно лице:

1) ако пушти во промет производ на кој му се припишува лековито дејство а кој не се смета како лек во смисла на овој закон (член 7 став 1);

2) ако пушти во промет готов лек за чие пуштање во промет не е прибавено одобрение (член 26);

3) ако пушти во промет серија на лек пред извршена контрола (чл. 33 и 34);

4) ако рекламира или огласува лек или дава информација за лек или ако дели мостра на лек противно на пропишаните услови (чл. 48, 49 и 50).

За стопански престап од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице со парична казна од 5.000 до 30.000 динари.

Член 61

Со парична казна од член 60 на овој закон ќе се казни за стопански престап организација на здружен труд или друга организација што се занимава со јавно информирање ако во средствата што ѝ служат за пренесување на јавни информации објави реклама на лек, огласи лек или даде информација за лек противно на пропишаните услови (член 48).

За стопански престап од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друга организација која се занимава со јавно информирање со парична казна од 5.000 до 30.000 динари.

3. Прекршоци

Член 62

Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд или друго правно лице:

1) ако не обезбеди транспорт, сместување или чување на лекови на начинот пропишан со овој закон (член 9);

2) ако одобрение за пуштање во промет на одделна серија лекови даде работник што не е овластен за тоа (член 10 точка 2);

3) ако изврши испитување на лек противно на одредбите на чл. 16 до 22 од овој закон;

4) ако пушти во промет лек противно на условите определени во решението за давање одобрение за пуштање на лек во промет (член 20);

5) ако продаде лек или врши промет на лек на мало противно на условите пропишани во чл. 43 и 44 на овој закон;

6) ако издаде лек противно на прописите донесени врз основа на овој закон (член 45);

7) ако не даде податоци за производството, увозот, прометот или залихите на лекови или ако не го извести надлежниот сојузен орган на управата дека не е во можност да произведува или увезува потребни количества на лекови за пазарот (член 46).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице со парична казна од 2.000 до 20.000 динари.

Член 63

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд или друго правно лице:

1) ако пушти во промет лек без декларација или со нецелосна или неточна декларација (чл. 40 и 41);

2) ако не води или неуредно или неточно ја води пропишаната евиденција (чл. 37 и 39);

3) ако кон лекот што го пушта во промет не приложи упатство или ако приложи упатство што не им одговара на условите пропишани во член 40 ст. 3 и 4, односно во член 42 од овој закон;

4) ако увезе готов лек или лековити супстанции заради клиничко испитување без согласност од надлежниот сојузен орган на управата или ако не го извести надлежниот сојузен орган на управата за извозот на определени готови лекови (член 47);

5) ако узнае дека постојат причини за повлекување на лек од прометот, па за тоа не ќе го извести надлежниот орган (член 54 став 3);

6) ако не го извести надлежниот сојузен орган на управата за секоја непожелна попатна појава што ќе ја утврди во својата практика а која не е означена во упатството приложено кон лекот (член 55 став 1);

7) ако го спречи надлежниот орган во вршењето на надзорот (член 56);

8) ако не постапи по извршното решение од надлежниот орган на управата со кое се наредува некакоја од мерките од чл. 52 и 53 на овој закон.

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице со парична казна од 1.000 до 10.000 динари.

Член 64

Со парична казна од 5.000 до 20.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд или друго правно лице;

1) ако ги информира здравствените односно ветеринарските работници за дејството на лекот противно на одредбите на член 50 став 1 од овој закон

или ако до надлежниот орган во определен рок не достави публикација за дејството на лекот (член 50 став 2);

2) ако почне со пуштање на лек во промет пред да утврди надлежниот орган дека за пуштањето во промет на лекот се исполнети условите предвидени со овој закон (член 66).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице со парична казна од 1.000 до 10.000 динари.

Член 65

Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок поединец овластен за издавање лекови во ветерината што ќе издаде друг лек наместо пропишаниот или бараниот лек, ако замената не е дозволена, или што не ќе направи лек во пропишаниот сразмер или количество, или што воопшто несовесно постапува при пуштањето на лекот во промет и со тоа ќе предизвика повисување на едно или повеќе корисни животни.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 66

Организациите на здружен труд што, по влегувањето во сила на овој закон, се регистрираат за пуштање на лекови во промет на големо, можат да почнат да работат кога надлежните органи ќе утврдат дека се исполнети сите услови предвидени со овој закон.

Член 67

Организациите на здружен труд што пуштаат во промет лекови и организациите овластени за испитување на лекови се должни во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон да го усогласат своето работење со одредбите на овој закон во поглед на условите од чл. 10 до 13 на овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон.

Член 68

Согласностите за пуштање на лекови во промет, издадени врз основа на Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/73), остануваат во сила до денот на престанувањето на важењето наведено во решението за согласноста, ако не постојат причини за укинување на решението предвидени со овој закон.

Член 69

Одредбите на чл. 57, 58 и 59 од овој закон се применуваат од 1 јули 1977 година.

Член 70

Прописите од член 14 на овој закон ќе ги донесе сојузниот орган надлежен за работите на здравството односно сојузниот орган надлежен за работите на ветеринарството во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 71

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/73).

Со денот на влегувањето во сила на прописите донесени врз основа на член 19, член 33 став 2 и член 45 на овој закон, а најдоцна три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон, престануваат да важат:

1) Решението за утврдување на Југословенската фармакопеја III („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/70, 28/71 и 28/74);

2) Правилникот за пропишување и издавање на лекови и за водење евиденција („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/73);

3) Правилникот за пропишување и издавање на лекови што се употребуваат во ветеринарството и за водење евиденција („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/74); и

4) Наредбата за лековите што подлежат на редовна и посебна контрола („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74).

Член 72

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

836.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 24 декември 1976 година.

ПР бр. 564

24 декември 1976 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/72 и 18/76) во член 6 став 1 во првата реченица на крајот се додаваат записки и зборовите: „ако го склучат учесниците од сите републики и автономни покраини“, а втората реченица на тој став се брише.

Член 2

Во член 38 став 4 на крајот се додаваат записки и зборовите: „зголемена за 6%“.

Член 3

Во член 42 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„(2) Како пензија на борец на НОВ, во смисла на став 1 од овој член, се смета и пензијата определена според член 38 став 4 на овој закон.“

Досегашниот став 2, кој станува став 3, се менува и гласи:

„(3) Како најнизок пензиски основ спрема кој секоја година задолжително се усогласуваат пен-

зиите на борците на НОВ пред 9 IX 1943 година се зема пензискиот основ утврден според член 38 став 4 на овој закон.“

Член 4

Во член 50 став 5 се брише.

Член 5

Во член 58 став 1 зборовите: „на територијата на Југославија“ се бришат.

Член 6

Во член 60 по став 3 се додаваат два нови става, кои гласат:

„(4) При утврдувањето дали се исполнети условите за пензија и при определувањето на височината на пензијата, заедницата од став 1 односно став 2 на овој член, ако тоа е поповолно за осигуреникот, односно корисникот на правото, пензискиот стаж ќе го утврдува со примена на прописите со кои тој стаж е уреден во заедницата во која е наполнет, односно утврден.

(5) Одредбата на став 4 од овој член согласно се применува и врз намалувањето на старосната граница, ако стажот на осигурување се смета со зголемено траење.“

Досегашните ст. 4 до 6 стануваат ст. 6 до 8.

Член 7

Во член 62 ст. 1 и 2 зборовите: „Врховниот суд на Југославија“ се заменуваат со зборовите: „Сојузниот суд“.

Член 8

Во член 63 став 1 се заменува со два нови става, кои гласат:

„(1) Кога пензискиот стаж е наполнет на подрачје, односно е утврден од две или повеќе заедници на пензиско и инвалидското осигурување на работниците, секоја од тие заедници е должна на заедницата што го признала правото на пензија да ѝ го надомести делот од пензијата определена според вкупниот пензиски стаж, што му одговара на сразмерот помеѓу стажот што осигуреникот го наполнил на подрачјето, односно што му е утврден од одделна заедница и вкупниот пензиски стаж.

(2) При утврдувањето на сразмерот помеѓу наполнетиот, односно утврдениот стаж и вкупниот пензиски стаж (став 1), од вкупниот пензиски стаж се одбиваат периодите што според прописите важечки до 31 декември 1972 година се утврдени како учество во револуционерна работа, учество во Народноослободителната војна, учество во антифашистичката борба во други земји и во сојузнички војски и периодите поминати вон од работа поради околности предизвикани од војни.“

Досегашните ст. 2 до 4 стануваат ст. 3 до 5.

Член 9

Член 74 се менува и гласи:

„Со општествен договор или со закон можат за одделни категории осигуреници, по исклучок од одредбите на чл. 9 и 10 на овој закон, да се утврдат поповолни услови за стекнување право на старосна пензија и за определување на таа пензија.“

Член 10

Во член 75 став 1 во првата реченица на крајот се додаваат запирка и зборовите: „ако со закон не е определено поинаку“.

По став 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„(5) Со законот од став 1 на овој член не може да се воведи начин на пресметување на пензискиот стаж што за осигурениците би бил понеповолен од начинот на пресметување на тој пензиски стаж според прописите што важеле до 31 декември 1972 година.“

По досегашниот став 5, кој станува став 6, се додава нов став 7, кој гласи:

„(7) При утврдувањето на надоместите од член 47 на овој закон, пензискиот стаж наполнет до 31 декември 1972 година се смета исклучиво според прописите што важеле до тој ден.“

Член 11

Во член 79 пред став 1 се додава нов став 1, кој гласи:

„(1) Податоците што се утврдуваат со матичната евиденција за осигурениците и уживателите на пензии и начинот на водење на таа евиденција ќе се пропишат со посебен сојузен закон.“

Досегашниот став 1, кој станува став 2, се менува и гласи:

„(2) До донесувањето на законот од став 1 на овој член, податоците за матична евиденција за осигурениците и уживателите на пензии ќе се утврдуваат и матична евиденција ќе се води на начин како се утврдуваат тие податоци, односно како е водена таа евиденција до 31 декември 1972 година.“

Досегашниот став 2 се брише.

Член 12

Одредбите на чл. 2 и 3 од овој закон што се однесуваат на зголемувањето на пензискиот основ од кој се определуваат, односно според кој се усогласуваат пензиите на борците на НОВ пред 9 IX 1943 година ќе се применуваат од 1 јануари 1977 година.

Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

837.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за здравственото осигурување на воените осигуреници, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 24 декември 1976 година.

ПР бр. 561
24 декември 1976 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ

Член 1

Во Законот за здравственото осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/72 и 67/73) во член 11 точка 2 на крајот се до-

даваат зборовите: „и ако и натаму уредно се пријавува додека не ќе наполни 45 односно 55 години живот, по кое се продолжува осигурувањето без обврска за пријавување на надлежната самоуправни интересна заедница за вработување на работници“.

Во точка 5 на крајот се додава нова реченица, која гласи: „Ако разведениот брачен другар наполни 45 односно 55 години живот пред да престанат децата да примаат издржување, осигурувањето се продолжува и без натамошно пријавување на надлежната самоуправни интересна заедница за вработување на работници“.

Член 2

Во член 12 став 1 зборовите: „пропишано со статутот на образовната установа“ се бришат.

Член 3

Во член 14 став 1 зборовите: „Членот на семејството на воениот осигуреник (член 11 точка 1 и чл. 12 и 13)“ се заменуваат со зборовите: „Брачниот другар на воениот осигуреник“.

Во став 2 зборовите: „осигурено лицето од став 1 на овој член“ се заменуваат со зборовите: „осигурен брачниот другар на воениот осигуреник од став 1 на овој член“.

Член 4

Во член 17 точка 3 по зборовите: „лекување на болни“ запирката се заменува со зборот: „и“, а зборовите: „и медицинска рехабилитација“ се бришат.

По точка 5 се додаваат две нови точки, кои гласат:

„(6) здравствена заштита на децата на воените осигуреници до наполнети 15 години живот, вклучувајќи го и лекувањето со примена на природни фактори на лекување;

7) медицинска рехабилитација во стационарна здравствена установа и во друга специјализирана установа за медицинска рехабилитација;“.

Досегашните точ. 6 до 9 стануваат точ. 8 до 11.

Член 5

Во член 19 став 2 точка 6 на крајот точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додава нова точка 7, која гласи:

„7) заболување од прогресивна дистрофија на мускулите.“

Член 6

Член 20 се менува и гласи:

„Начинот на пропишување, издавање и наплатавање на лекови и на помошен санитарски материјал, го утврдува сојузниот секретар за народна одбрана.

Индикациите за протези, ортопедски и други помагала и санитарни средства, заботехничка помош и забопротетички средства, стандардите за материјал од кој се изработуваат тие средства, роковите на траењето на тие средства и условите за изработка на нови средства пред истекот на роковите на нивното траење, ги пропишува Собранието на Заедницата на воените осигуреници, во согласност со сојузниот секретар за народна одбрана.

Член 7

Во член 30 став 1 точка 3 зборот: „неопходно“ се брише.

Точка 5 се менува и гласи:

„5) определен да негува заболен член на потесното семејство или член на потесното семејство — родилка ако нема друг член на семејството да ја негува родилката, под условите определени со овој закон“.

Член 8

Во член 31 став 3 на крајот зборовите: „брачниот другар“ се заменуваат со зборовите: „членот на потесното семејство“.

Член 9

Во член 41 став 2 зборовите: „сојузниот секретар за народна одбрана“ се заменуваат со зборовите: „Собранието на Заедницата на воените осигуреници, во согласност со сојузниот секретар за народна одбрана“.

Член 10

Во член 42 став 1 точка 2 зборовите: „што е осигурен како член на неговото семејство“ се бришат.

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„На воен осигуреник — маж, во случај на пораѓање на неговиот брачен другар (член 14), му припаѓа помош за опрема на новороденото дете, под услов неговиот брачен другар да не оствари право на таа помош по основ на своето осигурување“.

Член 11

Во член 44 став 1 на крајот се додаваат запирка и зборовите: „ако извршил погреб на умреното лице“.

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„На воен осигуреник му припаѓа, во случај на смрт на брачниот другар (член 14), надомест на погребните трошоци според овој закон, ако правото на надомест на тие трошоци не го оствари по друг основ“.

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, по зборовите: „трошоци“ се додаваат запирка и зборовите: „ако извршиле погреб на умрен воен осигуреник“.

Член 12

Во член 52 по зборовите: „здравственото осигурување“ се додава запирка и зборовите: „начинот на определување за остварување на здравствена заштита кај воена здравствена установа, односно кај цивилна здравствена установа, начинот на избор на здравствена установа, односно на здравствен работник кој на осигуреното лице ќе му дава здравствена заштита“.

Член 13

Во член 54 став 3 се менува и гласи:

„Сојузниот секретар за народна одбрана по утврдување начинот на издавање на исправата од став 2 на овој член и ги определува воените органи за издавање на тие исправи. Образецот на исправата го утврдува Собранието на Заедницата на воените осигуреници“.

Член 14

Во член 56 став 1 точка 10 на крајот точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додава нова точка 11, која гласи:

„11) ја цени оправданоста на изработката на нови забни и други протези, ортопедски и други помагала и санитарни справи, пред истекот на роковите определени за нивното траење.“

Член 15

Во член 58 точка 6 се брише.

Досегашните точ. 7 и 8 стануваат точ. 6 и 7.

Член 16

Во член 60 став 1 точка 1 на крајот се додаваат зборовите: „и во врска со барањето на осигуреното лице од чл. 23 и 24 на овој закон за упатување на лекување во Југославија“.

Член 17

Во член 62 став 1 зборовите: „3 дена“ се заменуваат со зборовите: „осум дена“.

Член 18

Во член 74 став 4 зборовите: „Сојузната скупштина“ се заменуваат со зборовите: „Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија“.

Член 19

Во член 82 ст. 2 и 3 се бришат.

Член 20

Се овластува Законодавно-правната комисија на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ да го утврди пречистениот текст на Законот за здравственото осигурување на воените осигуреници.

Член 21

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

838.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 24 декември 1976 година.

ПР бр. 562

24 декември 1976 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ****Член 1**

Во Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72 и 13/76), во член 20а став 1 по зборот: „осигуреник“ се додаваат зборовите: „односно уживател на старосна и инвалидска пензија“ — на обете места.

Член 2

Во член 40 став 1 по зборот: „плата“ се додаваат зборовите: „на чинот“, а зборот: „инвалиднината“ односно „инвалиднина“ се заменува со зборовите: „паричниот надомест за телесно оштетување“ односно „паричен надомест за телесно оштетување“.

Во ст. 2 и 3 зборот: „инвалиднината“ се заменува со зборовите: „паричниот надомест за телесно оштетување“.

Член 3

Во член 42 став 3 по зборовите: „воените осигуреници“ се додаваат зборовите: „односно на уживателите на старосна и инвалидска пензија“.

Член 4

Во член 43 зборовите: „од член 42 ст. 1 и 2 на овој закон“ се заменуваат со зборовите: „од член 42 ст. 1, 2 и 3 на овој закон“, а зборовите: „од член 42 став 3 на овој закон“ — со зборовите: „од член 42 став 4 на овој закон“.

Член 5

Во член 59а став 1 по зборовите: „воен осигуреник“ се додаваат зборовите: „односно уживател на старосна и инвалидска пензија“, а зборовите: „општествената дејност“ се заменуваат со зборовите: „друга општествена дејност“.

Член 6

Во член 69 став 2 зборовите: „врши самостојна дејност“ се заменуваат со зборовите: „врши професионална дејност, односно самостојна дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани“, а зборовите: „вршење на самостојната дејност“ — со зборовите: „вршење на професионална дејност односно на самостојна дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани“.

Член 7

Во член 70 став 2 по зборовите: „дел што им припаѓа“ се додаваат зборовите: „на членовите на потесното семејство и на дел што им припаѓа“.

Член 8

Во член 75 став 1 точка 2 се менува и гласи: „2) дете на воен осигуреник и дете без родители, без оглед дали стапиле во брак пред или по смртта на воениот осигуреник, односно на уживателот на правото, освен ако тоа право го стекнале или го задржале поради целосна и трајна неспособност за работа или ако тие и нивните брачни другари се наоѓаат на редовно школување“.

Член 9

Во член 112 став 2 на крајот се додаваат запирка и зборовите: „како и за постоење на попреченост во физичкиот и психичкиот развој на детото на воен осигуреник односно на уживател на старосна и инвалидска пензија, за неможност на негово оспособување за живот и работа со школување и со професионална рехабилитација и за потребата од постојана помош и нега на тоа дете од страна на друго лице“.

Член 10

Член 116 се менува и гласи: „Правото на додаток на деца и правото на други форми на детска заштита уживателите на старосна и инвалидска пензија и децата уживатели на семејна пензија ги остваруваат според сојузен закон.“

Член 11

Чл. 117 до 119 се бришат.

Член 12

Во член 125 став 1 зборот: „пензија“ се заменува со зборот: „пензии“.

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„(2) Заедницата на воените осигуреници има својство на правно лице.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 13

Членот 126 се менува и гласи:

„Воените осигуреници и уживателите на пензии учествуваат во спроведувањето на социјалното осигурување непосредно или преку делегати и делегации во гарнизонски и меѓугарнизонски собранија и во Собранието на Заедницата на воените осигуреници, како и во други форми на организирање на воените осигуреници и на уживателите на пензии.“

Член 14

По член 126 се додаваат три нови члена, кои гласат:

„Член 126а

(1) Гарнизонски собранија се формираат во места во кои постои гарнизон или во места во кои има најмалку 50 воени осигуреници и уживатели на пензии.

(2) Гарнизонските собранија ги сочинуваат делегатите на воените осигуреници и уживателите на пензии кои се избираат за период од четири години.

(3) По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, со статутот на Заедницата на воените осигуреници може да се определи одделни гарнизонски собранија да ги сочинуваат сите воени осигуреници и уживатели на пензии што живеат во местата за кои се формираат тие собранија.

Член 126б

(1) Меѓугарнизонски собранија се формираат за подрачје на повеќе гарнизонски собранија заради разгледување на прашања од заеднички интерес за воените осигуреници и за уживателите на пензии што живеат на тоа подрачје.

(2) Меѓугарнизонските собранија ги сочинуваат делегатите делегирани од гарнизонските собранија за период од четири години.

Член 126в

(1) Орган на управувањето со Заедницата на воените осигуреници е Собранието на Заедницата на воените осигуреници.

(2) Собранието на Заедницата на воените осигуреници го сочинуваат делегатите делегирани од меѓугарнизонските собранија за период од четири години.

(3) Собранието на Заедницата на воените осигуреници може да формира одбори и комисии за извршување на определени задачи.

(4) Собранието на Заедницата на воените осигуреници работи според деловникот што самото го донесува.“

Член 15

Во член 127 став 1 на почетокот бројот: „(1)“ се брише.

Ст. 2 и 3 се бришат.

Член 16

По член 127 се додава нов член 127а, кој гласи:

„(1) Со статутот на Заедницата на воените осигуреници поблиску се уредуваат: формирањето, правата и должностите на гарнизонските и меѓугарнизонските собранија и на Собранието на Заедницата на воените осигуреници и на нивните органи и другите форми на организирање на воените осигуреници и уживателите на пензии; составот, изборот, отповикот и одговорноста на делегатите на гарнизонските и меѓугарнизонските собранија и на Собранието на Заедницата на воените осигуреници и

нивните органи, како и други прашања значајни за работата на Заедницата на воените осигуреници и нејзините органи и за обезбедувањето на што непосредно учество на воените осигуреници и уживателите на пензии во самоуправувањето.

(2) Статутот на Заедницата на воените осигуреници го донесува Собранието на Заедницата на воените осигуреници, во согласност со сојузниот секретар за народна одбрана.“

Член 17

Во член 134 став 2 и член 140 став 3 зборовите: „Сојузната скупштина“ се заменуваат со зборовите: „Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија“.

Член 18

Во член 163 на почетокот се додава бројот: „(1)“.

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„(2) На уживателот на исклучителна пензија од став 1 на овој член може по исклучок да му се признае и определи старосна пензија според овој закон.“

Член 19

Во член 167 став 1 се менува и гласи:

„(1) На уживател на паричен надомест за телесно оштетување што како воен осигуреник стекнал инвалиднина според Основниот закон за инвалидското осигурување и ги исполнува условите од член 23 на овој закон, тој надомест му се усогласува така што новиот износ на усогласениот надомест се определува според член 40 на овој закон, и тоа од основот од кој се определува тој надомест во текот на првата година од применувањето на овој закон.“

Во став 2 зборовите: „На уживател на инвалиднина“ се заменуваат со зборовите: „На уживател на паричен надомест за телесно оштетување“.

Член 20

Во член 175 став 1 зборот: „инвалиднина“ се заменува со зборовите: „паричен надомест за телесно оштетување“.

Став 2 се менува и гласи:

„(2) Правото на паричен надомест за телесно оштетување според овој член припаѓа од 1 јануари 1973 година, ако барањето за остварување на тоа право е поднесено до крајот на таа година, а ако барањето е поднесено по 31 декември 1973 година, правото на тој надомест припаѓа од првиот ден на наредниот месец по поднесувањето на барањето и за шест месеци нааназад.“

Член 21

Во член 8, член 10 став 4, во називот на одделот пред член 38, во чл. 38 и 39, член 41 ст. 1, 2 и 3, чл. 65 и 72, член 73 став 3 во вториот ред, член 74 став 3, чл. 80, 91, 115, член 139 став 1 точка 1, член 154 став 2, во називот на одделот пред член 167, чл. 169 и 170, член 171 став 1 и во член 172 зборот: „инвалиднина“ односно „инвалиднината“ се заменува со зборовите: „паричен надомест за телесно оштетување“ односно „паричниот надомест за телесно оштетување“.

Член 22

Се овластува Законодавно-правната комисија на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ да го утврди пречистениот текст на Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници.

Член 23

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

839.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА И ЗА ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕТСКА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ

Се прогласува Законот за додатокот на деца и за други форми на детска заштита на децата на воените осигуреници, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 24 декември 1976 година.

ПР бр. 563
24 декември 1976 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА И ЗА ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕТСКА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат правото на додаток на деца и правото на други форми на детска заштита на децата на воените осигуреници, условите, начинот и постапката за стекнување и остварување на тие права, како и други односи неопходни за обезбедувањето на тие права.

Член 2

Додатокот на деца се обезбедува според начелата на заемност и солидарност на воените осигуреници во рамките на единствената Заедница на социјалното осигурување на воените осигуреници формирана со законот со кој се уредува пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници (во натамошниот текст: Заедница на воените осигуреници).

Другите форми на детска заштита се обезбедуваат во рамките на заедниците за детска заштита на подрачјето на кое живеат децата на воените осигуреници, во обемот, на начинот и по постапката според кои таа заштита се обезбедува за децата на осигурениците — работници односно уживатели на пензии.

Член 3

Правото на додаток на деца воените осигуреници го стекнуваат по основ на воената служба, а го остваруваат и користат зависно од приходите по член на домаќинството, бројот и возраста на децата и други услови определени со овој закон.

Правото на други форми на детска заштита воените осигуреници го стекнуваат, остваруваат и користат под условите под кои правото на други форми на детска заштита го стекнуваат, остваруваат и користат осигурениците — работници односно уживатели на пензија.

Член 4

Додаток на деца се усогласува со економските движења заради зачувување и зголемување на неговата реална вредност.

Член 5

Правата што на воените осигуреници им припаѓаат според овој закон не можат да се пренесуваат врз други лица ниту можат да се наследуваат, ако со овој закон не е определено поинаку.

Член 6

Правата стечени според овој закон можат да престанат само во случаите определени со овој закон.

Член 7

Средствата за додаток на деца се обезбедуваат од придонесите и другите приходи утврдени со овој закон.

Средствата за други форми на детска заштита на децата на воените осигуреници се обезбедуваат според прописите според кои тие средства се обезбедуваат за осигурениците — работници односно уживатели на пензија.

Од средствата обезбедени во смисла на став 1 од овој член, се формира Фонд на Заедницата на воените осигуреници за исплата на додатокот на деца (во натамошниот текст: Фонд на додатокот на деца).

Член 8

Воени осигуреници, во смисла на овој закон, се:

1) лицата кои имаат својство на активни воени лица според законот со кој се уредува воената служба (во натамошниот текст: активни воени лица);

2) лицата кои имаат право на месечен паричен надомест поради престанување на службата по потреба на службата според законот со кој се уредува воената служба (во натамошниот текст: корисници на паричен надомест);

3) уживателите на старосна, инвалидска и семејна пензија според законот со кој се уредува пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници (во натамошниот текст: уживатели на пензија).

Член 9

Како членови на домаќинството на воен осигуреник, во смисла на овој закон се сметаат: брачниот другар и децата (член 15), како и родителите кои според законската обврска воениот осигуреник или неговиот брачен другар ги издржува.

Се смета дека воениот осигуреник односно неговиот брачен другар не ги издржува родителите, ако тие се во работен однос или во вид на занимање вршат професионална дејност односно самостојна дејност со личен труд со средства на трудот и сопственост на граѓани, или имаат сопствени приходи што ги надминуваат износите утврдени во овој закон кои го исклучуваат правото на додаток на деца.

II. ДОДАТОК НА ДЕЦА

1. Стекнување право на додаток на деца

Член 10

Воениот осигуреник може да стекне право на додаток на деца ако вкупниот приход на неговото домаќинство не преминува определен износ.

Во вкупниот приход од став 1 на овој член не се засметуваат: парични примања според прописите за воените инвалиди; парични примања според прописите за материјалното обезбедување на борците од Народноослободителната војна и на другите категории борци; паричен надомест за телесно оштетување и додаток за помош и нега од страна на друго лице според прописите за пензиското и инвалидското осигурување; додаток на деца кој му припаѓа на некој од членовите на домаќинството на

воениот осигуреник; парични примања кои претставуваат надомест на фактичните трошоци (надомест на патни и други трошоци, надомест за лична опрема и сл.) и други примања на воениот осигуреник или на членовите од неговото домаќинство за кои, според прописите со кои се установува таквото примање, е предвидено да не се земаат предвид при утврдувањето на приходот на домаќинството.

Член 11

На воениот осигуреник му припаѓа правото на додаток на деца ако вкупниот приход по еден член на неговото домаќинство не преминува износ од една четвртина од просекот на платата на чинот мајор која за тој чин припаѓала во годината што ѝ претходи на годината во која се остварува правото на додаток на деца.

Како плата на чинот мајор, во смисла на став 1 од овој член, се сметаат платата по чинот, положбајната плата на петнаесеттата положбајна група и армискиот додаток, што за тој чин припаѓаат според прописите за платите на активните воени лица.

Ако воениот осигуреник или членовите на неговото домаќинство остваруваат истовремено приход по два или повеќе основи, збирот на сите приходи претставува вкупен приход на домаќинството.

Член 12

При утврдувањето на височината на вкупниот приход на домаќинството на воениот осигуреник, во смисла на член 11 став 3 од овој закон, височината на приходот по основ на служба, односно работен однос, социјално осигурување (плата, посебни додатоци, армиски додаток и награди според прописите за платите на активните воени лица, месечен паричен надомест поради престанување на службата по потреба на службата, личен доход, надомест на плата, односно на личен доход за време на привремена спреченост за работа, пензија и др.) и на друго лично примање (стипендија, награда на ученик во стопанството, надомест за време на привремена невработеност и др.), се зема во остварените износи. Приходот од земјоделска дејност се зема во десеткратен износ на катастарскиот приход, а приходот од вршење на професионална дејност или на самостојна дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани и другите приходи — во троен износ.

Вкупниот приход на домаќинството на воениот осигуреник (член 11 став 3) се намалува за износот што воениот осигуреник или членот на неговото домаќинство е должен да го плаќа како општа обврска на граѓани, установена со закон или со друг пропис (средства на солидарност, самопридонес и друго).

Месечниот износ на приходите по основ на служба, односно на работен однос, социјално осигурување и на друго лично примање од став 1 на овој член, се утврдува според износите што воениот осигуреник или членот на неговото домаќинство ги остварил во претходната година, без оглед на која година се однесува исплатата. Месечниот износ на наградите остварени според прописите за платите на активните воени лица се утврдува така што вкупниот износ на наградите се поделува со бројот 12.

За утврдување на приходите од земјоделска дејност се зема катастарскиот приход што служел како основица за утврдување на придонесот, односно на данокот од личен доход од земјоделска дејност за претходната година.

За утврдување на приходот од вршење на професионална дејност или на самостојна дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани и за утврдување на другите приходи што подлежат на плаќање придонес или данок (извршување на работа врз основа на граѓанско-правен однос, изнајмување на станбени и други простории

и др.), се зема остварениот доход од приходот или имотот, според разрезот за претходната година, односно доходот што служел како основица за утврдување на доходот односно данокот. Ако придонесот односно данокот се плаќа во паушален износ, се зема доходот според кој е определен паушалниот износ.

Член 13

Како приход на лице што ќе стекне својство на воен осигуреник во текот на годината (со произведување во чин, односно класа или врз основа на договор), се смета просечниот износ на платата, посебните додатоци и на армискиот додаток, кој по основ на чинот или класата што ја има и положбата би му припаѓал во претходната година да бил во активна воена служба.

Ако член на домаќинство на воен осигуреник стапи во работен однос, ако оствари право на месечен паричен надомест поради престанување на службата по потреба на службата, или ако почне да остварува некое право врз основа на социјално осигурување или некое друго лично примање во текот на годината, како негов приход се смета месечната аконтација на личниот доход односно месечниот износ на надоместот на личниот доход, на паричниот надомест поради престанување на службата по потреба на службата, на пензијата или на некое друго лично примање.

Ако членот на домаќинството на воениот осигуреник во текот на годината почне да врши професионална дејност односно самостојна дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани, или почне да остварува други приходи што подлежат на плаќање придонес или данок, како негов приход се смета доходот што служи како основица за утврдување на аконтацијата на придонесот, односно на данокот за таа дејност или за тие приходи.

Член 14

Правото на додаток на деца според овој закон може да се стекне само за децата што живеат на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 15

Воениот осигуреник може да оствари право на додаток на деца за децата што фактично ги издржува, и тоа:

- 1) за децата родени во брак или надвор од брак, посвоени и пасиноци;
- 2) за внучиња, браќа и сестри и други деца без родители земени на издржување.

Воениот осигуреник може да оствари право на додаток на деца и за децата земени на издржување кои имаат еден или обата родители, ако родителите на тие деца се наполно или трајно неспособни за стопанисување или се на издржување казна лишување од слобода или се лишени од родителското право или се на отслужување на воениот рок, под услов ниту децата ниту нивните родители да немаат имот или други приходи од кои би можеле да се издржуваат тие деца.

Се смета дека децата и нивните родители немаат имот или други приходи од кои би можеле да се издржуваат децата во смисла на став 2 од овој член, ако приходите на децата односно на родителите не ги преминуваат износите утвочени со овој закон што го исклучуваат правото на додаток на деца.

Член 16

Воениот осигуреник може да стекне право на додаток на деца;

- 1) за дете до наполнети 15 години живот;
- 2) за дете на редовно школување во средни, виши и високи школи;
- 3) за дете наполно неспособно за стопанисување, ако таа неспособност настапила до наполнети 15

години живот или за време на редовното школување — за времето додека таа неспособност трае, но најдоцна до наполниети 26 години живот.

Неспособноста за стопанисување во смисла на точка 3 став 1 од овој член ја утврдува виша военно-лекарска комисија.

Член 17

Воениот осигуреник може да стекне право на додаток на деца за дете кое е на редовно школување:

1) во средните школи — до крајот на пропишаното редовно школување, а најдоцна до крајот на учебната година во која детето наполнива 19 години, односно 20 години живот, ако според статутот на школата школувањето трае пет години;

2) во вишите школи — до крајот на пропишаното редовно школување, а најдоцна до крајот на учебната година во која детето наполнива 22 години живот;

3) на факултетите и другите високи школи — до крајот на пропишаното редовно школување, а најдоцна до крајот на учебната година во која детето наполнива 26 години живот.

Под условите од точ. 2 и 3 став 1 на овој член, воениот осигуреник може да стекне право на додаток на деца за дете кое е апсолвент на виша школа или на факултет или на друга висока школа — додека детето ги има правата што со посебни прописи се врзани за статусот на редовен студент.

Воениот осигуреник може да стекне право на додаток на деца и за дете кое е на вонредно школување на првата година на факултет или на друга висока школа поради тоа што поради пополнетиот број не можело да се запише како редовен студент.

Член 18

Воениот осигуреник може да стекне право на додаток на деца и за дете кое во текот на редовните студии ќе промени виша школа или факултет или друга висока школа односно вид на студии во рамките на истата школа или факултет (насока, отсек, група и сл.), ако поради таа промена не загуби повеќе од една учебна година.

Член 19

Воениот осигуреник може да стекне право на додаток на деца и за дете кое поради болест е спречено да посетува школа односно редовно да запишува семестри и да ги полага испитите предвидени со статутот на школата односно факултетот.

Периодите на време односно семестарот или учебната година што детето на воениот осигуреник ќе ги загуби во смисла на став 1 на овој член, им се додаваат на роковите утврдени во член 17 на овој закон, со тоа што правото на додаток на деца може да се оствари најдоцна до наполниети 26 години живот на детето.

Член 20

Роковите за стекнување односно траење на правото на додаток на деца за време на редовното школување од член 17 на овој закон можат да се продолжат ако поради преместување на воениот осигуреник — активно воено лице односно преселување на воениот осигуреник — корисник на паричен надомест или уживател на пензија, во местото во кое му е доделен семеен стан, детето ја загуби учебната година поради промена на јазичното подрачје или поради промена во планот и програмата на наставата во другата школа.

Собранието на Заедницата на воените осигуреници определува поблиски услови под кои роковите од став 1 на овој член можат да се продолжат, со

тоа што тие рокови можат да се продолжуваат најмногу до наполниети 26 години живот на детето.

Член 21

За децата на редовно школување и за децата од член 17 став 3 на овој закон, се продолжува исплатувањето на додатокот на деца и за време на школскиот распуст.

За детето што ќе заврши средна школа пред истекот на учебната година, а не ќе го продолжи редовното школување на виша школа, факултет или на друга висока школа, додатокот на деца се исплатува до крајот на тековната година, под условите од член 17 став 1 точка 1 на овој закон и под услов да не стапило во работен однос.

Член 22

Како редовно школување на факултети и на други високи школи во смисла на овој закон, не се сметаат постдипломски студии.

Член 23

Воен осигуреник не може да стекне право на додаток на деца односно тоа право му престанува за дете:

1) додека, заради воспитување и школување или од други причини, е сместено во установи за воспитување и школување или во други установи или организации во кои има бесплатно издржување;

2) кое по завршеното школување редовно се школува во школа од ист степен;

3) кое стапило во брак, без оглед на возраста, школувањето и способноста за стопанисување;

4) додека се наоѓа на отслужување на воениот рок во Југословенската народна армија.

При утврдувањето на бројот на членовите на домаќинството на воениот осигуреник на кои се дели приходот и при утврдувањето на височината на вкупниот приход на домаќинството, не се земаат предвид децата од став 1 на овој член и нивните приходи.

2. Износ на додатокот на деца

Член 24

Износот на додатокот на деца што на воените осигуреници им припаѓа според одредбите на овој закон, го определува Собранието на Заедницата на воените осигуреници, со претходна согласност на сојузниот секретар за народна одбрана.

Собранието на Заедницата на воените осигуреници, со претходна согласност на сојузниот секретар за народна одбрана, може да определи различни износи на додатокот на деца, зависно од возраста, видот на школувањето и психофизичкиот развој на детето.

3. Остварување и престанување на правото на додаток на деца

Член 25

Правото на додаток на деца припаѓа од првиот ден на наредниот месец по исполнувањето на условите за стекнување на тоа право, ако барањето за остварување на додаток на деца е поднесено во рок од шест месеци од денот на исполнувањето на тие услови.

Ако барањето за остварување на додатокот на деца е поднесено по истекот на рокот од став 1 на овој член, додатокот припаѓа од првиот ден на наредниот месец по поднесувањето на барањето и за шест месеци наназад.

Член 26

Воениот осигуреник стекнува или му престанува правото на додаток на деца, или му се менува обемот на тоа право од првиот ден на наредниот месец по настапување на факти или околности што во смисла на овој закон влијаат врз стекнувањето, промената на обемот или престанувањето на тоа право.

Воениот осигуреник е должен фактите или околностите што влијаат врз стекнувањето, промената на обемот и престанувањето на правото на додаток на деца, да му ги пријави на органот што според одредбите на овој закон е надлежен да одлучува за тоа право во рок од 15 дена од денот кога тие факти или околности настапиле односно од денот кога узнал за нив.

Член 27

Активното воено лице го остварува правото на додаток на деца за деновите поминати на работа, како и за деновите во кои отсуствува од работа за кои, според посебни прописи, остварува надомест наместо плата.

Член 28

Ако воениот осигуреник и неговиот брачен другар ги исполнуваат условите за стекнување на право за додаток на деца за некое дете според овој и според друг закон, воениот осигуреник може тоа право да го стекне ако докаже дека неговиот брачен другар за тоа дете не го стекнал тоа право.

Член 29

Ако воените осигуреници како брачни другари ги исполнуваат условите за стекнување право на додатокот на деца според овој закон, ќе се спогодат кој од нив и за кои деца ќе биде корисник на тоа право.

4. Постапка за остварување на правото на додаток на деца**Член 30**

Постапката за остварување на правото на додаток на деца се поведува на барање од воениот осигуреник.

Барањето од став 1 на овој член се поднесува до органот што според одредбите на овој закон е надлежен да одлучува за правото на додаток на деца на воените осигуреници.

Кон барањето за остварување на правото на додаток на деца воениот осигуреник е должен да приложи докази врз кои се заснова барањето, освен докази за височината на платата, на месечниот паричен надомест поради престанување на службата по потреба на службата и на пензијата, кои ги прибавува органот што ја води постапката.

По исклучок од одредбата на став 1 на овој член, ако воениот осигуреник не сака да поднесе барање за остварување на правото на додаток на деца, тоа барање може да го поднесе детето, другиот родител или старателот на детето.

Член 31

За правото на додаток на деца на активните воени лица решава старешината на воената единица односно на воената установа, што според прописите за надлежноста на воените старешини е надлежен да решава во управната постапка, а за правото на додаток на деца на активните воени лица што се на работа кај државен орган, организација на здружен труд или друга организација односно заедница — органот што го упатил на работа во тој орган односно организација или заедница.

За правото на додаток на деца на корисници на паричен надомест решава органот што според про-

писите со кои се уредува воената служба е надлежен да решава за правото на месечниот паричен надомест поради престанување на службата по потреба на службата.

За правото на додаток на деца на уживатели на пензија решава Службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници (во натамошниот текст: Стручна служба).

Член 32

Во постапката за решавање за правото на додаток на деца според овој закон се применуваат сојузните прописи за општата управна постапка, ако со овој закон не е определено поинаку.

Член 33

По жалбите против решенијата на Стручната служба решава органот што со статутот на Заедницата на воените осигуреници е определен да решава по жалбите на решенијата за правата од пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници.

5. Исплата на додатокот на деца**Член 34**

Додатокот на деца се исплатува заедно со исплатата на платата, на месечниот паричен надомест поради престанување на службата по потреба на службата, на пензијата или на друго лично примање.

Член 35

На активното воено лице додатокот на деца му го исплатува воената единица или воената установа, односно државниот орган, организацијата на здружен труд или друга организација односно заедница што му ја исплатува платата.

На корисникот на паричен надомест односно на уживател на пензија, додатокот на деца му го исплатува органот што му го исплатува месечниот паричен надомест поради престанување на службата по потреба на службата односно пензијата.

Член 36

Ако со посебни прописи е определено додатокот на деца да се исплатува по денови, дневниот износ на додатокот на деца се утврдува така што месечниот износ на тој додаток што припаѓа ќе се подели со бројот 26.

Член 37

Ако едниот или обата брачни другари стекнале право на додаток на деца според одредбите на овој закон, а живеат одвоено, на нивно барање додатокот на деца ќе му се исплатува на оној брачен другар кај кого се наоѓа детето.

Член 38

Ако се утврди дека едниот или обата брачни другари на кои им се исплатува додатокот на деца според одредбите на овој закон, не го користат тој додаток за издржување, подигање, воспитување и за други потреби на децата, надлежниот орган на старателството може да определи додатокот на деца да му се исплатува на другиот родител, односно на друг начин да се обезбеди неговото наменско користење.

Органот на старателството е должен, при преземањето на мерки во смисла на став 1 од овој член, да соработува со воената единица или воената установа, со организацијата односно заедницата што на воениот осигуреник му го исплатува додатокот на деца.

Член 39

Исплатата на додатокот на деца застарува во рок од три години од денот на втасаноста за исплата на одделен месечен износ на тој додаток.

III. ОРГАНИЗАЦИЈА И ФИНАНСИРАЊЕ

1. Организација

Член 40

Правото на додаток на деца се остварува и средствата за тоа се обезбедуваат кај Заедницата на воените осигуреници.

Правото на други форми на детска заштита се остварува и средства за тоа се обезбедуваат кај заедницата за детска заштита на подрачјето на кое живеат децата.

Член 41

Собранието на Заедницата на воените осигуреници во поглед на додатокот на деца ги врши особено следните работи:

- 1) утврдува програма за работа за спроведување на работите во врска со додатокот на деца;
- 2) дава насоки за користење на средствата на Фондот на додатокот на деца;
- 3) предлага **стапки на придонес** за додатокот на деца;
- 4) донесува финансиски план и ја усвојува завршната сметка на Фондот на додатокот на деца;
- 5) го претресува годишниот извештај на Стручната служба за спроведување на работите во врска со додатокот на деца;
- 6) соработува со заедниците за детска заштита и со други заедници, органи и организации, по прашањата од интерес на детската заштита;
- 7) донесува самоуправни општи и други акти за чие донесување е овластено со закон и статут.

Член 42

Работите на спроведување на додатокот на деца ги врши Стручната служба врз основа на законот и на други прописи, статутот и на другите самоуправни општи акти на Собранието на Заедницата на воените осигуреници.

Средствата за работа на Стручната служба се утврдуваат со финансискиот план на Фондот на додатокот на деца.

Член 43

Стручната служба ги врши особено следните работи:

- 1) ракува, согласно со овој закон и со одлуките на Собранието на Заедницата на воените осигуреници, со средствата на Фондот на додатокот на деца и одговара за наменското користење на тие средства;
- 2) врши работи во врска со остварувањето на правото на додаток на деца;
- 3) ги извршува односно го обезбедува применувањето на закони и на други прописи и одлуки и заклучоци на Собранието на Заедницата на воените осигуреници и на неговите органи;
- 4) води книговодство и евиденција за работењето на Фондот на додатокот на деца;
- 5) врши управни и други работи што ѝ се ставени во делокруг со закон, статут и со другите самоуправни општи акти на Собранието на Заедницата на воените осигуреници и со други прописи.

2. Финансирање

Член 44

Додатокот на деца и другите форми на детска заштита на децата на **воените осигуреници** се финансираат од средствата остварени со придонес и од други приходи.

Член 45

Придонесот за додатокот на деца се определува така што со средствата што се остваруваат од придонесот, заедно со другите приходи утврдени со овој закон, да се обезбеди исплатата на додатокот на деца.

Член 46

Придонесот за додатокот на деца на активните воени лица и на корисниците на паричен надомест се пресметува по стапката врз основницата според која се пресметува придонесот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници.

Придонесот за додатокот на деца на уживателите на пензија се пресметува според стапката врз исплатените пензии.

Член 47

Стапките на придонесот за додатокот на деца ги утврдува Сојузниот извршен совет на предлог од Собранието на Заедницата на воените осигуреници.

Стапката на придонесот се утврдува пред почетокот на календарската година во која почнува нејзиното применување. Ако до тој рок не е утврдена нова стапка, ќе се применува и натаму стапката на придонесот што важела во претходниот период.

Член 48

Придонесот за додатокот на деца на активните воени лица го пресметува и уплатува воената единица или воената установа, односно државниот орган, организацијата на здружен труд, друга организација односно заедница кај која активното воено лице е на служба односно на работа.

Придонесот за додатокот на деца на корисниците на паричен надомест го пресметува и уплатува Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Придонесот за додаток на деца на уживателите на пензија се пресметува и уплатува при исплатата на пензиите од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Заедницата на воените осигуреници.

Член 49

Придонесите за другите форми на детска заштита на децата на воените осигуреници ѝ се уплатуваат на заедницата за детска заштита кај која се остварува определена форма на детска заштита.

Придонесите од став 1 на овој член се пресметуваат и уплатуваат според прописите според кои тие придонеси се пресметуваат и уплатуваат за децата на осигурениците — работници односно уживатели на пензија.

Член 50

Придонесите за другите форми на детска заштита на децата на воените осигуреници ги пресметува и уплатува органот што според одредбите на овој закон го пресметува и уплатува придонесот за додатокот на деца на воените осигуреници.

Член 51

Уплатувањето на придонесот за додатокот на деца се врши преку Службата на општественото книговодство при подигање на парични средства за плати, месечни парични надомести поради престанување на службата по потреба на службата, на пензии и на други лични примања на воените осигуреници.

Член 52

Средствата потребни за исплата на додатокот на деца се утврдуваат и се распоредуваат со годишниот финансиски план на Фондот на додатокот на деца.

За извршувањето на финансискиот план се составува завршна сметка со која конечно се утврдуваат приходите и расходите на Фондот на додатоците на деца.

Член 53

Приходите на Фондот на додатоците на деца ги сочинуваат:

- 1) средствата остварени од придонесите за додатоците на деца;
- 2) средствата остварени од вишокот на приходите над расходите;
- 3) средствата остварени по основ на надомест на штета;
- 4) други приходи.

Член 54

Средствата на Фондот на додатоците на деца се користат за:

- 1) исплата на додатоците на деца;
- 2) покривање на трошоците на Стручната служба;
- 3) покривање на други трошоци.

Член 55

Финансиското работење на Фондот на додатоците на деца опфаќа:

- 1) составување на финансискиот план на приходите и расходите;
- 2) остварување на приходите и извршување на расходите;
- 3) водење на книговодство и евиденција;
- 4) составување на завршна сметка.

Член 56

Контрола на финансиското работење на Фондот на додатоците на деца и на пресметувањето и уплатувањето на придонесот за додатоците на деца, како и на придонесот за други форми на детска заштита од страна на воените единици и воените установи ја врши органот надлежен за контрола на материјалното и финансиското работење во Југословенската народна армија.

Контрола на пресметувањето и уплатувањето на придонесот за додатоците на деца од страна на државните органи, организациите на здружен труд и други организации односно заедници за воените осигуреници што се кај нив на работа ја врши Стручната служба.

IV. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

Член 57

Одредбите на овој закон се однесуваат и на лица што според законот со кој се уредува воената служба ќе го загубат својството на активно воено лице, а ќе го остварат правото на оспособување за друга служба — за времето додека се наоѓаат на такво оспособување.

Член 58

Додатокот на деца не се зема предвид при утврдување на имотната состојба на домаќинството, ако таа имотна состојба е услов за стекнување на некое друго право.

Додатокот на деца не може да биде предмет на извршување и обезбедување, освен по судска одлука за издржување — во корист на децата за кои се остварува тој додаток.

Член 59

Собранието на Заедницата на воените осигуреници поблиску го определува начинот на остварување и исплатување на додатоците на деца.

Поблиски прописи за исплатување на додатоците на деца и за начинот на пресметување и уплату-

вање на придонесот според овој закон од страна на Сојузниот секретаријат за народна одбрана, на воените единици и воените установи, донесува сојузниот секретар за народна одбрана.

V. НАДОМЕСТ НА ШТЕТА

Член 60

Воениот осигуреник кому што врз товар на Фондот на додатоците на деца му е извршена исплата на додатоците на деца на кој немал право, е должен да ја надомести штетата:

- 1) ако со своја изјава или со друго доказно средство дал невистинити податоци за кои знаел или морал да знае дека се невистинити или на друг противправен начин го остварил додатоците на деца;
- 2) ако остварил додаток на деца затоа што не ги пријавил или ненавремено ги пријавил настаните промени, факти или околности што се од влијание врз престанувањето или обемот на тоа право, а знаел или морал да знае за тие промени.

Побарувањата според одредбите од став 1 на овој член застаруваат со истекот на роковите определени со прописите за застареноста на побарувањата.

Член 61

Заедницата на воените осигуреници има право да бара надомест на штетата сторена на Фондот на додатоците на деца од страна на општествено-политичка заедница, државен орган, организација на здружен труд или друга организација односно заедница, од работен човек што со личен труд самостојно во вид на занимање врши професионална дејност односно од работен човек што самостојно врши дејност со личен труд со средства во сопственост на граѓани, која настанала поради давање на невистинити податоци.

Член 62

При утврдување на правото на надомест на штетата сторена на Фондот на додатоците на деца се применуваат општите правила за надомест на штетата и посебните прописи за надомест на штетата, ако не се во спротивност со одредбите на овој закон.

Член 63

Ако се утврди дека за Фондот на додатоците на деца настанала штета, Стручната служба ќе побара од воен осигуреник, од општественото-политичка заедница, државен орган, организација на здружен труд или друга организација односно заедница, од работен човек што со личен труд самостојно во вид на занимање врши професионална дејност односно од работен човек што самостојно врши дејност со личен труд со средства во сопственост на граѓани, да ја надомести штетата во определен рок.

Ако штетата не биде надоместена во определен рок, барањето за надомест на штетата може да се оствари со тужба кај надлежниот суд.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 64

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за додатоците на деца на воените лица во активна служба на Југословенската народна армија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67, 24/71, 40/73, 39/74, 36/75 и 29/76).

Член 65

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1977 година.

840.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА ЕДИНСТВЕН МАТИЧЕН БРОЈ НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за воведување на единствен матичен број на граѓаните, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 24 декември 1976 година.

ПР бр. 547
24 декември 1976 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА ЕДИНСТВЕН МАТИЧЕН БРОЈ НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Со овој закон се утврдуваат формата и начинот на формирање на единствен матичен број на граѓаните (во натамошниот текст: матичен број) и се определува обврската за користење на матичниот број во работата на органите и организациите што, врз основа на закон, евидентираат за граѓаните податоци во областа на општествениот живот што се од интерес за целата земја.

Член 2

Матичниот број го определува надлежниот орган во републиката, односно во автономната покраина врз основа на податоците утврдени со овој закон.

Член 3

Матичниот број се состои од тринаесет цифри, распоредени во шест групи, и тоа:

- I група: ден на раѓањето (две цифри);
- II група: месец на раѓањето (две цифри);
- III група: година на раѓањето (три цифри);
- IV група: број на регистарот (две цифри);
- V група: комбинација на полот и редниот број за лица родени на ист датум (три цифри). Мажи од 000—499, жени од 500—999;
- VI група: контролен број (една цифра).

Член 4

Делот на матичниот број што се однесува на податоците за денот на раѓањето (I група), за месецот на раѓањето (II група), за годината на раѓањето (III група) и за полот (V група) го определува надлежниот орган врз основа на податоците од матичната книга на родените.

Ако податоците од став 1 на овој член се променат во постапката предвидена со закон, новиот матичен број ќе се определи врз основа на решението со кое е определена исправка на односните податоци во матичната книга на родените.

Сојузниот секретар за внатрешни работи донесува поблиски прописи за начинот на определување на матичниот број ако не се познати податоците за денот, месецот или годината на раѓањето.

Член 5

Бројот на регистарот (IV група) и начинот на применување на редните броеви (V група) ги утврдува органот надлежен за определување на подрачјето за кое се води регистарот.

Поделбата на броевите на регистарот (IV група) помеѓу федерацијата, републиките и автономните покраини се утврдува со договор што ќе го склучат надлежните републички и покраински органи и сојузниот орган на управата што ќе го определи Сојузниот извршен совет.

Член 6

Контролниот број (VI група) се определува со електронски сметач според модулот 11, на начин што ќе го определи Сојузниот извршен совет.

Член 7

На граѓанинот му се дава само еден матичен број. Истиот матичен број не може да му се даде на друг граѓанин.

При промената на живеалиштето, граѓанинот го задржува матичниот број.

Член 8

Органот од член 2 на овој закон води евиденција за дадените матични броеви, која содржи: име и презиме на граѓанинот, име на едниот родител, место и република, односно автономна покраина на раѓањето на граѓанинот и матичен број.

Сојузниот извршен совет може да определи евиденцијата од став 1 на овој член да содржи и други податоци.

Член 9

Утврдениот матичен број се должни да го користат органите и организациите што врз основа на сојузен закон водат евиденција за граѓаните и врз основа на таа евиденција издаваат јавни исправи.

Член 10

Матичниот број се запишува во личната карта, во матичните книги на родените, венчаните и умрениите, во работната книшка, во здравствената легитимација, во патната исправа, во возачката дозвола и во други евиденции што се водат за граѓаните врз основа на сојузен закон, како и во јавните исправи што врз основа на тие евиденции им се издаваат на граѓаните.

Со републички односно покраински прописи се определува во кои евиденции и јавни исправи што се утврдуваат со републички односно покраински закон се запишува матичниот број.

Прописи за начинот и постапката за запишување на матичниот број во одделни евиденции и јавни исправи од ст. 1 и 2 на овој член донесува органот што се определува со закон да донесува прописи за водењето на тие евиденции односно за обрасците на тие јавни исправи.

Член 11

Сојузниот секретар за внатрешни работи донесува поблиски прописи за начинот на определување на матичниот број на странци за кои врз основа на закон се водат евиденции и се издаваат јавни исправи, за водењето на евиденција за матичните броеви што им се дадени на тие странци, како и за запишувањето на издадените матични броеви во евиденциите и јавните исправи.

Член 12

Надлежните републички и покраински органи ќе ги уредат, во рок од пет години од денот на

влегувањето во сила на овој закон, воведувањето на матичен број на своето подрачје и меѓусебните односи и обврски на органите и организациите во републиката, односно во автономната покраина во извршувањето на овој закон.

Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

841.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВЈАНСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Се прогласува Законот за државјанството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 24 декември 1976 година.

ПР бр. 548

24 декември 1976 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДРЖАВЈАНСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

I. Општи одредби

Член 1

Со овој закон се утврдуваат основите и условите за стекнување и престанување на државјанството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (во натошошниот текст: државјанство на СФРЈ).

Член 2

За граѓаните на Југославија постои единствено државјанство на СФРЈ.

II. Стекнување на државјанството на СФРЈ

Член 3

Државјанството на СФРЈ се стекнува:

- 1) со потекло;
- 2) со раѓање на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;
- 3) со природување;
- 4) според меѓународни договори.

Член 4

Со потекло стекнува државјанство на СФРЈ дете:

- 1) чии обата родители во моментот на неговото раѓање се државјани на СФРЈ;
- 2) чиј еден родител во моментот на неговото раѓање е државјанин на СФРЈ, а детето е родено во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

3) чиј еден родител во моментот на раѓањето на детето е државјанин на СФРЈ, другиот без државјанство, а детето е родено во странство.

Член 5

Дете родено во странство, чиј еден родител во моментот на раѓањето на детето е државјанин на СФРЈ, со потекло стекнува државјанство на СФРЈ, ако до наполнетите 18 години живот биде пријавено заради запишување како државјанин на СФРЈ кај надлежниот југословенски орган во земјата или во странство, или ако постојано се настани во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Дете родено во странство, чиј еден родител во моментот на раѓањето на детето е државјанин на СФРЈ, стекнува државјанство на СФРЈ, иако не исполнува некој услов од став 1 на овој член, ако би останало без државјанство.

Дете кое стекнува државјанство на СФРЈ според ст. 1 или 2 на овој член се смета за државјанин на СФРЈ од моментот на раѓањето.

Член 6

Државјанство на СФРЈ стекнува дете родено или најдено на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на кое обата родители му се непознати или се од непознато државјанство, или се без државјанство. На детето ќе му престане државјанството на СФРЈ ако до наполнети 14 години живот се утврди дека родителите му се странски државјани.

Член 7

Со природување може да стекне државјанство на СФРЈ странец кој поднел барање за прием во државјанство на СФРЈ ако ги исполнува следните услови:

- 1) да наполнил 18 години живот;
- 2) да има отпуст од досегашното државјанство или да поднесе доказ дека ќе го добие отпустот, ако биде примен во државјанството на СФРЈ;
- 3) до поднесувањето на барањето да престојувал три години непрекинато на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.
- 4) од неговото држење да може да се заклучи дека ќе биде лојален граѓанин на Југославија.

Ќе се смета дека условот од точка 2 став 1 на овој член е исполнет ако лицето што го поднело барањето е без државјанство или дека според законот на земјата чиј државјанин е ќе го загуби со самото природување.

Ако странската држава не допушта отпуст или за отпустот поставува услови што не можат да се исполнат, доволна е изјава на лицето што го поднело барањето дека под претпоставка на стекнување на државјанството на СФРЈ се откажува од странското државјанство.

Во решението со кое се одбива барањето за стекнување на државјанството на СФРЈ со природување не мораат да се наведат причините од кои се раководел надлежниот орган при донесувањето на решението.

Член 8

Иселеник од Југославија и член на неговото семејство со природување можат да стекнат државјанство на СФРЈ иако не ги исполнуваат условите од член 7 став 1 точ. 2 и 3 на овој закон.

Странец што склучил брак со државјанин на СФРЈ може со природување да стекне државјанство на СФРЈ иако не ги исполнува условите од член 7 став 1 точ. 1 до 3 на овој закон.

Државјанин на СФРЈ може за малолетен усвоеник да бара да стекне државјанство на СФРЈ со природување иако не се исполнети условите од член 7 на овој закон. Ако усвоеникот е постар од 14 години, потребна е и негова согласност.

Член 9

Странец чиј прием во државјанството на СФРЈ би претставувал интерес за Југославија, може со природување да стекне државјанство на СФРЈ ако поднел барање за прием во државјанството на СФРЈ иако не ги исполнува условите од член 7 став 1 точ. 2 и 3 на овој закон.

Член 10

Во барањето за прием во државјанството на СФРЈ се наведува и републичкото државјанство што подносителот на барањето сака да го прими.

Член 11

Ако обата родитела со природување стекнале државјанство на СФРЈ, ги следува и нивното дете помладо од 18 години.

Ако со природување еден од родителите стекнал државјанство на СФРЈ, со природување стекнува државјанство на СФРЈ и неговото дете помладо од 18 години, ако тоа го бара овој родител и ако детето живее во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Ако со природување еден од родителите стекнал државјанство на СФРЈ, со природување стекнува државјанство на СФРЈ и неговото дете помладо од 18 години кога тоа го бараат обата родители, без оглед каде живее детето.

Ако детето наполнило 14 години живот, за стекнување на државјанството според ст. 1 и 2 или став 3 на овој член е потребна согласност на детето.

Член 12

Лицето што со природување стекнало државјанство на СФРЈ станува државјанин на СФРЈ со денот на доставувањето на решението за стекнување на државјанството на СФРЈ.

III. Престанување на државјанството на СФРЈ

Член 13

Државјанството на СФРЈ престанува:

- 1) со отпуст;
- 2) со откажување;
- 3) со одземање;
- 4) според меѓународни договори.

Член 14

Отпуст од државјанството на СФРЈ ќе му се даде на лице што поднело барање за отпуст, а ги исполнува следните услови:

- 1) да наполнило 18 години живот;
- 2) да нема пречки во поглед на воената обврска;
- 3) да ги намирило должните придонеси, даноци и други обврски спрема одржествено-политичките заедници, спрема организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници во Југославија;
- 4) да ги регулирало имотно-правните обврски од брачниот однос и од односот на родителите и децата спрема лицата, што живеат во Југославија;
- 5) против него во Југославија да не се води кривична постапка поради кривично дело за кое се гони по службена должност или ако во Југославија е осуден, на казната затвор — таа казна да ја издржало;
- 6) да има странско државјанство или да докажало дека ќе биде примено во странско државјанство.

Пречките во поглед на воената обврска за отпуст од државјанството на СФРЈ ги пропишува сојузниот секретар за народна одбрана.

Надлежниот орган ќе го одбие барањето за отпуст од државјанството на СФРЈ и кога се исполнети условите од став 1 на овој член ако тоа го бараат причините на безбедност или други посебни интереси на земјата, или ако тоа го налагаат причините на реципроцитет или други причини од односот со странска држава.

Во решението со кое се одбива барањето за отпуст од државјанството на СФРЈ според став 3 на овој член не мораат да се наведат причините од кои се раководел надлежниот орган при донесувањето на решението.

На лицето што се отпушта од државјанството на СФРЈ му престанува државјанството со денот на доставувањето на решението за отпуст од државјанството на СФРЈ.

Член 15

Решението за отпуст од државјанството на СФРЈ губи важност и се става вон од сила ако лицето што добило отпуст, во рок од една година од денот на донесувањето на решението, не стекне странско државјанство а продолжи да живее во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Решението за отпуст може да биде ставено вон од сила на барање од лице што добило отпуст и се иселило од Југославија, ако тоа во рок од една година од денот на иселувањето не стекнало странско државјанство, а за тоа во рок од три месеци по истекот на рокот од една година го известило дипломатското или конзуларното претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство или органот определен со пропис на републиката.

Член 16

На дете до наполнило 18 години живот му престанува државјанството на СФРЈ на барање од обата родители на кои државјанството на СФРЈ им престанало со отпуст, или ако државјанството на СФРЈ му престанало на тој начин на еден од родителите, а другиот родител нема државјанство на СФРЈ.

На дете што постојано живее во странство, чиј еден родител е странец, може по исклучок да му се одобри отпуст од државјанството на СФРЈ, ако детето е доделено на чување, воспитување и издржување на родителот што е странец и ако со отпустот на детето се согласи родителот што е државјанин на СФРЈ.

За престанување на државјанството на СФРЈ според ст. 1 и 2 на овој член е потребна и согласност на детето, ако тоа наполнило 14 години живот.

Член 17

Полнолетен државјанин на СФРЈ што е роден и живее во странство, а има и странско државјанство, може до наполнило 25 години живот да се откаже од државјанството на СФРЈ.

Право на откажување од државјанството на СФРЈ има и полнолетен државјанин на СФРЈ што е роден во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, постојано живее во странство, а има и странско државјанство, како и лицето од став 1 на овој член по наполнило 25 години живот:

1) ако против него во Социјалистичка Федеративна Република Југославија не се води кривична постапка поради кривично дело што се гони по службена должност, или ако во Социјалистичка Федеративна Република Југославија е осудено на казната затвор, па таа казна ја издржало;

2) ако ги регулирало своите имотно-правни обврски од брачниот однос и од односот на родители и децата спрема лицата што живеат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

3) ако ги намирило должните придонеси, даноци и други обврски спрема општествено-политичките заедници, спрема организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Изјава за откажување од државјанството на СФРЈ се поднесува до дипломатското или конзуларното претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство или до органот определен со пропис на републиката.

На лицето, чија изјава за откажување од државјанството на СФРЈ ќе ја уважи надлежниот орган, му престанува државјанството со денот на поднесувањето на изјавата.

Член 18

На дете до наполнети 18 години живот му престанува државјанството на СФРЈ на барање од обата родители на кои државјанството на СФРЈ им престанало со откажување, или на барање од родителот на кого државјанството на СФРЈ му престанало со откажување, ако другиот родител нема државјанство на СФРЈ. За дете кое наполнило 14 години живот потребна е согласност на детето.

Член 19

На државјанин на СФРЈ што е отсутен од Југославија, а има и странско државјанство, може да му се одземе државјанството на СФРЈ ако тој со својата работа во странство им нанесува штета на меѓународните или на други интереси на Југославија, или ако одбие да врши должност на граѓанин на Југославија.

Како работа со која им се нанесува штета на меѓународните и други интереси на Југославија се смета особено:

1) припадност на организации чии активности се насочени против уставниот поредок на Југославија;

2) давање услуги на друга држава и покрај изречна забрана од надлежните југословенски власти;

3) однесување во странство со кое им се нанесува штета на угледот и на суштествените интереси на Југославија;

4) пројавување на решеност на некој друг несомнен начин за откажување од верноста кон Југославија.

Како одбивање на вршење должност на граѓанин на Југославија се смета особено:

1) одбивање извршување на одлуки на југословенските судови и органи на управата, или неприфаќање на јурисдикцијата на југословенските органи;

2) одбивање, со изречна изјава или постапка, извршување на должностите на државјаните на СФРЈ пропишани со уставот и со законот;

3) активно учество во работата на организации чии цели им се спротивни на општите принципи на Повелбата на Обединетите нации и на Општата декларација за правата на човекот.

Член 20

Лицето на кое како малолетно му престанало државјанството на СФРЈ според член 16 или 18 на овој закон го стекнува повторно ако до наполнети 25 години живот постојано се настани во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и поднесе барање за повторно стекнување на државјанството на СФРЈ.

Член 21

Барање за прием во државјанството на СФРЈ или отпуст од државјанството на СФРЈ се поднесува преку органот определен со пропис на републиката, односно преку надлежното дипломатско или

конзуларно претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство.

Решение за стекнување или престанување на државјанството на СФРЈ донесува органот определен со пропис на републиката.

IV. Решавање на судири на републичките закони за државјанството (колизиони норми)

Член 22

Републичко државјанство му се определува на дете според законот на републиката чие државјанство имаат обата родители во моментот на неговото раѓање.

Дете чии родители во моментот на неговото раѓање имаат различно републичко државјанство стекнува републичко државјанство според законот на републиката на чија територија е родено, ако тоа републичко државјанство го има еден од родителите. Родителите можат спогодбено да определат детето да стекне републичко државјанство според законот на републиката чиј државјанин е другиот родител.

Дете чии родители во моментот на неговото раѓање имаат различно републичко државјанство, а е родено на територијата на републиката чие државјанство немаат родителите, стекнува републичко државјанство според законот на републиката на чија територија е родено, ако родителите спогодбено не определат детето да стекне републичко државјанство според законот на републиката чие државјанство има еден од родителите.

Дете родено во странство, чии родители во моментот на неговото раѓање имаат различно републичко државјанство, стекнува републичко државјанство на еден од родителите според законот на републиката што тие спогодбено ќе го определат.

Ако спогодбата од став 4 на овој член не се постигне, детето стекнува републичко државјанство според законот на републиката на чија територија е запишано раѓањето на детето во матичната книга на родените, односно според законот на републиката чие државјанство има родителот што го пријавил раѓањето на детето заради запишување во матична книга на родените што се води во дипломатското или конзуларното претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство.

Ако еден од родителите не е жив, или не може да ги врши родителските права или е непознат, изјава за републичкото државјанство на детето дава другиот родител.

V. Евиденција за државјаните на СФРЈ и докажување на државјанството на СФРЈ

Член 23

Евиденција за државјаните на СФРЈ води органот определен со пропис на републиката, а за државјаните на СФРЈ што постојано живеат во странство — и надлежното дипломатско или конзуларно претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство.

Член 24

Државјанството на СФРЈ се докажува со лична карта, со воена легитимација или со важечка патна исправа за државјаните на СФРЈ.

Државјанин на СФРЈ што нема една од исправите од став 1 на овој член го докажува државјанството на СФРЈ со уверение за државјанството на СФРЈ што, врз основа на евиденцијата за државјаните на СФРЈ, го издава органот определен со пропис на републиката.

Ако државјанин на СФРЈ не е запишан во евиденцијата за државјаните на СФРЈ, органот опре-

делен со пропис на републиката ќе го утврди за него државјанството на СФРЈ и податокот за тоа ќе го запише во евиденцијата за државјаните на СФРЈ.

Во уверението за државјанството на СФРЈ истовремено се означува и државјанството на републиката.

Член 25

Списите и евиденцијата за југословенското државјанство според кои постапувал Сојузниот секретаријат за внатрешни работи се чуваат во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи.

На барање од заинтересираните органи, организации или граѓани, Сојузниот секретаријат за внатрешни работи ќе дава податоци врз основа на евиденцијата од став 1 на овој член

VI. Преодни и завршни одредби

Член 26

Како државјанин на СФРЈ, во смисла на овој закон, се смета лицето што според досегашните прописи имало југословенско државјанство.

Член 27

Се овластува сојузниот секретар за внатрешни работи, во спогодба со сојузниот секретар за надворешни работи, да го пропише начинот на водење на евиденциите за државјаните на СФРЈ што постојано живеат во странство и образецот на уверението за државјанството на СФРЈ што е наменето за употреба во странство.

Член 28

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за југословенското државјанство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/64).

Член 29

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

842.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДЛИКУВАЊАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 24 декември 1976 година.

ПР бр. 557

24 декември 1976 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДЛИКУВАЊАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Во Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/73), во член 3 став 1 по зборовите: „други организации и“ се додава зборот: „заедници“, а зборовите: „единици на оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија“ се заменуваат со зборовите: „единици и установи на вооружените сили на СФРЈ (во натамошниот текст: воени единици, односно воени установи)“.

Член 2

Во член 4 став 2 зборовите: „воени старешини“ се заменуваат со зборовите: „старешини на воени единици, односно на воени установи“.

Член 3

Во член 5 став 1 зборовите: „Сојузната скупштина“ се заменуваат со зборовите: „Собранието на СФРЈ“.

Член 4

Во член 10 точка 2 по зборот: „единици“ се додаваат запирка и зборовите: „односно воени установи“.

Во точка 3 зборовите: „единици на оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија“ се заменуваат со зборовите: „воени единици, односно воени установи“.

Во точка 4 зборовите: „единици на оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија“ се заменуваат со зборовите: „воени единици, односно воени установи“, а зборовите „ќе извршат извонредни работни подвизи или ќе покажат други извонредни резултати, и со тоа ќе се здобијат со особени заслуги за изградбата на самоуправното социјалистичко општество, како и за стопанскиот, научниот и културниот развој на земјата“ се заменуваат со зборовите: „со своите извонредни работни подвизи или со долгогодишна призната работа ќе стекнат извонредни заслуги за општествениот, стопанскиот, научниот и културниот развој на Југославија, односно за изградбата на социјалистичко самоуправно општество“.

Во точка 9 зборовите: „старешините на оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија за успешно командување со единиците на оружените сили“ се заменуваат со зборовите: „воените старешини за успешно командување со воени единици, односно со воени установи“.

Се додава нов став 2, кој гласи:

„Ордените од став 1 на оваа точка можат, по исклучок, да им се доделуваат и на воени единици, односно на воени установи за истакнати успеси во извршувањето на воени задачи и за значаен придонес кон победата над непријателот“.

Во точка 10 зборовите: „поединци, на организациите на здружениот труд и на општествено-политички организации и здруженија“ се бришат.

Точка 12 се менува и гласи:

„Орденот братство и единство со златен венец и Орденот братство и единство со сребрен венец се доделуваат за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството.“

Во точка 13 зборовите: „единиците на оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија“ се заменуваат со зборовите: „воените единици, односно со воените установи“.

Во точка 14 зборовите: „единици на оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република

Југославија“ се заменуваат со зборовите: „на воени единици, односно на воени установи“.

Во точка 15 став 1 зборовите: „раководителите на единиците на оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија“ се заменуваат со зборовите: „старешините на воените единици, односно на воените установи“, а по зборот: „единицата“ се додаваат записка и зборовите: „односно во установата“.

Во став 2 зборовите: „граѓански лица во единиците на оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија“ се заменуваат со зборовите: „граѓански лица на служба во воените единици, односно во воените установи“.

Се додава нов став 3, кој гласи:

„Ордените од став 1 на оваа точка можат да им се доделуваат и на воените единици, односно на воените установи за повеќегодишна успешна работа и за постигнати резултати врз развивањето и јакнењето на вооружените сили на СФРЈ.“

Член 5

Во член 11 точка 4 став 1 зборовите: „воени раководители и војници“ се заменуваат со зборовите: „воени старешини и војници“.

Во став 2 по зборовите: „воени единици,“ се додаваат зборовите: „односно воени установи,“.

Член 6

Во член 13 став 2 зборовите: „републичкиот извршен совет, покраинскиот извршен совет“ се заменуваат со зборовите: „надлежниот орган на републиката, односно на автономната покраина“.

Член 7

Во член 14 зборовите: „и поднесе на Сојузната скупштина“ се заменуваат со зборовите: „му поднесе на Собранието на СФРЈ“, а зборовите: „републичко собрание, покраинско собрание“ се заменуваат со зборовите: „собрание на републиката, собрание на автономната покраина“.

Член 8

Во член 15 став 1 по зборовите: „воени единици,“ се додаваат зборовите: „односно воени установи,“.

Член 9

Во член 17 зборовите: „единици на оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија“ се заменуваат со зборовите: „воена единица, односно установка“.

Член 10

Член 20 се менува и гласи:

„Одземање на одликување како правна последица од осуда настапува:

1) ако одликувано лице со правосилна судска пресуда е осудено на безусловна казна затвор или потешка казна за кривични дела против основите на социјалистичкото самоуправни општествено уредување и безбедноста на СФРЈ; против човечноста и меѓународното право; против угледот на СФРЈ, како и за кривични дела против вооружените сили на СФРЈ за кои се казнува само ако се извршени за време на воена состојба или непосредна воена опасност;

2) ако одликувано лице со правосилна судска пресуда е осудено за некое друго кривично дело, извршено со умисла, на безусловна казна затвор над пет години или потешка казна.“

Член 11

По член 20 се додаваат два нови члена, кои гласат:

„Член 20а

Органот надлежен за давање на помилување може да одлучи да не настапи правната последица одземање на одликување, иако настапиле случаите од член 20 на овој закон.

Член 20б

Одликуваното лице што со правосилна судска пресуда ќе биде осудено на безусловна казна затвор или потешка казна, а таа казна не повлекува последица одземање на одликување, не може да го носи одликувањето за време на издржување на казната.“

Член 12

Во член 21, во уводната реченица, зборовите: „до 5.000“ се заменуваат со зборовите: „од 500 до 5.000“.

Член 13

Во член 22 став 1 во првата реченица, зборовите: „до 30.000“ се заменуваат со зборовите: „од 3.000 до 30.000“, а во втората реченица зборовите: „до 3.000“ се заменуваат со зборовите: „од 1.000 до 10.000“.

Во став 2 зборовите: „до 10.000“ се заменуваат со зборовите: „од 1.000 до 10.000“.

Член 14

Во член 23 став 1, во првата реченица, зборовите: „до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „од 5.000 до 50.000“.

Во став 2 зборовите: „до 10.000“ се заменуваат со зборовите: „од 1.000 до 10.000“.

Член 15

Во член 24 зборовите: „воени старешини“ се заменуваат со зборовите: „старешини на воени единици, односно на воени установи“.

Член 16

Чл. 10 и 11 на овој закон ќе се применуваат од 1 јули 1977 година.

Одредбите на член 20 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/73) ќе се применуваат до 1 јули 1977 година.

Член 17

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

843.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ЗЛОУПОТРЕБА НА СЛОБОДАТА НА ПЕЧАТОТ И НА ДРУГИТЕ ВИДОВИ ИНФОРМИРАЊЕ

Се прогласува Законот за спречување на злоупотреба на слободата на печатот и на другите видови информирање, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 24 декември 1976 година.

ПР бр. 565

24 декември 1976 година

Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН**ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ЗЛОУПОТРЕБА НА СЛОБОДАТА НА ПЕЧАТОТ И НА ДРУГИТЕ ВИДОВИ ИНФОРМИРАЊЕ****Член 1**

Во остварувањето на слободата на печатот и на другите видови информирање, никој не смее да ги користи средствата за информирање заради уривање на основите на социјалистичкото самоуправни демократско уредување утврдено со Уставот на СФРЈ или заради загрозување на независноста на земјата или заради загрозување на мирот и рамноправната меѓународна соработка.

Член 2

Се забранува растурање на печатени работи со кои:

1) се вршат кривични дела против основите на социјалистичкото самоуправни општествено уредување и безбедноста на СФРЈ и кривични дела против вооружените сили на СФРЈ;

2) се објавуваат документи или податоци за вооружените сили на СФРЈ или за народната одбрана што претставуваат воена тајна;

3) се пропагира или се поддржува агресија или друг акт против човечноста и меѓународното право или против целите на Организацијата на обединетите нации, или на друг начин се загрозува мирот или рамноправната меѓународна соработка;

4) се нарушува одржувањето и развивањето на пријателските односи помеѓу СФРЈ и други држави;

5) се нанесува повреда на угледот на СФРЈ, угледот на Собранието на СФРЈ, на Претседателството на СФРЈ и на нивните претставници и на честа и угледот на Претседателот на Републиката;

6) се нанесува повреда на честа и угледот на странски држави и на шефови на странски држави или на дипломатски претставници на странски држави во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на меѓународни организации што ги признава Социјалистичка Федеративна Република Југославија или на нивни претставници.

Член 3

Под печатени работи, во смисла на овој закон, се подразбираат: весници, списанија, билтени, книги, каталози, проспекти, плакати, летци, слики, географски карти, цртежи со текст или без текст, музички ноти со текст или објаснение и други слични работи што се печатени на печатарска машина или се умножени на некој друг начин, наменети за јавноста.

Не се сметаат како печатени работи, во смисла на овој закон, печатени или на друг начин умножени примероци што служат исклучиво како службен материјал за внатрешна работа на државните органи, на организациите на здружен труд и други организации и заедници, обрасци, сметководствени и други слични книги, ценовници, упатства за употреба на апарати и лекови, пакани и слично, ако имаат содржина вообичаена кај таквите работи.

Член 4

Организацијата на здружен труд или друго правно лице, односно поединец што печати работа (во натамошниот текст: печатарот) или што издава печатена работа што не е умножена во печатница (во натамошниот текст: издавачот) е должен од првите примероци на секое издание на печатената работа веднаш по печатењето односно умножувањето да достави по два примерока до надлежниот јавен обвинител.

Член 5

Заради неодољно спречување на растурање на печатени работи со содржината од член 2 на овој закон, привремена забрана на растурање на печатени работи може да изрече надлежниот јавен обвинител што постапува пред судот надлежен за изрекување на забрана (член 8).

Привремена забрана на растурање на печатени работи од став 1 на овој член се изрекува со писмено образложено решение, во кое мора да се наведе насловот и дел од написот поради кој се изрекува забраната и да се назначи одредбата на законот врз која се заснова забраната.

Привремената забрана на растурање на печатени работи од став 1 на овој член трае до правосилноста на судската одлука и се извршува на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Иницијатива за изрекување на привремена забрана на растурање на печатени работи можат да донесат граѓаните, органите и организациите.

Решението за привремена забрана на растурање на печатени работи не смее да се објавува. Јавноста може да се извести само за фактот дека растурањето на печатената работа е привремено забрането.

Член 6

Надлежниот јавен обвинител е должен решението за привремена забрана на растурање на печатена работа веднаш да го достави:

1) до надлежниот суд, со предлог да се изрече забрана на растурање на печатената работа;

2) до основачот на организацијата на здружен труд што е издавач на печатената работа;

3) до одговорниот уредник, издавачот или печатарот, со налог да не ја растура печатената работа додека не ќе биде донесена правосилна судска одлука;

4) до надлежниот орган за внатрешни работи во републиката односно во автономната покраина на чие подрачје работата е печатена, односно на чие подрачје печатената работа се растура, со налог сите примероци на печатената работа привремено да се одземат или запечатат и, ако е потребно, да се запечати или одземе и печатарскиот слог, матрици и други средства за умножување.

Одговорниот уредник, издавачот или печатарот и надлежниот орган за внатрешни работи во републиката, односно во автономната покраина, се должни да постапат по налогот на јавниот обвинител.

Член 7

Надлежниот орган за внатрешни работи во републиката односно во автономната покраина има право, при извршувањето на решението на надлежниот јавен обвинител за привремена забрана на растурање на печатена работа врз основа на решението со кое е определено претресување, да изврши претресување на деловните простории на уредништвото, администрацијата, печатницата, магацинот, продавницата и сл. и на станбените простории на авторот, одговорниот уредник, издавачот и печатарот, а, по потреба, и нивни личен претрес, ако постои основано сомневање дека во тие простории, односно кај тие лица се наоѓаат печатените работи чие растурање е забрането.

На претресувањето од став 1 на овој член присуствуваат двајца полнолетни граѓани како сведоци. За претресувањето се составува записник.

Член 8

Забраната на растурање на печатени работи (член 2) ја изрекува надлежниот суд на чие подрачје е извршено печатењето, умножувањето, односно растурањето или надлежниот суд на чие подрачје е живеалиштето, односно седиштето на издавачот

на печатената работа — ако работата не е печатена во печатница или местото на печатењето е непознато.

Член 9

По предлог од јавниот обвинител за изрекување забрана на растурање на печатена работа, судот, во рок од три дена од денот на приемот на предлогот, ќе одржи претрес.

На претресот како странки ќе се повикаат јавниот обвинител и издавачот. Ако издавачот е непознат, ќе се повика печатарот, а ако и печатарот е непознат, ќе се повика растурачот на печатената работа.

Член 10

Постапката по предлогот за изрекување забрана на растурање на печатена работа нема да се прекинува ниту да се запира.

Претресот по предлогот за изрекување забрана на растурање на печатена работа нема да се одлага, освен ако е тоа неопходно заради изведување на докази.

Член 11

Во постапката по предлогот за изрекување забрана на растурање на печатена работа, судот може да одржи претрес и да донесе одлука и ако уредно повиканите странки не дошле на претресот. На тоа странките во поканата за претресот ќе се предупредат изречно.

Член 12

По предлогот за изрекување забрана на растурање на печатена работа, судот со решение изрекува забрана на растурање или го одбива предлогот на јавниот обвинител и го поништува неговото решение за привремена забрана на растурање на печатената работа.

Член 13

Ако судот изрече забрана на растурање на печатена работа, во образложението на решението мора да се назначат деловите на печатената работа поради кои ја изрекол забраната.

Со решението со кое се изрекува забрана на растурање на печатена работа судот ќе нареди сите примероци на печатената работа да се одземат. Оваа мерка нема да се примени во поглед на оние делови на печатената работа за кои ќе се утврди дека можат да се одвојат од деловите чие растурање е забрането, како што се неповрзани табаци, додатоци, обвивки и слично.

Судот може, според околностите на случајот, да нареди да се одземат и клишеа, матрици и други слични средства употребени за умножување и да се растури печатарскиот слог.

Судот ќе определи дали одземените средства ќе се уништат или ќе му се предадат на некој орган или организација.

Член 14

Ако судот го одбие предлогот за изрекување забрана на растурање на печатена работа и го поништи решението на јавниот обвинител за привремена забрана на растурање на печатената работа, ќе определи предметите, што врз основа на тоа решение биле привремено одземени, да му се вратат на оној од кого се одземени.

Жалбата на јавниот обвинител против решението на судот од став 1 на овој член го одлага извршувањето на решението.

Член 15

Решението по предлогот за изрекување забрана на растурање на печатена работа судот ќе го донесе веднаш по завршениот претрес, а претседателот на советот ќе го објави без одлагање.

Решението мора писмено да се изработи и неговиот заверен препис да се достави до странките во рок од три дена од денот на објавувањето.

Член 16

Против решението на првостепениот суд со кое се одлучува за предлогот на јавниот обвинител за изрекување забрана на растурање на печатена работа странките можат да изјават жалба до надлежниот второстепен суд, во рок од три дена од денот на доставувањето на преписот на решението.

Жалбата не се доставува на одговор.

Навремената и дозволена жалба, заедно со сите списи, првостепениот суд ќе ја достави до второстепениот суд во рок од два дена од денот на приемот на жалбата.

Второстепениот суд може да ги повика и да ги сослуша странките.

Второстепениот суд е должен да одлучи за жалбата во рок од три дена од денот на приемот на жалбата со списите.

Против решението на второстепениот суд не е допуштена жалба.

Член 17

Изреката на правосилното решение со кое е изречена забрана на растурање на печатена работа се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 18

Ако со овој закон не е определено поинаку, во постапката по предлогот за изрекување забрана на растурање на печатена работа согласно се применуваат соодветните одредби на Законот за кривичната постапка.

По повод барање за заштита на законитоста, надлежниот суд при донесувањето на одлука не е врзан со ограничувањето од член 422 став 3 на Законот за кривичната постапка, ако тоа барање е поднесено во рок од три месеци од денот кога на странките им е доставена одлуката по жалбата, односно од денот кога станала правосилна одлуката на првостепениот суд за која повисокиот суд не решава по повод жалбата. Одлука во овој случај судот е должен да донесе во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето за заштита на законитоста.

Член 19

Одредбите на овој закон за забрана на растурање на печатени работи и за постапката за изрекување на оваа забрана, согласно се применуваат и врз емисиите на радиостаниците и радио телевизиските станици, врз прометот и прикажувањето на филмски новости и други филмови, на видеоматеријал и аудитивен материјал, што содржат информации за одделен настан, појава, предел, личност или дејност, како и врз дијапозитиви, фонограми, видеограми и други слични средства што се наоѓаат во промет — ако ја имаат содржината предвидена во член 2 на овој закон.

Член 20

Тој што противно на забраната изречена според одредбите на овој закон растура домашна печатена работа, или врши емисија преку радио или телевизија, или пушта во промет или јавно прикажува филмски новости, друг филм, видеоматеријал или аудитивен материјал, или произведува или пушта во промет дијапозитив, фонограм, видеограм или друго слично средство, ќе се казни за кривично дело со затвор до три години.

Член 21

Со парична казна од 2.000 до 20.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд

или друго правно лице ако како печатар или издавач на печатена работа веднаш по печатењето, односно умножувањето не достави до надлежниот јавен обвинител определен број примероци на печатената работа (член 4). За овој прекршок ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружен труд односно во друго правно лице со парична казна од 1.000 до 5.000 динари.

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни поединец со парична казна од 1.000 до 5.000 динари или со казна затвор до 30 дена.

Член 22

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за спречување на злоупотреба на слободата на печатот и на другите видови информирање („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/73).

Член 23

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

844.

Врз основа на член 122 од Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија, а во врска со член 286 став 2 точ. 1 и 2 и со член 257 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија,

заради обезбедување услови за остварување на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година во 1977 година,

а тргнувајќи од :

— заедничките интереси и цели на општествениот и економскиот развој и насоките и рамките за донесување на мерките на економската политика утврдени со Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година и со договорите за основите на овој план за развој на дејностите што се од посебно значење за реализацијата на договорената политика на вкупниот развој и за безбедноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

— уважувањето на позитивните резултати во развојот на производните сили и на социјалистичките самоуправни производни односи;

— пројавените тенденции и отворените проблеми на остварувањето на среднорочниот план во 1976 година, очекуваните движења во светското стопанство, мошне сложените задачи во врска со доградувањето и спроведувањето на новите системски решенија, а врз основа на заеднички оценетите можности и услови за развој на целокупната општествена заедница.

Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата на Соборот на Републиките и покраините од 24 декември 1976 година, врз основа на согласноста на собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини, донесува

РЕЗОЛУЦИЈА

ЗА ПОЛИТИКАТА НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА ВО 1977 ГОДИНА

1. Со оваа резолуција се утврдуваат политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година во 1977 година, како и мерките и акциите со кои ќе се обезбеди зацврстувањето на позитивните достигнувања во областа на стабилизацијата на пазарот и цените, на надворешната и внатрешната ликвидност, започна-

то забрзување на стопанската активност и промени во стопанската структура и натамошно развивање на квалитетите во стопанисувањето, како и отстранување на слабостите што го отежнуваа развојот, за да се обезбеди во најголема можна мера остварувањето на сите суштествени компоненти на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година до крајот на петогодишниот плански период.

За таа цел сите носители на правата и обврските на општественото планирање се должни во 1977 година да ја сосредоточат својата економска политика и активност кон следните правци на општествено-економскиот развој:

1.1. да се забрза остварувањето на уставните решенија во сите области на стопанскиот и општествениот живот со доследно спроведување на Законот за здружениот труд и на другите закони и прописи со кои се усогласува општествено-економскиот систем со Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

1.2. да се води таква политика на развојот со која во наредниот период од овој петгодишен план ќе се обезбеди остварување на динамиката и на структурните промени утврдени со Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година врз основа на повисоки квалитети во стопанисувањето и на политиката на економска стабилизација.

2. Сите носители на остварувањето на политиката на развојот ќе обезбедат поефикасно користење на трудот и средствата и со остварување на принципите за распределба според трудот и резултатите од трудот ќе влијаат врз подигање на општиот квалитет на стопанисувањето, со што ќе се зголеми акумулативната и репродуктивната способност на организациите на здружен труд. Подигањето на поединечната и општата продуктивност на трудот треба 1977 година да ја стори да биде година на значајни промени во поглед на интензификацијата на стопанисувањето. При поднесувањето на извештајот за остварувањето на Општествениот план на Југославија во 1976 и 1977 година ќе се согледа репродуктивната и акумулативната способност на стопанството во светлината на договорената политика.

2.1. Со уставно организирање на здружениот труд и на вкупното општество и со повисоки квалитети во стопанскиот живот ќе се создаваат услови за во 1970 година да се постигне:

— растеж на општествениот производ на вкупното стопанство од околу 5,5%, во што во индустријата 6% и во земјоделството околу 3%, со тоа што сите напори на општеството да бидат насочени кон создавање на постабилни и поквалитетни основи за постигање на уште побрз стопански растеж;

— растеж на вработеноста и на продуктивноста на трудот во општествениот сектор од околу 3%, со тоа што при побрз стопански растеж да се зголеми учеството на продуктивноста во растежот на општествениот производ;

— пораст на вкупните инвестиции од 6,8%, а во тоа пораст на вкупните стопански инвестиции околу 7%, на стопанските инвестиции во основни средства од околу 8,5%, во станбената изградба од околу 7%, и за другите нестопански цели (исклучувајќи ја комунално-станбената инфраструктура) од околу 3,5%;

— пораст на личната потрошувачка од околу 4,5%, а на општата и заедничката потрошувачка побавен пораст од растежот на општествениот производ;

— пораст на извозот на стоки и услуги од околу 6,5%, а на увозот на стоки и услуги од околу 8%, така што дефицитот на платниот биланс да биде понизок од просекот предвиден со планот;

— растежот на цените и на животните трошоци да не биде повисок од растежот во 1976 година;

— побрз развој на стопански недоволно развиените републики, а посебно на САП Косово, во согласност со политиката утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година.

2.2. За да се остварат вакви резултати, под наведените услови и врз споменатите основи и односи, при полно уважување и трајно реализирање на задачите од Општествениот план за периодот од 1976 до 1980 година во 1977 година, треба да се остваруваат особено следните цели:

— поефикасно функционирање на стопанскиот систем врз основа на новите закони, првенствено на Законот за здружениот труд и Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија;

— натамошна афирмација на основните организации на здружен труд и воспоставување на трајни и стабилни односи помеѓу основните организации на здружен труд во работните организации и во сложените организации на здружен труд врз основа на здружување на труд и средства и заедничко работење;

— остварување на поголем доход, првенствено со подигање на продуктивноста на трудот и со зголемување на економијата на средствата, засновано врз подоследна примена на принципот за распределба според трудот;

— доследно спроведување на договорите за развојот на дејностите од посебно значење за реализацијата на договорената политика на општествениот развој на Југославија;

— интензивирање на инвестирањето во дејностите што се од посебно значење за реализацијата на договорената политика на вкупниот развој на земјата и за таа цел да се поведат акции врз самоуправно здружување на средствата на заинтересираното стопанство и навремено да се насочи договорениот дел на странските средства за развој на овие дејности, за побрз развој на стопански недоволно развиените републики и САП Косово, за станбената изградба и за натамошна модернизација на стопанството;

— растеж на личните доходи и издвојување од доходот за општата и заедничката потрошувачка под растежот на доходот;

— јакнење на извозот на стоки и услуги и усогласување на увозот со извозните резултати;

— организирана активност на општеството за што подобро снабдување на пазарот и за што пониски животни трошоци;

— врз основа на договорите за развојот на агроиндустрискиот комплекс, активирање на потенцијалите на индивидуалните земјоделски производители со нивно меѓусебно здружување во задруги, со здружениот труд или во други форми на потрајно поврзување со општественото стопанство и создавање на економски услови што ќе ја поттикнуваат нивната ориентација кон интензификација на производството;

— утврдување и спроведување на долгорочната сообраќајна политика и врз основа на тоа решавање на проблемите на сообраќајните дејности, особено на железничкиот сообраќај;

— развивање на малото стопанство, вклучувајќи го и трудот со средства во сопственост на граѓани.

2.3. Носителите на планирањето што уште ќе донеле планови на развојот, треба што поскоро да ги донесат сите планови на развојот за периодот од 1976 до 1980 година и самоуправните спогодби со кои се осигурува реализација на среднорочните планови на развојот.

3. Заради остварување на задачите значајни за реализацијата на целите на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година, носителите на правата и обврските во планирањето и сите општествено-политички субјекти ќе склучуваат

и ќе спроведуваат договори и самоуправни спогодби и ќе преземаат мерки и акции во согласност со насоките и рамките на мерките утврдени со тој план, особено оние мерки чие позитивно дејство е потврдено и кои им одговараат на условите и потребите на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година во 1977 година.

3.1. Во остварувањето на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на Законот за здружениот труд посебно ќе се презема следното:

3.1.1. Органите на федерацијата, во согласност со своите права и обврски и со договорените ставови:

— ќе го забрзаат донесувањето на законите со кои се регулираат основните услови на стопанисувањето;

— навремено ќе донесуваат подзаконски акти заради спроведување на тие закони;

— ќе предлагаат, односно ќе донесуваат преодни решенија додека не ќе се обезбеди целосно применување на тие закони;

— ќе го следат спроведувањето на тие закони, посебно на Законот за здружениот труд и, по потреба, ќе донесуваат, односно ќе предлагаат соодветни мерки;

— навремено ќе ги исполнуваат обврските и задачите од своја надлежност утврдени со Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година и со договорите за развојот на дејностите од посебно значење за реализацијата на договорената политика на вкупниот развој на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во планскиот период, вклучувајќи ја и иницијативата за договарање на републиките и автономните покраини во смисла на одредбите од точка 1.2. под (2) од третиот дел на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година;

— ќе придонесуваат за унапредување на системот на договарање на републиките и автономните покраини за сите прашања од заеднички интерес.

3.1.2. Републиките и автономните покраини ќе преземаат мерки од свои надлежности за остварување на системските промени, со кои ќе се поттикнува:

— здружување на трудот и средствата и организирање на стопанството, што ќе овозможи јакнење на уставните функции на здружениот труд на единствениот југословенски пазар, посебно заради поттикнување на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и САП Косово. Во таа смисла стопански недоволно развиените републики и САП Косово, во согласност со сопствените општествени планови, што побрзо ќе ги пропишат мерилата за здружување на средствата, врз самоуправна основа, за заеднички вложувања во развојните програми во стопански недоволно развиените републики и САП Косово, а во согласност со Законот за постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини и со Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година;

— натамошно организирање на самоуправните интересни заедници во областа на материјалното производство и на услугите и во областа на општествените дејности, како и воспоставување и развивање на општествено-економските односи во тие заедници што ќе се засноваат врз доследна примена на уставните принципи;

— спроведување на Законот за здружениот труд и на прописите со кои се регулира организацијата и функционирањето на прометот на стоки и пари, со што ќе се обезбеди ефикасно здружување на производната и прометната сфера;

— навремено исполнување на обврските преземени со Општествениот план на Југославија за пе-

риодот од 1976 до 1980 година, со договорите за развојот на одделни дејности што се од посебно значење за реализацијата на политиката на вкупниот развој на земјата, особено со поттикнување на самоуправното спогодување за здружување на трудот и средствата;

— создавање на услови за да можат општините и месните заедници на своето подрачје и во своја надлежност поефикасно и поорганизирано да дејствуваат заради оживотворување на системските промени, особено во областа на станбено-комуналното стопанство, снабдувањето на граѓаните и задоволувањето на нивните заеднички потреби, развојот на малото стопанство, како и развојот и здружувањето на самостојна дејност со личен труд со средства во сопственост на граѓани.

3.1.3. Основна општествена обврска на работниците во организациите на здружен труд и во другите самоуправни организации и заедници е да го забрзаат процесот на усогласување на организацијата и работењето, како и на здружувањето на трудот и средствата со другите организации, со Законот за здружениот труд и со другите законски решенија засновани врз уставот.

3.1.4. Ке се интензивира работата врз изработката на научно-стручна подлога, врз основа на која ќе се предложат критериумите за определување на степенот на развиеноста на републиките и автономните покраини во периодот по 1980 година.

3.2. Забрзување на стопанскиот растеж ќе се постига, пред сè, со јакнење на квалитетите во стопанисувањето, и за таа цел:

3.2.1. Во федерацијата и во другите општествено-политички заедници и во организациите на здружен труд ќе се преземаат мерки за да се постигне побрза и постабилна динамика на стопанскиот растеж заснована врз повисока продуктивност на трудот и врз други елементи на квалитетот во стопанисувањето, а особено:

— со политиката на стекнување, распоредување и распределба на доходот, со која ќе се утврдат критериумите и мерилата заради обезбедување парамноправни услови за јакнење на акумулативната и репродуктивната способност на организациите на здружен труд во стопанството;

— со применување и усовршување на системот на пресметката и меѓусебното плаќање, со што ќе се осигури реално утврдување на расположивиот доход;

— со договор на републиките и автономните покраини ќе се утврдат критериумите врз основа на кои републиките и автономните покраини ќе донесат соодветни мерки и прописи, а организациите на здружен труд самоуправни спогодби за издвојување и користење на дел од доходот стекнат благодарјќи на поповолни природни, пазарни и други услови и околности;

— со сојузен закон, што ќе се донесе во првата половина на 1977 година, ќе се утврдат основите на системот на компензации;

— до 30 јуни 1977 година ќе се задржат постојните премии, регреси и компензации, со оглед дека не е донесен договор на републиките и автономните покраини за агроиндустрискиот комплекс.

3.2.2. Со самоуправните одлуки и прописи со кои одделни субјекти во својата функција ги насочуваат и издвојуваат средствата од доходот на здружениот труд на материјалното производство за одделни намени на потрошувачката, ќе се отстрани подвоеноста на стекнувањето и трошењето на доходот и ќе се забрза постапката за непосредно поврзување на пропорциите и инструментите за распределба на доходот на одделни намени со поттикнувањето на растежот на доходот. За таа цел е неопходно:

— учесниците на договарањето и спогодувањето за основите и мерилата за распоредување на доходот и за распределба на средствата за лични

доходи, да поведат акција со цел во сите општествени договори и самоуправни спогодби за политиката на распределбата и за нивната примена да се отстрануваат појавите на уравниловка и да се конкретизираат новите основи за распределба, посебно принципот според кој на секој работник му припаѓа доход во согласност со порастот на продуктивноста на неговиот труд и на вкупниот општествен труд, водејќи сметка за пропорциите што се утврдени со планот, за распоредувањето на чистиот доход во основната организација на здружен труд, за основите и мерилата во согласност со општествениот договор и самоуправната спогодба што ги склучиле, односно кон кои пристапиле.

Со општествените договори и самоуправните спогодби ќе се утврдат основите и мерилата според кои ќе се врши распределба на средствата за лични доходи по основ на минатиот труд;

— организациите на здружен труд да ги усогласуваат аконтациите на личните доходи со доходот при донесувањето на периодичните пресметки и расправањето за нив, со тоа што во рамките на остварениот доход да не се загрозат пропорциите на распределбата утврдени со планот. Конечната пресметка на личните доходи се утврдува со завршената сметка на основната организација на здружен труд;

— банките, осигурителните заводи и другите корисници на општествени средства да ги усогласат своите одлуки за височината на каматите, тарифите, цените на услугите и друго, така што да се намали оптоварувањето на доходот на организациите на здружен труд по основ на договорните обврски;

— во републиките и автономните покраини да се утврдат билансите на средствата и системот на обврските и аконтациите за намирување на општите и заедничките потреби во 1977 година, при што ќе се води сметка за јакнењето на акумулативната и репродуктивната способност на организациите на здружен труд во стопанството. Републиките и автономните покраини ќе обезбедат усогласување на пресметката на аконтациите со остварениот доход.

3.2.3. Стимулирањето на новаторството, на пронајдоштвото, на творештвото и на другите форми на иновативна работа треба да се вгради во нормативните акти и доследно да се применува во сите основни организации на здружен труд и во другите самоуправни организации и заедници.

Општествено-политичките заедници со свои мерки ќе го поттикнуваат развојот и примената на научните и техничките достигнувања во организациите на здружен труд.

Работниците во здружениот труд и во пошироките асоцијации ќе го регулираат трансферот на знаењето и на технологијата, во согласност со уставот и со нашите меѓународни обврски, и за тоа ќе се формираат потребни институции.

3.2.4. Со донесувањето на нови системски решенија засновани врз уставот, со доградба на постојните и со донесувањето на нови мерки на општествено-политичките заедници и со акциите на општеството ќе се поддржува мотивираноста на работните луѓе во здружениот труд за подигање на продуктивноста на трудот и ефикасноста на стопанисувањето.

Организациите на здружен труд што во 1976 година работеле или што во 1977 година би работеле со загуба, како и другите заинтересирани самоуправни организации и заедници и општествено-политичките заедници, треба велнаш по усвојувањето на завршните сметки за 1976 година, односно на периодичните пресметки во 1977 година, да ги испитаат причините за таквото работење и во рамките на своите права и должности да преземат мерки предвидени со Законот за здружениот труд.

3.2.5. Со прописите и мерките ќе им се овозможи на организациите на здружен труд да ги распоредуваат своите средства за вложување во основ-

ните и обртните фондови според сопствените потреби и усвоените програми. Заради тоа ќе се извршат измени на соодветните прописи.

3.2.6. Со мерките на сите носители на економската политика ќе се создаваат услови за поефикасно поттикнување на слободното здружување на индивидуалните земјоделски стопанства со развивање на земјоделското задругарство, со здружување на трудот и средствата со општествениот сектор и со други форми на соработка врз долгорочни основи заради натамошна модернизација и подобро користење на капацитетите, постојан растеж на стоквното производство, продуктивноста на трудот и на доходот и вклучување во самоуправниот одлучување за заеднички остварениот доход.

3.2.7. Заради подинамичен и постабилен развој на сточарството и подобрување на економската положба на ова производство ќе се поведат акции и ќе се преземаат мерки со кои ќе се поттикнуваат поврзувањето на производството, преработката и прометот на добиток и месо врз трајни доходовни односи, со долгорочно договарање на производството за потребите на потрошувачката, на резервите и извозот.

Во 1977 година ќе продолжи процесот на модернизацијата на флотата на морското рибарство. Ќе се забрза склучувањето на спогодби за развојот на далекоморското рибарство.

3.2.8. За да се забрза производството и да се подобри пласманот на опрема и бродови и за да се остваруваат структурни промени, конкурентска способност и вработување, согласно со Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на машиноградбата и бродоградбата во периодот од 1976 до 1980 година, а со цел да се зголеми извозот:

— ќе се формира посебна финансиска организација за кредитирање на извозот на опрема и бродови и за изведување инвестициони работи во странство, во која ќе се вклучи и Фондот за кредитирање на извозот на опрема и бродови и изведување инвестициони работи во странство;

— ќе се склучи договор на републиките и автономните покраини за кредитирање на продажбата на домашна опрема и бродови врз основа на критериумите што се утврдени со Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година.

3.2.9. Во републиките и автономните покраини, во општините, во месните заедници и во организациите на здружен труд ќе се изготви програма за забрзување на станбената изградба со стремеж:

— да се надомести застојот до кој дојде во некој подрачја;

— да се зголеми уделот на индивидуалните средства во вкупните средства за станбена изградба. Во организациите на здружен труд и во интересните заедници на домувањето треба со штедење и со поповолни кредити на деловните банки да се поттикнува изградбата на станови во етажна сопственост, на индивидуални и семејни станбени згради и учеството на личните средства при добивањето на користење стан во општествена сопственост;

— во републиките, автономните покраини и општините да се преиспитаат прописите со кои се регулира подготвувањето и уредувањето на градежното земјиште и давањето на дозволи за градење, со цел да се забрза целата постапка и релативно да се намалат трошоците на градењето;

— комуналната инфраструктура и урбанистичките барања да не бидат тесно грло во станбената изградба, поради што, помеѓу другото, треба да се утврдат дополнителни извори за развивање на комуналната инфраструктура, вклучувајќи и дел од прирастот на штетните влогови на населението што ќе се насочи за овие цели;

— да се испитаат и изменат прописите со кои се влијае врз станбената изградба, а посебно оние што

се однесуваат на формирањето и употребата на станбениот придонес, на кредитирањето на станбената изградба и влијанието на станарината врз емот и структурата на таа изградба, со цел да се зголеми уделот на личните средства во вкупната станбена изградба и да се намали учеството на средствата на организациите на здружен труд, што се треба да влијае врз забрзувањето на станбената изградба и врз рационализацијата на стопанисувањето со станбените фондови;

— да се воведуваат постепено економски стандарини, во согласност со усвоената политика на цените, при истовремено развивање на солидарноста и социјалната сигурност на корисниците на станови.

Во првата половина на 1977 година ќе се донесе договор на републиките и автономните покраини за основните елементи на заедничката станбена политика.

3.2.10. Општествено-политичките заедници, организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници ќе обезбедат услови за остварување на општествениот договор за основите на заедничката политика на вработувањето во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, водејќи особено сметка за вработувањето на младите стручни кадри, како и за условите за остварување на Програмата на мерки и акции за постепено враќање на југословенските работници од привремена работа во странство и за нивно работно ангажирање во земјата.

3.2.11. Во републиките и автономните покраини ќе се склучат договори за остварување на политиката на развојот на стопанисувањето врз основа на самостојно вршење на дејноста со личен труд со средство во сопственост на граѓани даночната политика, политиката на придонеси, стимулирањето на примањето на ученици во стопанството, кредитната политика, изградбата и отстапувањето на деловниот простор, поттикнувачките мерки за занаетчиството (на село и друго), како и на здружувањето на самостојниот труд со општествени средства по пат на договорни организации на здружен труд, а тоа потреба, ќе се склучи договор на републиките и автономните покраини за заедничката политика на развојот во оваа област.

3.3. Работниците во здружениот труд ќе имаат решавачко влијание врз формирањето на цените на своите производи и услуги. Организациите на здружен труд во рамките на деловните заедници, на самоуправните интересни заедници и други форми на здружување на труд и средства, ќе ги формираат цените на своите производи и услуги на единствениот југословенски пазар врз основа на дејствувањето на законитостите на пазарот самостојно, врз основа на самоуправните спогодби, општествените договори и условите за формирање на цените и за стекнување на доходот утврдени со закон. Општествено-политичките заедници, во рамките на своите надлежности, самостојно и во меѓусебно договарање ги утврдуваат областите за кои цените и другите суштествени елементи на политиката на цените ќе се определуваат врз основа на општествените договори и самоуправните спогодби, во согласност со усвоената политика на цените.

Ќе се интензивира работата врз донесувањето на Законот за основите на системот и за општествената контрола на цените.

3.3.1. Тргувајќи од задачите утврдени со Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година и од остварените резултати, ќе се продолжи со преземањето на мерки и активности за отстранување на инфлацијата и за воспоставување на постабилни односи на пазарот.

Со мерките и прописите на општествено-политичките заедници, како и со мерките на организациите на здружен труд, ќе се создаваат услови за да се обезбеди:

— растежот на цените и на животните трошоци во 1977 година да не биде поголем од тој растеж во 1976 година;

— во согласност со создадените пазарни и други услови да се врши усогласување на односите во цените на производите и услугите таму каде што нерамноправностите во условите за стекнување на доходот и диспаратите на цените се најизразени;

— условите на стопанисувањето во целост да не влијаат суштествено врз зголемувањето на трошоците на репродукцијата;

— да се овозможи послободно формирање на цените според условите на пазарот, кога се создадени услови за тоа;

— политиката на цените да се остварува пред сè со економски мерки и со поквалитетно и порационално стопанисување;

— понатаму да се користат соодветните форми на компензации, особено во политиката на цените на производите и услугите што суштествено влијаат врз животниот стандард.

Тргувајќи од задачите и условите од став 2 на оваа точка, Сојузниот извршен совет и извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, ќе склучат во јануари 1977 година договор за спроведување на политиката на цените.

3.3.2. Сите општествено-политички заедници, при преземањето на мерки и донесувањето на одлуки, ќе придонесуваат за јакнењето на единството на југословенскиот пазар.

Општествено-политичките организации, организациите на здружен труд и организациите на потрошувачите ќе донесат кодекс на однесувањето на сите учесници на единствениот југословенски пазар заради непречен промет на стоки и заради поуредно, побогато и порационално снабдување на потрошувачите.

3.3.3. Заради одржување на поусогласени стоквно-парични односи и стабилност на пазарот, сите општествено-политички заедници се должни да се грижат за подобрување на снабденоста на населението и за поголема организираност на домашниот пазар. За таа цел:

— во општините и градовите ќе се склучат спогодби и ќе се преземат мерки за воспоставување на систем на постојано и стабилно снабдување на градовите, на индустриските и туристичките центри со договарање со производителите пред почетокот на производниот процес, на соодветните количества и асортимани на земјоделско-прехранбени производи. Навремено ќе се извршат подготовки и ќе се изработат биланси заради обезбедување на земјоделско-прехранбени производи од домашно производство и од увоз;

— ќе продолжи доградбата на системот на стоквни резерви од федерацијата до републиките, автономните покраини и општините. Републиките и автономните покраини ќе утврдат за кои производи и во кои средини ќе се формираат резерви, и ќе ги утврдат условите на финансирањето и критериумите за интервенции со резервите. Политиката на стоквните резерви треба да биде повеќе во функцијата на стабилизација и растеж на производството;

— органите на федерацијата навремено ќе обезбедат неопходни услови за увоз на дефицитарни земјоделско-прехранбени производи и на други дефицитарни производи за широка потрошувачка.

3.3.4. Со договори во републиките и автономните покраини ќе се преземаат мерки и акции за долгорочно деловно и доходно поврзување на прометните и производните организации на здружен труд на единствениот југословенски пазар.

3.4. За натамошно јакнење на положбата на Југославија во меѓународната размена и за усовршување на целокупниот систем на економските односи со странство потребно е:

3.4.1. Прописите за надворешнотрговското и девизното работење со странство да се доградуваат и усовршуваат заради нивно ефикасно применување до усвојувањето и влегувањето во сила на новите системски закони.

Во текот на годината ќе се извршат подготовки за спроведување на новите прописи за надворешнотрговската размена и за девизното работење.

3.4.2. Навремено да се утврдат условите за вршење на надворешнотрговската размена и на другите форми на економска соработка со странство како и преодните режими тргувајќи од новите системски решенија до влегувањето во сила на сите решенија содржани во новите прописи. Во тоа посебно:

— ќе продолжи процесот на уедначување на условите за усогласување на увозот со извозот;

— ќе се преземат организациони и други мерки за урамнотежување на размената со земјите со кои се врши клиришки начин на плаќање;

— врз основа на заклучоците и препораките на Петтата конференција на неврзаните земји во Коломбо и другите договори на неврзаните и други земји во развој, ќе се разработи програма за натамошно унапредување на односите со тие земји, за да се зголеми учеството на тие земји во вкупната надворешнотрговска размена;

— ќе се иницира склучување на самоуправни спогодба на заинтересирани организации на здружен труд за условите на изведувањето и за соработката во областа на градежната и инвестиционата активност во странство.

3.4.3. Тежиштето на акцијата за поттикнување на извозот ќе биде врз јакнењето на конкурентната способност на стопанството, врз подготовките за навремено спроведување на унапредувањето на надворешнотрговската размена, во согласност со новите законски решенија, задржувајќи ги во преодниот период сегашните форми и методи на финансирање на унапредувањето на надворешнотрговската размена во договорениот обем, и врз усогласувањето на режимот на царинските поврати со новата царинска тарифа.

3.4.4. Ќе се утврди политиката и режимот на употребата на девизните резерви со кои ќе се обезбеди неопходната надворешна ликвидност на земјата, во согласност со политиката на платниот биланс и задолжувањето на земјата во странство.

3.4.5. Федерацијата, републиките и автономните покраини со договор ги утврдуваат критериумите за насочување и користење на дополнителните странски средства при што ќе се има предвид степенот на нивниот стопански развој со тоа што републиките и автономните покраини ќе ги насочуваат овие средства во согласност со договорената политика и со преземените обврски и задачи во овој план и во плановите на републиките и автономните покраини.

Со сојузен закон ќе се регулира распределбата на затечените долгови во странство врз користниците.

Користењето на финансиските кредити и на комплексните аранжмани и политиката на задолжувањето во земјата во целина ќе се усогласат со потребите на развојот утврден со општествените планови и со платнобилансните можности во 1977 година.

3.4.6. Со цел за развивање на дејностите од посебно значење за реализацијата на договорената политика на вкупниот развој на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на договорениот развој на стопански недоволно развиените републики и САП Косово, како и за модернизација на она производство кое има посебно значење за зголемувањето на извозот и за задоволувањето на домашните потреби, покрај мерките за јакнење на репродуктивната и акумулативната способност на стопанството, ќе се насочуваат дополнителни стран-

ски средства, во согласност со договорот на републиките и автономните покраини, со тоа што средствата од Меѓународната банка за обнова и развој ќе се користат во најголем дел за побрз развој на стопански недоволно развиените републики и САП Косово.

3.5. Обемот и употребата на средствата на Буџетот на федерацијата за 1977 година ќе се утврдат во согласност со оваа резолуција и со прописите за финансирање на функциите и обврските на федерацијата.

Собранието на СФРЈ во првото полугодие на 1977 година, врз основа на документацијата што ќе ја изготви Сојузниот извршен совет, ќе изврши темелна расправа за буџетот на федерацијата.

3.6. Со кредитно-монетарната политика во 1977 година се поддржува остварувањето на предвидениот растеж на стопанството и соодветните измени во структурата на производството, спроведувањето на политиката на економска стабилизација и се придонесува за остварување на договорената политика на развојот и на платниот биланс. Заради тоа ќе се презема следното:

3.6.1. Спроведувањето на новите прописи за парите и кредитот и воспоставувањето на нова функција на организацијата на деловното банкарство и на народните банки бара:

— создавање поповолни услови за пренос на хартиите од вредност како платежно средство и настојување да се развијат соодветни организациони форми што обезбедуваат полесно вршење на купувањето и продажбата на овие хартии, како и поголема сигурност во тие работи;

— воведување на поефикасен механизам за проценка на кредитната способност на издавателите на хартии од вредност;

— таква политика на каматни стапки со која, без да се загрозува поттикнувањето на штедењето и на понудата на финансиски средства, ќе се поевтинат трошоците на парите и на кредитите и со тоа ќе се ублажи притисокот на договорните обврски врз трошоците на работењето и ќе се поттикнуваат релативните во основните средства на стопанството;

— банките, Народната банка на Југославија и народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини да утврдат посебни програми на мерки за поддржување на развојот на финансискиот механизам и за подобрување на неговата ефикасност во поглед на поттикнување на понудата на финансиски средства, во поглед на порационална употреба на тие средства, а особено на механизмот на здружување на средствата на организациите на здружен труд во стопанството, како и во поглед на поврзување на кредитната политика на деловните банки и на другите финансиски организации со целите на економската политика.

3.6.2. Федерацијата, републиките и автономните покраини ќе создадат услови за што поширока циркулација на општествените средства и ќе преземат мерки за спречување на нивната територијализација.

3.6.3. За да се заснова кредитно-монетарната политика врз поголема усогласеност со другите деловни на економската политика и да стане поуспешен инструмент за дејствување врз стопанските движења и врз економската стабилизација, ќе се утврди адекватен начин на комплексно финансиско планирање, а во неговите рамки Народната банка на Југославија, заедно со народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, ќе утврди соодветен начин на монетарно планирање и утврдување на потребното количество на пари во оптек, во согласност со новите услови на платниот промет и со поставените цели на економската политика.

3.6.4. Селективното насочување на кредитите на банките во согласност со задачите, условите и намените утврдени со Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година, во 1977 година ќе го поддржи Народната банка на Југославија заедно со народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, со средства од примарната емисија, а насочувањето ќе се оствари по пат на самоуправни спогодби на банките за селективно кредитирање и постепено ќе се приспособува кон новиот начин на плаќање.

Спогодбите на банките за селективно кредитирање и за условите на кредитирањето на приоритетните задачи, банките ќе ги склучат најдоцна два месеца по усвојувањето на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона, парична и девизна политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1977 година. Доколку не ќе се постигнат навремено спогодби на банките за селективно кредитирање врз основите и во правците утврдени со оваа Резолуција, на предлог од Народната банка на Југославија, Сојузниот извршен совет ќе постапи во согласност со член 24 од Законот за паричниот систем.

3.6.4.1. Со основите на заедничката кредитно-монетарна политика поблиску ќе се утврдат рамките и намените, како и минималните основи на самоуправните спогодби на банките за кредитирање на селективни намени.

3.6.5. За да се обезбеди со кредитно-монетарната политика движење на паричната маса во согласност со потребите на непречено вршење на општествената репродукција, инструментите на влијание врз движењето на паричната маса ќе се приспособат кон новите услови (монетизација на хартиите од вредност), вклучувајќи го и поеластичното користење на механизмот на задолжителните резерви на деловните банки.

3.6.6. Во согласност со одредбите на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година, а заради јакнење на материјалната основа на организациите на здружен труд, ќе се продолжи со конверзија на краткорочните кредити во долгорочни кредити на банките за обртни средства.

3.7. Навремено ќе се извршуваат утврдени мерки за поттикнување на побрзот развој на стопански недоволно развиените републики и САП Косово заради остварување на договорената политика.

3.7.1. Навремено ќе се донесат посебни мерки што ќе бидат договорени за поттикнување на најбрзот развој на САП Косово кои се составен дел на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година.

3.8. Во 1977 година ќе се изработи предлог на појдовни основи и програма на мерки за меѓусебно сдржинско и методолошко поврзување на информативните системи на сите нивоа, за да му се обезбеди на здружениот труд подобро следење на спроведувањето на општествените планови и резолуции.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 407
24 декември 1976 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Зоран Полич, с. р.

845.

Врз основа на член 286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 58 став 1 од Законот за девизно работење, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 24 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА ДЕВИЗИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА, РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ЗА 1977 ГОДИНА**

1. За потребите на федерацијата, републиките и автономните покраини во 1977 година се утврдува вкупниот износ на девизи од 10.320.839.000 динари.

2. Од вкупниот износ на девизи од точка 1 на оваа одлука, за потребите на федерацијата се определува износот од 8.150.187.500 динари, а за потребите на републиките и автономните покраини — износот од 2.170.651.500 динари, од што на:

	Динари
Социјалистичка Република Босна и Херцеговина	199.967.600
Социјалистичка Република Македонија	146.130.200
Социјалистичка Република Словенија	423.008.500
Социјалистичка Република Србија, без автономните покраини	438.390.500
Социјалистичка Република Хрватска	630.667.100
Социјалистичка Република Црна Гора	61.528.500
Социјалистичка Автономна Покраина Војводина	198.045.200
Социјалистичка Автономна Покраина Косово	72.913.900

3. Односот помеѓу девизите што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања и другите девизи то утврдува за девизите за потребите на федерацијата Сојузниот извршен совет, а за девизите за потребите на републиките и автономните покраини — надлежниот републички односно покраински орган, со тоа што во рамките на девизите од точка 2 на оваа одлука износот на девизите што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања не може да биде поголем од 90%.

4. Со девизите од точка 1 на оваа одлука можат да се вршат плаќања до 31 декември 1977 година.

5. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1977 година.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 411
24 декември 1976 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Соборот на
републиките и покраините
Зоран Попич, с. р.

846.

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 39 на Законот за сојузните стоковни резерви, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 24 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1977 ГОДИНА**

1. Се одобрува Финансискиот план на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи за 1977 година, што го донесе Советот на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи под бр. 39/1 од 6 октомври 1976 година.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1977 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 453
24 декември 1976 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Данило Кекиќ, с. р.

847.

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 39 на Законот за сојузните стоковни резерви, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 24 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1977 ГОДИНА**

1. Се одобрува Финансискиот план на Сојузната дирекција за резерви за прехранбени производи за 1977 година, што го донесе Советот на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи под бр. 07-25/2 од 25 октомври 1976 година.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1977 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 457
24 декември 1976 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Данило Кекиќ, с. р.

848.

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 39 од Законот за сојузните стоковни резерви, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 24 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНЕНИЈАТА НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1976 ГОДИНА

Се одобруваат Измените и дополненијата на финансискиот план на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи за 1976 година, што ги донесе Советот на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи под бр. Д. Т. 44/1 од 6 октомври 1976 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 445
24 декември 1976 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ

Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Данило Кекиќ, с. р.

849.

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 39 на Законот за сојузните стоковни резерви, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 24 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНЕНИЈАТА НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕХРАБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1976 ГОДИНА

Се одобруваат Измените и дополненијата на Финансискиот план на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи за 1976 година, што ги донесе Советот на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи под бр. 07-29/1 од 9 октомври 1976 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 456
24 декември 1976 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ

Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Данило Кекиќ, с. р.

850.

Врз основа на чл. 101, 106, 108, 109 и 127 од Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/76), Сојузниот извршен совет, Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на САП Војводина, Извршниот совет на Собранието на САП Косово, склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ПРОИЗВОДИТЕ НА БАЗНАТА ХЕМИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

I. Општи одредби

Член 1

Тргувајќи од досега спроведеното самоуправни спогодување и договарање за основите на плановите на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници и од договарањето за основите на плановите на развојот на републиките и автономните покраини, учесниците на овој договор ги утврдуваат заедничките интереси и цели што треба да се остварат во развојот на базната хемија во периодот од 1976 до 1980 година, како и насоките и рамките за преземање мерки на економската политика и други мерки од страна на органите на федерацијата, републиките и автономните покраини за остварување на тие интереси и цели.

Покрај мерките предвидени со овој договор, учесниците на овој договор се согласни, дека, по потреба, во рамките на своите права и должности, ќе преземаат и други мерки за спроведување на овој договор.

II. Заеднички интереси, цели и политика на развојот

Член 2

Во смисла на член 1 од овој договор, заеднички интереси на развојот на базната хемија се:

1) усогласен развој на базната хемија со целокупниот стопански и општествен развој на Југославија;

2) синхронизиран развој на базните хемиски капацитети со преработувачките капацитети и обезбедување на основните сировини и меѓупроизводи (интермединиери);

3) максимално и рационално користење на домашни сировини;

4) обезбедување на недостигачките сировини од странски извори, посебно од земјите во развој, врз основа на деловнотехничка и стопанска соработка;

5) поврзување на базната хемиска индустрија со металургијата на обоени метали, со преработката на нафта, со производството на природен гас и на гас од тасификација, како и со електричната енергија заради максимално користење на металургиски гасови, метални сулфиди, рафинериски производи, гас и др. и на континуирано снабдување со електрична енергија и користење на отпадните материјали и топлината;

6) зголемување на извозот и забавување и супституција на увозот на определени базни производи;

7) снабдување со хемиски сировини и производи на сите други потрошувачи во Југославија.

Член 3

Во смисла на член 1 од овој договор, заеднички цели на развојот на базната хемија се:

- 1) обезбедување на производство за потребите на народната одбрана и безбедноста на земјата;
- 2) производство на базни хемиски производи со кое се покрива 80 до 85% од оценетата потрошувачка во периодот од 1976 до 1980 година;
- 3) намалување на дебалансот создаден со увозот на големи количества на хемиски сировини и меѓупроизводи (интермедиери), а посебно со увозот на вештачки материи, синтетички каучук и на други органски хемиски производи, и сведување на односот на увозот и извозот во хемиската индустрија на 2:1 (наместо 2,5:1 во 1975 година);
- 4) снабдување со хемиски производи на поголем дел од индустријата, посебно на агроиндустрискиот комплекс со вештачки ѓубриња и др.;
- 5) оптимално користење на преработувачките капацитети врз основа на обезбедување на основните хемиски сировини и интермедиери.

Член 4

Во политиката на развојот на производите на базната хемија се тргнува од тоа:

- 1) дека основни носители на активностa врз остварување на договорениот развој се непосредно заинтересираните организации на здружен труд и други самоуправни организации и заедници;
- 2) дека за развојот на производите на базната хемија се заинтересирани и други организации на здружен труд, чија дејност зависи од производството на базната хемиска индустрија;
- 3) дека за развојот на производите на базната хемија се заинтересирани федерацијата, републиките, автономните покраини и општините;
- 4) дека договорениот развој може ефикасно да се обезбеди само со меѓусебно поврзување и усогласување на мерките на сите носители на соодветни активности.

Политиката на развојот на производите на базната хемија тргнува од единственоста на стопанскиот систем, со тоа што заедничките интереси и цели во нејзиниот развој да се остваруваат со:

- 1) меѓусебните односи на организациите на здружен труд;
- 2) зголемување на вкупниот општествен доход;
- 3) мерките на економската политика и други мерки за поттикнување на тој развој;
- 4) вложување во развојот на капацитетите кои се усогласени со оценетата домашна потрошувачка односно производство;
- 5) оптимално користење на постојните и на новоизградените капацитети;
- 6) максимално и рационално користење на домашни сировински извори, вклучувајќи и секундарни;
- 7) применување на современите достигнувања во производството кои овозможуваат максимално зголемување на продуктивноста на трудот и на доходот;
- 8) изградба на капацитети по републиките и автономните покраини врз принципот на поврзаност на сировинските, енергетските, пазарните, финансиските, транспортните, кадровските и други услови;

9) користење на капацитетите на базната хемиска индустрија под услови со кои се обезбедува заштита на животната средина;

10) обезбедување на што поголемо ангажирање на домашната машиноградба во опремувањето и

изградбата на објектите на базната хемиска индустрија под конкурентни услови;

11) постојан и стабилен растеж на личниот и општествениот стандард на работниците и постојано унапредување на условите на трудот;

12) постојано развивање и унапредување на самоуправувањето во основните и другите организации на здружен труд, како и со развивање на други форми на самоуправно поврзување и здружување на труд и средства.

Член 5

Републиките и автономните покраини се обврзуваат дека, врз основа на самоуправни спогодби на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници и договорите за основите на плановите на републиките и автономните покраини, ќе обезбедат стапката на растежот на производството на хемиската индустрија да биде околу 14% во периодот од 1976 до 1980 година.

Заради остварување на предвидената стапка на растежот на производството на базната хемиска индустрија, учесниците на овој договор оценуваат дека за изградбата на соодветните капацитети е потребно да се инвестираат околу 26,0 милијарди динари.

Член 6

Заради остварувањето на заедничките интереси и цели, учесниците на овој договор се согласни во рамките на базната хемија, во периодот од 1976 до 1980 година, приоритет во развојот да имаат:

- 1) органските и неорганските базни хемиски производи, сировините и интермедиерите;
- 2) фармацевтските сировини.

Член 7

Учесниците на овој договор оценуваат дека заради оптимализација на постојните и за изградба на нови капацитети треба да се тргнува од следните критериуми:

- 1) максимално и рационално користење на домашни сировински извори, вклучувајќи и секундарни сировини;
- 2) оптимално користење на постојните и на новоизградените капацитети;
- 3) изградба на основни капацитети по републиките и автономните покраини врз принципот на поврзаност на сировинските, енергетските, пазарните, финансиските, транспортните, кадровските и други услови;
- 4) максимално поттикнување и користење на сопствената научно-истражувачка работа во оваа област, со договореното користење на увоз на технологија (KNOW-HOW, лиценци и др.);
- 5) поголемо учество на сопствени финансиски средства;
- 6) поголема ефикасност на вложувањата, обезбедување на нето-девизен ефект и рационално намалување на увозот;
- 7) побрзо реализирање на инвестиционите вложувања.

III. Развој на производството и потрошувачката

Член 8

Учесниците на овој договор оценуваат дека, во согласност со потрошувачката, производството на базните хемиски производи од заеднички интерес, вклучувајќи ги и сировините и меѓупроизводите (интермедиери), во 1980 година ќе го достигне следното ниво:

	1975				1980			
	Производство	Увоз	Извоз	Потрошувачка	Производство	Увоз	Извоз	Потрошувачка
Алкалии	245	190	25	410	500	300	80	720
Азотни губриња (N)	350	100	30	420	1.000	100	200	900
Фосфорни губриња (P ₂ O ₅)	260	25	65	220	550—650	0—50	150—200	450—500
Вештачки материји	160	180	20	320	600—800	80—180	100—200	68
Хемиски влакна	72	46	30	88	140—170	50	40	150—180
Синтетички каучук	—	49	—	39	80	30	10	100
Фармацевтски сировини (млрд. дин.)	1,1	2,3	0,6	2,8	4,3	5,5	3,1	6,7

Производите што ги опфаќаат седумте групи од табелата, се дадени во Листата на производите на базната хемија, која е отпечатена кон овој договор и е негов составен дел.

Постојат одделни базни хемиски производи што не можат да се вклучат во седумте наведени групи од табелата, но исто така ќе имаат третман на базни хемиски производи.

Член 9

Учесниците на овој договор ќе дадат иницијатива заинтересираните организации на здружен труд преку самоуправни спогодби да се договорат за обезбедување на најважните сировини и енергија за производство на базните хемиски производи од член 8 на овој договор во 1980 година, и тоа:

— во илјади тони —

Природен гас (млн. m ³)	2.200
Фосфорни сировини (P ₂ O ₅)	700
Бензин за пиролиза	2.200
Калиумови сировини (K ₂ O)	360
Целулоза за вискоза	65
Електрична енергија (во млрд. kwh)	6
Индустриска сол (NaCl)	650
Аромати	200
Сулфурни сировини (S), без металургиски гасови	700
Гас од гасификација (млн. m ³)	480

Член 10

Републиките и автономните покраини се обврзуваат дека врз основа на самоуправните спогодби на организациите на здружен труд и во другите самоуправни организации и заедници и договорите за основите на плановите на републиките и автономните покраини ќе создаваат услови за изградба на капацитети кои ќе овозможат производство на базните хемиски производи од член 8 на овој договор.

Член 11

Републиките и автономните покраини се обврзуваат дека ќе обезбедат користење на капацитетите за реализација на производството на базните хемиски производи од член 8 на овој договор, најмалку со 85 до 90%.

Член 12

Врз основа на самоуправните спогодби на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници и договорите за основите на плановите на републиките и автономните покраини, републиките и автономните покраини се обврзуваат дека ќе остварат услови за реализација на потребните вложувања од околу 26 милијарди динари заради изградба на недостигачките капацитети кои треба да обезбедат производство на

базните хемиски производи од член 8 на овој договор.

Член 13

Учесниците на овој договор оценуваат дека средствата за изградба на капацитетите од член 12 на овој договор ќе се обезбедуваат:

- 1) од сопствени средства на организацијата на здружен труд која изградува капацитети;
- 2) со здружување средства на заинтересираните организации на здружен труд;
- 3) со насочување средства на деловните банки;
- 4) од странски средства;
- 5) по потреба, со задолжително здружување средства на организациите на здружен труд.

Член 14

Учесниците на овој договор се обврзуваат дека до крајот на 1976 година ќе ја утврдат потребата од изградба на капацитети заради континуитет.

IV. Мерки на економската политика и други мерки за спроведување на овој договор

Член 15

Учесниците на овој договор преземаат обврска, во границите на своите права и обврски утврдени со уставот и со законите, во согласност со важечките закони и со политиката на економскиот и социјалниот развој на Југославија, да ги насочуваат и поттикнуваат:

- 1) јакнењето на акумулативната и репродуктивната способност на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници;
- 2) создавањето на услови за побрзо здружување на труд и средства и поповолни услови за финансирање на развојот;
- 3) обезбедувањето на рамноправна положба на базната хемија во политиката на економските односи со странство и во политиката на задолжувањето во странство.

Учесниците на овој договор сметаат дека врз економски оправдани основи ќе создаваат услови за долгорочно поврзување на производителите и на потрошувачите во самоуправните интересни заедници, како и преку други форми на соработка, заради здружување на труд и средства.

Со мерки на економската политика на органите на федерацијата, на републиките и автономните покраини ќе се обезбедат соодветни услови за вложувања во развојот на базната хемија.

Член 16

Учесниците на овој договор со мерки во рамките на своите права и обврски ќе го поттикнуваат здружувањето на труд и средства за договорениот развој на базната хемија со тоа што и со спогодби на организациите на здружен труд во рамките на деловните банки и на другите финансиски институции

дел од средствата на кредитниот потенцијал на банките да се насочува во инвестиции за тој развој.

Член 17

Републиките и автономните покраини се согласни органите на федерацијата, во рамките на своите права и обврски, да обезбедат царински контингенти за увоз на специфична опрема, во согласност со критериумите на тековната економска политика, што Сојузниот извршен совет ги утврдува согласно со член 49 од Царинскиот закон, во спогодба со републиките и автономните покраини.

Со царинските контингенти во смисла на став 1 од овој член ќе се опфати увозот на специфична опрема само за она производство и капацитети за производство, што се опфатени со овој договор, со тоа што бенефицирањето ќе се однесува само на она специфична опрема што не се произведува во Југославија, а која е предмет на посебна самоуправни спогодба помеѓу домашните производители на опрема и корисниците.

Со политиката на царинските контингенти и со политиката на царинската заштита ќе се обезбеди рационална заштита на домашното производство во оваа дејност.

Обемот и условите на увозот на специфичната опрема од став 2 на овој член ќе се усогласуваат со платнобилансните можности на земјата.

Член 18

Организациите на здружен труд, врз основа на овој договор и под условите предвидени во член 17 на овој договор, ќе реализираат увоз на опрема од поголема вредност врз основа на одредбите на Законот за девизно работење и на Законот за кредитните работи со странство.

Учесниците на овој договор се согласни увозниците на опремата, за извршување на целите и задачите од овој договор, да обезбедат и обврска од странските испорачувачи на опрема во износите што ќе се утврдуваат при склучувањето на договорите за увоз на опрема да предвидат определен обем на увоз на југословенски стоки и услуги. Тоа би бил и услов за користење на погодностите предвидени со овој договор.

Извозот на стоки во смисла на став 2 од овој член ќе се утврдува спогодбено помеѓу домашните инвеститори и производителите на опрема и на други стоки.

Член 19

Во рамките на девизниот и платниот биланс на земјата, како и на платнобилансната положба на републиките и автономните покраини, а во согласност со системот на кредитните односи со странство, учесниците на овој договор ќе обезбедат приоритет во користењето на странски кредити за изградба на соодветни капацитети за производството предвидено со овој договор.

Развојот на базната хемија ќе се штити, покрај со царини и други увозни давачки, и со други мерки во системот на економските односи со странство.

Во системот на економските односи со странство ќе се утврдат условите за стекнување и располагање со девизите со кои ќе се обезбеди отплатување на девизните средства вложени во оваа дејност.

Член 20

Учесниците на овој договор се согласни дека, во согласност со системот и со политиката на развојот на базната хемија, ќе поттикнуваат, односно ќе преземаат мерки заинтересираните организации на здружен труд да склучат самоуправни спогодби со кои ќе го уредат прашањето на здружувањето на труд и средства, цените на производите и другите услови за размена, оптималното учество на домашната машиноградба под конкурентни услови во изградбата на договорените капацитети, како и други прашања

чие решавање е неопходно заради остварување на заедничките цели и интереси утврдени со овој договор.

Член 21

Учесниците на овој договор ќе ги поттикнуваат заинтересираните организации на здружен труд, производителите и потрошувачите на базните хемиски производи и сировини со самоуправни спогодби да се договорот за условите на снабдувањето со базните хемиски производи и сировини, како и за заедничките вложувања во развојот на ова производство.

Член 22

Учесниците на овој договор ќе настојуваат при изградбата на нови капацитети, како и при реконструкциите и работата на постојните, да се применуваат мерки за зачувување и развој на природните и со труд создадените вредности на човековата средина и спречување на загадување на воздухот, почвата, водата, морето и др.

Член 23

Учесниците на овој договор се обврзуваат дека ќе организираат следење на остварувањето на заедничките цели и интереси утврдени со овој договор и дека меѓусебно ќе се известуваат за состојбата и проблемите во спроведувањето на овој договор.

V. Други одредби

Член 24

Секој учесник на овој договор може да даде иницијатива за повторно разгледување на прашањата и односите што се предмет на овој договор, како и за негова измена.

Член 25

Овој договор го потпишаа претставниците на Сојузниот извршен совет на извршните совети на републиките и на извршните совети на автономните покраини, во соодветен број идентични примероци кои се сметаат за автентични текстови.

За Сојузниот извршен совет претседател на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија,

Душан Илиевиќ, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина
републички секретар за стопанство,

Владо Мијатовиќ, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на СР Македонија

републички секретар за индустрија и трговија

Стојан Маткалиев, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на СР Словенија

републички секретар за индустрија,

Иво Клеменчич, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на СР Србија
републички секретар за стопанство,

Крета Јовановиќ, с. р.

За Извршниот совет на
Саборот на СР Хрватска
претседател на Републич-
киот совет за стопански
развој и економска по-
литика,

Велимир Рајковиќ, с. р.

За Извршниот совет на
Собранието на СР Црна
Гора

републички секретар за
стопанство,

Радомир Гаџиќ, с. р.

За Извршниот совет на
Собранието на САП Вој-
водина

претседател на Покраин-
скиот комитет за енергети-
ка и суровини,

Карољ Баги, с. р.

За Извршниот совет на
Собранието на САП Ко-
сово

покраински секретар за
стопанство,

Петар Костиќ, с. р.

ЛИСТА НА ПРОИЗВОДИ НА БАЗНАТА ХЕМИЈА

1. **Алкалии** — натриум-хидроксид (електролит-ски) и натриум-карбонат (амонијачна сода).

2. **Азотни ѓубриња** — целокупно производство на азотни соединенија, како за потрошувачка во земјоделството (ѓубриња, добиточна храна), така и за друга потрошувачка (амонијак, азотна киселина, амониум-нитрат, амониум-сулфат од коксарница), карбамид (уреа, меламина), варов амонитрат (KAN), мешани и комплексни (NPK) ѓубриња.

3. **Фосфорни ѓубриња** — целокупно производство на фосфорни соединенија (P₂O₅), вклучувајќи ги суровините (сулфурна киселина, фосфорна киселина), суперфосфат, триполисуперфосфат, мешани и комплексни (NPK) ѓубриња (моно-и диамониум-фосфат), натриум-триполисуперфосфат, дикалциум-фосфат.

4. **Вештачки материи** — суровини, интермедиери и мономери за сите полимеризациони и поликондензациони соединенија: олефини (етилен, пропилен, бутадиен), етилен-дихлорид, винил-хлорид, винил-ацетат, етил-бензол, стирол, полиетилен, полипропилен, поливинилхлорид (PVC) полистирил, поливинилацетат, фенол, кумол, метанол, оцетна киселина, формалдеhid, полиоли, TDI, MDI, полиуретани, фенопласти, аминопласти, полиестри, нитроцелулоза, СМС, целофан, анхидрид на фтална и малеинска киселина, оксалалкохоли, етиленоксид и гликол.

5. **Хемиски влакна** — суровини, мономери и влакна, акрилонитрил, капролактан, терефтална киселина (DMT) и целулозни (цел-влакно, рајон, корд, целулозен ацетат), полиакрилонитрилни, полиестерски, полиамидни и полипропиленски влакна.

6. **Синтетички каучук** — бутадиенстиролен (SBR) и цис-полибутадиенски.

7. **Групација на фармацевтски суровини** — антибиотици врз база на ферментација и синтеза, органско-хемиски и аоргански производи што служат за производство на лекови (витамини, сулфанамиди и др.), хормонски и други биолошки производи врз база на екстракција, ферментација или синтеза (инсулин, хормони и др.), алкалоиди и гликозиди од растително потекло.

Врз основа на член 286 став 2 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 109 став 1 од Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија и согласноста на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 24 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ПРОИЗВОДИТЕ НА БАЗНАТА ХЕМИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

1. Се потврдува Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развојот на производите на базната хемија во периодот од 1976 до 1980 година, што го склучија Сојузниот извршен совет, извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, и го потврдија собранијата на сите републики и автономни покраини.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС. бр. 394

24 декември 1976 година

Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Соборот
на републиките и
покраините,
Зоран Полич, с. р.

851.

Врз основа на чл. 101, 106, 108, 109 и 127 од Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/76), Сојузниот извршен совет, Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Соборот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на САП Војводина и Извршниот совет на Собранието на САП Косово, склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА НЕМЕТАЛИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

I. Општи одредби

Член 1

Тргувајќи од досега спроведеното самоуправни спогодување и договарање за основите на плановите на организациите на здружениот труд и на другите самоуправни организации и заедници и од договарањето за основите на плановите на републиките и автономните покраини, учесниците на овој договор ги утврдуваат заедничките интереси и цели што тре-

ба да се остваруваат во развојот на производството на неметали во периодот од 1976 до 1980 година, како и насоките и рамките за преземање на мерките на економската политика и на други мерки од страна на органите на Федерацијата, републиките и автономните покраини за остварување на тие интереси и цели.

Покрај мерките предвидени со овој договор, учесниците на овој договор се согласни дека, по потреба, во рамките на своите права и должности, ќе преземаат и други мерки за спроведување на овој договор.

II. Заеднички интереси, цели и политика на развојот

Член 2

Заеднички интереси на развојот на производството на неметали во смисла на член 1 од овој договор се:

- 1) оптимално користење и развој на домашна суровинска база на неметали, со обезбедување на соодветен обем на истражувања на суровинска база;
- 2) долгорочно и сигурно обезбедување на потрошувачите со суровини и со производи на неметали, земајќи ги предвид стопанските, стратемиските и другите аспекти.

Член 3

Заеднички цели на развојот на производството на неметали во смисла на член 1 од овој договор се:

- 1) усогласен развој на производството во рудниците и во индустријата на неметали во рамките на стопанскиот развој на републиките, автономните покраини и на Југославија во целост;
- 2) оптимално користење на производствените капацитети на рудниците и на индустријата на неметали, со меѓусебна распределба на производствените програми.

Член 4

Во политиката на развојот на производството на неметали се тргнува од тоа:

- 1) дека основни носители на активноста за остварување на договорениот развој на производството на неметали се непосредно заинтересираните организации на здружен труд;
- 2) дека за развојот на производството на неметали се заинтересирани и други организации на здружен труд чија дејност зависи од тоа производство;
- 3) дека за развојот на производството на неметали се заинтересирани Федерацијата, републиките, автономните покраини и општините;
- 4) дека договорениот развој на производството на неметали може ефикасно да се обезбеди само со меѓусебно поврзување и усогласување на мерките на сите носители на соодветни активности.

Политиката на развојот на производството на неметали тргнува од единственоста на стопанскиот систем, со тоа што заедничките интереси и цели во нејзиниот развој да се остваруваат со:

- 1) меѓусебните односи на организациите на здружен труд;
- 2) зголемување на вкупниот општествен доход;
- 3) мерките на економската политика и со други мерки за поттикнување на тој развој;
- 4) вложување во развојот на капацитети што се усогласени со домашната потрошувачка предвидена со овој договор;
- 5) применување на современата техника и технологија и организација на трудот;
- 6) зголемување на извозот и со намалување на увозот;
- 7) здружување на средства и на труд заради заеднички развој на производството на неметали;

8) постојан и стабилен растеж на личниот и општествениот стандард на работниците и со непосредно подобрување на условите на трудот на работниците;

9) постојан развој и унапредување на самоуправањето во основните и другите организации на здружен труд како и со развивање на други форми на самоуправно поврзување и здружување на труд и средства;

10) искористување на неметалите под услови кои во најголема мерка обезбедуваат заштита на човековата средина;

11) обезбедување на што поголемо ангажирање на домашната машиноградба во опремувањето и изградбата на објекти под конкурентни услови.

Член 5

За остварување на заедничките интереси и цели во развојот на производството на неметали, учесниците на овој договор оценуваат дека е потребно во развојот на производството на неметали да се достигне стапка на растеж на производството од околу 13% и стапка на извоз од околу 15%, а увозот да опаѓа според стапка од околу 7% годишно.

Заради остварување на предвидената стапка на растеж на производството на неметали да се изградат капацитети до нивото од член 9 на овој договор.

Учесниците на овој договор оценуваат дека за изградба на капацитетите од член 9 на овој договор е потребно да се инвестираат околу 6 милијарди динари, тргнувајќи пред се од започнатите капацитети во претходниот период, состојбата на подготовките за изградба на нови капацитети, како и од капацитетите чија изградба почнува во периодот од 1976 до 1980 година, а продолжува по 1980 година.

Член 6

Заради остварување на заедничките интереси и цели во развојот на производството на неметали учесниците на овој договор се согласни приоритет во тој развој во периодот од 1976 до 1980 година да имаат истражувањето, експлоатацијата и облагородувањето на: кварцен песок и кварцити, суров магнетит, сурова огноотпорна глина, сол, азбестно влакно и концентрат, концентрат на фосфати, бентонит, барит, фелдспат, керамичка глина и каолин, како и производството на огноотпорни материјали.

Член 7

Учесниците на овој договор оценуваат дека заради оптимално користење на постојните капацитети треба да се тргнува од следните критериуми:

- 1) максимално и рационално користење на домашните извори заради стабилно обезбедување на домашните преработувачки капацитети;
- 2) постигање во технолошки и економски поглед оптимално користење на капацитетите заради јакнење на конкурентската способност;
- 3) оптимална локација;
- 4) најниско специфично вложување по тона на производ;
- 5) што поголемо учество на сопствените финансиски средства;
- 6) што поголема ефикасност на вложувањата.

III. Развој на производството и потрошувачката на неметали

Член 8

Учесниците на овој договор оценуваат дека во периодот од 1976 до 1980 година производството, увозот, извозот и потрошувачката на селекционирани производи на неметали ќе биде следната:

— во илјади тони —

Реден број	Производство		Увоз		Извоз		Потрошувачка		
	1975	1980	1975	1980	1975	1980	1975	1980	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Кварцен песок и кварцити	1600	2900	43	15	25	65	1620	2850	
2. Суров магнезит	458	800	10	20	—	—	495	820	
3. Сурова огноотпорна глина	350	580	—	—	2	10	348	570	
4. Сол ¹⁾	648	1055	113	1120	—	—	761	1175	
5. Азбестно влакно и концентрат	19	140	52	40	2	10	69	170	
6. Концентрат на фосфати	—	900	864	650	—	—	864	1550	
7. Бентонит	130	425	—	—	8	50	122	375	
8. Барит	60	81	1	—	48	65	13	16	
9. Фелдспат	55	160	1	—	10	70	46	90	
10. Керамичка глина и каолин	328	800	63	10	12	50	379	760	
11. Синтермагнезит	257	410 ²⁾	—	—	70	140 ³⁾	187	270	
12. Базичен огноотпорен материјал	160	300	5	—	60	80	105	220	
13. Шамотен огноотпорен материјал	200	335	16	5	29	40	187	300	
14. Силика материјал	14	50	1	—	7	28	8	22	

1) Производство на сол

	1975	1980
Вакуумирана сол	180.000	200.000
Солена вода (пресметана на сол)	350.000	685.000
Камена сол	78.000	50.000
Сол од морски солани	40.000	120.000
	648.000	1.055.000

2) Во тоа 100 илјади тони синтермагнезит од доломит и од морска вода

3) Во тоа 60.000 тони синтермагнезит од морска вода.

Просечна годишна стапка на растежот на производството на целата гранка на неметали во периодот од 1976 до 1980 година е 9%, на извозот над 10%, а увозот опаѓа по просечна стапка од 5%.

Член 9

За предвидениот пораст на производството од член 8 на овој договор ќе се изградат нови и ќе се прошират постојните капацитети за да го достигнат следното ниво во 1980 година.

— во илјади тони —

Реден бр.	Капацитети										
		СР Босна и Херцеговина	СР Македонија	СР Словенија	СР Србија, без покраините	САП Војводина	САП Косово	СР Хрватска	СР Црна Гора	Вкупно нови капацитети	Вкупно ниво на капацитетите во 1980 година
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Кварцен песок		330	440	540	1200	110	150	375	—	1300	3145
2. Суров магнезит		110	22	—	430	—	360	—	—	420	922
3. Сурова огноотпорна глина		25	22	40	350	—	50	134	—	156	621
4. Сол		1064	—	34	—	—	—	27	80	550	1205
5. Азбестно влакно и концентрат		55	—	—	95	—	—	—	—	75	150
6. Концентрат на фосфати		—	—	—	900	—	—	—	—	900	900
7. Бентонит		—	150	5	22	—	150	150	—	275	477
8. Барит		22	—	—	—	—	—	68	—	25	90
9. Фелдспат		—	90	—	55	—	—	35	—	100	180
10. Керамичка глина и каолин		30	22	135	275	220	120	90	—	600	890
11. Синтермагнезит		22	12	—	216	—	90	—	110	180	450 ^{*)}
12. Базичен огноотпорен материјал		55	55	—	220	—	—	—	—	150	330
13. Шамотен огноотпорен материјал		26	33	22	230	—	—	55	—	150	366
14. Силика материјал		—	55	—	—	—	—	—	—	35	55

*) Во рамките на количествата од 450.000 тони се предвидува изградба на еден капацитет од 110.000 тони за производство на синтермагнезит од морска вода во рамките на програмата на „Магнохром“.

Член 10

Учесниците на овој договор оценуваат дека производството на неметали ќе се обезбеди до ниво од околу 90% на капацитетите предвидени во член 9 на овој договор.

IV. Финансирање на развојот

Член 11

Учесниците на овој договор оценуваат дека за изградбата на капацитетите од член 9 на овој договор со кои ќе се оствари производството до нивото утврдено во член 8 од овој договор, треба да се вложат вкупно околу 6 милијарди динари (врз основа на цените од 1975 година), односно по републиките и автономните покраини:

Мил. динари

1. СР Босна и Херцеговина	1000
2. СР Македонија	520
3. СР Словенија	200
4. СР Србија, без покраините	3120*)
5. САП Косово	450
6. САП Војводина	200
7. СР Хрватска	600
8. СР Црна Гора	70

*) Средствата предвидени за СР Србија ги опфаќаат и средствата за изградба на еден капацитет за производство на синтермагнезит од морска вода од 110.000 тони во рамките на програмата на „Магнхром“.

Член 12

Учесниците на овој договор оценуваат дека средствата за изградба на капацитетите предвидени во член 11 од овој договор ќе се обезбедуваат:

- 1) од сопствени средства на организацијата на здружен труд што ги изградува капацитетите;
- 2) со здружување на средствата на заинтересирани организации на здружен труд;
- 3) со насочување на средства на деловните банки;
- 4) од странски заеми и кредити.

V. Мерки на економската политика и други мерки за спроведување на овој договор

Член 13

Учесниците на овој договор се согласни со својата активност, во согласност со важечките закони и со политиката на економскиот и социјалниот развој на Југославија да ги насочуваат и поттикнуваат:

- 1) јакнењето на акумулативната и репродуктивната способност на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници во производството на неметали;
 - 2) создавањето на услови за побрзо здружување на труд и средства и на поповолни услови за финансирање на развојот на производството на неметали;
 - 3) обезбедувањето на самоуправни положба на производството на неметали во политиката на економските односи со странство и во политиката на задолжувањето во странство.
- Учесниците на овој договор сметаат дека врз економски оправдани основи ќе се создаваат услови за долгорочно поврзување на производителите и потрошувачите во самоуправните интересни заедници како и преку други форми на соработката, заради здружување на труд и средства;

4) со мерките на економската политика од страна на органите на федерацијата, републиките и автономните покраини да се предвидат поповолни услови за вложување во развојот на производството на неметали.

Член 14

Учесниците на овој договор со мерки во рамките на својата надлежност ќе иницираат и ќе го поттикнуваат здружувањето на труд и средства за договорениот развој на производството на неметали, со тоа што и со спогодби на организациите на здружен труд во рамките на деловните банки и на другите финансиски институции дел од средствата на кредитниот потенцијал на банките да се насочува за инвестиции во тој развој.

Член 15

Републиките и автономните покраини се согласни органите на федерацијата, во рамките на своите права и обврски, да обезбедат царински контингенти за увоз на специфична опрема во согласност со критериумите на тековната економска политика што Сојузниот извршен совет ја утврдува согласно со член 49 на Царинскиот закон во спогодба со републиките и автономните покраини.

Со царинските контингенти, во смисла на став 1 од овој член, ќе се опфати увозот на специфична опрема само за она производство и за капацитети за производство што се опфатени со овој договор, со тоа што бенефицирањето ќе се однесува само на онаа специфична опрема што не се произведува во Југославија а која е предмет на посебна самоуправни спогодба помеѓу домашните производители на опрема и корисниците.

Со политиката на царинските контингенти и со политиката на царинската заштита ќе се обезбеди рационална заштита на домашното производство во оваа дејност.

Обемот и условите на увозот на специфична опрема од став 2 на овој член ќе се усогласуваат со платнобилансните можности на земјата.

Член 16

Организациите на здружен труд, врз основа на овој договор и под условите предвидени во член 21 од овој договор, ќе реализираат увоз на опрема од поголема вредност врз основа на одредбите на Законот за девизно работење и на Законот за кредитните работи со странство.

Учесниците на овој договор се согласни, увозниците на опрема за извршување на целите и задачите од овој договор да обезбедат и обврска на странските испорачувачи на опрема, во износите што ќе се утврдуваат при склучувањето на договори за увозот на опрема, да предвидат определен обем на увоз на југословенски стоки и услуги. Тоа би бил и услов за користење на погодностите предвидени со овој договор.

Извозот на стоки во смисла на став 2 од овој член ќе се утврдува спогодбено помеѓу домашните инвеститори и производители на опрема и на други стоки.

Член 17

Во рамките на девизниот и платниот биланс на земјата и на платнобилансната положба на републиките и автономните покраини, а во согласност со системот на кредитните односи со странство, учесниците на овој договор ќе обезбедат приоритет во користењето на странски кредити за изградба на соодветните капацитети и за производството на чл. 8 и 9 на овој договор.

Во согласност со тековната економска политика ќе се продолжи со ослободување од обврската за полагање депозит на странски кредити за увоз на опрема и на финансиски кредити за плаќање во земјата во договорените рамки на развојот на оваа дејност.

Развојот на производството на неметали, покрај царините и другите увозни давачки, ќе се штити и со други мерки во системот на економските односи со странство.

Во системот на економските односи со странство ќе се утврдат условите за стекнување и располагање со девизи со кои ќе се обезбеди отплатување на девизните средства вложени во оваа дејност.

Член 18

Републиките и автономните покраини се согласни, со мерките на економската политика и со други мерки во рамките на своите права и обврски, да го стимулираат развојот на производството на неметали.

Член 19

Учесниците на овој договор се согласни, во согласност со системот и со политиката на развојот, да поттикнуваат односно да преземаат мерки, заинтересираните организации на здружен труд да склучат самоуправни спогодби со кои ќе го уредат прашањето на здружувањето на труд и средства, цените на производите и другите услови за размена, оптималното учество на домашната машиноградба под конкурентни услови во изградбата на договорените капацитети, како и други прашања чие решавање е неопходно заради остварување на заедничките цели и интереси утврдени со овој договор.

Учесниците на овој договор се согласни дека погодностите предвидени со овој договор можат да ги користат само оние организации на здружен труд што ќе склучат самоуправни спогодби што се предвидени со овој договор и други самоуправни спогодби што се вклучуваат заради спроведување на овој договор.

Член 20

Републиките и автономните покраини се согласни, по потреба, во согласност со своите уставни овластувања, да пропишат задолжително здружување на дел од средствата на организациите на здружен труд за остварување на заедничките интереси и цели утврдени со овој договор.

Член 21

Учесниците на овој договор ќе ги поттикнуваат заинтересираните организации на здружен труд, производителите и потрошувачите на руда, со самоуправни спогодби да се договараат за условите за снабдување со руда, како и за заедничките вложувања во развојот на рудниците.

Член 22

Учесниците на овој договор ќе настојуваат при изградбата на нови капацитети и реконструкции и работа на постојните капацитети да се применуваат мерки за зачувување и развој на природните и со труд создадените вредности на човековата средина и спречување на загадување на воздухот, почвата, водата, морето и др.

Член 23

Учесниците на овој договор се обврзуваат дека ќе организираат следење на остварувањето на заедничките интереси и цели утврдени со овој договор и дека меѓусебно ќе се известуваат за состојбата и проблемите во спроведувањето на овој договор.

VI. Други одредби

Член 24

Секој учесник на овој договор може да даде иницијатива за повторно разгледување на прашањата и односите што се предмет на овој договор, како и за негова измена.

Член 25

Овој договор е потпишан од страна на претставници на Сојузниот извршен совет, на извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини, во соодветен број идентични примероци што се сметаат за автентични текстови.

За Сојузниот извршен совет
претседател на Сојузниот
комитет за енергетика и
индустрија,

Душан Илиевиќ, с. р.

За Извршниот совет на
Собранието на СР Босна и
Херцеговина
републички секретар за
стопанство,

Владо Мијатовиќ, с. р.

За Извршниот совет на
Собранието на СР Македонија
републички секретар за
индустрија и трговија,

Стојан Маткалиев, с. р.

За Извршниот совет на
Собранието на СР Словенија
републички секретар за
индустрија,

Иво Клеменчич, с. р.

За Извршниот совет на
Собранието на СР Србија
републички секретар за
стопанство,

Крста Јовановиќ, с. р.

За Извршниот совет на
Саборот на СР Хрватска
републички секретар за
енергетика, индустрија и
занаетчиство,

Иво Баутовиќ, с. р.

За Извршниот совет на
Собранието на СР Црна Гора
републички секретар за
стопанство,

Радомир Гачиќ, с. р.

За Извршниот совет на
Собранието на САП
Војводина
покраински секретар за
стопанство,

Бошко Тодоровиќ, с. р.

За Извршниот совет на
Собранието на САП Косово
покраински секретар за
стопанство,

Петар Костиќ, с. р.

Врз основа на член 286 став 2 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 109 став 1 од Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија и согласноста на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини, Собранието на СФРЈ, на седницата на Саборот на републиките и покраините од 24 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА НЕ-МЕТАЛИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

1. Се потврдува Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на про-

изводството на неметали во периодот од 1976 до 1980 година, што го склучија Сојузниот извршен совет, извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, и го потврдија собранијата на сите републики и автономни покраини.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 399
24 декември 1976 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Соборот
на републиките и
покраините,

Зоран Полич, с. р.

852.

Врз основа на чл. 101, 106, 108, 109 и 127 од Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/76) Сојузниот извршен совет, Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Соборот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на САП Војводина и Извршниот совет на Собранието на САП Косово склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА РАЗВОЈ НА МАШИНОГРАДБАТА И БРОДОГРАДБАТА ВО ПЕРИОД ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

I. Општи одредби

Член 1

Тргувајќи од досега спроведеното самоуправно спогодување и договарање за основите на плановите на републиките и автономните покраини, учесниците на овој договор ги утврдуваат заедничките интереси и цели што треба да се остварат во развојот на селекционираното производство на машиноградбата и бродоградбата во периодот од 1976 до 1980 година, како и насоките и рамките за преземање мерки на економската политика и други мерки од страна на органите на федерацијата на републиките и автономните покраини за остварување на тие интереси и цели.

Член 2

Покрај мерките предвидени со овој договор учесниците на овој договор се согласни, по потреба, во рамките на своите права и должности да преземаат и други мерки за спроведување на овој договор.

II. Заеднички интереси, цели и политика на развојот

Член 3

Учесниците на овој договор, согласно со член 1 на овој договор, оценуваат дека постојат следните

заеднички интереси на развојот на селекционираното производство на машиноградбата и бродоградбата, и тоа:

1) побрзо и порамноправно вклучување во меѓународната поделба на трудот при поголема супституција на увозот и зголемување на извозот на опрема и бродови, а посебно во земјите во развој;

2) побрзо осамостојување на домашната машиноградба и бродоградба од увозната техника и технологија, како и реструктурирање, а особено со побрз развој на кооперирачката индустрија заради рационално користење на сопствените кадри и знаења, капацитетите и на други домашни извори;

3) позначително придонесување за побрз развој на дејностите што се од посебно значење за реализација на договорената политика на вкупниот развој на земјата;

4) јакнење на одбранбената способност на земјата.

Член 4

Заради обезбедување на заедничките интереси, а имајќи ја предвид договорената долгорочна политика на развојот до 1985 година, заеднички цели во развојот на селекционираното производство на машиноградбата и бродоградбата до 1980 година се:

1) рационална супституција на увозот на опрема и бродови и обезбедување на извозот, така што учеството на домашната опрема и бродови во вкупната потрошувачка во 1980 година треба да достигне ниво од околу 60%, а извозот на опрема и бродови, особено на опрема за енергетиката, металургијата и суровинските дејности, вкупно да расте по стапка од околу 8% годишно;

2) рационален и побрз развој на дејностите што се од посебно значење за реализација на договорената политика на вкупниот развој на земјата, со тоа што учеството на селекционираното производство на машиноградбата и бродоградбата во нивното опремување постојано да расте;

3) осамостојување и реструктурирање и побрз развој на кооперирачката индустрија во рамките на машиноградбата и бродоградбата, со што рационално ќе се намали увозот на компоненти, ќе се овозможи производството на тешка машиноградба и ќе се оспособат домашната машиноградба и бродоградба рамноправно да се вклучуваат во меѓународната поделба на трудот, со цената и со другите карактеристики на производите вклучувајќи ги и мерките за заштита, да бидат конкурентни на домашниот пазар и да обезбедат рационален извоз и рационална супституција на увозот;

4) придонес за економска стабилизација на стопанството со користење на сопствениот развој и на соодветните научни, технички и технолошки сознанија, со заштита на човековата средина и со примена на чисти технологии, така што домашната машиноградба и бродоградба да можат да влијаат врз тековите на рационалното штедење на стопанството во целост.

Член 5

Во политиката на развојот на селекционираното производство на машиноградбата и бродоградбата се тргнува од следното:

1) дека основни носители на активностите за остварување на договорениот развој на таа дејност се организациите на здружен труд од областа на машиноградбата и бродоградбата;

2) дека за развојот на таа дејност се заинтересирани и други организации на здружен труд чиј развој зависи од производството на машиноградбата и бродоградбата;

3) дека за развојот на таа дејност се заинтересирани федерацијата, републиките, автономните покраини и општините;

4) дека договорениот развој на таа дејност може ефикасно да се обезбеди само со меѓусебно поврзу-

вање и усогласување на мерките на сите носители на соодветни активности.

Политиката на развојот на селекционираното производство на машиноградбата и бродоградбата тргнува од единственоста на стопанскиот систем, со тоа што заедничките интереси и цели во нејзинот развој да се остваруваат со:

1) меѓусебните односи на организациите на здружен труд;

2) зголемување на вкупниот општествен доход;

3) мерките на економската политика и со други мерки за поттикнување на тој развој;

4) самоуправни спогодување на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници, со кои ќе се обезбеди усогласено остварување на заедничките интереси и цели;

5) усогласување на програмите за развој и со измена на структурата на производството заради преориентација и со оспособување за обезбедување комплетни постапки и изработка на комплетни постројки;

6) усогласување на програмите за развој на финално кооперирачко производство на машиноградбата и бродоградбата;

7) усогласување на програмите на тој развој со развојот на другите дејности, а посебно со развојот на дејностите што се од посебно значење за реализација на договорената политика на вкупниот развој на земјата;

8) развивање на долгорочна и постојана меѓусебна зависност со производителите на сировини за машиноградбата и бродоградбата и со потрошувачите на производите на машиноградбата и бродоградбата при рационална поделба на трудот и здружување на средства;

9) развој на рационален техничко-технолошки прогрес, така што со производството на машиноградбата и бродоградбата, преку чисти технологии, да се обезбедува поефикасно искористување на сировините, енергијата и храната и да се обезбедува заштита на човековата средина, а помалку да се нарушуваат природните текови;

10) рационална замена на увозни компоненти, репродукциони материјали и сировини од домашното производство;

11) висок степен на преработка во производството на опрема, со зголемување на учеството на живиот труд, а посебно на творечкиот труд;

12) интензивирање на истражувачко-развојните активности заради намалување на техничката и технолошката зависност од странство и со изнаоѓање и развој на сопствени техничко-технолошки решенија со кои се обезбедуваат специфични процеси на експлоатација и преработка на домашни извори;

13) усогласување и поврзување на производствените, техничко-технолошките и пазарните активности за заедничко настапување на странските пазари, а посебно заради воспоставување на долгорочно насочена рационална поделба на трудот, специјализација и кооперација во земјата и со странство;

14) политиката на вработеноста, водејќи сметка и за враќање на привремено вработените во странство;

15) договори за формирање на трајни извори на дел од средствата за кредитирање на пласманот на опрема и бродови;

16) давање приоритет при увозот на опремата на оној странски испорачувач кој обезбедува максимално учество и соработка со домашната машиноградба и бродоградба, со критериумите од овој договор.

Член 6

Учесниците на овој договор оценуваат дека, врз основа на утврдените заеднички интереси, цели и

политиката на развојот од чл. 3, 4 и 5 од овој договор, селекционирано производство на машиноградбата и бродоградбата треба да биде производството на:

1) опрема за енергетиката;

2) опрема за рударството и градежиштвото;

3) машини и уреди и постројки за металургијата, базната хемија, прехранбената индустрија и селекционирани неметали;

4) трактори, земјоделски машини, орудија, опрема, уреди и др.;

5) машини за обработка на метали;

6) електронска и друга опрема (сметачи, професионална електроника, опрема за телефонски центри, електронски, пневматски и хидраулични компоненти и сл.) за системи за автоматизација, контрола, регулација, телекомуникации, информирање и управување со процесите на работата;

7) транспортни средства (стопански, патни и шински возила и бродови);

8) производство од областа на кооперирачката индустрија за селекционирано производство на машиноградбата и бродоградбата (механички, електрични и електронски компоненти, како што се агрегати на сила, хидраулична и пневматска опрема, полупроизводи и елементи, потсклопови, склопови и други делови за вградување во сериска и поединечна опрема и постројки;

9) опрема за производство на вооружување и воена опрема што ќе се финансира од други извори;

10) опрема за заштита на човековата средина (опрема за собирање и преработка на отпадоци, опрема за намалување на количеството на отпадоци и загадување и опрема за чиста технологија);

11) посебни алати за унапредување на технологијата и обработката на метали.

Член 7

Се оценува дека заеднички интерес во развојот на селекционираното производство на машиноградбата и бродоградбата е достигнувањето на стапка на растеж на производството од околу 10,5 до 11% годишно во периодот од 1976 до 1980 година, со тоа што производството на бродоградбата да остане на нивото од 1975 година, а што е во согласност со потребите на домашниот пазар и зголемување на извозот, посебно во земјите во развој.

Заради остварување на проценетата стапка на растежот на производството е потребно да се реконструираат, доградат и изградат соодветни капацитети во вредност од околу 18,0 милијарди динари, од што околу 8,0 милијарди во капацитети на кооперирачката индустрија, тргнувајќи пред сè од заочнатите капацитети во претходниот период, од состојбата на подготовките за изградба на нови капацитети, подобро користење на постојните капацитети како и од капацитетите чија изградба почнува во периодот од 1976 до 1980 година, а продолжува по 1980 година.

III. Развој на производството и потрошувачката

Член 8

Учесниците на овој договор оценуваат дека во периодот од 1976 до 1980 година потрошувачката на опрема и бродови во Југославија ќе расте во согласност со стопанските инвестиции; дека увозот на опрема и бродови ќе расте побавно и дека тоа ќе обезбеди поголем простор за учество на домашното производство во потрошувачката во Југославија; како и дека потрошувачката на опрема и бродови во дејностите што се од посебно значење за реали-

зација на договорената политика на вкупниот развој на земјата ќе расте побрзо од вкупната погрешувачка.

Член 9

Тргувајќи од домашните потреби и од можностите за извоз, учесниците на овој договор оценуваат дека во рамките на просечната стапка на растекот селектираното производство на машиноградбата може да расте по просечна годишна стапка од 12% до 13%, а дека производството на бродови ќе остане на нивото на производството од 1975 година.

Член 10

Учесниците на овој договор оценуваат дека остварувањето на заедничките интереси и цели од чл. 3 и 4 на овој договор се заснова, пред сè, врз реструктурирање, специјализација и кооперација на производството на опрема и врз компонентите внатре во селектираната машиноградба и бродоградба и врз порационално користење на постојните капацитети, со што поголемо користење на домашната развојна работа. Во таа смисла инвестирањето ќе се насочи првенствено кон модернизација, усогласување и проширување на постојните капацитети, како и кон изградба на капацитети што ги дополнуваат капацитетите за финализација со нови производи и технологии и кои претставуваат услов за порационално користење на постојните капацитети. Тоа значи дека треба да се вложува поголемо вложување на капацитетите доти кога користењето на постојните и реструктурираните капацитети ќе биде околу 80%.

Првенство при инвестирањето треба да имаат оние капацитети кои, исполнувајќи ги условите од став 1 на овој член, обезбедуваат:

- 1) рационална поделба на трудот, специјализација и кооперација;
- 2) производство засновано претежно врз домашни извори, кое рационално го заменува увозот;
- 3) производство кое со цената и со другите карактеристики на производите ги задолжува односите што за производите на тоа техничко и технолошко ниво се важечки во светот;
- 4) развој на капацитетите на кооперирачката индустрија.

IV. Финансирање на развојот

Член 11

Учесниците на овој договор оценуваат дека средствата за изградба на капацитетите, предвидени во член 7 на овој договор ќе се обезбедуваат:

- 1) од сопствени средства на организацијата на здружен труд што изградува капацитети;
- 2) со здружување средства на заинтересираните организации на здружен труд;
- 3) со насочување средства од деловните банки;
- 4) од странски заеми и кредити;
- 5) по потреба, со задолжително здружување средства на организациите на здружен труд.

V. Мерки на економската политика и други мерки за спроведување на овој договор

Член 12

Учесниците на овој договор се согласни со својата активност, во согласност со важечките закони и со политиката на економскиот и социјалниот развој на Југославија, да ги насочуваат и поттикнуваат:

1) јакнењето на акумулативната и репродуктивната способност на организациите на здружен труд во областа на производството на машиноградбата и бродоградбата;

2) создавањето на услови за побрзо здружување на труд и средства и поповолни услови за финансирање на тој развој;

3) обезбедувањето на рамноправна положба на машиноградбата и бродоградбата во политиката на економските односи со странство и во политиката на задолжувањето во странство.

Учесниците на овој договор сметаат дека врз економски оправдани основи ќе се создаваат услови за долгорочно поврзување на производителите и потрошувачите во самоуправните интересни заедници, како и преку други форми на соработка, заради здружување на труд и средства;

4) со мерките на економската политика од страна на органите на федерацијата, на републиките и автономните покраини да се предвидат поволни услови за вложување во развој на селектираната машиноградба и бродоградба.

Член 13

Учесниците на овој договор со мерки во рамките на своја надлежност ќе иницираат и ќе го поттикнуваат здружувањето на труд и средства за договорениот развој на машиноградбата и бродоградбата, со тоа што и со спогодби на организациите на здружен труд во рамките на деловните банки и други финансиски институции, дел од средствата на кредитниот потенцијал на банките да се насочува за инвестиции во тој развој.

Член 14

Републиките и автономните покраини се согласни, органите на федерацијата, во рамките на своите права и обврски, да обезбедат царински контингенти за увоз на специфична опрема, во согласност со критериумите на тековната економска политика, што Сојузниот извршен совет ја утврдува согласно со член 49 од Царинскиот закон, во спогодба со републиките и автономните покраини.

Со царински контингенти, во смисла на став 1 на овој член, ќе се опфати увозот на специфична опрема само за она производство и капацитети за производството што се опфатени со овој договор, со тоа што бенефицирањето ќе се однесува само на онаа специфична опрема што не се произведува во Југославија, а врз основа на посебна самоуправна спогодба помеѓу домашните производители на опрема и корисниците.

Со политиката на царинските контингенти и со политиката на царинската заштита ќе се обезбеди рационална заштита на домашното производство во оваа дејност.

Обемот и условите на увозот на специфична опрема од став 2 на овој член ќе се усогласуваат со платнобилансните можности на земјата.

Член 15

Во рамките на девизниот и платниот биланс на земјата, како и на платнобилансната положба на републиките и автономните покраини, а во согласност со системот на кредитните односи со странство, учесниците на овој договор ќе обезбедат приоритет во користењето на странски кредити за изградба на капацитетите предвидени со овој договор.

Во согласност со тековната економска политика ќе се продолжи со ослободување од обврската за полагање депозит на странски кредити за плаќање во земјата во договорените рамки на развојот на оваа дејност.

Развојот на машиноградбата и бродоградбата ќе се штити и со други мерки во системот на економските односи со странство.

Во системот на економските односи со странство ќе се утврдат услови за стекнување и располагање со девизи со кои ќе се обезбеди отплатување на девизните средства вложени во оваа дејност.

Член 16

Организациите на здружен труд, врз основа на овој договор и под условите предвидени во член 21 на овој договор, ќе реализираат увоз на опрема од поголема вредност врз основа на одредбите на Законот за девизно работење и на Законот за кредитните работи со странство.

Учесниците на овој договор се согласни, увозниците на опрема за извршување на целите и задачите од овој договор да обезбедат и обврска на странските испорачувачи на опрема, во износи што ќе се утврдуваат при склучувањето на договори за увоз на опрема, да предвидат определен обем на увоз на југословенски стоки и услуги. Тоа би бил и услов за користење на погодностите предвидени со овој договор.

Извозот на стоки во смисла на став 2 од овој член ќе се утврдува спогодбено помеѓу домашните инвеститори и производители на опрема и други стоки.

Член 17

Учесниците на овој договор се согласни, организациите на федерацијата, во рамките на своите права и должности, да можат да преземаат и посебни мерки специфични за развојот на селекционираната машиноградба и бродоградба, како што се:

1) создавање на услови и поттикнување со царински и други мерки на развојот на рамноправна долгорочна производствена кооперација и трансфер на техника и технологија со странство, чии основи ќе бидат задолжителност на сопствениот развој, набавка на најнова техника и технологија, обука и усовршување на кадри, настап и соработка на трети пазари, а посебно во земјите во развој и сл.;

2) поттикнување на извозот на производи од повисок степен на преработка од областа на машиноградбата и бродоградбата во кои е поголемо учеството на домашни сировини и труд, како и на оние производи со кои се остваруваат поголеми него-девизни ефекти;

3) вонцаринска заштита што ќе се заснова врз:
— задолжителна постапка на јавно наддавање за набавка на опрема и бродови при што предност ќе има домашната машиноградба и бродоградба под конкурентни услови;

— задолжително учество на домашната машиноградба и бродоградба во заемни испораки на опрема и бродови (при увоз на опрема и бродови), согласно со самоуправните спогодби;

— заштита на човековата средина;

— заштита на квалитетот на производите;

— типизација, унификација и стандардизација и др., што се утврдуваат со спогодба или со пропис.

Член 18

Заради зголемување на конкурентната способност на селекционираната машиноградба и бродоградба на домашниот и странскиот пазар, заради побрз развој на другите дејности што се од посебно значење за реализацијата на долгорочната политика на вкупниот развој на земјата и заради поголемо користење на капацитетите, учесниците на овој договор се согласни, во согласност со член 5 на овој договор, со посебни договори да ги утврдат обемот и изворите на средствата за кредитирање на пласманот на опрема и бродови во Југославија и странство, а кои ќе бидат склучени до крајот на 1976 година.

Член 19

Републиките и автономните покраини се согласни, со мерки на економската политика и со други мерки од рамките на своите права и обврски да го стимулираат развојот на селекционираната машиноградба и бродоградба.

Член 20

Учесниците на овој договор ќе настојуваат при изградбата на нови капацитети и реконструкции и работата на постојните капацитети, да се применуваат мерките за зачувување и развој на природните и со труд создадените вредности на човековата средина и за спречување на загадување на воздухот, почвата, водата, морето и др.

Член 21

Учесниците на овој договор се согласни, во согласност со системот и политиката на развој на селекционираното производство на машиноградбата и бродоградбата, да поттикнуваат, односно да преземаат мерки, заинтересираните организации на здружен труд да склучуваат самоуправни спогодби со кои ќе ги уредат прашањето на развојот и зголемувањето на капацитетите, како и здружувањето на труд и средства, цените на производите и другите услови на размена, оптималното учество на домашната машиноградба под конкурентни услови во изградбата на договорените капацитети, како и други прашања чие решавање е неопходно заради остварување на заедничките цели и интереси утврдени со овој договор.

Учесниците на овој договор се согласни дека погодностите предвидени со овој договор можат да ги користат само оние организации на здружен труд што ќе склучат самоуправни спогодби што се предвидени со овој договор и други самоуправни спогодби што се склучуваат заради спроведување на овој договор.

Член 22

Републиките и автономните покраини се согласни да ги поттикнуваат, односно да преземаат мерки заинтересираните организации на здружен труд да ја спроведат постапката за склучување на самоуправни спогодби со кои ќе се регулираат поделбата на трудот, специјализацијата и кооперацијата, односително со истражувачко-развојните и со други организации, кои можат и треба да обезбедат побрз развој на техниката и технологијата, како и развој на сопствена техника и технолошка база.

Член 23

Учесниците на овој договор се обврзуваат да организираат следење на остварувањето на заедничките интереси и цели утврдени со овој договор, и дека меѓусебно ќе се известуваат за состојбата и проблемите во спроведувањето на овој договор.

VI. Други одредби

Член 24

Секој учесник на овој договор може да даде иницијатива за повторно разгледување на прашањата и односите што се предмет на овој договор, како и за негова измена.

Член 25

Овој договор е потпишан од страна на претставниците на Сојузниот извршен совет, на извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини, во соодветен број идентични примероци кои се сметаат како автентични текстови.

За Сојузниот извршен совет
претседател на Сојузниот комитет
за енергетика и индустрија,
Душан Илиевиќ, с. р.

За Извршниот совет на Собранието
на СР Босна и Херцеговина
републички секретар за
стопанство,
Владо Мијатовиќ, с. р.

За Извршниот совет на Собранието
на СР Македонија
републички секретар за
индустрија и трговија,
Стојан Маткалиев, с. р.

За Извршниот совет на Собранието
на СР Словенија
републички секретар за
индустрија,
Иво Клеменчич, с. р.

За Извршниот совет на Собранието
на СР Србија
републички секретар за
стопанство,
Крста Јовановиќ, с. р.

За Извршниот совет на Саборот
на СР Хрватска
републички секретар за енергетика,
индустрија и занаетчиство,
Иво Баутовиќ, с. р.

За Извршниот совет на Собранието
на СР Црна Гора
републички секретар за
стопанство,
Радомир Гачиќ, с. р.

За Извршниот совет на Собранието
на САП Војводина
покраински секретар за
стопанство,
Бошко Тодоровиќ, с. р.

За Извршниот совет на Собранието
на САП Косово
покраински секретар за
стопанство,
Петар Костиќ, с. р.

Врз основа на член 286 став 2 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 109 став 1 од Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија и согласноста на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 24 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА РАЗВОЈ НА МАШИНОГРАДБАТА И БРОДОГРАДБАТА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

1. Се потврдува Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на машиноградбата и бродоградбата во периодот од 1976 до

1980 година, што го склучија Сојузниот извршен совет, извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, и го потврдија собранијата на сите републики и автономни покраини.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 395
24 декември 1976 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Соборот
на републиките и
покраините,
Зоран Полич, с. р.

853.

Врз основа на чл. 101, 106, 108, 109 и 127 од Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/70), Сојузниот извршен совет, Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на САП Војводина и Извршниот совет на Собранието на САП Косово, склучуваат

Д О Г О В О Р

ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

Член 1

Поаѓајќи од спроведеното самоуправни спогодување и договарање на организациите на здружен труд и на други организации и заедници, на републиките и автономните покраини за основите на планот, учесниците на овој договор ги утврдуваат заедничките интереси и цели што треба да се остварат во развојот на југословенските железници во периодот од 1976 до 1980 година.

Член 2

Заедничките интереси и цели што треба да се остварат во смисла на член 1 од овој договор во развојот на југословенските железници се: и

1) оспособување на железницата да го изврши зголемениот планиран обем на превозот во согласност со потребите и барањата на стопанството и општеството;

2) рационализација на системот на превозот;

3) подобрување на квалитетот на услугите на превозот;

4) натамошно унапредување на безбедноста на железничкиот сообраќај;

5) поцелосно користење на компаративните предности на Југославија во транзитот на стоки и патници;

6) обезбедување поадекватно место на железницата во домашниот превоз;

7) побрз развој на железничкиот сообраќај во недоволно развиените републики, посебно во САП Косово;

8) стандардизација, типизација и унификација на опремата на ЈЖ;
9) оспособување на железницата од станoviшите на безбедноста и одбранбената способност на Југославија.

Член 3

Учесниците на овај договор оценуваат дека задничките интереси и цели од член 2 на овој договор ќе бидат остварени врз следните развојни основи:

- 1) електрификација на главните железнички пруги;
- 2) вградување на современи сигнално-сигурносни и телекомуникациони уреди на главните пруги;
- 3) капитален ремонт и реконструкција на железничките пруги и јазли;
- 4) развој на интегрален транспорт;
- 5) модернизација на влечните и возните средства;
- 6) типизација, унификација и стандардизација на транспортните средства и опремата;
- 7) изградба на втор колосек и на нови пруги заради отстранување на тесните грла и комплетирање на постојната железничка мрежа.

Член 4

Учесниците на овој договор оценуваат дека просечниот годишен растеж на обемот на превозот во железничкиот сообраќај треба да се движи според стапка од 6,0% во стокониот сообраќај, а 1,5% во патничкиот сообраќај. Предвидените стапки на растеж се засноваат врз стапката на растежот на вкупното стопанство на Југославија, врз зголемувањето на меѓународниот транзит, предвидените вложувања во развојот на железницата, поголемата деловност на железничките транспортни претпријатија и врз насочување на превозот на масовни стоки, превоз на подолги релации и во меѓународниот сообраќај кон железнички сообраќај како општествен рационален вид на превоз.

Стапка на растеж на обемот на превозот по железничките транспортни претпријатија и по републиките и автономните покраини:

	Патнички сообраќај		Стокониот сообраќај	
	превоз на патници	патнички километри	превоз на стоки	нетоноски километри
ЖТП Белград	0,7	1,0	3,4	5,4
СР Србија	0,7	1,0	3,7	5,2
СР Црна Гора	0,6	2,4	5,3	15,0
САП Војводина	0,7	1,2	2,3	4,8
САП Косово	0,7	1,2	3,0	5,4
ЖГ Љубљана	1,0	0,9	3,9	5,9
ЖТП Сараево	0,9	1,5	8,1	5,8
ЖТП Скопје	4,2	3,2	13,5	13,6
ЖТП Загреб	1,0	2,1	5,5	5,4

Член 5

Учесниците на овој договор се обврзуваат дека во периодот од 1976 до 1980 година, во рамките на своите права и обврски, ќе ги остварат условите за реализација на плановите за развој на организациите на здружен труд во областа на железничкиот сообраќај и оценуваат дека потребните инвестициони средства за такви вложувања изнесуваат околу 37,7 милијарди динари, а по одделни републики и автономни покраини изнесуваат:

— во милијарди динари —

ЖТП Белград	12,5
Од тоа:	
СР Србија (потесно подрачје)	6,6
СР Црна Гора	1,0
САП Војводина	3,0
САП Косово	1,9
ЖГ Љубљана	5,8
ЖТП Сараево	6,3
ЖТП Скопје	3,0
ЖТП Загреб	10,1

СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ВЛОЖУВАЊА

— во мил. дин. —

Опис	Србија	Црна Гора	Војводина	Косово	ЖТП Белград Вкупно	ЖГ Љубљана	ЖТП Сараево	ЖТП Скопје	ЖТП Загреб	Вкупно ЈЖ
	ИНВЕСТИЦИИ — ВКУПНО	6.600	1.000	3.000	1.900	12.500	5.800	6.300	3.000	10.100
1. Електрификација кп/мил. дин.	80	—	288	—	253/368	114/292	239/326	217/217	200	1.403
2. СС и ТК опрема	760	70	367	1.170	138/2367	1.093	31/665	25/422	1.450	5.997
3. Реконструкција на пруги и станици	880	—	635	90	1.605	1.129	595	290	3.140	6.759
4. Изградба на ранжирни станици	240	30	—	—	270	—	366	—	—	636
5. Капитален ремонт на пруги (кп/мил. дин.)	1.070	380	475	270	668/2195	324/984	236/982	141/250	2.170	6.581
6. Возни средства	1.600	390	417	150	2.857	1.000	1.271	496	2.970	8.594
7. Интегрален транспорт	180	20	112	20	332	478	127	110	170	1.210
8. Други инвестиции	1.150	110	406	200	1.866	824	371	90	—	3.151
9. Изградба на пруги	640 ¹⁾	—	—	—	640	—	1.597	1.125	—	3.362

¹⁾ Забелешка: Учество на ЖТП Белград во финансирањето на изградбата на пругата Чачак — Пожега и на железничкиот јазол Белград.

Член 6

Учесниците на овој договор ќе го поттикнуваат спроведувањето на постапката за склучување на самоуправни спогодби помеѓу железничките транспортни организации на здружен труд и организациите на здружен труд — корисници на железнички услуги, деловните банки и другите заинтересирани организации на здружен труд за обезбедување на средства потребни за развој на железничкиот сообраќај.

Во рамките на девизниот и платниот биланс на Југославија, како и на платно-билансната положба на републиките и автономните покраини, а во согласност со системот на кредитните односи со странство, ќе се обезбеди приоритет во користењето на странските кредити за соодветни капацитети од член 5 на овој договор.

Член 7

Учесниците на овој договор се согласни со мерките на економската политика и со други мерки на федерацијата, на републиките и автономните покраини да се поттикнува развојот на железничкиот сообраќај како дејност од заеднички интерес и да се обезбеди реализацијата на овој договор, а особено:

1) со дефинирање на сообраќајната политика и со соодветни системски решенија ќе се обезбеди насочување на транспортниот труд кон најрационални транспортни капацитети, како и соодветна положба на железницата на транспортниот пазар;

2) со политиката на цените и тарифите ќе се овозможи на железницата поеластично приспособување кон условите на пазарот;

3) со кредитно-монетарната политика и со други мерки ќе се поттикнува набавката на опрема за потребите на железницата од домашни производители под конкурентни услови;

4) со соодветно стимулирање на трзитниот промет со железница;

5) со учество на републиките и автономните покраини односно на соодветните самоуправни интересни заедници во покривањето на дел од трошоците на репродукцијата.

Член 8

Републиките и автономните покраини се согласни органите на федерацијата, во смисла на член 49 од Царинскиот закон, да обезбедат царински контингенти за увоз на опремата од член 5 на овој договор.

Со царинските контингенти, во смисла на став 1 од овој член ќе се опфати увозот на опрема што не се произведува во Југославија или на опрема за чиј увоз претходно ќе се согласат домашните производители на опрема, што ќе се утврди со самоуправни спогодба склучена меѓу домашните производители и организациите на здружен труд на железничкиот сообраќај.

Член 9

Учесниците на овој договор се обврзуваат дека, во рамките на своите права и обврски, ќе преземаат мерки потребни за обезбедување на координација помеѓу железничките транспортни препријатија и синхронизираната динамика на изградбата на капацитетите.

Член 10

Учесниците на овој договор се обврзуваат дека, во рамките на своите права и должности, ќе организираат следење на остварувањето на заедничките интереси и цели утврдени со овој договор и меѓусебно да се известуваат за состојбата и проблемите на спроведување на овој договор.

Член 11

Секој учесник на овој договор може да даде иницијатива за повторно разгледување на прашањата и односите што се предмет на овој договор, како и за негова измена, што се врши на начинот и според постапката според која и е склучен овој договор.

Член 12

Овој договор го потпишаа претставници на Сојузниот извршен совет, на извршните совети на републиките и на извршните совети на автономните покраини во соодветен број идентични примероци, кои се сметаат како автентични текстови.

За Сојузниот извршен совет,
Бошко Димитриевиќ, с.р.
член на Советот и претседател на Сојузниот комитет за сообраќај и врски

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Босна и Хер-
цеговина,

Кемал Халиловиќ, с.р.
член на Советот и републички секретар за сообраќај и врски

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија,
Александар Варналиев, с.р.
член на Советот и републички секретар за сообраќај и врски

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Словенија,
Ливиј Јакомин, с.р.
член на Советот и претседател на Републичкиот комитет за сообраќај и врски

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Србија,
Зоран Настик, с.р.
член на Советот и републички секретар за сообраќај и врски

За Извршниот совет на Са-
борот на СР Хрватска,
Никола Грил, с.р.
член на Советот и републички секретар за поморство, сообраќај и врски

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Црна Гора,
Радомир Гачиќ, с.р.
член на Советот и републички секретар за стопанство

За Извршниот совет на Со-
бранието на САН Војводина,
Герхард Бурбах, с.р.
член на Советот и покраински секретар за сообраќај и врски

За Извршниот совет на Со-
бранието на САН Косово,
Мустафа Бехлуљи, с.р.
член на Советот и покраински секретар за станбено-комунални работи

Врз основа на член 286 став 2 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 109 став 1 од Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија и согласноста на Собранијата на републиките и на Собранијата на автономните покраини, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 24 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

1. Се потврдува Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на Југословенските железници во периодот од 1976 до 1980 година, што го склучија Сојузниот извршен совет, извршните совети на Собранијата на републиките и извршните совети на Собранијата на автономните покраини, и го потврдија Собранијата на сите републики и автономни покраини.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 433
24 декември 1976 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Зоран Полич, с. р.

854.

Врз основа на чл. 101, 106, 108, 109 и 127 од Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/76), Сојузниот извршен совет, Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Соборот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на САП Војводина и Извршниот совет на Собранието на САП Косово, склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ПТТ СООБРАКАЈ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

Член 1

Поаѓајќи од спроведеното самоуправни спогодување и договарање на самоуправни организации и заедници, на републиките и автономните покраини за основите на планот, учесниците на овој договор ги утврдуваат заедничките интереси и цели, што треба да се остварат во развојот на ПТТ сообраќај во периодот од 1976 до 1980 година.

Член 2

Заедничките интереси и цели во развојот на ПТТ сообраќај, а посебно на магистралните и меѓународните ПТТ капацитети, што треба да се остварат во смисла на член 1 од овој договор, се:

1) развој на магистралните и меѓународните ПТТ капацитети;

2) развој на ПТТ сообраќај побрз од просечниот развој на вкупното стопанство заради обезбедување поголем степен на задоволување на побарувачката за сите видови ПТТ услуги и информативни системи што се остваруваат со користење на ПТТ капацитети;

3) поцелосно задоволување на потребите и на барањата на општонародната одбрана и општествената самозаштита и што побрзо оспособување на целокупниот систем на ПТТ услуги за поефикасно користење и во вонредни услови;

4) постигање на похармоничен структурен однос во развојот на основната ПТТ мрежа во републиките и автономните покраини и во развојот на магистралните и меѓународните капацитети од заеднички интерес заради порационално користење на ПТТ капацитети;

5) применување на современа техника и технологија и унапредување на организацијата на работата заради зголемување на продуктивноста и остварување на поквалитетни ПТТ услуги;

6) максимално ангажирање на домашните производители на телекомуникациона опрема за развој и модернизација на ПТТ сообраќај.

Член 3

Заради остварување на целите и политиката на развојот на ПТТ сообраќај од член 2 на овој договор и рационално планирање на развојот на магистралните и на меѓународните ПТТ капацитети од заеднички интерес, учесниците на овој договор оценуваат дека стапката на растежот на вкупниот ПТТ сообраќај, во периодот од 1976 до 1980 година, ќе изнесува 10,2%.

Во рамките на вкупниот развој на капацитетите за ПТТ сообраќај, се оценува дека просечната стапка на растежот по дејностите ќе изнесува:

- 1) во поштенскиот сообраќај — 3,7%;
- 2) во телеграфскиот сообраќај — 19%;
- 3) во телефонскиот сообраќај — 17%.

Просечната стапка на растежот во наведените дејности по републиките и автономните покраини во периодот од 1976 до 1980 година би изнесувала:

Република односно автономна покраина	Поштенски сообраќај	Телеграфски сообраќај	Телефонски сообраќај
1) Босна и Херцеговина	4,5%	12%	14%
2) Македонија	5,2%	17%	22%
3) Словенија	0,4%	11%	14%
4) Србија (потесна)	5,4%	19%	17%
5) Хрватска	3,2%	15%	15%
6) Црна Гора	4,3%	24%	20%
7) Војводина	3,2%	18%	16%
8) Косово	6,2%	53%	21%
С Ф Р Ј:	3,7%	19%	17%

Член 4

Учесниците на овој договор се обврзуваат дека во периодот од 1976 до 1980 година во рамките на своите права и обврски, ќе ги остварат условите за да се обезбеди просечниот растеж на ПТТ сообраќај од член 3 на овој договор.

Член 5

Развојот на магистралните и меѓународните ПТТ капацитети од заеднички интерес до 1980 година, ќе се заснова врз програмираната стапка на растежот на основните ПТТ капацитети во плановите на републиките и автономните покраини во смисла на чл. 3 и 4 од овој закон.

Учесниците на овој договор оценуваат дека е потребно во динамиката на изградбата на капацитетите од став 1 на овој член првенствено да се довршат и пуштат во работа незавршените објекти на магистралните и меѓународните капацитети од Програмата за развој на ПТТ сообраќај за периодот од 1969 до 1975 година, да се обезбеди нивно максимално користење и навреме да се пристапи кон изградба на нови магистрални и меѓународни капацитети, и тоа кон:

1) проширување на капацитетите на меѓународните, транзитните и на главните телефонски центри за соодветен број приклучоци;

2) изградба на меѓународна телеграфска централа и изградба или проширување на транзитната и јазловната телеграфска централа со соодветен број телеграфски канали;

3) изградба на нова и проширување на постојната мрежа на радиорелејните и на кабелските преносни системи со соодветна опрема;

4) изградба на нови или зголемување на постојните преносни системи за меѓународниот транзитен сообраќај преку Југославија, во согласност со меѓународните обврски и новите потреби;

5) изградба на подвижни радиотелефонски мрежи во седиштата на републиките и автономните покраини и нивно меѓусебно поврзување по должина на поважните магистрални сообраќајници;

6) изградба на ретрансмисиона радиотелеграфска мрежа;

7) проширување и зголемување на капацитетите на мрежата за пренос на податоци за работа со поголеми брзини и создавање услови за поврзување на електронските сметачки центри во Југославија;

8) изградба на главни поштенски центри;

9) проширување на земската сателитска станица.

Член 6

Учесниците на овој договор се согласни со развојот на ПТТ сообраќај да се обезбеди техничко-технолошко единство според Генералниот план за развој на ПТТ мрежа во Југославија и меѓусебна координација на организациите на здружен труд на ПТТ сообраќај и на корисниците на ПТТ услуги заради усогласување на динамиката на изградбата на одделни капацитети и нивно рационално користење.

Член 7

Учесниците на овој договор оценуваат дека вкупните инвестициони вложувања во развојот на магистралните и на меѓународните капацитети на ПТТ сообраќај, во периодот од 1976 до 1980 година ќе изнесуваат по одделни републики и автономни покраини 5.612 милиони динари, и тоа:

Република односно автономна покраина	во милиони динари —
1) СР Босна и Херцеговина	1.300
2) СР Македонија	237
3) СР Словенија	313
4) СР Србија	1.495
5) СР Хрватска	1.346
6) СР Црна Гора	221
7) САП Војводина	450
8) САП Косово	250

Член 8

Учесниците на овој договор оценуваат дека финансирањето на развојот на ПТТ капацитети ќе се обезбеди со:

1) сопствени средства на организациите на здружен труд на ПТТ сообраќај;

2) здружени средства на индивидуалните корисници и имателите на функционални системи за врски;

3) насочување на дел од средствата на Поштенската штедилница;

4) домашни кредити;

5) странски кредити.

Средствата по одделни извори од став 1 на овој член ќе се утврдат преку самоуправни спогодба на организациите на здружен труд од ПТТ сообраќај за насочување на сопствените средства во развој на магистралните и меѓународните ПТТ капацитети; преку самоуправни спогодба помеѓу организациите на здружен труд на ПТТ сообраќај, индивидуалните корисници и имателите на функционални системи за врски во рамките на самоуправните интересни заедници, како и преку одлука на општествено-политичките заедници за насочување на дел од средствата на Поштенската штедилница.

Член 9

Учесниците на овој договор се согласни со мерки на економската политика и со други мерки на федерацијата, на републиките и автономните покраини да го поттикнуваат развојот на ПТТ сообраќај, а посебно на магистралните и меѓународните ПТТ капацитети и да обезбедат реализација на овој договор, и тоа:

1) со политиката на цените на ПТТ услуги во согласност со системот на политиката на цените во земјата и во рамките на нивните надлежности, како и со поеластично приспособување на цените на одделни видови овие услуги кон условите на пазарот;

2) со насочување на дел од средствата на штедните влогови кај Поштенската штедилница кон развој и модернизација на ПТТ капацитети, со тоа што тој дел да биде таков што да поттикнува поголем интерес на организациите на здружен труд на ПТТ сообраќај во поглед на собирање на средства на штедење од населението.

Член 10

Републиките и автономните покраини се согласни органите на федерацијата, во смисла на член 49 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), да обезбедат царински контингенти за увоз на опрема од член 5 на овој договор.

Со царинските контингенти во смисла на став 1 на овој член, ќе се опфати увоз на опрема што не

се произведува во Југославија или на опрема за чиј увоз претходно ќе се согласат домашните производители на опрема, што ќе се утврди со самоуправни спогодба помеѓу домашните производители и организациите на здружен труд на ПТТ сообраќај.

Член 11

Републиките и автономните покраини се обврзуваат дека, заедно со самоуправните интересни заедници, односно со организациите на здружен труд на ПТТ сообраќај, ќе преземаат мерки и ќе создаваат услови за реализација на програмите за магистралните ТТ линии.

Член 12

Учесниците на овој договор ќе настојуваат развојот на ПТТ сообраќај да се заснова врз максимални набавки на опрема на домашната индустрија и домашните производители да обезбедуваат конкурентни цени, квалитетна и современа опрема и поволни рокови на испорака.

Член 13

Учесниците на овој договор ќе настојуваат да организираат следење на остварувањето на заедничките интереси и цели утврдени со овој договор, меѓусебно ќе се известуваат за состојбата и за проблемите во врска со остварувањето на овој договор, и ќе преземаат, во рамките на своите надлежности, мерки за негово извршување.

Член 14

Овој договор го потпишаа претставници на Сојузниот извршен совет, на извршните совети на собранијата на републиките и на извршните совети на собранијата на автономните покраини во соодветен број идентични примероци, кои се сметаат за автентични текстови.

Белград, јуни 1976 година

За Сојузниот извршен совет,
Бошко Дмитриевиќ, с.р.
член на Советот и претседател на Сојузниот комитет за сообраќај и врски

За Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина,

Кемал Халиловиќ, с.р.
член на Советот и републички секретар за сообраќај и врски

За Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,
Александар Варналиев, с.р.
член на Советот и републички секретар за сообраќај и врски

За Извршниот совет на Собранието на СР Словенија,
Ливиј Јакомин, с.р.
член на Советот и претседател на Републичкиот комитет за сообраќај и врски

За Извршниот совет на Собранието на СР Србија,
Зоран Настик, с.р.
член на Советот и републички секретар за сообраќај и врски

За Извршниот совет на Соборот на СР Хрватска,

Никола Грил, с.р.
член на Советот и републички секретар за поморство, сообраќај и врски

За Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора,

Радомир Гачиќ, с.р.
член на Советот и републички секретар за стопанство

За Извршниот совет на Собранието на САП Војводина,

Герхард Бурбах, с.р.
член на Советот и покраински секретар за сообраќај и врски

За Извршниот совет на Собранието на САП Косово,

Мустафа Бехлуљи, с.р.
член на Советот и покраински секретар за станбено-комунални работи

Врз основа на член 286 став 2 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 109 став 1 од Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија и согласноста на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 24 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ПТТ СООБРАЌАЈ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

1. Се потврдува Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на ПТТ сообраќај во периодот од 1976 до 1980 година, што го склучија Сојузниот извршен совет, извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, и го потврдија собранијата на сите републики и автономни покраини.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 400
24 декември 1976 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Зоран Полчиќ, с.р.

855.

Врз основа на член 124 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот извршен совет, Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија, Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија, Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Југославија и Стопанската комора на Југославија, склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ДРУГИТЕ ПРИМАЊА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО ФЕДЕРАЦИЈАТА

I. Општи одредби

Член 1

Со овој општествен договор се утврдуваат основите и мерилата за утврдување на личните доходи и другите примања на членовите на Претседателството на СФРЈ и на определени функционери што ги избира Собранието на СФРЈ и ним соодветни функционери во општествено-политичките и самоуправните организации во федерацијата.

На начинот утврден со овој општествен договор се утврдува листата на функционерите од став 1 на овој член, како и листата на другите функционери во федерацијата врз кои се применува овој општествен договор.

Надоместот на личните доходи и другите примања на делегатите што остваруваат надмест на личните доходи во Собранието на СФРЈ, се утврдува според основите и мерилата определени со општ акт од надлежниот собор на Собранието на СФРЈ.

Член 2

Потписниците на овој општествен договор (во натамошниот текст: потписниците) се согласни:

— личните доходи на функционерите во федерацијата да се утврдуваат согласно со уставното начело за распределба според трудот, општествено-политичкото значење на функцијата, сложеноста и обемот на работите, одговорноста во вршењето на функцијата, како и според годините на работниот стаж;

— износот на месечниот личен доход на функционерите во федерацијата да се утврдува во зависност од просечно остварениот личен доход на вработените во стопанството на СФРЈ, утврдениот коефициент и работниот стаж;

— износот на месечниот личен доход на членовите на Советот на федерацијата, ако не остваруваат личен доход во организацијата на здружен труд, друга самоуправни организација, заедница или во друг орган, или не примаат пензија, да се утврдува и во зависност од височината на личниот доход што го имале на поранешните функции пред изборот за член на Советот на федерацијата, како и во зависност од просечно остварениот личен доход на вработените во стопанството на СФРЈ и утврдениот коефициент.

Член 3

Потписниците донесуваат општи акти во согласност со основите и мерилата утврдени со овој општествен договор.

II. Основи и мерила за утврдување на личните доходи на функционерите во федерацијата

Член 4

Месечниот износ на личниот доход на функционерите се утврдува на тој начин што основицата што ќе ја утврди Комисијата за следење на спроведувањето на овој општествен договор (во натамошниот текст: Комисијата) се зголемува со следниве коефициенти:

— за I група функции	од 4,3 до 5,0
— за II група функции	од 3,9 до 4,3
— за III група функции	од 3,5 до 3,9
— за IV група функции	од 3,0 до 3,5

Комисијата је утврдува основицата од став 1 на овој член имајќи го предвид просечно остварениот личен доход на вработените во стопанството на СФРЈ.

Член 5

Комисијата, на предлог од потписниците, ги распоредува функциите во групите на функции од член 4 на овој општествен договор.

Распоредот на функциите во групите на функции извршен во Комисијата е задолжителен за потписниците.

Потписниците со свои општи акти ќе ги определат, во рамките на извршениот распоред на функциите во групите на функции, коефициентите за одделни функции.

Потписниците се обврзуваат дека на Комисијата ќе ѝ го поднесат на претходно усогласување предлогот на општиот акт за определување на коефициентите за одделни функции во рамките на утврдените групи на функции, како и секоја негова измена или дополние. Со забелешките на Комисијата што нема да ги прифати подносителот на предлогот на општиот акт, задолжително се запознава надлежното тело на потписниците заради земање на став за забелешките на Комисијата и донесување на конечна одлука.

Член 6

Распонот на коефициентите за утврдување на месечниот износ на личниот доход на членовите на Советот на федерацијата изнесува од 3,0 до 4,8.

Месечниот износ на личниот доход на членовите на Советот на федерацијата го определува Претседателството на СФРЈ, земајќи го предвид личниот доход што го имале пред изборот за член на Советот на федерацијата и функциите што ги вршеле до тогаш.

Член 7

Месечниот износ на личниот доход на функционерите чиишто функции не се утврдуваат во листата на функционерите во смисла на член 1 став 2 на овој општествен договор, односно на функционерите што се поставуваат во органите и организациите во федерацијата, се утврдува со општи акти за распоредување на функциите во групите на функции и за определување на коефициентите за одделни функции што ги донесуваат надлежните органи односно тела, во согласност со основите и мерилата утврдени со овој општествен договор.

За општите акти од став 1 на овој член претходно се усогласуваат ставовите во Комисијата.

Член 8

Додека со закон или со друг општ акт не ќе се утврдат општествените критериуми за стекнување на дел од личниот доход врз основа на минатиот труд, тој дел ќе се пресметува така што личниот доход утврден според одредбите на чл. 4, 5 и 6 на овој општествен договор се зголемува, според вкупниот работен стаж признат за пензија, за секоја

започната година за 0,5%, по наполнети пет години работен стаж до со закон утврдениот работен стаж признат за пензија.

Процентот од став 1 на овој член им се зголемува за 0,25% на функционерите — жени што имаат повеќе од 25 години работен стаж.

Член 9

Заради усогласување на личниот доход на функционерите во текот на изборниот, односно мандатниот период со просечниот пораст на личните доходи на вработените во стопанството на СФРЈ Комисијата го утврдува предлогот за зголемување на основницата од член 4 на овој општествен договор, најмалку еднаш годишно.

Во согласност со предлогот на Комисијата потписниците со свои општи акти ја определуваат височината на основницата или процентот на зголемувањето на основницата за утврдување на личните доходи на функционерите врз основа на претходно усогласените ставови во Комисијата.

Член 10

На функционер што остварува личен доход во организација на здружен труд, во друга самоуправни организација или заедница, односно во орган, му припаѓа дел од личниот доход во износ до 40% од износот на личниот доход утврден за функцијата што ја врши, ако со општиот акт на потписниците тоа е предвидено за функционерот што на односната функција остварува личен доход.

Износот на делот од личниот доход од став 1 на овој член заедно со износот на месечниот личен доход што функционерот го прима за работа во организацијата на здружен труд, во друга самоуправни организација или заедница, односно во орган, не може да биде поголем од износот на личниот доход утврден за таа функција.

Со општ акт на потписниците се утврдува износот на делот од личниот доход од став 1 на овој член.

Член 11

Потписниците можат со свои општи акти, во согласност со соодветниот закон, да ги утврдат правата на функционерите по престанувањето на функцијата.

III. Други примања на функционерите во федерацијата

Член 12

Дневницата за службено патување на функционерот може да изнесува до 10%, а вкупниот износ на дневницата со трошоците за ноќевање до 12% од просечно остварениот личен доход на вработените во стопанството на СФРЈ од претходното полугодие.

Со општ акт на потписниците се пропишува износот на дневницата и на другите надомести за службено патување.

Дневницата за службено патување во странство се определува според посебни прописи.

Член 13

На функционерот му припаѓа надомест на трошоците за превозот при службено патување.

Со општ акт на потписниците можат да се пропишат условите под кои може да се користи автомобил во лична сопственост за службени цели, со тоа што надоместот за еден поминат километар може да изнесува најмногу до 30% од продажната цена за еден литар бензин.

Член 14

На функционерот кој во Белград нема семеен стан му припаѓа надомест на трошоците поради од-

воен живот од семејството, што не може да биде поголем од износот на просечно остварениот личен доход на вработените во стопанството на СФРЈ во претходното полугодие.

Со општ акт на потписниците се пропишуваат условите под кои на функционерот му припаѓа надоместот на трошоците од став 1 на овој член.

Член 15

На функционерот му припаѓа надомест на трошоците за селидба од местото на живеење во местото во кое ја врши функцијата, а по престанувањето на функцијата, до местото во кое ќе се пресели.

Надоместот на трошоците од став 1 на овој член се исплатува според сметката на превозникот.

При селидбата, на функционерот му припаѓа, покрај надоместот на трошоците за превоз и надомест во паушален износ што му одговара на износот на неговиот едномесечен личен доход.

Надоместот на трошоците од ст. 1 и 3 од овој член паѓа врз товар на органот, односно организацијата во која функционерот ја врши функцијата.

Член 16

На функционерот му припаѓа надомест за користење на годишен одмор во износ од 60% од просечно остварениот личен доход на вработените во стопанството на СФРЈ во претходната година.

Со општ акт на потписниците се утврдува износот на надоместот од став 1 на овој член.

Член 17

Во случај на остварување на правото на пензија, на функционерот му припаѓа исплатнина во износ на неговиот тримесечен личен доход од денот на донесувањето на правосилното решение со кое е утврдена пензијата.

Член 18

Во случај на смрт на функционерот, на член на неговото семејство, односно на друго лице кое го погребало умрениот функционер му припаѓа надомест на име трошоци за погреб во износ на двомесечен личен доход на умрениот функционер.

IV. Следење на спроведувањето на општествениот договор

Член 19

За следење на спроведувањето на овој општествен договор се формира Комисија.

Комисијата има претседател и определен број членови.

Секој потписник определува по еден член на Комисијата и негов заменик. Потписникот чијшто претставник е избран за претседател на Комисијата определува и еден член на Комисијата.

Членовите на Комисијата го избираат претседателот на Комисијата.

Комисијата има секретар.

Член 20

Во рамките на својот делокруг, Комисијата:

— ја утврдува листата на функционерите од член 1 став 2 на овој општествен договор;

— го следи спроведувањето на овој општествен договор и на општите акти што се донесуваат во спроведувањето на овој општествен договор и ги известува потписниците и другите заинтересирани органи и организации за појавите и проблемите во спроведувањето на овој општествен договор;

— им предлага на потписниците преземање на потребните мерки за спроведување на овој општествен договор;

— им дава стручни упатства и објасненија за примена на овој општествен договор и им дава дру-

га потребна помош во спроведувањето на овој општествен договор;

— ги врши и другите работи определени со овој општествен договор што ќе ѝ ги доверат потписниците.

Член 21

Стручните и административните работи за потребите на Комисијата ги врши стручната служба на Административната комисија на Собранието на СФРЈ.

Средствата за работа на Комисијата се обезбедуваат во рамките на буџетските средства за работа на Собранието на СФРЈ.

V. Преодни и завршни одредби

Член 22

Одредбите на чл. 2, 4, 5, 6, 7 и 8 од овој општествен договор што се однесуваат на утврдувањето на личниот доход ќе се применуваат од 1 јануари 1977 година.

Член 23

Функционерите чијшто сегашен личен доход е поголем од износот на личниот доход утврден врз основа на одредбите на овој општествен договор го задржуваат тој личен доход.

Функционерите врз кои се применуваат одредбите на овој општествен договор, а што на поранешната должност имале поголем личен доход од личниот доход што им припаѓа за функцијата што ја вршат, го задржуваат тој личен доход.

Функционерите стекнуваат право на зголемување на личниот доход од ст. 1 и 2 на овој член кога личниот доход утврден за функцијата што ја вршат врз основа на одредбите на овој општествен договор ќе се изедначи со личниот доход што им се исплатува.

Член 24

Врз функционерите од член 7 на овој општествен договор се применуваат и одредбите на чл. 8 до 20 и чл. 22 и 23 од овој општествен договор.

Член 25

Со денот на влегувањето во сила на овој општествен договор престануваат да важат Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и на другите примања на функционерите во федерацијата и на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75) и Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и на другите примања на функционерите што се именуваат или назначуваат во сојузните органи и организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/73 и 1/76).

Член 26

Овој општествен договор влегува во сила кога ќе го прифатат мнозинството потписници.

Овој општествен договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

29 декември 1976 година

Белград

Потписници на Општествениот договор:

За Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

член на Претседателството на СФРЈ,

Фадил Хоџа, с. р.

За Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

претседател на Собранието на СФРЈ,

Киро Глигоров, с. р.

За Сојузниот извршен совет

претседател на Сојузниот извршен совет,

Џемал Биедик, с. р.

За Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија

секретар на Извршниот комитет на Претседателството на ЦК СКЈ,

Стане Доланц, с. р.

За Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија

претседател на Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија,

Душан Петровиќ, с. р.

За Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија

претседател на Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија,

Мика Шпиљак, с. р.

За Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Југославија

претседател на Сојузот на борците од Народноослободителната војна на Југославија,

Коста Наѓ, с. р.

За Стопанската комора на Југославија

претседател на Стопанската комора на Југославија,

Илија Вакиќ, с. р.

856.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЈАГЛЕН И ПРИРОДЕН ГАС

1. Производителските организации на здружениот труд — производители на јаглен можат своите постојни продажни цени за сите видови јаглен да ги зголемат до 15%, при задржување на постојните услови на продажбата.

Зголемувањето на цените според став 1 на оваа точка не може да се врши за јагленот за термоелектрани, за кој зголемувањето на цената е веќе извршено во 1976 година според важечките прописи.

2. Производителските организации на здружениот труд — производители на јаглен што со термоелектраните склучиле долгорочни договори за снабдувањето и динамиката на испораката на јаглен, можат јагленот да го продаваат по цените од тие договори, со тоа што тие цени за јагленот да не можат да бидат основ за зголемување на цените на електричната енергија.

3. Производителските организации на здружениот труд можат своите постојни продажни цени за природен гас да ги зголемат до 15%.

Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат како продажни цени на производителите, односно дистрибутерите, при задржување на постојните услови на продажбата.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат Одлуката за максималните цени за јаглен („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/75) и Одлуката за максималните цени за природен гас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/75).

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1015
29 декември 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

857.

Врз основа на член 29 став 2 и член 33 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), член 1 став 2 од Законот за посебната такса на увезени стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/70) и член 1 став 2 од Законот за посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/68), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА И УВОЗНИ ДАВАЧКИ И ТАКСИ НА УВОЗОТ НА СУРОВА НАФТА

1. Се ослободува од плаќање царина увозот на 3,483.000 t. сурова нафта за натамошна преработка од тар. број 27.09/1 од Царинската тарифа што го вршат организациите на здружениот труд што се занимаваат со преработка на нафта, односно што ќе се изврши за тие организации.

2. На увозот на суровата нафта од точка 1 на ова решение нема да се наплатува посебната такса пропишана со Одлуката за определување на стоките на кои при увозот се плаќа посебна такса („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/75, 15/76 и 17/76), давачката за царинско евидентирање пропишана со Одлуката за височината на давачката за царинско евидентирање („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/76) и давачката за израмнување на даночното оптоварување пропишана со Одлуката за одредување на стоките за кои се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/75).

3. Ова решение се применува на увозот извршен во периодот од 1 јули до 31 декември 1976 година.

4. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1006
20 декември 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

858.

Врз основа на член 37д став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА УВОЗ НА СТОКИ ЗА ЛИЧНА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1976 ГОДИНА

1. Во Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за увоз на стоки за лична потрошувачка во 1976 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/76) во точка 1 зборовите: „636,400.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „1,176,400.000 динари“.

2. Во точка 2 во одредбата под 1 зборовите „206,400.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „368,400.000 динари“, во одредбата под 2 зборовите: „51,600.000 динари“ — со зборовите: „141,600.000 динари“, а во одредбата под 3 зборовите: „86,000.000 динари“ — со зборовите: „122,000.000 динари“.

3. Во точка 3 зборовите: „68,800.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „140,800.000 динари“.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1005
23 декември 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

859.

Врз основа на член 14 став 3 од Основниот закон за службата за безбедност на пловидбата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/64), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЛОВНИТЕ ПАТИШТА ОД МЕЃУНАРОДНО ЗНАЧЕЊЕ

1. Во Одлуката за определување на пловните патишта од меѓународно значење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/65 и 39/75) во точка 6 во одредбата под 3 зборовите: „од Осиек“ се заменуваат со зборовите: „од речниот километар 198,60“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1014
29 декември 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

860.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/70, 40/73 и 21/74), на предлог од Сојузната управа за царини, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЦАРИНАРНИЦА ВО КРАГУЕВАЦ

1. Се основа Царинарница во Крагуевац.
2. Царинарницата во Крагуевац почнува да работи на 1 јануари 1977 година.

Е. п. бр. 1004

23 декември 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател

д-р Берислав Шефер, с. р.

861.

Врз основа на член 65 став 2 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/73), во согласност со сојузниот секретар за народна одбрана и со претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски, сојузниот секретар за внатрешни работи издава

НАРЕДБА

ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ЗАБРАНЕТИ ЗОНИ ВО ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ВНАТРЕШНИ МОРСКИ ВОДИ

1. Во југословенските внатрешни морски води се установуваат следните забранети зони:

1) зона што го опфаќа морскиот појас во широчина од 100 метри кон северниот брег на полуостровот Луштица, и тоа помеѓу местата Шпиљиче-Доњи Крашки и местата Росе — ’рт Добрач;

2) зона што го опфаќа морскиот појас во широчина од 300 метри кон северниот брег на Мало Море (Неретвански Канал), и тоа од котлината Водице до ’ртот Мефед, ограничена со точките на брегот:

A — $\dot{S} = 42^{\circ} 59.4'N$, D = $17^{\circ} 28.5'E$
B — $\dot{S} = 42^{\circ} 56.4'N$, D = $17^{\circ} 32.8'E$;

3) зона што го опфаќа морскиот простор во Стошки Канал, внатре во спојницата ’ртот Блаци — место Журоња;

4) зона што го опфаќа морскиот простор во широчина од 300 метри кон отворениот дел на брегот на островот Ластово и внатрешните води помеѓу островот Ластово и островите: Доњи Врховњаџи, Братин Оток и Мрчара и котлината Скривена Лука;

5) зона што го опфаќа морскиот појас во широчина од 300 метри кон отворениот дел на брегот на островот Вис и внатрешните води помеѓу островот Вис и островите: Гребен, Паржан, Будиковац и Равник.

6) зона што го опфаќа морскиот појас во широчина од 300 метри, сметајќи од брегот на полуостровот Превлака, ограничена со точките на брегот:

A — $\dot{S} = 42^{\circ} 24.5'N$, D = $18^{\circ} 30.6'E$
B — $\dot{S} = 42^{\circ} 24.5'N$, D = $18^{\circ} 30.7'E$;

7) зоната што го опфаќа морскиот појас пред Бродоремонтниот завод „Сава Ковачевиќ“ во Тиват, ограничена со следните точки;

A — $\dot{S} = 42^{\circ} 25.9'N$, D = $18^{\circ} 41.8'E$
B — $\dot{S} = 42^{\circ} 25.8'N$, D = $18^{\circ} 41.4'E$
C — $\dot{S} = 42^{\circ} 26.2'N$, D = $18^{\circ} 41.3'E$
D — $\dot{S} = 42^{\circ} 26.4'N$, D = $18^{\circ} 41.5'E$;

8) зона што го опфаќа морскиот појас во широчина од 300 метри, сметајќи од брегот на островот Палагружа;

9) зона што го опфаќа морскиот појас во широчина од 300 метри кон јужниот брег на островот Брач, од ’ртот Заступ до котлината Фарска, ограничена со точките:

A — $\dot{S} = 43^{\circ} 17.9'N$, D = $16^{\circ} 27.5'E$
B — $\dot{S} = 43^{\circ} 16.2'N$, D = $16^{\circ} 32.4'E$;

10) зона во заливот Мала Будава што го опфаќа морскиот простор југозападно од линијата чии крајни точки на копното се обележени со две ѕидани пирамиди ($44^{\circ} 53.6'N$, $13^{\circ} 59.1'E$ и $44^{\circ} 53.8'N$, $13^{\circ} 59.0'E$);

11) зона што го опфаќа морскиот појас во широчина од 300 метри, сметајќи од брегот на островот Голи.

12) зона што го опфаќа Фажанскиот Канал и морскиот простор околу Брионските Острови, ограничена со линијата што ги спојува следните точки:

- 1) ’ртот Барбарига ($44^{\circ} 59.2'N$, $13^{\circ} 44.1'E$);
- 2) светлото на гребенот Кабула ($44^{\circ} 56.8'N$, $13^{\circ} 42.6'E$);
- 3) позициите $44^{\circ} 54.0'N$, $13^{\circ} 43.1'E$;
- 4) јужниот ’рт на островот Јеролим ($44^{\circ} 53.9'N$, $13^{\circ} 47.2'E$);
- 5) позициите 0,3 милји во правецот 180° од светилникот Пинида;

6) ’ртот Кришто ($44^{\circ} 53.5'N$, $13^{\circ} 47.7'E$), потоа по западниот брег на Истра од ’ртот Кришто по ’ртот Барбарига.

2. Југословенските бродови и чамци можат да пловат без ограничување низ зоната од точка 1 под 4, 5 и 8 на оваа наредба.

Југословенските бродови и чамци, во сопственост на лица што имаат живеалиште на подрачјето на зоната од точка 1 под 12 на оваа наредба можат да пловат по делот на оваа зона јужно од ’ртот на островот Јеролим до светлото на гребенот Кабула ограничен со линиите што ги спојуваат следните точки:

- 1) позиција $44^{\circ} 53.9'N$, $13^{\circ} 47.2'E$
- 2) позиција $44^{\circ} 54.4'N$, $13^{\circ} 47.6'E$
- 3) позиција $44^{\circ} 55.4'N$, $13^{\circ} 47.1'E$
- 4) позиција $44^{\circ} 56.9'N$, $13^{\circ} 44.7'E$
- 5) позиција $44^{\circ} 56.8'N$, $13^{\circ} 42.6'E$

По исклучок, југословенските бродови и чамци што не се во сопственост на лица што имаат живеалиште на подрачјето на зоната од точка 1 под 12 на оваа наредба можат да пловат по оваа зона само ако добијат одобрение од надлежниот општински орган.

Бродовите од ст. 1 до 3 на оваа точка не смеат да се користат за вршење подводни активности (подводно снимање, скицирање на морското дно, подводно спелеолошко истражување, подводен риболов и др.).

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за установување забранети зони во југословенските внатрешни морски води („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/67, 26/70 и 20/71).

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

Бр. 288-1-4/31
8 декември 1976 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи
Фрањо Херлевиќ, с. р.

862.

Врз основа на член 14 став 4 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/72, 23/72, 33/72, 39/72, 55/72, 63/72, 71/72 и 60/75), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ, САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И ФОНДОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

Приходите на општествено-политичките заедници, самоуправните интересни заедници и фондвите на општествено-политичките заедници се уплатуваат на сметките кај Службата на општественото книговодство, што се определени со оваа наредба.

I. ПРИХОДИ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

1. Даноци на доход и од личниот доход на работниците

1. Данокот на доход се уплатува:

- 1) на сметка бр. 840-1104 — Републички, односно покраински данок на доход, од стопанството;
- 2) на сметка бр. 840-1125 — Републички, односно покраински данок на доход, од нестопанството;
- 3) на сметка бр. 840-1130 — Општински данок на доход, од стопанството;
- 4) на сметка бр. 840-1146 — Општински данок на доход, од нестопанството.

2. Данокот од личниот доход се уплатува:

- 1) на сметка бр. 840-1200 — Републички, односно покраински данок од личниот доход од работен однос, од стопанството;
- 2) на сметка бр. 840-1216 — Републички, односно покраински данок од личниот доход од работен однос, од нестопанството.
- 3) на сметка бр. 840-1221 — Републички, односно покраински данок од личниот доход на работниците вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица;
- 4) на сметка бр. 840-1237 — Општински данок од личниот доход од работен однос, од стопанството;
- 5) на сметка бр. 840-1242 — Општински данок од личниот доход од работен однос, од нестопанството;
- 6) на сметка бр. 840-1258 — Општински данок од личниот доход на работниците вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица.

На сметките под 1 до 6 став 1 на оваа точка се уплатува данокот од личниот доход од работен однос од страна на обврзниците на тој данок, без оглед на тоа дали тој се пресметува според редовна или посебна стапка.

3. Данокот од личниот доход што се плаќа во паушален износ, се уплатува на сметка бр. 840-1263 — Данок од личниот доход од работен однос, што се плаќа во паушален износ.

4. Данокот од личниот доход од самостојно вршење на дејности, се уплатува:

1) на сметка бр. 840-1307 — Данок од личниот доход од самостојно вршење на земјоделска дејност (на приходи од шуми и др.), што се пресметува во процент, а не според катастарскиот приход и фактичниот доход;

2) на сметка бр. 840-1403 — Републички, односно покраински данок од личниот доход од самостојно вршење на стопански дејности, што се пресметува во процент;

3) на сметка бр. 840-1419 — Општински данок од личниот доход од самостојно вршење на стопански дејности, што се пресметува во процент;

4) на сметка бр. 840-1424 — Републички, односно покраински данок од личниот доход од самостојно вршење на нестопански дејности, што се пресметува во процент;

5) на сметка бр. 840-1445 — Општински данок од личниот доход од самостојно вршење на нестопански дејности, што се пресметува во процент;

6) на сметка бр. 840-1450 — Републички, односно покраински данок од личниот доход од авторски права, патенти и технички унапредувања;

7) на сметка бр. 840-1466 — Општински данок од личниот доход од авторски права, патенти и технички унапредувања.

2. Даноци на промет на производи и на надомести за вршење услуги

5. Основниот данок на промет на производи се уплатува:

- 1) на сметка бр. 840-2101 — Основен данок на промет на нафта и деривати на нафта (тар. број 2);
- 2) на сметка бр. 840-2117 — Основен данок на промет на преработки од тутун (тар. број 3);
- 3) на сметка бр. 840-2122 — Основен данок на промет на алкохолни пијачки на кои се плаќа тој данок, освен на прометот на алкохолни пијачки испорачани на угостителски дуќани на самостојни угостители и граѓани (тар. број 4);
- 4) на сметка бр. 840-2138 — Основен данок на промет на алкохолни пијачки испорачани на угостителски дуќани на самостојни угостители и граѓани, што го плаќаат општествени правни лица како даночни обврзници (тар. број 4);
- 5) на сметка бр. 840-21184 — Основен данок на промет на алкохолни пијачки испорачани на угостителски дуќани на самостојни угостители и граѓани што го плаќаат граѓани како даночни обврзници (тар. број 4);
- 6) на сметка бр. 840-2143 — Основен данок на промет на алкохол — етанол (тар. број 5);
- 7) на сметка бр. 840-2159 — Основен данок на промет на патнички автомобили (тар. број 6);
- 8) на сметка бр. 840-2164 — Основен данок на промет на лекови (тар. број 7);
- 9) на сметка бр. 840-2185 — Основен данок на промет на други производи што служат за крајна потрошувачка (тар. број 1);

10) на сметка бр. 840-2190 — Основен данок на промет на други производи (тар. бр. 8 до 18);

11) на сметка бр. 840-21100 — Основен данок на промет на производи, на прометот остварен од вршење самостојни дејности што не се разрежува во годишен износ;

12) на сметка бр. 840-21116 — Основен данок на промет на производи што се плаќа при увозот и на прометот на производи за потреби на Југословенската народна армија.

На сметките под 1 до 12 став 1 на оваа точка се уплатува основниот данок на промет на производи за производите наведени во Тарифата на основниот данок на промет која е составен дел на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75 и 58/75).

6. Посебниот републички, односно покраински данок на промет на производи се уплатува:

1) на сметка бр. 840-2208 — Посебен републички, односно покраински данок на промет на производи што се плаќа по општа стапка, а кој го плаќаат општествени правни лица како даночни обврзници;

2) на сметка бр. 840-22204 — Посебен републички, односно покраински данок на промет на производи што се плаќа по општа стапка, а кој го плаќаат граѓани како даночни обврзници;

3) на сметка бр. 840-22001 — Посебен републички, односно покраински данок на промет на производи што се плаќа по повисока стапка од општата, а кој го плаќаат општествени правни лица како даночни обврзници;

4) на сметка бр. 840-22017 — Посебен републички, односно покраински данок на промет на производи што се плаќа по повисока стапка од општата, а кој го плаќаат граѓани како даночни обврзници;

5) на сметка бр. 840-22022 — Посебен републички, односно покраински данок на промет на производи што се плаќа по пониска стапка од општата, а кој го плаќаат општествени правни лица како даночни обврзници;

6) на сметка бр. 840-22038 — Посебен републички, односно покраински данок на промет на производи што се плаќа по пониска стапка од општата, а кој го плаќаат граѓани како даночни обврзници;

7) на сметка бр. 840-2213 — Посебен републички, односно покраински данок на промет на моторни возила што го плаќаат општествени правни лица како даночни обврзници;

8) на сметка бр. 840-22225 — Посебен републички, односно покраински данок на промет на моторни возила што го плаќаат граѓани како даночни обврзници;

9) на сметка бр. 840-2297 — Посебен републички, односно покраински данок на промет на алкохолни пијачки, освен на прометот на алкохолни пијачки испорачани на угостителски дукани на самостојни угостители и граѓани;

10) на сметка бр. 840-22230 — Посебен републички, односно покраински данок на промет на безалкохолни пијачки, освен на прометот на безалкохолни пијачки испорачани на угостителски дукани на самостојни угостители и граѓани;

11) на сметка бр. 840-22108 — Посебен републички, односно покраински данок на промет на алкохолни пијачки испорачани на угостителски дукани на самостојни угостители и граѓани;

12) на сметка бр. 840-22197 — Посебен републички, односно покраински данок на промет на безалкохолни пијачки испорачани на угостителски дукани на самостојни угостители и граѓани.

7. Посебниот републички, односно покраински данок на надомести за вршење услуги се уплатува:

1) на сметка бр. 840-2255 — Посебен републички, односно покраински данок на надомести за услуги, што го плаќаат организациите на здружениот труд како даночни обврзници;

2) на сметка бр. 840-2260 — Посебен републички, односно покраински данок на надомести за услуги, што го плаќаат граѓани и граѓански правни лица во месечни рокови;

3) на сметка бр. 840-2276 — Посебен републички, односно покраински данок на надомести за услуги од граѓани и граѓански правни лица што не се занимаваат редовно со вршење услуги;

4) на сметка бр. 840-2281 — Посебен републички, односно покраински данок на надомести за услуги од приредување игри на среќа;

5) на сметка бр. 840-22181 — Посебен републички, односно покраински данок на надомести за услуги на менижни кредити.

8. Посебниот општински данок на промет на производи се уплатува:

1) на сметка бр. 840-2304 — Посебен општински данок на промет на производи што се плаќа по општата стапка, а кој го плаќаат општествени правни лица како даночни обврзници;

2) на сметка бр. 840-23173 — Посебен општински данок на промет на производи што се плаќа по општата стапка, а кој го плаќаат граѓани како даночни обврзници;

3) на сметка бр. 840-23201 — Посебен општински данок на промет на производи што се плаќа по повисока стапка од општата, а кој го плаќаат општествени правни лица како даночни обврзници;

4) на сметка бр. 840-23217 — Посебен општински данок на промет на производи што се плаќа по повисока стапка од општата, а кој го плаќаат граѓани како даночни обврзници;

5) на сметка бр. 840-23222 — Посебен општински данок на промет на производи што се плаќа по пониска стапка од општата, а кој го плаќаат општествени правни лица како даночни обврзници;

6) на сметка бр. 840-23238 — Посебен општински данок на промет на производи што се плаќа по пониска стапка од општата, а кој го плаќаат граѓани како даночни обврзници;

7) на сметка бр. 840-2325 — Посебен општински данок на промет на моторни возила што го плаќаат општествени правни лица како даночни обврзници;

8) на сметка бр. 840-23189 — Посебен општински данок на промет на моторни возила што го плаќаат граѓани како даночни обврзници;

9) на сметка бр. 840-2393 — Посебен општински данок на промет на алкохолни пијачки, освен на промет на алкохолни пијачки испорачани на угостителски дукани на самостојни угостители и граѓани;

10) на сметка бр. 840-23194 — Посебен општински данок на промет на безалкохолни пијачки, освен на промет на безалкохолни пијачки испорачани на угостителски дукани на самостојни угостители и граѓани;

11) на сметка бр. 840-23105 — Посебен општински данок на промет на алкохолни пијачки испорачани на самостојни угостители и граѓани;

чани на угостителски дуќани на самостојни угостители и граѓани;

12) на сметка бр. 840-23168 — Посебен општински данок на промет на безалкохолни пијачки испорачани на угостителски дуќани на самостојни угостители и граѓани;

9. Посебниот општински данок на надомести за вршење услуги, се уплатува:

1) на сметка бр. 840-2351 — Посебен општински данок на надомести за услуги, што го плаќаат организациите на здружениот труд како даночни обврзници;

2) на сметка бр. 840-2367 — Посебен општински данок на надомести за услуги, што го плаќаат граѓани и граѓански правни лица во месечни рокови;

3) на сметка бр. 840-2372 — Посебен општински данок на надомести за услуги од граѓани и граѓански правни лица што не се занимаваат редовно со вршење услуги;

4) на сметка бр. 840-2388 — Посебен општински данок на надомести за услуги од приредување игри на среќа.

10. Данокот на промет на недвижности и права се уплатува:

1) на сметка бр. 840-2400 — Данок на промет на недвижности и права, од општествени и правни лица;

2) на сметка бр. 840-2416 — Данок на промет на недвижности и права од граѓани.

3. Даноци од странски лица

11. Даноците од странски лица се уплатуваат:

1) на сметка бр. 840-2715 — Данок на добивка на странски лица остварена по основ на вложување средства на странски лица во домашна организација на здружен труд заради заедничко работење;

2) на сметка бр. 840-2720 — Данок на добивка на странски лица, остварена со изведување на инвестициони работи;

3) на сметка бр. 840-2736 — Данок на приход на странски лица, остварен од превоз на патници и стоки.

4. Данок на приходи од имот и имотни права, данок на имот и данок на вкупен приход на граѓани

12. Данокот на приходи од имот и имотни права, данокот на имот и данокот на вкупен приход на граѓани се уплатуваат:

1) на сметка бр. 840-2507 — Данок на приходи од имот и имотни права;

2) на сметка бр. 840-2512 — Данок на имот;

3) на сметка бр. 840-2528 — Данок на добивки од игри на среќа;

4) на сметка бр. 840-2533 — Данок на наследство и подароци;

5) на сметка бр. 840-2549 — Данок на товарни друмски моторни и приклучни возила и на комби возила;

6) на сметка бр. 840-2603 — Данок од вкупниот приход на граѓани.

На сметката под 1 став 1 на оваа точка се уплатуваат сите даноци по основ на остварените приходи од имот и имотни права, вклучувајќи го и данокот на приход од згради.

На сметката под 2 став 1 на оваа точка се уплатуваат сите даноци на имот и имотни предмети (данок на згради, данок на други имотни предмети и сл.).

На сметката под 3 став 1 на оваа точка се уплатува данокот на добивки од игри на среќа, остварен од страна на граѓани.

Во сите други случаи во кои обврзниците на тие даноци се задолжуваат во годишен износ, даноците на приходи од имот и имотни права и даноците на имот се уплатуваат на збирната преодна сметка (сметка бр. 846).

Даноците на непријавени приходи од имот и имотни права, на имот и на вкупен приход на граѓани, утврдени во дополнителна постапка од надлежниот орган според посебен пропис односно постапка се уплатуваат на сметките под 1 до 6 став 1 на оваа точка.

5. Такси

13. Административните такси се уплатуваат:

1) на сметка бр. 840-3109 — Царински такси во готови пари, од стопанството;

2) на сметка бр. 840-3114 — Царински такси во готови пари, од нестопанството;

3) на сметка бр. 840-3135 — Царински такси во готови пари, од граѓани и граѓански правни лица;

4) на сметка бр. 840-3140 — Конзуларни такси;

5) на сметка бр. 840-3156 — Други сојузни административни такси во готови пари;

6) на сметка бр. 840-3161 — Републички, односно покраински административни такси во готови пари;

7) на сметка бр. 840-3177 — Општински административни такси;

8) на сметка бр. 840-3182 — Републички, односно покраински такси на промет на чапункари и копитарии.

На сметката под 7 став 1 на оваа точка се уплатува приходот остварен со продажба на општински административни такси и приходот од општински административни такси наплатен во готови пари.

14. Комуналните такси се уплатуваат:

1) на сметка бр. 840-3205 — Комунални такси на престој во туристички места;

2) на сметка бр. 840-3210 — Комунални такси на фирма, од стопанството;

3) на сметка бр. 840-3226 — Комунални такси на фирма, од нестопанството;

4) на сметка бр. 840-3231 — Комунални такси на фирма, од граѓани и од граѓански правни лица;

5) на сметка бр. 840-3294 — Комунални такси за регистрација на моторни возила;

6) на сметка бр. 840-3247 — Комунални такси на други предмети за таксирање, од стопанството;

7) на сметка бр. 840-3252 — Комунални такси на други предмети за таксирање, од нестопанството;

8) на сметка бр. 840-3268 — Комунални такси на други предмети за таксирање, од граѓани и од граѓански правни лица;

15. Судските такси се уплатуваат:

1) на сметка бр. 840-3301 — Сојузни судски такси во готови пари, од стопанството;

2) на сметка бр. 840-3317 — Сојузни судски такси во готови пари, од нестопанството;

3) на сметка бр. 840-3322 — Сојузни судски такси во готови пари, од граѓани и граѓански правни лица;

4) на сметка бр. 840-3338 — Републички, односно покраински судски такси во готови пари, од стопанството;

5) на сметка бр. 840-3343 — Републички, односно покраински судски такси во готови пари, од нестопанството;

6) на сметка бр. 840-3359 — Републички, односно покраински судски такси во готови пари, од граѓани и од граѓански правни лица;

7) на сметка бр. 840-3364 — Општински судски такси.

На сметките под 1, 2 и 3 став 1 на оваа точка се уплатува приходот од судски такси во готови пари, што ќе го остварат сојузните судови, а на сметките под 4, 5 и 6 од тој став — приходите од судски такси што ќе ги остварат судовите на републиките и на автономните покраини. На сметката под 7 став 1 на оваа точка се уплатува приходот од општински судски такси, од продадени таксени вредносници и од судски такси во готови пари.

6. Царини и посебни давачки

16. Царините, посебната царинска давачка, посебната царинска такса на увезени стоки и лежарината се уплатуваат во корист на партијата на евидентната сметка бр. 845 на надлежната царинарница односно на Сојузната управа за царини. Приходите уплатени по тие основи царинарницата, односно Сојузната управа за царини ги распоредува:

- 1) на сметка бр. 840-4106 — Царина, од стопанството;
- 2) на сметка бр. 840-4111 — Царина, од нестопанството;
- 3) на сметка бр. 840-4127 — Царина, од граѓани и од граѓански правни лица;
- 4) на сметка бр. 840-4202 — Посебни такси на увезени стоки, од стопанството;
- 5) на сметка бр. 840-4356 — Посебни такси на увезени стоки, од нестопанството;
- 6) на сметка бр. 840-4244 — Посебни такси на увезени стоки, од граѓани и граѓански правни лица;
- 7) на сметка бр. 840-4309 — Посебна давачка при увозот на земјоделски и прехранбени производи;
- 8) на сметка бр. 840-4314 — Посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување;
- 9) на сметка бр. 840-4335 — Посебна давачка за царинско евидентирање;
- 10) на сметка бр. 840-4340 — Лежарина на стоки сместени во царински магацини и стоваришта.

7. Приходи според посебни прописи

17. Паричните казни се уплатуваат:

- 1) на сметка бр. 840-5103 — Парични казни за царински прекршоци и парични средства добиени од продадени стоки, одземени по сторени прекршоци;
- 2) на сметка бр. 840-5119 — Парични казни за стопански престапи, што ѝ припаѓаат на републиката, односно на автономната покраина;
- 3) на сметка бр. 840-5124 — Парични казни за прекршоци, што ѝ припаѓаат на републиката, односно на автономната покраина;
- 4) на сметка бр. 840-5145 — Парични казни за сообраќајни прекршоци, што ѝ припаѓаат на републиката, односно на автономната покраина;
- 5) на сметка бр. 840-5150 — Парични казни за кривични дела, што ѝ припаѓаат на републиката, односно на автономната покраина;
- 6) на сметка бр. 840-5166 — Парични казни за прекршоци што ги изрекуваат републиките, односно покраинските органи на управата надлежни за работите на приходите;
- 7) на сметка бр. 840-5171 — Парични казни за прекршоци, што ги изрекуваат општинските органи на управата надлежни за работите на приходите;
- 8) на сметка бр. 840-5187 — Други парични казни, што ѝ припаѓаат на општината;
- 9) на сметка бр. 840-5192 — Приходи остварени во постапка за утврдување потекло на имот;

10) на сметка бр. 840-6254 — Разлики во цената одземени по решенија од надлежните републички односно покраински органи;

11) на сметка бр. 840-6275 — Разлики во цената одземени по решенија од надлежните општински органи.

На сметката под 9 став 1 од оваа точка се уплатуваат паричните износи на средствата одземени од граѓани и паричните износи добиени со продажба на одземен имот во постапка за утврдување потекло на имот.

18. Данокот на средствата на заедничката потрошувачка се уплатува:

- 1) на сметка бр. 840-5215 — Данок на средствата на заедничката потрошувачка, од стопанството;
- 2) на сметка бр. 840-5220 — Данок на средствата на заедничката потрошувачка, од нестопанството.

8. Приходи на органите на управата и други приходи

19. Приходите на органите на управата се уплатуваат на сметка бр. 845 — Евидентна сметка на приходите на органите на управата. На сметка бр. 845, односно на соодветната партија на таа сметка на надлежниот орган на управата, се уплатуваат приходите на органите на управата што тие ќе ги остварат со вршењето на својата дејност.

Приходите уплатени во корист на сметка бр. 845, односно на соодветната партија на таа сметка, се распоредуваат:

- 1) на сметка бр. 840-6100 — Приходи на органите на управата на федерацијата;
- 2) на сметка бр. 840-6116 — Приходи на републиките, односно на покраинските органи на управата;
- 3) на сметка бр. 840-6121 — Приходи на општинските органи на управата.
20. Другите приходи се уплатуваат:
 - 1) на сметка бр. 840-6207 — Други приходи на федерацијата;
 - 2) на сметка бр. 840-6212 — Други републички, односно покраински приходи;
 - 3) на сметка бр. 840-6228 — Други општински приходи;
 - 4) на сметка бр. 840-6249 — Укинати буџетски приходи на федерацијата;
 - 5) на сметка бр. 840-62116 — Укинати буџетски приходи на републиките, односно на автономните покраини;
 - 6) на сметка бр. 840-62121 — Укинати буџетски приходи на општините.

На сметките под 1 до 3 став 1 од оваа точка се уплатуваат разни непредвидени и вонредни приходи (наплатени трошоци за прекршочна постапка, излегување на судови на терен, присилни наплати и сл.).

На сметките под 4, 5 и 6 став 1 на оваа точка се уплатуваат укинатите буџетски приходи, ако прописите врз основа на кои се воведени тие приходи престанале да важат во претходната и поранешните години, а во тековната година не е воведен соодветен приход.

II. ПРИХОДИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОБЛАСТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ

1. Приходи на заедниците за здравство и здравствено осигурување

21. Придонесот за здравство и здравствено осигурување се уплатува:

- 1) на сметка бр. 843-16 — Придонес од доходот за здравство и здравствено осигурување на работниците, од стопанството;

2) на сметка бр. 843-21 — Придонес од доходот за здравство и здравствено осигурување на работниците, од нестопанството;

3) на сметка бр. 843-37 — Придонес од личниот доход за здравство и здравствено осигурување на работниците од стопанството;

4) на сметка бр. 843-42 — Придонес од личниот доход за здравство и здравствено осигурување на работниците, од нестопанството;

5) на сметка бр. 843-58 — Придонес за здравство и здравствено осигурување на земјоделците;

6) на сметка бр. 843-63 — Придонес за здравство и здравствено осигурување на работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност;

7) на сметка бр. 843-79 — Придонес за здравство и здравствено осигурување на работните луѓе што самостојно вршат нестопанска дејност;

8) на сметка бр. 843-84 — Придонес за здравство и здравствено осигурување на работните луѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица;

9) на сметка бр. 843-1905 — Придонес за здравство и здравствено осигурување што го плаќаат заедниците на пензиското и инвалидското осигурување;

10) на сметка бр. 843-107 — Придонес за здравство и здравствено осигурување што го плаќаат заедниците за вработување за невработени лица.

2. Приходи на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување

22. Придонесот за пензиско и инвалидско осигурување се уплатува:

1) на сметка бр. 843-128 — Придонес од доходот за пензиско и инвалидско осигурување на работниците, од стопанството;

2) на сметка бр. 843-133 — Придонес од доходот за пензиско и инвалидско осигурување на работниците, од нестопанството;

3) на сметка бр. 843-149 — Придонес од личниот доход за пензиско и инвалидско осигурување, од стопанството;

4) на сметка бр. 843-154 — Придонес од личниот доход за пензиско и инвалидско осигурување, од нестопанството;

5) на сметка бр. 843-175 — Придонес за пензиско и инвалидско осигурување на земјоделците;

6) на сметка бр. 843-180 — Придонес за пензиско и инвалидско осигурување на работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност;

7) на сметка бр. 843-196 — Придонес за пензиско и инвалидско осигурување на работните луѓе што самостојно вршат нестопанска дејност;

8) на сметка бр. 843-203 — Придонес за пензиско и инвалидско осигурување на работните луѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица;

9) на сметка бр. 843-112 — Придонес за пензиско и инвалидско осигурување што го плаќаат заедниците за вработување за невработени лица.

3. Приходи на заедниците за детска заштита

23. Придонесите за детска заштита и додаток на деца се уплатуваат:

1) на сметка бр. 843-219 — Придонес од личниот доход за детска заштита, од стопанството;

2) на сметка бр. 843-224 — Придонес од личниот доход за детска заштита, од нестопанството;

3) на сметка бр. 843-432 — Придонес од личниот доход за детска заштита, од работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност;

4) на сметка бр. 843-448 — Придонес од личниот доход за детска заштита од работните луѓе што самостојно вршат нестопанска дејност;

5) на сметка бр. 843-245 — Придонес од личниот доход за детска заштита, од работните луѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица;

6) на сметка бр. 843-801 — Придонес за детска заштита што го плаќаат заедниците за вработување за невработени лица;

7) на сметка бр. 843-1910 — Придонес за детска заштита што го плаќаат заедниците на пензиското и инвалидското осигурување;

8) на сметка бр. 843-250 — Придонес од доходот за додаток на деца, од стопанството;

9) на сметка бр. 843-266 — Придонес од доходот за додаток на деца, од нестопанството;

10) на сметка бр. 843-271 — Придонес од личниот доход за додаток на деца, од стопанството;

11) на сметка бр. 843-287 — Придонес од личниот доход за додаток на деца, од нестопанството;

12) на сметка бр. 843-292 — Придонес од личниот доход за додаток на деца, од работните луѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица;

13) на сметка бр. 843-817 — Придонес за додаток на деца што го плаќаат заедниците за вработување за невработени лица;

14) на сметка бр. 843-1583 — Придонес за додаток на деца што го плаќаат заедниците на пензиското и инвалидското осигурување;

15) на сметка бр. 843-1926 — Други приходи.

На сметката под 15 став 1 на оваа точка се уплатуваат приходите остварени во текот на детската недела и сл.

4. Приходи на заедниците за образование

24. Придонесот за образование од доходот и придонесот за образование од личниот доход од работен однос се уплатуваат:

1) на сметка бр. 843-315 — Придонес од доходот за насочено образование, од стопанството;

2) на сметка бр. 843-320 — Придонес од доходот за насочено образование, од нестопанството;

3) на сметка бр. 843-1931 — Републички, односно покраински придонес од личниот доход за насочено образование, од стопанството;

4) на сметка бр. 843-1947 — Републички, односно покраински придонес од личниот доход за насочено образование, од нестопанството;

5) на сметка бр. 843-1146 — Републички, односно покраински придонес за насочено образование, од работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност;

6) на сметка бр. 843-1151 — Републички, односно покраински придонес за насочено образование од работните луѓе што самостојно вршат нестопанска дејност;

7) на сметка бр. 843-1952 — Републички, односно покраински придонес од личниот доход за насочено образование, од работните луѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица.

8) на сметка бр. 843-378 — Републички, односно покраински придонес од личниот доход од работен однос за основно и предучилишно образование, од стопанството;

9) на сметка бр. 843-383 — Републички, односно покраински придонес од личниот доход од работен однос за основно и предучилишно образование, од нестопанството;

10) на сметка бр. 843-960 — Републички, односно покраински придонес за основно и предучилишно образование, од работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност;

11) на сметка бр. 843-1104 — Републички, односно покраински придонес за основно и предучилишно образование, од работните луѓе што самостојно вршат нестопанска дејност;

12) на сметка бр. 843-399 — Републички, односно покраински придонес од личниот доход од работен однос за основно и предучилишно образование од работните луѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица;

13) на сметка бр. 843-406 — Општински придонес од личниот доход за основно и предучилишно образование, од стопанството;

14) на сметка бр. 843-411 — Општински придонес од личниот доход за основно и предучилишно образование, од нестопанството;

15) на сметка бр. 843-1125 — Општински придонес за основно и предучилишно образование, од работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност;

16) на сметка бр. 843-1130 — Општински придонес за основно и предучилишно образование од работните луѓе што самостојно вршат нестопанска дејност;

17) на сметка бр. 843-427 — Општински придонес од личниот доход за основно и предучилишно образование, од работните луѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица.

5. Приходи на заедниците за култура

25. Придонесот за култура од доходот и придонесот за култура од личниот доход се уплатуваат:

1) на сметка бр. 843-469 — Републички, односно покраински придонес од доходот за култура, од стопанството;

2) на сметка бр. 843-474 — Републички, односно покраински придонес од доходот за култура, од нестопанството;

3) на сметка бр. 843-495 — Републички, односно покраински придонес од личниот доход за култура, од стопанството;

4) на сметка бр. 843-502 — Републички, односно покраински придонес од личниот доход за култура, од нестопанството;

5) на сметка бр. 843-1328 — Републички, односно покраински придонес за култура, од работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност;

6) на сметка бр. 843-1333 — Републички, односно покраински придонес за култура, од работните луѓе што самостојно вршат нестопанска дејност;

7) на сметка бр. 843-518 — Републички, односно покраински придонес од личниот доход за култура, од работните луѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица;

8) на сметка бр. 843-523 — Општински придонес од доходот за култура, од стопанството;

9) на сметка бр. 843-539 — Општински придонес од доходот за култура, од нестопанството;

10) на сметка бр. 843-544 — Општински придонес од личниот доход за култура, од стопанството;

11) на сметка бр. 843-565 — Општински придонес од личниот доход за култура, од нестопанството;

12) на сметка бр. 843-1167 — Општински придонес за култура од работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност;

13) на сметка бр. 843-1172 — Општински придонес за култура, од работните луѓе што самостојно вршат нестопанска дејност;

14) на сметка бр. 843-570 — Општински придонес од личниот доход за култура, од работните луѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица.

15) на сметка бр. 843-1627 — Придонес за култура од личниот доход од авторски права, патенти и технички унапредувања.

6. Приходи на заедниците за научен труд

26. Придонесот за научен труд се уплатува:

1) на сметка бр. 843-586 — Републички, односно покраински придонес од доходот за научен труд, од стопанството;

2) на сметка бр. 843-591 — Републички, односно покраински придонес од доходот за научен труд, од нестопанството;

3) на сметка бр. 843-609 — Републички, односно покраински придонес од личниот доход за научен труд, од стопанството;

4) на сметка бр. 843-614 — Републички, односно покраински придонес од личниот доход за научен труд, од нестопанството;

5) на сметка бр. 843-1188 — Републички, односно покраински придонес за научен труд, од работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност;

6) на сметка бр. 843-1193 — Републички, односно покраински придонес за научен труд, од работните луѓе што самостојно вршат нестопанска дејност;

7) на сметка бр. 843-635 — Републички, односно покраински придонес од личниот доход за научен труд, од работните луѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица.

7. Приходи на заедниците за физичка култура

27. Придонесот за физичка култура се уплатува:

1) на сметка бр. 843-640 — Републички, односно покраински придонес од доходот за физичка култура, од стопанството;

2) на сметка бр. 843-656 — Републички, односно покраински придонес од доходот за физичка култура, од нестопанството;

3) на сметка бр. 843-661 — Републички, односно покраински придонес од личниот доход за физичка култура, од стопанството;

4) на сметка бр. 843-677 — Републички, односно покраински придонес од личниот доход за физичка култура, од нестопанството;

5) на сметка бр. 843-1200 — Републички, односно покраински придонес за физичка култура, од работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност;

6) на сметка бр. 843-1216 — Републички, односно покраински придонес за физичка култура, од работните луѓе што самостојно вршат нестопанска дејност;

7) на сметка бр. 843-692 — Републички, односно покраински придонес од личниот доход за физичка култура, од работните луѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица;

8) на сметка бр. 843-698 — Општински придонес од доходот за физичка култура, од стопанството;

9) на сметка бр. 843-705 — Општински придонес од доходот за физичка култура, од нестопанството;

10) на сметка бр. 843-710 — Општински придонес од личниот доход за физичка култура, од стопанството;

11) на сметка бр. 843-726 — Општински придонес од личниот доход за физичка култура, од нестопанството;

12) на сметка бр. 843-1221 — Општински придонес за физичка култура, од работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност;

13) на сметка бр. 843-1237 — Општински придонес за физичка култура, од работните луѓе што самостојно вршат нестопанска дејност;

14) на сметка бр. 843-731 — Општински придонес од личниот доход за физичка култура, од работните луѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица.

8. Приходи на заедниците за вработување

28. Придонесот за вработување се уплатува:

1) на сметка бр. 843-747 — Придонес од доходот за вработување, од стопанството;

2) на сметка бр. 843-752 — Придонес од доходот за вработување, од нестопанството;

3) на сметка бр. 843-768 — Придонес од личниот доход за вработување, од стопанството;

4) на сметка бр. 843-773 — Придонес од личниот доход за вработување, од нестопанството;

5) на сметка бр. 843-1242 — Придонес за вработување, од работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност;

6) на сметка бр. 843-1258 — Придонес за вработување, од работните луѓе што самостојно вршат нестопанска дејност;

7) на сметка бр. 843-789 — Придонес од личниот доход за вработување, од работните луѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица.

9. Приходи на заедниците за социјална заштита

29. Придонесите за социјална заштита се уплатуваат:

1) на сметка бр. 843-1013 — Републички, односно покраински придонес од доходот за социјална заштита од стопанството;

2) на сметка бр. 843-1029 — Републички, односно покраински придонес од доходот за социјална заштита од нестопанството;

3) на сметка бр. 843-1034 — Републички, односно покраински придонес од личниот доход за социјална заштита, од стопанството;

4) на сметка бр. 843-1055 — Републички, односно покраински придонес од личниот доход за социјална заштита, од нестопанството;

5) на сметка бр. 843-1263 — Републички, односно покраински придонес за социјална заштита, од работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност;

6) на сметка бр. 843-1279 — Републички, односно покраински придонес за социјална заштита, од работните луѓе што самостојно вршат нестопанска дејност;

7) на сметка бр. 843-1968 — Републички, односно покраински придонес од личниот доход за социјална заштита, од работните луѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица;

8) на сметка бр. 843-1060 — Општински придонес од доходот за социјална заштита, од стопанството;

9) на сметка бр. 843-1076 — Општински придонес од доходот за социјална заштита, од нестопанството;

10) на сметка бр. 843-1081 — Општински придонес од личниот доход за социјална заштита, од стопанството;

11) на сметка бр. 843-1097 — Општински придонес од личниот доход за социјална заштита, од нестопанството;

12) на сметка бр. 843-1284 — Општински придонес за социјална заштита, од работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност;

13) на сметка бр. 843-1307 — Општински придонес за социјална заштита, од работните луѓе што самостојно вршат нестопанска дејност;

14) на сметка бр. 843-1973 — Општински придонес од личниот доход за социјална заштита, од работните луѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица.

10. Приходи на другите заедници од областа на општествените дејности

30. Придонесите на другите заедници се уплатуваат:

1) на сметка бр. 843-1674 — Придонес за други заедници, од стопанството;

2) на сметка бр. 843-1695 — Придонес за други заедници, од нестопанството;

3) на сметка бр. 843-1718 — Придонес за други заедници, од работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност;

4) на сметка бр. 843-1723 — Придонес за други заедници, од работните луѓе што самостојно вршат нестопанска дејност;

5) на сметка бр. 843-1739 — Придонес за други заедници од личниот доход од авторски права, патенти и технички унапредувања.

На сметките под 1 до 5 од став 1 на оваа точка се уплатуваат придонесите за другите самоуправни интересни заедници од областа на општествените дејности.

III. ПРИХОДИ НА ДРУГИТЕ САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ, ПРИХОДИ НА ФОНДОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И ДРУГИ ПРИХОДИ

1. Приходи на другите самоуправни интересни заедници, односно фондови

31. Приходите на заедниците, односно фондовите за домување се уплатуваат:

1) на сметка бр. 842-16 — Придонес за станбена изградба, од стопанството;

2) на сметка бр. 842-21 — Придонес за станбена изградба, од нестопанството;

3) на сметка бр. 842-112 — Средства за покритие на разликата во станарината (субвенционирање на станарината), од стопанството;

4) на сметка бр. 842-128 — Средства за покривање на разликата во станарината (субвенционирање на станарината), од нестопанството;

5) на сметка бр. 842-133 — Придонес за изградба на станови за учесниците на Народноослободителната војна, од стопанството;

6) на сметка бр. 842-149 — Придонес за изградба на станови за учесниците на Народноослободителната војна, од нестопанството;

7) на сметка бр. 842-154 — Придонес за солидарна изградба на станови за работниците, од стопанството;

8) на сметка бр. 842-175 — Придонес за солидарна изградба на станови за работниците, од нестопанството.

На сметките под 1 и 2 став 1 на оваа точка се уплатуваат основните придонеси за станбена изградба, ако со посебни налози не се уплатуваат на други сметки од оваа точка.

На сметките под 3 и 4 став 1 од оваа точка се уплатува дел од средствата определен со републички, покраински, односно општински пропис или утврден со општествен договор, односно самоуправни спогодба за покривање на разликата во станарината (субвенционирање на станарината).

Во корист на сметките од став 3 на оваа точка се уплатуваат и средствата за покривање на разликата во станарината, ако собирањето на градот, во согласност со сите општини во состав на градот, донесе одлука тој придонес да се уплатува на посебна сметка, со тоа што наместо статистичката ознака за општината, на налогот за уплата се става статистичка ознака за градот.

32. Приходите на заедниците, односно фондовите за комунална дејност, се уплатуваат:

1) на сметка бр. 842-406 — Надомест за отстапување и користење на градежно земјиште;

2) на сметка бр. 842-84 — Надомест за искористување на земјоделско земјиште;

3) на сметка бр. 842-42 — Други приходи на заедниците, односно фондовите за комунална дејност.

33. Приходите на заедниците, односно фондовите на водостопанството, се уплатуваат:

1) на сметка бр. 842-1562 — Придонес од доходот за водостопанството, од стопанството;

2) на сметка бр. 842-1578 — Придонес од доходот за водостопанството, од нестопанството;

3) на сметка бр. 842-224 — Други приходи на заедниците, односно фондовите на водостопанството, од стопанството;

4) на сметка бр. 842-245 — Други приходи на заедниците односно фондовите на водостопанството, од нестопанството;

5) на сметка бр. 842-250 — Приходи на заедниците, односно фондовите на водостопанството, од граѓани и од граѓански правни лица.

На сметката под 5 став 1 на оваа точка се уплатува приходот од граѓани и граѓански правни лица, ако не се уплатува преку збирната преодна сметка на приходите од граѓани и од граѓански правни лица (сметка бр. 846).

34. Приходите на заедниците, односно фондовите за патишта, се уплатуваат:

1) на сметка бр. 842-1599 — Придонес од личниот доход за патишта, од стопанството;

2) на сметка бр. 842-1611 — Придонес од личниот доход, за патишта, од нестопанството;

3) на сметка бр. 842-1632 — Придонес од личниот доход за патишта, од работни луѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица;

4) на сметка бр. 842-320 — Надомест, односно придонес за јавни патишта на друмски моторни возила, од стопанството;

5) на сметка бр. 842-336 — Надомест, односно придонес за јавни патишта на друмски моторни возила, од нестопанството;

6) на сметка бр. 842-341 — Надомест, односно придонес за јавни патишта на друмски моторни возила, од граѓани и од граѓански правни лица;

7) на сметка бр. 842-357 — Надомест, односно придонес за јавни патишта на друмски запрени возила;

8) на сметка бр. 842-362 — Надомест, односно придонес од сопственици на моторни и запрени возила за одржување чистота на градот, од стопанството;

9) на сметка бр. 842-378 — Надомест, односно придонес од сопственици на моторни и запрени возила за одржување чистота на градот, од нестопанството;

10) на сметка бр. 842-383 — Надомест, односно придонес од сопственици на моторни и запрени возила за одржување чистота на градот, од граѓани и од граѓански правни лица;

11) на сметка бр. 842-292 — Надомест на странски друмски возила;

12) на сметка бр. 842-399 — Надомест за патишта што го плаќаат крајните потрошувачи на бензин;

13) на сметка бр. 842-196 — Други приходи на заедниците, односно фондовите за патишта.

35. Приходите на другите заедници, односно фондови се уплатуваат на сметка бр. 842-219 — Приходи на другите заедници, односно фондови.

На сметката од став 1 на оваа точка се уплатуваат приходите на другите заедници, односно фондови за кои не се предвидени уплатни сметки со оваа наредба (противградна заштита и сл.).

36. Приходи на месните заедници — месниот самопридонес и другите приходи на месните заедници, се уплатуваат:

1) на сметка бр. 842-794 — Местен самопридонес од работниците вработени во општествениот сектор;

2) на сметка бр. 842-801 — Местен самопридонес од земјоделците;

3) на сметка бр. 842-817 — Местен самопридонес од другите обврзници.

На сметките под 1 до 3 став 1 од оваа точка се уплатуваат приходите на месните заедници, ако со пропис од надлежниот орган на општината за работи на приходите е определено приходите на месните заедници да не се уплатуваат на збирната преодна сметка на приходите од граѓани и од граѓански правни лица (сметка бр. 846).

2. Приходи на фондовите на општествено-политичките заедници

37. Средства на задолжителниот заем на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, се уплатуваат:

1) на сметка бр. 842-570 — Деловни средства на организациите на здружениот труд од областа на стопанството по основ на задолжителниот заем од 1976 година;

2) на сметка бр. 842-1744 — Деловни средства на организациите на здружениот труд од областа на стопанството по основ на задолжителниот заем од 1977 година.

38. Средства на фондовите на заедничките резерви, се уплатуваат:

1) на сметка бр. 842-58 — Средства на организациите на здружениот труд издвоени од деловните средства за републичкиот, односно покраинскиот фонд на заедничките резерви;

2) на сметка бр. 842-63 — Средства на организациите на здружениот труд издвоени од деловните средства за општинскиот фонд на заедничките резерви.

39. Средствата на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди, се уплатуваат на сметка бр. 842-565 — Средства на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди.

40. Средствата на фондовите за противпожарна заштита, се уплатуваат:

1) на сметка бр. 842-107 — Дел од премијата за осигурување од пожар;

2) на сметка бр. 842-266 — Други приходи на фондовите за противпожарна заштита.

3. Други приходи

41. Филмскиот придонес и придонесот од надоместот за увезени и изнајмени филмови, се уплатуваат:

1) на сметка бр. 842-271 — Филмски придонес;

2) на сметка бр. 842-287 — Придонес (данок) од надоместите за увезени и изнајмени филмови.

42. Приходите на укинатите фондови на општествено-политичките заедници се уплатуваат на сметка бр. 842-432 — Приходи на укинатите фондови на општествено-политичките заедници.

На сметката од став 1 на оваа точка се уплатуваат приходите на укинатите фондови на општествено-политичките заедници, ако прописите врз основа на кои се тие заведени престанале да важат. Уплатениот износ на приходите се распоредува врз корисниците според порано важечките прописи.

43. Средствата на организациите на здружениот труд издвоени од деловните средства за задолжителните заеми, се уплатуваат на сметка бр. 842-79 — Средства на организациите на здружениот труд издвоени од деловните средства за задолжителните заеми.

IV. ПРИХОДИ ОД НАСЕЛЕНИЕТО, ШТО СЕ РАЗРЕЖУВААТ ВО ГОДИШЕН ИЗНОС И ВТАСУВААТ ЗА НАПЛАТА ВО ТРИМЕСЕЧНИ РОКОВИ

44. Приходите од населението, што се разрежуваат во годишен износ и втасуваат за наплата во тримесечни рокови, се уплатуваат на сметка бр. 846 — Збирна преодна сметка на приходите, од граѓани и од граѓански правни лица.

На сметка бр. 846 се уплатуваат, и тоа:

1) Данокот од личниот доход од земјоделска дејност, што се пресметува според катастарскиот приход;

2) Данокот од личниот доход од земјоделска дејност, што се пресметува според фактичниот доход;

3) Данокот од личниот доход од самостојно вршење на стопански дејности, што се пресметува според остварениот личен доход;

4) Данокот од личниот доход од самостојно вршење на нестопански дејности, што се пресметува според остварениот личен доход;

5) Републичкиот, односно покраинскиот данок од личниот доход од самостојно вршење на стопански дејности, што се плаќа во паушален износ;

6) Републичкиот, односно покраинскиот данок од личниот доход од самостојно вршење на нестопански дејности, што се плаќа во паушален износ;

7) Општинскиот данок од личниот доход од самостојно вршење стопански дејности, што се плаќа во паушален износ;

8) Општинскиот данок од личниот доход од самостојно вршење нестопански дејности, што се плаќа во паушален износ;

9) Основниот данок на промет на производи, на промет од самостојно вршење занаетчиски дејности;

10) Основниот данок на промет на производи, на промет од самостојно вршење други нестопански дејности;

11) Посебниот републички, односно покраински данок на промет на производи, на промет од самостојно вршење занаетчиски дејности;

12) Посебниот републички, односно покраински данок на промет на производи, на промет од самостојно вршење други стопански дејности;

13) Посебниот републички, односно покраински данок на надомести за услуги, од самостојно вршење занаетчиски дејности;

14) Посебниот републички, односно покраински данок на надомести за услуги, од самостојно вршење други стопански дејности;

15) Посебниот општински данок на промет на производи, на промет од самостојно вршење занаетчиски дејности;

16) Посебниот општински данок на промет на производи, на промет од самостојно вршење други стопански дејности;

17) Посебниот општински данок на надомести за услуги од вршење занаетчиски дејности;

18) Посебниот општински данок на надомести за услуги од вршење други стопански дејности;

19) Републичкиот, односно покраинскиот данок на надомести за превознички услуги;

20) Општинскиот данок на надомести за превознички услуги;

21) Данокот на приход од имот и имотни права;

22) Данокот на приход од згради;

23) Данокот на имот;

24) Данокот на згради;

25) Данокот на товарни друмски моторни и приклучни возила и на комби возила;

26) Данокот на хибридна лоза;

27) Придонесот од личниот доход од земјоделска дејност — за образование;

28) Придонесот од личниот доход од самостојно вршење стопански дејности — за образование;

29) Придонесот од личниот доход од самостојно вршење нестопански дејности — за образование;

30) Придонесот за здравствено осигурување на земјоделците;

31) Придонесот за здравствено осигурување на работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност;

32) Придонесот за здравствено осигурување на работните луѓе што самостојно вршат нестопанска дејност;

33) Придонесот за инвалидско и пензиско осигурување на земјоделците;

34) Придонесот за инвалидско и пензиско осигурување на работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност;

35) Придонесот за инвалидско и пензиско осигурување на работните луѓе што самостојно вршат нестопанска дејност;

36) Придонесот од личниот доход од земјоделска дејност — за култура;

37) Придонесот од личниот доход од самостојно вршење стопански дејности — за култура;

38) Придонесот од личниот доход од самостојно вршење нестопански дејности — за култура;

39) Придонесот од личниот доход од земјоделска дејност — за научен труд;

40) Придонесот од личниот доход од самостојно вршење стопански дејности — за научен труд;

41) Придонесот од личниот доход од самостојно вршење нестопански дејности — за научен труд;

42) Придонесот од личниот доход од земјоделска дејност — за физичка култура;

43) Придонесот од личниот доход од самостојно вршење стопански дејности — за физичка култура;

44) Придонесот од личниот доход од самостојно вршење нестопански дејности — за физичка култура;

45) Придонесот од личниот доход од земјоделска дејност — за социјална заштита;

46) Придонесот од личниот доход од самостојно вршење стопанска дејност — за социјална заштита;

47) Придонесот од личниот доход од самостојно вршење нестопанска дејност — за социјална заштита;

48) Придонесот од личниот доход од земјоделска дејност — за детска заштита;

49) Придонесот од личниот доход од самостојно вршење стопански дејности — за детска заштита;

50) Придонесот од личниот доход од самостојно вршење нестопански дејности — за детска заштита;

51) Водниот придонес;

52) Надоместот (такса) за заштита и користење на води;

53) Надоместот за искористување на мелиоративни и водостопански објекти и постројки;

54) Надоместот (придонес) за јавни патништа на друмски запрежни возила;

55) Комуналната такса на фирма, што ја плаќаат граѓани и граѓански правни лица;

56) Комуналните такси на други предмети што подлежат на плаќање такса, што ги плаќаат граѓани и граѓански правни лица;

57) Надоместот за користење градежно земјиште;

58) Придонесот за противградна заштита;

59) Месниот самопридонес од земјоделците;

60) Месниот самопридонес од другите обврзници;

61) Затезната, односно казнената камата;

62) Наплатените трошоците на присилната наплата;

63) Другите приходи;

64) Укинатите приходи.

45. За обврските на граѓаните и на граѓанските правни лица, што се разрежуваат во годишен износ и втасуваат за наплата во тримесечни рокови, Службата на општественото книговодство на Југославија, во рамките на збирната преодна сметка (бр. 846), ќе отвори посебни евидентни сметки, со тоа што општинскиот орган на управата надлежен за работите на приходите ќе ги внесе во спецификацијата за распоред на приходите од сметката 846

46. На збирната преодна сметка (бр. 846) се уплатуваат и другите обврски на граѓаните, ако со пропис е определено на територијата на општината да се разрежуваат во годишен износ, а се плаќаат тримесечно. Во таквите случаи службата на општественото книговодство во републиката, односно во автономната покраина, на барање од републичкиот, односно покраинскиот орган на управата надлежен за работите на финансите, ќе отвори посебни сметки во рамките на збирната преодна сметка (бр. 846).

47. Прекнижување на уплатите на обврските на граѓаните и на граѓанските правни лица од збирната преодна сметка (бр. 846), на одделни сметки отворени во рамките на основните сметки 840, 842 и 843 ќе врши Службата на општественото книговодство по одделни видови и форми на приходи, а врз основа на спецификациите и вирманските налози

што се издадени од страна на општинскиот орган на управата надлежен за работите на приходите, во роковите определени со републички, односно покраински пропис.

V. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ

48. Ако бројот на сметките од оваа наредба за уплата на приходите на општествено-политичките заедници, на самоуправните интересни заедници, и на фондовите на општествено-политичките заедници не е достаточен за применување на одделни републички и покраински прописи, републичките, односно покраинските органи, во согласност со службата на општественото книговодство во републиката, односно во автономната покраина, можат со свој пропис одделните сметки предвидени со оваа наредба да ги расчленат на потсметки.

49. Обврзниците на даноци, придонеси и уплатителите на други приходи, што ги уплатуваат приходите на сметките предвидени со оваа наредба, при уплатувањето на приходите на односните сметки, ќе го испишат на налогот за уплата оперативниот број на надлежната служба на општественото книговодство, бројот на основната сметка од планот на сметките на службата, статистичката ознака на односната општина (градот) предвидена од страна на службата и број на уплатната сметка на приходот предвиден со оваа наредба. На пример: 60800-840-018-1104, каде што е:

60800 — Оперативен број на службата;

840 — Основна сметка во планот на сметките на службата;

018 — Статистичка ознака на општината (во овој случај Стари Град — Белград);

1104 — Републички, односно покраински данок од доходот, од стопанството.

Заради овозможување на правилно испоставување на налозите за уплата на приходите, кон оваа наредба е отпечатен Списокот на општините со нивните статистички ознаки по републиките и автономните покраини и надлежните служби на општественото книговодство, што е составен дел на оваа наредба.

50. Обврзниците за уплата на даноците и придонесите во согласност со Законот за применување на прописите и за решавање на судирите на републичките односно покраинските закони во областа на даноците, придонесите и таксите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/75 и 33/76) — (во натамошниот текст: Законот) и со прописите на републиката, односно автономната покраина, даноците и придонесите ќе им ги уплатуваат на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници на кои даноците и придонесите им припаѓаат со еден налог по пат на збирни стапки на преодните сметки, ако се обезбедени следните услови:

1) прописите на општествено-политичките заедници и одлуките на самоуправните интересни заедници, односно изводите од тие прописи и одлуки, согласно со член 22 од Законот, да се објавени во службеното гласило на републиката, односно на автономната покраина.

2) овластените органи на републиката, односно автономната покраина да ги утврдиле даноците и придонесите што ќе се уплатуваат по пат на збирни стапки на преодните сметки, како и збирните стапки по пат на кој со помал број налози се уплатуваат обврските по основ на тие даноци и придонеси;

3) да се отворени преодните сметки од страна на републичкиот, односно покраинскиот орган на управата надлежен за работите на финансите, на кој се врши уплатувањето на даноците и придонесите по пат на збирни стапки, во согласност со оваа наредба.

Согласно со условите од став 1 на оваа точка републичкиот, односно покраинскиот секретар за финансии, со свој пропис ги утврдува преодните сметки и збирните стапки.

Во една збирна стапка можат да бидат содржани даноците и придонесите што се пресметуваат од иста основа и ако стапките се пропорционални.

Ако одделни обврзници за уплата на даноците и придонесите, со пропис на општествено-политичката заедница, се ослободени од уплата на одделни видови даноци или придонеси, уплатата на задолжителните даноци и придонеси ќе ја вршат со поединечни налози непосредно на сметките од оваа наредба.

Уплатувањето на даноците и придонесите по пат на збирни стапки се врши на преодните сметки што се отвораат кај надлежната службата на општественото книговодство на онаа општествено-политичка заедница, односно самоуправни интересна заедница на која, во согласност со Законот, уплатените даноци и придонеси по пат на збирни стапки ѝ припаѓаат.

Преодните сметки се отвораат посебно за секоја збирна стапка по сектори (стопанство, нестопанство) и тоа кај надлежната служба на општественото книговодство во општините, а во рамките на основната сметка број 844. Ознаката на бројот на преодната сметка ја утврдува републичкиот, односно покраинскиот орган на управата надлежен за работи на финансии во согласност со службата на општественото книговодство во републиката, односно автономната покраина. Бројот на преодната сметка содржи и статистичка ознака на општествено-политичката заедница од Списокот на општините со нивните статистички ознаки по републиките и автономните покраини и надлежните служби на општественото книговодство. На пример: 61800-844-050-16, каде што е:

61800 — Оперативен број на службата;

844 — Број на преодната сметка кај службата;

050 — Статистичка ознака на општина Кралево;

16 — Даноци и придонеси од личниот доход од работен однос од стопанството — збирна стапка.

Даноците и придонесите уплатени по пат на збирни стапки на преодните сметки надлежната служба на општественото книговодство ги распоредува според структурата на учеството на индивидуалните стапки во збирната стапка, а во корист на збирните сметки пропишани со оваа наредба. Ако се измени збирната стапка, распоредувањето на средствата од преодните сметки се врши од денот на нејзиното применување а според структурата на учеството на индивидуалните стапки во новата изменета збирна стапка.

Ако даноците и придонесите се уплатуваат по пат на збирни стапки на преодните сметки, обврзникот за уплата на даноците и придонесите во налогот за уплата — за целта на дознаката ќе ја испише основницата за пресметување на даноците и придонесите, збирната стапка и периодот на кој се однесува уплатата.

51. Како уплатители на приходи од стопанството, односно нестопанството, во смисла на оваа наредба, се сметаат корисниците на општествени средства распоредени според Одлуката за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76), односно упатствата на Сојузниот завод за статистика.

Како уплатители на приходи од граѓани и од граѓански правни лица се сметаат граѓаните и граѓанските правни лица што се занимаваат со стопанска дејност (земјоделство, шумарство, градежништво, сообраќај, трговија и угостителство, занаетчиство и сл.), граѓаните и граѓанските правни лица што вршат нестопанска дејност, а се обврзници на даноци и придонеси по кој и да било основ, како и граѓаните што не се вработени а остваруваат при-

ходи по кој и да било основ и се обврзници на даноци и придонеси.

52. Обврзниците за уплата на даноци, придонеси, такси и други приходи од оваа наредба (освен царини и царински давачки), тие приходи ги уплатуваат во корист на пропишаните сметки по општините кај надлежната служба на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката на општината на чија територија е остварен приходот.

Надлежната служба на општественото книговодство ќе обезбеди евиденција за приходите од оваа наредба по општините, освен за приходите од царини и посебни давачки.

53. Средствата од сметките од оваа наредба, како и од сметките отворени со пропис на републиките, односно автономните покраини не можат директно да се користат пред нивниот пренос од страна на надлежната служба на општественото книговодство на жиро-сметката на општествено-политичката заедница, самоуправни интересна заедница, фондот на општествено-политичките заедници, односно друг корисник кон кој се насочуваат средствата од тие сметки.

54. Поврат на повеќе уплатените приходи, односно на погрешно уплатените приходи што ќе ги утврди надлежната служба на општественото книговодство или друг надлежен орган, се врши од сметката на која е извршена уплатата на тој приход.

VI. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ

55. Уплатените приходи на општествено-политичките заедници, на самоуправните интересни заедници, на фондите на општествено-политичките заедници и другите приходи, се распоредуваат според определените инструменти (стапки) и според тоа на која општествено-политичка заедница, самоуправни интересна заедница, фонд на општествено-политичка заедница или друг корисник на средства му припаѓаат тие.

Распоредувањето на приходите на општествено-политичките заедници, на самоуправните интересни заедници, на фондите на општествено-политичките заедници и на другите корисници на средства се врши во роковите и на начинот што со пропис ќе го определат општествено-политичките заедници или со одлука самоуправните интересни заедници, на фондот на општествено-политичките заедници или друг корисник на средства, во согласност со службата на општественото книговодство на републиката, односно автономната покраина. Распоредувањето на средствата од преодните сметки на кои се уплатени даноците и придонесите по пат на збирни стапки, се врши во корист на збирните сметки пропишани со оваа наредба во роковите предвидени во смисла на овој став.

Додека не ќе се определат роковите во смисла на став 2 од оваа точка, надлежната служба на општественото книговодство ќе врши распоредување на приходите во роковите што важеле во 1976 година.

Со цел самоуправните интересни заедници на здравственото осигурување и самоуправните интересни заедници на пензиското и инвалидското осигурување да располагаат со потребната документација за уплата на придонесите, надлежните служби на општественото книговодство треба редовно да доставуваат изводи за промените на уплатните сметки на односната заедница со комплетната документација за уплатата на придонесите (по уплатителите).

Ако уплатувањето на даноците и придонесите се врши по пат на збирни стапки на преодните сметки, заради информирање на корисниците на така уплатените средства надлежната служба на општественото книговодство доставува извод од преодната сметка со соодветна документација до надлеж-

ниот орган на управата на општествено-политичката заедница, односно до организацијата што спогодбено ќе ја определат корисниците на општествени средства на кои им се уплатуваат приходите по пат на збирни стапки.

56. Приходите на буџетот и на фондовите на федерацијата ќе се распоредуваат од соодветните уплатни сметки предвидени со оваа наредба на секој 7, 14, 22 и 28 ден во месецот.

Заради овозможување на Службата на општественото книговодство во роковите од став 1 на оваа точка да ги распореди приходите од царини и од други царински давачки од збирните сметки предвидени со оваа наредба во корист на буџетот на федерацијата, својата индивидуална партија отворена во рамките на евидентната сметка бр. 845 царинарниците ќе ја распоредуваат на соодветните збирни сметки на секој 5, 12, 20 и 26 ден во месецот, а Сојузната управа за царини секој работен ден.

57. Приходите на буџетот на федерацијата од царини и од други царински давачки за стоките увезени до 31 декември 1976 година, другите изворни приходи на федерацијата, приходите од придонесите од републиките и автономните покраини од 1976 година што ќе се наплатат до 31 јануари 1977 година, се уплатуваат, во смисла на член 57а од Законот за финансирање на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/72, 63/72, 71/73, 4/75 и 60/75), во корист на Буџетот на федерацијата за 1976 година.

При уплатите на приходите од царини и од други царински давачки за стоките увезени до 31 декември 1976 година, на другите изворни приходи на федерацијата и на придонесите од републиките и автономните покраини од 1976 година, што ќе се уплатат до 31 јануари 1977 година, обврзниците на тие приходи се должни на сите налози за уплата да назначат во горниот десен агол: „за 1976 година“.

Заради разграничување на приходите од ст. 1 и 2 на оваа точка, помеѓу 1976 и 1977 година, уплатителите на приходите се должни при уплатата на приходите до 31 јануари 1977 година, за приходите што ѝ припаѓаат на таа година, на сите делови на налогот за уплата да назначат во горниот десен агол: „за 1977 година“.

58. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за утврдување на приходите на општествено-политичките заедници, самоуправните интересни заедници, фондовите на општествено-политичките заедници и другите корисници од областа на другата потрошувачка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/75, 2/76 и 40/76).

59. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1977 година.

Бр. 6-12371
24 декември 1976 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии
Момчило Цемовиќ, с. р.

СПИСОК

НА ОПШТИНИТЕ СО НИВНИТЕ СТАТИСТИЧКИ ОЗНАКИ ПО РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ И НАДЛЕЖНИТЕ СЛУЖБИ НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

Служба на општественото книговодство			Оперативен број на СОК	Назив на општината	Статистичка ознака на општината	
филијала	експозитура	деловница				
1	2	3	4	5	6	
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА						
Бања Лука			10500	Бања Лука	002	
				Челминац	022	
				Лакташи	053	
		Босанска Градишка		10510	Босанска Градишка	007
		Гламоч		10570	Гламоч	032
		Јајце		10560	Јајце	042
					Шипово	088
		Кључ		10520	Кључ	048
		Котор Варош		10530	Котор Варош	050
		Мркоњић Град		10580	Мркоњић Град	063
		Прњавор		10540	Прњавор	072
		Србац		10550	Србац	083
Бихаћ		Скендер Вакуф	10590	Скендер Вакуф	081	
			10600	Бихаћ	003	
		Босанска Крупа	10610	Босанска Крупа	008	
Добој		Џазин	10620	Џазин	019	
		Велика Кладуша	10630	Велика Кладуша	097	
			11200	Добој	025	
		Босански Брод	11270	Босански Брод	009	
		Босански Шамац	11280	Босански Шамац	012	
		Дервента	11260	Дервента	024	
		Маглај	11210	Маглај	060	
Дрвар		Модрича	11220	Модрича	061	
			11221	Опак	066	
			11202	Теслић	089	
			11201	Тешањ	090	
			11300	Дрвар	027	
		Босански Петровац	11310	Босански Петровац	011	
Горажде		Босанско Грахово	11320	Босанско Грахово	013	
			11500	Горажде	033	
				Чајниче	020	

1	2	3	4	5	6
	Фоча		11530	Фоча	029
	Рогатица		11510	Рогатица	074
	Вишеград		11520	Вишеград	099
Мостар			11800	Рудо	075
				Мостар	062
				Читлук	023
				Јабланица	041
	Чапљина		11810	Чапљина	021
	Дувно		11893	Дувно	028
	Липштица		11830	Липштица	054
				Груда	037
				Посушје	070
	Коњиц		11820	Коњиц	049
	Ливно		11890	Ливно	055
				Љубиње	058
	Љубушки		11840	Љубушки	059
	Невесиње		11850	Невесиње	064
	Прозор		11860	Прозор	073
Требиње	Столац		11870	Столац	086
			12100	Требиње	092
	Билећа		12110	Билећа	005
Приједор	Гацко		12120	Гацко	031
			11900	Приједор	071
	Босанска Дубица		11910	Босанска Дубица	006
	Босански Нови		11920	Босански Нови	010
	Сански Мост		11930	Сански Мост	076
Сарајево			10100	Сарајево-Центар	077
		Илица	10104	Сарајево-Илица	078
				Сарајево Ново	079
				Сарајево Вогошће	080
				Харићи	038
		Илијаш	10106	Илијаш	040
		Олово	10105	Олово	067
				Пале	069
				Трново	093
	Високо		10130	Високо	098
				Бреза	016
	Кисељак		10160	Кисељак	046
				Фојница	030
				Крешово	051
	Соколац		10150	Соколац	082
				Хан Пијесак	039
	Калиновик		10140	Калиновик	045
Травник	Вареш		10120	Вареш	096
			12000	Травник	091
	Нови Травник		12400	Нови Травник	065
	Витез		12030	Витез	100
	Бугојно		12010	Бугојно	017
	Горњи Вакуф		12050	Горњи Вакуф	034
				Купрес	052
Тузла	Доњи Вакуф		12020	Доњи Вакуф	026
			12200	Тузла	094
				Калесија	044
				Лукавац	057
	Сребреник		12295	Сребреник	085
				Живинице	106
	Бановићи		12293	Бановићи	001
	Бијељина		12240	Бијељина	004
				Угљевик	095
	Братунац		12270	Братунац	014
	Сребреница		12292	Сребреница	084
	Брчко		12250	Брчко	015
	Орашје		12290	Орашје	068
	Грачаница		12210	Грачаница	035
	Кладањ		12220	Кладањ	047
	Лопаре		12230	Лопаре	056
	Власеница		12280	Власеница	101
	Градачац		12291	Градачац	036
				Шековићи	087
	Зворник		12260	Зворник	104
Зеница			12300	Зеница	103
	Бусовача		12330	Бусовача	018
	Какањ		12310	Какањ	043
	Завидовићи		12320	Завидовићи	102
				Жепче	105

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА

1	2	3	4	5	6	
Иванград	Бијело Поље		20600	Иванград	007	
			20630	Бијело Поље	002	
Котор	Плав		20610	Мојковац	010	
			20620	Плав	012	
	Рожај		20700	Рожај	015	
			20701	Котор	009	
	Никшић	Будва	Тиват	20710	Тиват	018
				20720	Будва	003
20720				Херцег-Нови	006	
20800				Херцег-Нови	011	
Пљевља	Жабљак	Шавник	20801	Никшић	013	
			20900	Плужине	016	
			20910	Шавник	014	
Титоград	Жабљак		20100	Пљевља	020	
			20100	Жабљак	017	
	Бар	Даниловград	20101	Титоград	005	
			20130	Даниловград	001	
			20120	Бар	004	
			20110	Цетиње	008	
Улцињ	20140	Улцињ	019			

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

1	2	3	4	5	6
Бјеловар			31200	Бјеловар	004
			31210	Бурђевац	023
			31220	Гарешница	024
			31230	Врбовец	094
			31240	Крижевци	041
			31260	Вировитица	089
			31270	Дарувар	012
			31280	Грубишно Поље	028
Чаковец			31400	Чаковец	010
			31700	Дубровник	018
Дубровник	Корчула		31710	Дубровник	038
			31900	Корчула	045
Госпић			31900	Ластово	026
			31910	Госпић	015
			31920	Доњи Лапац	027
			31930	Грачац	061
Карловац	Оточац		32100	Оточац	061
			32100	Карловац	034
			32110	Дута Реса	019
			32120	Озаль	062
			32130	Војнић	091
			32140	Слуњ	079
			32140	Титова Кореница	082
			32130	Вргин Мост	092
			32140	Огулин	056
			32140	Врбовско	095
Копривница			32300	Копривница	037
			32700	Кутина	043
Кутина	Иванић-Град		32710	Кутина	032
			32720	Иванић-Град	054
			32730	Новска	054
			32740	Пакрац	064
			32740	Чазма	011
Нашице	Славонска Ораховица		33200	Чазма	011
			33200	Нашице	050
			33210	Славонска	059
			33220	Ораховица	059
Осијек	Подравска Слатина		33220	Подравска Слатина	067
			33230	Доњи Михољац	016
			33600	Осијек	060
Пула	Валпово		33630	Валпово	085
			33640	Баково	022
			33650	Бели Манастир	001
			33700	Бели Манастир	001
Бузет	Пазин		33700	Пула	069
			33710	Бузет	007
			33720	Пазин	065
			33730	Пореч	068
			33740	Ровињ	072
Ровињ	Пореч		33730	Пореч	068
			33740	Ровињ	072
			33740	Ровињ	072
			33740	Ровињ	072

1	2	3	4	5	6
	Лабин		33750	Лабин	044
	Умаг		33760		
Ријека			33800	Бује	006
			33810	Ријека	071
	Крк		33820	Крк	042
	Паг		33830	Паг	063
	Раб		33840	Раб	070
	Сењ		33850	Сењ	074
	Делнице			Делнице	013
				Чабар	009
	Цриквеница		33860	Цриквеница	008
	Мали Лошињ		33870	Мали Лошињ	048
Сисак	Опатија		33880	Опатија	058
			34100	Сисак	076
	Двор на Уни		34110	Двор на Уни	021
	Глина		34120	Глина	025
	Костајница		34130	Костајница	039
Славонски Брод	Петриња		34150	Петриња	066
			34300	Славонски Брод	078
	Нова Градишка		34310	Нова Градишка	051
	Славонска Пожега		34320	Славонска Пожега	077
Сплит			34400	Сплит	080
				Омиш	057
				Брач	005
				Трогир	083
	Хвар		34410	Хвар	029
	Вис		34420	Вис	090
	Сињ		34430	Сињ	075
	Макарска		34440	Макарска	047
	Имотски		34450	Имотски	030
	Книн		34460	Книн	036
	Метковић		34470	Метковић	049
				Вргорац	093
	Плоче		34480	Плоче	112
Шибеник			34600	Шибеник	081
	Дрниш		34610	Дрниш	017
Вараждин			34800	Вараждин	086
				Нови Мароф	053
	Иванец		34810	Иванец	031
	Лудбрег		34820	Лудбрег	046
Винковци			34900	Винковци	088
	Жупања		34910	Жупања	111
Вуковар			35100	Вуковар	096
	Илок		35110		
Забок			35200	Забок	097
				Клањец	035
	Доња Стубица		35210	Доња Стубица	014
	Златар		35220	Златар-Бистрица	110
	Крапина		35230	Крапина	040
Задар			35300	Задар	107
	Биоград на мору		35320	Биоград на мору	003
	Бенковац		35310	Бенковац	002
				Обровац	055
Загреб		Загреб	30101	—	
		Загреб	30102	Нови Загреб	113
				Загреб—Центар	114
				Загреб—Чрномерец	115
				Загреб—Дубрава	116
				Загреб—Максимиr	117
				Загреб—Медвешчак	118
				Загреб—Пепћеница	119
				Загреб—Суседград	120
				Загреб—Трешљевка	121
				Загреб—Трње	122
				Запрешић	108
		Загреб	30104	—	
		Загреб	30105	—	
		Загреб	30107	—	
		Дуго Село	30111	Дуго Село	020
		Јастребарско	30112	Јастребарско	033
		Самобор	30113	Самобор	073
		Сесвете	30114	Сесвете	104
		Велика Горица	30115	Велика Горица	087
		Зелина	30116	Зелина	109

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1	2	3	4	5	6	
Битола		Демир Хисар	40300	Битола	002	
	Кичево		40301	Демир Хисар	006	
			Брод	40320	Кичево	010
Куманово	Ресен	Брод	40321	Брод Македонски	003	
		Македонски	40310	Ресен	021	
			40900	Куманово	015	
	Крива Паланка			40910	Кратово	012
			Кратово	40901	Крива Паланка	013
Охрид			41000	Охрид	017	
	Дебар		41030	Дебар	004	
		Струга		41020	Струга	025
Прилеп			41100	Прилеп	018	
Скопје	Крушево		41110	Крушево	014	
				Скопје—Центар	033	
				Скопје—Чаир	034	
				Скопје—Гази Баба	035	
				Скопје—Карпош	036	
				Скопје—Кисела		
				Вода	037	
Струмица			41300	Струмица	026	
	Радовиш		41310	Радовиш	020	
					Валандово	031
Штип			41400	Штип	028	
		Пробиштип	41401	Пробиштип	019	
	Берово			41440	Берово	001
		Делчево		41450	Делчево	005
		Кочани		41430	Кочани	011
	Св. Николе		Виница	41431	Виница	032
				41420	Св. Николе	027
			41500	Тетово	029	
Тетово	Гостивар		41510	Гостивар	008	
Титов Велес			41600	Титов Велес	030	
	Гевгелија		41610	Гевгелија	007	
		Кавадарци		41620	Кавадарци	009
		Неготино		41630	Неготино	016

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

1	2	3	4	5	6	
Љубљана		Пословница	50100	Љубљана—Центар	025	
				50101	Љубљана—Мосте—	
					Поље	026
			Пословница	50102	Љубљана—Бежиград	024
			Пословница	50103	Љубљана—Вич—	
					Рудник	028
		Врхника	Пословница	50104	Љубљана—Шишка	027
				50110	Врхника	060
		Домжале		50120	Домжале	006
		Гросупље		50130	Гросупље	009
		Камник		50140	Камник	015
		Литија		50150	Литија	022
	Цеље	Ракек		50160	Церкница	004
				50700	Цеље	003
					Шентјур при Цељу	051
Лашко			50710	Лашко	019	
Словенске Коњице			50720	Словенске Коњице	049	
Кочевје	Шмарје при Јелшах		50730	Шмарје при Јелшах	053	
	Жалец		50750	Жалец	062	
			51300	Кочевје	016	
	Рибница		51310	Рибница	045	
Копер			51400	Копер	017	
				Изола	013	
	Порторож		51410	Пиран	039	
Крањ	Сежана		51420	Сежана	047	
			51500	Крањ	018	
	Шкофја Лока		51510	Шкофја Лока	052	
	Тржич		51520	Тржич	057	
	Јесенице		51530	Јесенице	014	
	Радовљица		51540	Радовљица	043	

1	2	3	4	5	6	
Кршко	Севница		51600	Кршко	059	
			51610	Севница	046	
Марибор	Брежице		51620	Брежице	002	
			51800	Марибор	030	
Мурска Сбота	Словенска Бистрица		51810	Ленарт	020	
			51820	Словенска Бистрица	048	
	Дравоград		51830	Дравоград	007	
			51830	Радље об Драви	042	
	Преваље		51840	Равне на Корошкем	044	
			51900	Словењ Градец	050	
	Мурска Сбота	Словењ Градец		51910	Мурска Сбота	035
				51910	Горња Радгона	008
				51920	Лендава	021
	Нова Горица	Лендава		51930	Љутомер	029
52000				Љутомер	036	
52010				Нова Горица	001	
Ново Место	Ајдовшчина		52020	Ајдовшчина	011	
			52030	Идрија	011	
			52100	Толмин	054	
Ново Место	Толмин		52100	Ново Место	037	
			52110	Требње	056	
			52110	Чрномељ	005	
Постојна	Чрномељ		52200	Метлика	033	
			52200	Постојна	040	
			52210	Илирска Бистрица	012	
Птуј	Илирска Бистрица		52400	Сежана	047	
			52400	Птуј	041	
			52401	Ормож	038	
Трбовље	Ормож		52700	Трбовље	055	
			52700	Храстник	010	
			52800	Загорје об Сави	061	
Велење	Мозирје		52800	Велење	058	
			52810	Мозирје	034	

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

1	2	3	4	5	6
Београд			60800	Савски Венац	016
				Барајево	010
				Чукарица	011
				Гроцка	012
				Врачар	020
				Палилула	015
				Сопот	017
				Звездара	022
				Земун	021
				Нови Београд	013
				Стари Град	018
				Вождовац	019
				Обреновац	014
				Лазаревац	056
				Младеновац	070
				Раковица	120
				Чачак	Горњи Милановац
61320	Горњи Милановац	041			
61301	Лучани	060			
Крагујевац	Лучани	Гуча	61302	—	—
			61700	Крагујевац	049
			61700	Кнић	044
Крагујевац	Аранђеловац		61710	Аранђеловац	003
			61701	Рача	—
			61702	Крагујевачка	086
			61702	Ваточина	008
			61703	Топола	101
Краљево			61800	Краљево	050
			61810	Трстеник	103
			61820	Врњачка Бања	115
Крушевац	Врњачка Бања		61900	Крушевац	052
			61910	Александровац	001
			61930	Брус	029
			61920	Варварин	108
	Александровац		61910	Александровац	001
	Брус		61930	Брус	029
	Варварин		61920	Варварин	108
	Ђићевац			Ђићевац	032

1	2	3	4	5	6
Лесковац	Лебане		62100	Лесковац	058
			62110	Лебане	057
Лозница	Власотинце		62120	Бојник	025
				Медвеђа	067
				Власотинце	113
				Црна Трава	031
				Лозница	059
Ниш		Крупањ	62200	Лозница	059
			62220	Крупањ	051
Нови Пазар	Соко Бања	Љубовија	62210	Мали Зворник	065
			62500	Љубовија	062
				Ниш	073
				Дољевац	038
				Гаџин Хан	039
				Бела Паланка	009
				Сврљиг	098
				Алексинач	002
				Ражањ	088
				Соко Бања	094
Пирот	Рашка	Тутин	62600	Соко Бања	075
			62602	Нови Пазар	104
			62610	Тутин	087
			62620	Рашка	087
Пожаревац	Сјеница		62800	Сјеница	091
			62810	Пирот	079
Пријеполје	Бабушница	Димитровград	62820	Бабушница	006
			62900	Димитровград	037
				Пожаревац	080
				Мало Црешће	066
				Жабари	117
				Петровац на Млави	078
				Велико Градиште	110
				Голубац	040
				Жагубица	118
				Кучево	053
Прокупље	Нова Варош	Прибој на Лиму	63000	Пријеполје	084
			63010	Нова Варош	074
Смедерево	Прибој на Лиму		63020	Прибој на Лиму	083
			63100	Прокупље	085
				Мерошкина	068
				Житорађе	119
				Блаце	023
Смедеревска Паланка	Куршумлија		63110	Блаце	023
			63120	Куршумлија	054
Светозарево	Велика Плана		63200	Смедерево	092
			63300	Смедеревска Паланка	093
			63310	Велика Плана	109
			63500	Светозарево	096
				Рековац	089
				Ђуприја	033
				Деспотовац	036
				Параћин	077
				Свилајнац	097
				Шабац	099
Титово Ужице	Богатић	Чајетина	63610	Шабац	099
			63620	Богатић	024
				Владимирци	112
				Коцељево	046
Ваљево	Владимирци	Ариље	63700	Титово Ужице	100
			63702	Чајетина	035
			63710	Бајина Башта	007
			63720	Ивањица	042
			63730	Косјерић	048
			63740	Ужичка Пожега	081
			63900	Ариље	004
			63903	Ваљево	107
Врање	Уб	Лајковац	63901	Мионица	069
			63902	Осечина	076
			63910	Лајковац	055
			63930	Уб	105
			64100	Љиг	061
			64110	Врање	114
Врање	Бујановац			Трговиште	102
			64110	Бујановац	030
				Прешово	082
			64120	Сурдулица	095
Врање	Босилград		64130	Босилград	028
			64140	Владичин Хан	111
Врање	Владичин Хан			Владичин Хан	111

1	2	3	4	5	6
Зајечар			64200	Зајечар	116
	Вољевац		64210	Вољевац	026
	Књажевац		64220	Књажевац	045
	Бор		64230	Бор	027
	Неготин		64240	Неготин	072
	Кладово		64260	Кладово	043
	Мајданпек		64270	Мајданпек	063

СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО

1	2	3	4	5	6
Косовска Митровица			68200	Косовска Митровица	310
		Лепосавић	68202	Лепосавић	311
				Србица	318
				Вучитрн	322
Пећ			68300		
				Дечани	301
				Исток	306
				Клина	308
				Пећ	314
Приштина			68400	Приштина	316
				Глоговац	304
		Липљан	68401	Липљан	312
		Подујево	68402	Подујево	315
	Гњилане		68430	Гњилане	305
				Косовска Каменица	309
				Витина	321
	Урошевац		68440	Урошевац	320
Призрен			68500	Призрен	317
				Драгаш	302
		Ораховац	68501	Ораховац	313
		Сува Река	68502	Сува Река	319
	Баковица		68510	Баковица	303

СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА ВОЈВОДИНА

1	2	3	4	5	6
Бачка Паланка			65100	Бачка Паланка	205
				Бач	204
Кикинда			65500	Кикинда	215
	Нови Кнежевац		65510	Нови Кнежевац	222
				Чока	211
Нови Сад			65700	Бачки Петровац	207
				Беочин	210
				Нови Сад	223
				Темерин	238
				Тител	239
	Бечеј		65710	Бечеј	208
	Жабалъ		65720	Жабалъ	243
	Инђија		65730	Инђија	212
	Стара Пазова		65740	Стара Пазова	235
	Србобран		65750	Србобран	233
Панчево			66000	Панчево	226
				Алибунар	202
				Ковачица	216
				Опово	225
	Ковин		66010	Ковин	217
Сента			66200	Сента	231
	Ада		66210	Ада	201
Сомбор			66300	Сомбор	232
	Апатин		66310	Апатин	203
	Оџаци		66320	Оџаци	224
Сремска Митровица			66400	Сремска Митровица	234
	Шид		66410	Шид	237
	Рума		66420	Рума	229
				Ириг	213
				Пећинци	227

1	2	3	4	5	6
Суботица			66600	Суботица	236
	Кањижа		66610	Кањижа	214
Бачка Топола			65200	Бачка Топола	206
				Мали Иђош	219
Врбас			66700	Врбас	240
	Кула		66710	Кула	218
Вршац			66800	Вршац	241
				Пландиште	228
	Бела Црква		66810	Бела Црква	209
Зрењанин			66900	Зрењанин	242
				Житиште	244
		Нова Црња	66903	Нова Црња	220
		Нови Бечеј	66901	Нови Бечеј	221
		Сечањ	66902	Сечањ	230

863.

Врз основа на точка 2 од Одлуката за мерките и начинот за утврдување посебна давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/68, 27/68 и 30/69), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за пазарот и цените издава

НАРЕДБА**ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ**

1. Во Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/73, 27/73, 47/73, 52/73, 5/74, 37/74, 58/74, 65/74, 23/75 и 15/76) во точка 1 одредбата под 94 се менува и гласи:

„94) 0403/1 путер, свеж во износ од 23,80 динари за 1 килограм“.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 17-4348/1
16 декември 1976 година
Белград

Сојузен секретар за
пазарот и цените,
Имер Пуља, с. р.

864.

Врз основа на член 220 алинеја 2 од Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/74), во спогодба со сојузниот секретар за внатрешни работи и со претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УРЕДИТЕ, ОПРЕМАТА, ДИМЕНЗИИТЕ И ВКУПНИТЕ ТЕЖИНИ НА ВОЗИЛАТА ВО СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА****Член 1**

Во Правилникот за уредите, опремата, димензиите и вкупните тежини на возилата во сообраќајот на патиштата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/75) во член 64 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Приклучоците за врзување на сигурносните појаси во патничките автомобили мораат во поглед на приклучувањето да им одговараат на приклучоците на сигурносните појаси од член 65 став 2 на овој правилник.“

Член 2

Член 65 се менува и гласи:

„Патничките автомобили, освен комби возила, што имаат вградени приклучоци за врзување на сигурносни појаси на три точки за врзување, како и патничките автомобили што ќе се произведат и ќе се вклучат во сообраќајот почнувајќи од 1 јануари 1977 година, мораат да имаат вградени сигурносни појаси за првиот ред на бочните седишта, од денот на регистрацијата на тие возила во 1977 година.“

Сигурностите појаси мораат да им одговараат на условите пропишани во Правилникот бр. 16 — Еднообразни прописи што се однесуваат на хомологацијата на сигурносните појаси за возрасни лица што се наоѓаат во моторните возила („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/74 — Меѓународни договори и други спогодби) и да имаат соодветна ознака на хомологацијата, односно националниот стандард.“

Член 3

Во член 99 став 2 точка 3 под д) зборовите: „ст. 2, и 3“ се заменуваат со зборовите: „став 2“.

Член 4

Овој правилник влегува во сила на 1 јануари 1977 година.

Бр. 3690
17 декември 1976 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
сообраќај и врски,
Божидар Димитриевиќ, с.р.

865.

Врз основа на член 74 став 3, член 123 став 3, член 164 став 2, член 192 став 1, член 199 став 1, член 254 став 5 и член 287 став 4 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76) и точка 8 од Одлуката за работите на вршењето на услуги при облагородување на стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/73 и 58/73), директорот на Сојузната управа за царини пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ И ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИСПРАВИТЕ ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА****Член 1**

Во Правилникот за начинот на пополнување и поднесување на исправите во царинската постапка

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/76), во Кодексот на шифрите за пополнување на исправите во царинската постапка, што е составен дел на тој правилник, глава III се менува и гласи:

„III. СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ, СТОПАНСКА ГРАНКА И ДРУГА ДЕЈНОСТ (ГРУПИ НА КОРИСНИЦИ НА УВЕЗЕНИ СТОКИ)

Реден број	Стопанска дејност, стопанска гранка и друга дејност (групи на корисници на увезени стоки)	Шифра
1	2	3
1	Електростопанство	01010
2	Производство на јаглен	01020
3	Преработка на јаглен	01030
4	Производство на сурова нафта	01041
5	Производство на земен гас	01042
6	Производство на деривати од нафта	01050
7	Производство руда на железо	01060
8	Производство на железо и челик	01071
9	Производство на феролегури	01072
10	Производство на руда и концентрат на бакар	01081
11	Производство на руда и концентрат на олово и цинк	01082
12	Производство на боксит	01083
13	Производство на руда и концентрат на други обоени метали	01089
14	Производство на бакар	01091
15	Производство на олово	01092
16	Производство на цинк	01093
17	Производство на глина и алу-минимум	01094
18	Производство на други обоени метали	01099
19	Преработка на алуминиум	01101
20	Преработка на бакар и други обоени метали	01109
21	Производство на неметални минерали (без сол)	01111
22	Производство на сол	01112
23	Производство на стакло	01121
24	Производство на огнотпорен материјал	01122
25	Производство на порцелан и керамика	01123
26	Преработка на други неметални минерали	01129
27	Производство на метален репродукционен материјал	01131
28	Производство на метални, градежни и други конструкции	01132
29	Производство на стоки за широка потрошувачка и други метални производи	01139
30	Производство на машини и уреди (без електрични и земјоделски)	01141
31	Производство на земјоделски машини	01142
32	Производство на опрема за професионални и научни цели, мерни и контролни инструменти и уреди за автоматизација на управувањето (освен оние од гранка 0117)	01143
33	Производство и поправка на шински возила	01151
34	Производство на друмски возила	01152
35	Производство на други сообраќајни средства	01159
36	Бродоградба	01160
37	Производство на електрични машини и уреди	01171
38	Производство на електронски и телекомуникациони уреди	01172
39	Производство на кабли и спроводници	01173
40	Производство на електрични апарати за домаќинство	01174

1	2	3
41	Производство на други електротехнички производи	01179
42	Производство на хемикалии (освен за земјоделството)	01181
43	Производство на хемикалии за земјоделството	01182
44	Производство на хемиски влакна и пластични маси	01183
45	Производство на лекови и фармацевтски сировини	01191
46	Производство на средства за перење и козметички препарати	01192
47	Производство на бои и лакови	01193
48	Преработка на пластични маси	01194
49	Производство на други хемиски производи	01199
50	Производство на камен, чакал и песок	01200
51	Производство на вар и гипс	01211
52	Производство на цемент	01212
53	Производство на тули и керамици	01213
54	Производство на прадежни префабрикати и битуменски производи	01214
55	Производство на режана прага и плочи	01220
56	Производство на мебел од дрво	01231
57	Производство на други финални производи од дрво	01232
58	Производство на целулоза и хартија	01241
59	Преработка на хартија	01242
60	Производство на влакна, предиво и конец	01251
61	Производство на ткаенини	01252
62	Производство на трикотажни предива	01261
63	Производство на текстилна конфекција	01262
64	Производство на други текстилни производи	01269
65	Производство на кожа и крзна	01270
66	Производство на кожени обувки	01281
67	Производство на кожена галантерија	01282
68	Производство на кожена и крзнена конфекција	01283
69	Преработка на каучук	01290
70	Мерење и лупење на жита	01301
71	Производство на леб и тестенини	01302
72	Преработка и конзервирање на овошје и зеленчук	01303
73	Преработка и конзервирање на месо и риби	01304
74	Преработка и конзервирање на млеко	01305
75	Производство на шеќер	01306
76	Производство на кондиторски производи	01307
77	Производство на растителни масла и масти	01308
78	Производство на други прехранбени производи (без добиточна храна)	01309
79	Производство на алкохол од растително потекло и алкохолни пијачки	01311
80	Производство на безалкохолни пијачки	01312
81	Производство на добиточна храна	01320
82	Производство на ферментиран тутун	01331
83	Преработка на тутун	01332
84	Графичка дејност	01340
85	Производство на разновидни производи	01390
86	Ратајство	02011
87	Овоштарство	02012
88	Лозарство	02013
89	Сточарство	02014
90	Земјоделски услуги	02020
91	Рибарство	02030
92	Шумарство	03000
93	Водостопанство	04000
94	Високоградба	05010

1	2	3
95	Нискоградба и хидроградба	05020
96	Инсталациони и завршни работи во градежништвото	05030
97	Железнички сообраќај	06010
98	Поморски сообраќај	06020
99	Речен и езерски сообраќај	06030
100	Воздушен сообраќај	06040
101	Друмски сообраќај	06050
102	Градски сообраќај	06060
103	Цевоводен транспорт	06070
104	Претоварни услуги	06080
105	ПТТ услуги	06090
106	Трговија	07000
107	Угостителство и туризам	08000
108	Занаетчиство и лични услуги	09000
109	Станбено-комунални дејности и уредување на населби и простори	10000
110	Финансиски, технички и деловни услуги	11000
111	Образование, наука, култура и информации	12000
112	Здравствена и социјална заштита	13000
113	Општествено-политички заедници, самоуправни интересни заедници и општествено-политички организации (без ЈНА и сојузните дирекции за резерви)	14001
114	Југословенска народна армија и пошти	14002
115	Сојузни дирекции за резерви	14003
116	Приватници	15000

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. Д-21252/1
23 декември 1976 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за
царини
Кемал Тарабар, с. р.

866.

Врз основа на член 12 став 2 точка 4 од Законот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/70, 40/73 и 21/74), директорот на Сојузната управа за царини донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ИСПОСТАВА НА ЦАРИНАРНИЦАТА САРАЕВО СО СЕДИШТЕ ВО ДОБОЈ И ЗА ОТВОРАЊЕ НА ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА ЦАРИНАРНИЦАТА ТУЗЛА СО СЕДИШТЕ ВО ДОБОЈ

1. Се укинува Царинската испостава на Царинарницата Сараево со седиште во Добој.

Царинската испостава од став 1 на оваа точка престанува да работи на 31 декември 1976 година.

2. Се отвора Царинска испостава на Царинарницата Тузла со седиште во Добој.

Царинската испостава од став 1 на оваа точка започнува да работи на 1 јануари 1977 година.

3. Работите од укинатата Царинска испостава на Царинарницата Сараево со седиште во Добој ги пре-

зема Царинската испостава на Царинарницата Тузла со седиште во Добој.

03-01 бр. 20063
6 декември 1976 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за
царини,

Кемал Тарабар, с. р.

867.

Врз основа на член 12 став 2 точка 4 од Законот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/70, 40/73 и 21/74), директорот на Сојузната управа за царини донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ИСПОСТАВА НА ЦАРИНАРНИЦАТА САРАЕВО СО СЕДИШТЕ ВО ТУЗЛА И ЗА ОТВОРАЊЕ НА ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА ЦАРИНАРНИЦАТА ТУЗЛА СО СЕДИШТЕ ВО ТУЗЛА

1. Се укинува Царинската испостава на Царинарницата Сараево со седиште во Тузла.

Царинската испостава од став 1 на оваа точка престанува да работи на 31 декември 1976 година.

2. Се отвора Царинска испостава на Царинарницата Тузла со седиште во Тузла.

Царинската испостава од став 1 на оваа точка започнува да работи на 1 јануари 1977 година.

3. Работите од укинатата Царинска испостава на Царинарницата Сараево со седиште во Тузла ги презема Царинската испостава на Царинарницата Тузла со седиште во Тузла.

03-01 бр. 20064
6 декември 1976 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за
царини,

Кемал Тарабар, с. р.

868.

Врз основа на член 12 став 2 точка 4 од Законот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/70, 40/73 и 21/74), директорот на Сојузната управа за царини донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ИСПОСТАВА НА ЦАРИНАРНИЦАТА САРАЕВО СО СЕДИШТЕ ВО БРЧКО И ЗА ОТВОРАЊЕ НА ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА ЦАРИНАРНИЦАТА ТУЗЛА СО СЕДИШТЕ ВО БРЧКО

1. Се укинува Царинската испостава на Царинарницата Сараево со седиште во Брчко.

Царинската испостава од став 1 на оваа точка престанува да работи на 31 декември 1976 година.

2. Се отвора Царинска испостава на Царинарницата Тузла со седиште во Брчко.

Царинската испостава од став 1 на оваа точка ќе започне да работи на 1 јануари 1977 година.

3. Работите од укинатата Царинска испостава на Царинарница Сараево со седиште во Брчко ги презема Царинската испостава на Царинарницата Тузла со седиште во Брчко.

03-01 бр. 20065
6 декември 1976 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за
царини,
Кемал Тарабар, с. р.

869.

Врз основа на член 42 став 1 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), во согласност со сојузниот секретар за финансии, директорот на Сојузната управа за царини утврдува

Л И С Т А

НА ЦАРИНСКИТЕ ОСНОВИЦИ ЗА ПАТНИЧКИТЕ, ДОСТАВНИТЕ И ТОВАРНИТЕ МОТОРНИ ВОЗИЛА ШТО ЈУГОСЛОВЕНСКИ И СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ НЕПОСРЕДНО ГИ УВЕЗУВААТ ОД СТРАНСТВО

1. За патничките, доставните и товарните моторни возила што југословенски и странски државјани непосредно ги увезуваат од странство, се определува царинската основаца, и тоа:

I. ЗА ПАТНИЧКИ МОТОРНИ ВОЗИЛА

Реден број	Тип/модел	Каросерија	Враги	Мотор		Цена во
				Работна зафатнина во ccm	Сила во KS/DIN	
1	2	3	4	5	6	7

AUDI NSU — Сојузна Република Германија

						DM
1	Audi 50 LS	L	2	1092	50	7.396
2	Audi 50 GLS	L	2	1092	60	7.861
3	Audi 80	L	2	1297	60	8.406
4	Audi 80	L	4	1297	60	8.721
5	Audi 80 L	L	2	1297	60	8.971
6	Audi 80 L	L	4	1297	60	9.268
7	Audi 80 S	L	2	1588	75	8.821
8	Audi 80 S	L	4	1588	75	9.136
9	Audi 80 LS	L	2	1588	75	9.346
10	Audi 80 LS	L	4	1588	75	9.661
11	Audi 80 GLS	L	2	1588	85	10.041
12	Audi 80 GLS	L	4	1588	85	10.356
13	Audi 80 GTE	L	2	1588	110	11.531
14	Audi 80 GTE	L	4	1588	110	11.846
15	Audi 100	L	4	1577	85	10.111
16	Audi 100 L	L	4	1577	85	10.876
17	Audi 100 GL	L	4	1577	85	11.606
18	Audi 100 S	L	4	1960	115	10.431
19	Audi 100 LS	L	4	1960	115	11.026
20	Audi 100 GLS	L	4	1960	115	11.906

Забелешка: Просечните трошоци на превозот и доставувањето до југословенската граница изнесуваат 500 динари.

BLMC — Велика Британија

						Lstg
1	Austin Allegro 1100 DL	L	2	1098	46	1.450
2	Austin Allegro 1100 DL	L	4	1098	46	1.510
3	Austin Allegro 1300 DL	L	2	1275	54	1.610
4	Austin Allegro 1300 DL	L	4	1275	54	1.670
5	Austin Allegro 1300 S DL Estate	Kr	4	1275	54	1.770
6	Austin Allegro 1500 DL	L	4	1485	68	1.800
7	Austin Allegro 1500 Special	L	4	1485	68	1.950
8	Austin Allegro 1500 S DL Estate	Kr	4	1485	68	1.930
9	Austin Maxi 1500	L	4	1485	68	1.870
10	Austin Maxi 1750	L	4	1748	72	1.940
11	Austin Maxi 1750 HL	L	4	1748	91	2.100
12	Morris Mini 850 DL	L	2	848	34	1.220
13	Morris Mini 1000 DL	L	2	998	39	1.270
14	Morris Clubman 1100	L	2	1098	45	1.400
15	Morris Clubman 1100 Estate	Kr	2	1098	45	1.510
16	Morris Clubman 1275 GT	L	2	1275	55	1.540
17	Morris Marina 1.3 DL	L	2	1275	57	1.540
18	Morris Marina 1.3 DL	L	4	1275	57	1.610
19	Morris Marina 1.3 S DL	L	2	1275	57	1.620

1	2	3	4	5	6	7
						Lstg
20	Morris Marina 1.3 S DL	L	4	1275	57	1.685
21	Morris Marina 1.8 S DL	L	2	1798	73	1.750
22	Morris Marina 1.8 S DL	L	4	1798	73	1.810
23	Morris Marina 1.8 Special	L	2	1798	86	1.900
24	Morris Marina 1.8	L	4	1798	86	1.970
25	Morris Marina 1.8 GT	Ku	2	1798	86	2.030
26	Morris Marina 1.8 HL	L	4	1798	86	2.100
27	Morris Marina 1.8 Estate	Kr	4	1798	73	2.020

Забелешка: Просечните трошоци на превозот и доставувањето до југословенската граница изнесуваат 1.850 динари.

BMW — Сојузна Република Германија

						DM
1	316	L	2	1573	90	10.383
2	318	L	2	1766	98	11.017
3	320	L	2	1990	109	11.825
4	320 i	L	2	1990	125	13.302
5	518	L	4	1766	90	12.305
6	520	L	4	1990	115	13.271
7	520 A	L	4	1990	115	14.265
8	520 i	L	4	1990	130	14.582
9	525	L	4	2494	145	15.591
10	525 A	L	4	2944	145	16.730
11	528	L	4	2788	165	17.451
12	528 A	L	4	2788	165	18.589
13	1502	L	2	1573	75	8.574
14	2500	L	4	2494	145	17.415
15	2500 A	L	4	2494	145	18.553
16	2.8 L	L	4	2788	170	20.291
17	2.8 LA	L	4	2788	170	21.429
18	3.0 S	L	4	2985	180	20.982
19	3.0 SA	L	4	2985	180	22.121
20	3.0 Si	L	4	2985	200	22.971
21	3.0 SiA	L	4	2985	200	24.110
22	3.0 L	L	4	3295	190	22.510
23	3.0 LA	L	4	3295	190	23.649
24	3.3 LiA	L	4	3295	190	32.225
25	630 CS	Ku	2	2985	185	30.955
26	630 CSA	Ku	2	2985	185	32.165
27	633 CSi	Ku	2	3210	200	32.870
28	633 CSiA	Ku	2	3210	200	34.079

Забелешка: Просечните трошоци на превозот и доставувањето до југословенската граница изнесуваат 500 динари.

CHRYSLER-SIMCA — Франција

						Ff
1	Simca 1005 LS	L	4	944	40	10.117
2	Simca 1006 GLS	L	4	1118	55	11.747
3	Simca 1000 Rallye 1	L	4	1294	60	12.182
4	Simca 1000 Rallye 2	L	4	1294	82	15.422
5	Simca 1100 LE	L	2	1118	58	12.745
6	Simca 1100 LE	L	4	1118	58	13.300
7	Simca 1100 LE Break	Kr	4	1118	58	13.870
8	Simca 1100 LX	L	2	1118	58	13.745
9	Simca 1100 GLX	L	4	1118	58	14.295
10	Simca 1100 ES	L	2	1118	58	14.465
11	Simca 1100 ES	L	4	1118	58	15.020
12	Simca 1100 Special	L	2	1294	75	15.010
13	Simca 1100 Special	L	4	1294	75	15.570
14	Simca 1100 ti	L	2	1294	82	16.785
15	Simca 1100 ti	L	4	1294	82	17.340
16	Simca 1100 GLS Break	Kr	4	1118	58	14.930
17	Simca 1307 Special	L	4	1294	82	18.400
18	Simca 1307 GLS	L	4	1294	88	16.700
19	Simca 1308 GT	L	4	1422	85	19.745
20	Chrysler 1609	L	4	1639	80	18.225
21	Chrysler 1610	L	4	1812	100	18.895
22	Chrysler 2.L, automatic	L	4	1981	110	20.640

Забелешка: Просечните трошоци на превозот и доставувањето до југословенската граница изнесуваат 2.300 динари.

1	2	3	4	5	6	7
FORD — Сојузна Република Германија						
						DM
1	Fiesta 1.0	L	2	957	45	7.237
2	Fiesta 1.0 L	L	2	957	45	7.705
3	Fiesta 1.1	L	2	1097	53	7.407
4	Fiesta 1.1 L	L	2	1097	53	7.875
5	Fiesta 1.1 S	L	2	1117	53	8.415
6	Fiesta 1.0 Ghia	L	2	957	45	9.175
7	Fiesta 1.1 Ghia	L	2	1097	53	9.345
8	Escort 1.1	L	2	1071	44	7.743
9	Escort 1.1	L	4	1071	44	8.180
10	Escort 1.1 Turnier	Kr	2	1071	44	8.369
11	Escort 1.1 L	L	2	1071	44	8.274
12	Escort 1.1 L	L	4	1071	44	8.710
13	Escort 1.1 L Turnier	Kr	2	1071	44	8.900
14	Escort 1.1 GL	L	2	1071	44	8.896
15	Escort 1.1 GL	L	4	1071	44	9.332
16	Escort 1.1 GL Turnier	Kr	2	1071	44	9.522
17	Escort 1.3	L	2	1263	54	7.743
18	Escort 1.3	L	4	1263	54	8.180
19	Escort 1.3 Turnier	Kr	2	1263	54	8.369
20	Escort 1.3 L	L	2	1263	54	8.247
21	Escort 1.3 L	L	4	1263	54	8.683
22	Escort 1.3 L Turnier	Kr	2	1263	54	8.900
23	Escort 1.3 GL	L	2	1263	54	8.896
24	Escort 1.3 GL	L	4	1263	54	9.332
25	Escort 1.3 GL Turnier	Kr	2	1263	54	9.522
26	Escort 1.3 Sport	L	2	1363	70	8.990
27	Escort 1.3 Ghia	L	2	1263	70	10.310
28	Escort 1.6 Sport	L	2	1566	84	9.248
29	Escort 1.6 Ghia	L	2	1566	84	10.567
30	Taunus 1.3	L	2	1285	55	8.639
31	Taunus 1.3	L	4	1285	55	9.085
32	Taunus 1.3 Turnier	Kr	4	1285	55	9.581
33	Taunus 1.3 L	L	2	1285	55	9.135
34	Taunus 1.3 L	L	4	1285	55	9.581
35	Taunus 1.3 L Coupe	Ku	2	1285	55	9.752
36	Taunus 1.3 L Turnier	Kr	4	1285	55	10.076
37	Taunus 1.3 XL	L	2	1285	55	10.094
38	Taunus 1.3 XL	L	4	1285	55	10.540
39	Taunus 1.3 XL Coupe	Ku	2	1285	55	10.711
40	Taunus 1.3 XL Turnier	Kr	4	1285	55	10.036
41	Taunus 1.6	L	2	1576	72	8.990
42	Taunus 1.6	L	4	1576	72	9.436
43	Taunus 1.6 Turnier	Kr	4	1576	72	9.932
44	Taunus 1.6 L	L	2	1576	72	9.486
45	Taunus 1.6 L	L	4	1576	72	9.932
46	Taunus 1.6 L Coupe	Ku	2	1576	72	10.103
47	Taunus 1.6 L Turnier	Kr	4	1576	72	10.427
48	Taunus 1.6 XL	L	2	1576	72	10.445
49	Taunus 1.6 XL	L	4	1576	72	10.891
50	Taunus 1.6 XL Coupe	Ku	2	1576	72	11.063
51	Taunus 1.6 XL Turnier	Kr	4	1576	72	11.387
52	Taunus 1.6 XL	L	2	1576	88	10.864
53	Taunus 1.6 XL	L	4	1576	88	11.310
54	Taunus 1.6 GXL	L	2	1576	72	11.306
55	Taunus 1.6 GXL	L	4	1576	72	11.750
56	Taunus 1.6 GXL	L	2	1576	88	11.725
57	Taunus 1.6 GXL	L	4	1576	88	12.171
58	Taunus 1.6 GXL Coupe	Ku	2	1576	72	11.923
59	Taunus 1.6 GXL Coupe	Ku	2	1576	88	12.342
60	Taunus 2.0 XL	L	2	1981	90	11.130
61	Taunus 2.0 XL	L	4	1981	90	11.576
62	Taunus 2.0 XL Coupe	Ku	2	1981	90	11.747
63	Taunus 2.0 XL Turnier	Kr	4	1981	90	12.072
64	Taunus 2.0 GXL	L	2	1981	90	11.990
65	Taunus 2.0 GXL	L	4	1981	90	12.436
66	Taunus 2.0 GXL Coupe	Ku	2	1981	90	12.608
67	Taunus 2.3 GXL	L	2	2274	108	12.468
68	Taunus 2.3 GXL	L	4	2274	108	12.914
69	Taunus 2.3 GXL Coupe	Ku	2	2274	108	13.085
70	Capri II 1.3 L	Ku	2	1263	54	9.810

1	2	3	4	5	6	7
						DM
71	Capri II 1.3 XL	Ku	2	1263	54	10.310
72	Capri II 1.6 L	Ku	2	1576	72	10.486
73	Capri II 1.6 XL	Ku	2	1576	72	10.986
74	Capri II 1.6 Ghia	Ku	2	1576	88	14.166
75	Capri II 1.6 GT	Ku	2	1576	88	11.846
76	Capri II 2.3 GT	Ku	2	2274	108	12.734
77	Capri II 2.3 Ghia	Ku	2	2274	108	15.054
78	Capri II 3.0 GT	Ku	2	2945	138	13.648
79	Capri 3.0 Ghia	Ku	2	2945	138	15.896
80	Granada 1.7	L	2	1680	70	10.806
81	Granada 1.7	L	4	1680	70	11.260
82	Granada 1.7	L	2	1680	75	10.806
83	Granada 1.7	L	4	1680	75	11.260
84	Granada 1.7 Coupe	Ku	2	1680	70	11.436
85	Granada 1.7 Coupe	Ku	2	1680	75	11.436
86	Granada 1.7 Turnier	Kr	4	1680	70	11.882
87	Granada 1.7 Turnier	Kr	4	1680	75	11.882
88	Granada 1.7 L	L	2	1680	70	11.620
89	Granada 1.7 L	L	4	1680	70	12.080
90	Granada 1.7 L	L	2	1680	75	11.620
91	Granada 1.7 L	L	4	1680	75	12.080
92	Granada 1.7 L Coupe	Ku	2	1680	70	12.252
93	Granada 1.7 L Coupe	Ku	2	1680	75	12.252
94	Granada 1.7 L Turnier	Kr	4	1680	70	12.698
95	Granada 1.7 L Turnier	Kr	4	1680	75	12.698
96	Granada 2.0	L	2	1981	90	11.283
97	Granada 2.0	L	4	1981	90	11.742
98	Granada 2.0 Coupe	Ku	2	1981	90	11.910
99	Granada 2.0 Turnier	Kr	4	1981	90	12.360
100	Granada 2.0 L	L	2	1981	90	12.099
101	Granada 2.0 L	L	4	1981	90	12.550
102	Granada 2.0 L Coupe	Ku	2	1981	90	12.729
103	Granada 2.0 L Turnier	Kr	4	1981	90	13.175
104	Granada 2.0 GL	L	2	1981	90	14.900
105	Granada 2.0 GL	L	4	1981	90	15.359
106	Granada 2.0 GL Coupe	Ku	2	1981	90	15.531
107	Granada 2.0 GL Turnier	Kr	4	1981	90	16.112
108	Granada 2.3	L	2	2274	108	11.560
109	Granada 2.3	L	4	2274	108	12.025
110	Granada 2.3 Coupe	Ku	2	2274	108	12.190
111	Granada 2.3 Ghia	L	4	2274	108	18.130
112	Granada 2.3 Turnier	Kr	4	2274	108	12.640
113	Granada 2.3 L	L	2	2274	108	12.382
114	Granada 2.3 L	L	4	2274	108	12.845
115	Granada 2.3 L Coupe	Ku	2	2274	108	13.013
116	Granada 2.3 L Turnier	Kr	4	2274	108	13.459
117	Granada 2.3 GL	L	2	2274	108	15.184
118	Granada 2.3 GL	L	4	2274	108	15.643
119	Granada 2.3 GL Coupe	Ku	2	2274	108	15.815
120	Granada 2.3 GL Turnier	Kr	4	2274	108	16.396
121	Granada 2.6 GL	L	2	2520	125	15.720
122	Granada 2.6 GL	L	4	2520	125	16.180
123	Granada 2.6 GL Coupe	Ku	2	2520	125	16.351
124	Granada 2.6 GL Turnier	Kr	4	2520	125	16.932
125	Granada 3.0 GL	L	2	2945	138	16.009
126	Granada 3.0 GL	L	4	2945	138	16.468
127	Granada 3.0 GL Coupe	Ku	2	2945	138	16.639
128	Granada 3.0 GL Turnier	Kr	4	2945	138	17.220
	Комби, без седишта — бензински мотор					
129	FT 75			1478	60	11.850
130	FT 100			1478	60	12.160
131	FT 100 L			1680	65	14.030
132	FT 125			1680	65	14.280
133	FT 130			1680	65	15.810
134	FT 150			1680	65	16.480
135	FT 175			1680	65	16.710

1	2	3	4	5	6	7
	— дизел мотор					DM
136	FT 75			2360	62	13.960
137	FT 100			2360	62	14.275
138	FT 100 L			2360	62	16.390
139	FT 125			2360	62	16.140
140	FT 130			2360	62	17.920
141	FT 150			2360	62	18.590
	Kleinbus (мал автобус)					
	— бензински мотор					
142	FT 9 седишта			1478	60	13.830
143	FT 12 седишта			1478	60	15.620
	— дизел мотор					
144	FT 9 седишта			2360	62	15.940
145	FT 12 седишта			2360	62	17.730

Забелешка: Просечните трошоци на превозот и доставувањето до југословенската граница изнесуваат:

- 1) за возила од типот Fiesta, Escort, Taunus i Capri — 1.320 динари;
- 2) за возила од типот Granada, Kombi и Kleinbus — 1.560 динари.

MERCEDES-BENZ — Сојузна Република Германија

						DM
1	200 (115.015)	L	4	1987	95	15.740
2	200 (123.020)	L	4	1987	94	17.350
3	200 D (115.115)	L	4	1987	55	16.500
4	200 D (123.120)	L	4	1987	55	18.120
5	220 D (115.110)	L	4	2197	60	17.050
6	220 D (123.126)	L	4	2197	60	18.690
7	230 (115.017)	L	4	2307	110	16.590
8	230 (114.015)	L	4	2292	120	17.520
9	230 (114.017)	L	4	2292	120	24.830
10	230 (123.023)	L	4	2307	109	18.210
11	240 D (115.117)	L	4	2404	65	17.610
12	240 D 3.0 (115.114)	L	4	3005	80	19.040
13	240 D (115.119)	L	4	2404	65	24.920
14	240 D (123.123)	L	4	2404	65	19.260
15	250 (114.011)	L	4	2778	130	18.500
16	250 (123.026)	L	4	2525	129	19.410
17	250 C (114.023)	Ku	2	2778	130	21.210
18	280 (114.060)	L	4	2746	160	20.490
19	280 (123.030)	L	4	2746	156	21.770
20	280 E (114.062)	L	4	2746	185	22.200
21	280 E (123.033)	L	4	2746	168	23.520
22	280 S (116.020)	L	4	2746	156	24.850
23	280 SE (116.024)	L	4	2746	185	26.750
24	280 SEL (116.025)	L	4	2746	185	29.690
25	280 C (114.073)	Ku	2	2746	160	23.200
26	280 CE (114.072)	Ku	2	2746	185	24.910
27	280 SLC (107.022)	Ku	2	2746	185	36.280
28	280 SL (107.042)	Ro	2	2746	185	30.440
29	300 D (123.130)	L	4	3005	80	21.410
30	350 SE (116.028)	L	4	3499	295	30.010
31	350 SEL (116.029)	L	4	3499	195	32.510
32	350 SLC (107.023)	Ku	2	3499	195	39.100
33	350 SL (107.043)	Ro	2	3499	195	33.260
34	450 SE (116.032)	L	4	4520	217	33.960
35	450 SEL (116.033)	L	4	4520	217	39.040
36	450 SEL 6.9 (116.036)	L	4	6834	286	63.590
37	450 SLC (107.024)	Ku	2	4520	217	43.040
38	450 SL (107.044)	Ro	2	4520	217	37.200
39	L 206 D, комби без седишта					
	— вкупна тежина 2,5 t			2197	60	15.590
	— вкупна тежина 2,8 t			2197	60	17.010
40	L 206 D, комби 8 седишта					
	— вкупна тежина 2,5 t			2197	60	17.410
	— вкупна тежина 2,8 t			2197	60	18.830

1	2	3	4	5	6	7
						DM
41	L 207, комби без седишта					
	— вкупна тежина 2,5 t			1798	70	13.400
	— вкупна тежина 2,8 t			1798	70	14.810
42	L 207, комби 8 седишта					
	— вкупна тежина 2,5 t			1798	70	15.220
	— вкупна тежина 2,8 t			1798	70	16.630
43	L 306 D, комби без седишта					
	— вкупна тежина 3,1 t			2197	60	18.020
	— вкупна тежина 3,5 t			2197	60	18.720
44	L 307, комби без седишта					
	— вкупна тежина 3,1 t			1798	70	15.820
	— вкупна тежина 3,5 t			1798	70	16.520

Забелешка: Просечните трошоци на превозот и доставувањето до југословенската граница изнесуваат 600 динари.

OPEL — Сојузна Република Германија

						DM
1	Kadett 1.0	L	2	993	40	6.560
2	Kadett 1.2 E	L	2	1196	50	6.560
3	Kadett 1.2	L	2	1196	50	7.440
4	Kadett 1.2	L	4	1196	50	7.885
5	Kadett 1.2 Coupe	Ku	2	1196	50	8.505
6	Kadett 1.2 Caravan	Kr	2	1196	50	8.115
7	Kadett 1.2 S	L	2	1196	60	7.600
8	Kadett 1.2 S	L	4	1196	60	8.015
9	Kadett 1.2 S Rally	L	2	1196	60	8.135
10	Kadett 1.2 S Coupe	Ku	2	1196	60	8.665
11	Kadett 1.2 S Coupe Rally	Ku	2	1196	60	9.200
12	Kadett 1.2 S Caravan	Kr	2	1196	60	8.275
13	Kadett L 1.2	L	2	1196	50	8.140
14	Kadett L 1.2	L	4	1196	50	8.505
15	Kadett L 1.2 Caravan	Kr	2	1196	50	8.785
16	Kadett L 1.2 S	L	2	1196	60	8.300
17	Kadett L 1.2 S	L	4	1196	60	8.665
18	Kadett L 1.2 S Caravan	Kr	2	1196	60	8.945
19	Kadett City 1.2	L	2	1196	50	7.580
20	Kadett City 1.2 S	L	2	1196	60	7.740
21	Kadett City L 1.2	L	2	1196	50	8.280
22	Kadett City 1.2 S	L	2	1196	60	8.440
23	Kadett GT/E 1.9 S	Ku	2	1897	105	11.140
24	Kadett GT/E 1.9 S, 5 брзини	Ku	2	1897	105	12.135
25	Ascona 1.2 S	L	2	1196	60	8.775
26	Ascona 1.2 S	L	4	1196	60	9.250
27	Ascona L 1.2 S	L	2	1196	60	9.460
28	Ascona L 1.2 S	L	4	1196	60	9.950
29	Ascona 1.6	L	2	1584	60	9.040
30	Ascona 1.6	L	4	1584	60	9.515
31	Ascona 1.6 S	L	2	1584	70	9.245
32	Ascona 1.6 S	L	4	1584	70	9.720
33	Ascona L 1.6	L	2	1584	60	9.725
34	Ascona L 1.6	L	4	1584	60	10.215
35	Ascona L 1.6 S	L	2	1584	70	9.930
36	Ascona L 1.6 S	L	4	1584	70	10.425
37	Ascona 1.9 S	L	2	1897	90	9.385
38	Ascona 1.9 S	L	4	1897	90	9.860
39	Ascona 1.9 S Rally	L	2	1897	90	10.060
40	Ascona L 1.9 S	L	2	1897	90	10.070
41	Ascona L 1.9 S	L	4	1897	90	10.565
42	Manta 1.6	Ku	2	1584	60	9.920
43	Manta 1.6 S	Ku	2	1584	70	10.130
44	Manta L 1.6	Ku	2	1584	60	10.630
45	Manta L 1.6 S	Ku	2	1584	70	10.835
46	Manta 1.9 S	Ku	2	1897	90	10.270
47	Manta 1.9 S Rally	Ku	2	1897	90	11.010
48	Manta L 1.9 S	Ku	2	1897	90	10.975
49	Manta GT/E 1.9 S	Ku	2	1897	105	12.070
50	Rekord 1.9 S	L	2	1897	90	10.230
51	Rekord 1.9 S	L	4	1897	90	10.635
52	Rekord 1.9 S Coupe	Ku	2	1897	90	11.895
53	Rekord 1.9 S Caravan	Kr	2	1897	90	10.945

1	2	3	4	5	6	7
						DM
54	Rekord 1.9 S Caravan	Kr	4	1897	90	11.415
55	Rekord L 1.9 S	L	2	1897	90	10.960
56	Rekord L 1.9 S	L	4	1897	90	11.375
57	Rekord L 1.9 S Caravan	Kr	4	1897	90	12.125
58	Rekord 2.0 S	L	2	1979	100	10.335
59	Rekord 2.0 S	L	4	1979	100	10.745
60	Rekord 2.0 S Coupe	Ku	2	1979	100	12.070
61	Rekord 2.0 S Coupe Sprint	Ku	2	1979	100	12.410
62	Rekord 2.0 S Caravan	Kr	2	1979	100	11.050
63	Rekord 2.0 S Caravan	Kr	4	1979	100	11.520
64	Rekord L 2.0 S	L	2	1979	100	11.070
65	Rekord L 2.0 S	L	4	1979	100	11.480
66	Rekord L 2.0 S Caravan	Kr	4	1979	100	12.230
67	Rekord 2.1 Diesel	L	2	2068	60	12.200
68	Rekord 2.1 Diesel	L	4	2068	60	12.610
69	Rekord 2.1 Caravan Diesel	Kr	2	2068	60	12.915
70	Record 2.1 Caravan Diesel	Kr	4	2068	60	13.390
71	Record L 2.1 Diesel	L	2	2068	60	12.935
72	Record L 2.1 Diesel	L	4	2068	60	13.350
73	Rekord L 2.1 Caravan Diesel	Kr	4	2068	60	14.100
74	Commodore 2.5	L	4	2490	115	13.975
75	Commodore 2.5 Coupe	Ku	2	2490	115	14.320
76	Commodore 2.8 GS	L	4	2784	140	15.865
77	Commodore 2.8 GS Coupe	Ku	2	2784	140	16.210
78	Commodore 2.8 GSE	L	4	2784	155	17.475
79	Commodore 2.8 GSE Coupe	Ku	2	2784	155	17.815
80	Admiral L 2.8 H	L	4	2784	140	19.755
81	Admiral L 2.8 E	L	4	2784	160	22.170
82	Diplomat 5.4 V-8	L	4	5354	230	24.835

Забелешка: Просечните трошоци на превозот и доставувањето до југословенската граница изнесуваат:

1) за возила од типот Kadett, Ascona и Manta — 1.200 динари;

2) за возила од типот Rekord, Commodore, Diplomat и Admiral — 1.500 динари.

PEUGEOT — Франција

						Ff
1	104 GL 6.	L	4	1124	57	14.940
2	304 GL	L	4	1290	65	15.915
3	304 GL Break	Kr	4	1127	59	15.980
4	304 GLD Break	Kr	4	1357	45	18.785
5	504 L	L	4	1796	79	19.115
6	504 LD	L	4	1948	55	22.150
7	504 GL	L	4	1971	96	20.830
8	504, injection	L	4	1971	106	23.350
9	504 D Familiale	Kr	4	2112	65	26.605
10	504 L Break	Kr	4	1796	73	21.255
11	504 LD Break	Kr	4	2112	65	24.260
12	504 GL Break	Kr	4	1971	96	22.855
13	604 SL V-6	L	4	2664	136	33.020

Забелешка: Просечните трошоци на превозот и осигурувањето до југословенската граница изнесуваат:

1) трошоци на превозот 1.175 динари;

2) трошоци на осигурувањето 0,3% од цената.

RENAULT — Франција

						Ff
1	5 TL	L	2	956	44	13.788
2	5 GTL	L	2	956	44	14.158
3	5 TS	L	2	1289	64	15.228
4	6 TL	L	4	1108	47	14.652
5	12 TL	L	4	1289	54	14.963
6	12 TS	L	4	1289	60	15.622
7	12 Break	Kr	4	1289	54	15.589
8	14 TL	L	4	1218	57	17.070
9	15 GTL	Ku	2	1289	60	20.162
10	16 TL	L	4	1565	65	17.527
11	16 TX	L	4	1647	93	20.397
12	17 TS	Ku	2	1647	98	22.487
13	20 TL	L	4	1647	90	21.578
14	30 TS	L	4	2664	131	28.698

Забелешка: Цените се изразени на паритетот франко југословенската граница.

1	2	3	4	5	6	7
SUNBEAM/HILLMAN — Велика Британија						
						Lstg
1	Avenger 1300 DL	L	2	1295	58	1.380
2	Avenger 1300 DL	L	4	1295	58	1.440
3	Avenger 1300 Super	L	2	1295	58	1.550
4	Avenger 1300 Super	L	4	1295	58	1.610
5	Avenger 1300 DL Estate	Kr	4	1295	58	1.610
6	Avenger 1600 DL	L	4	1598	70	1.510
7	Avenger 1600 Super	L	4	1598	70	1.680
8	Avenger 1600 GT	L	2	1598	82	1.730
9	Avenger 1600 GLS	L	4	1598	82	1.980
10	Avenger 1600 Super Estate	Kr	4	1598	70	1.870
11	Hunter DL	L	4	1725	72	1.620
12	Hunter Super	L	4	1725	72	1.860
13	Hunter DL Estate	Kr	4	1725	72	1.810
14	Hunter GL Estate	Kr	4	1725	72	2.020

Забелешка: Просечните трошоци на превозот и доставувањето до југословенската граница изнесуваат 1.800 динари.

VAUXALL — Велика Британија						
						Lstg
1	Chevette 1300	L	2	1256	59	1.370
2	Chevette 1300	L	4	1256	59	1.490
3	Chevette 1300 L	L	2	1256	59	1.560
4	Chevette 1300 L	L	4	1256	59	1.620
5	Chevette 1300 GL	L	2	1256	59	1.640
6	Chevette 1300 GLS	L	2	1256	59	1.800
7	Chevette 1300 GLS	L	4	1256	59	1.830
8	Viva 1300	L	2	1256	59	1.460
9	Viva 1300 L	L	2	1256	59	1.580
10	Viva 1300 L	L	4	1256	59	1.640
11	Viva 1300 L Estate	Kr	2	1256	59	1.760
12	Viva 1300 SL	L	2	1256	59	1.690
13	Viva 1300 SL	L	4	1256	59	1.750
14	Viva 1300 SL Estate	Kr	2	1256	59	1.870
15	Magnum 1800	L	2	1759	88	1.960
16	Magnum 1800	L	4	1759	88	2.020
17	Magnum 1800 Estate	Kr	2	1759	88	2.140
18	Magnum 2300	L	2	2279	108	2.050
19	Magnum 2300	L	4	2279	108	2.110
20	Magnum 2300 Estate	Kr	2	2279	108	2.230
21	Cavalier 1600 L	L	2	1584	75	1.830
22	Cavalier 1600 L	L	4	1584	75	1.890
23	Cavalier 1600 GL	L	4	1584	75	2.080
24	Cavalier 1900 GL	L	4	1897	90	2.170
25	Cavalier 1900 GL Coupe	Ku	2	1897	90	2.550
26	VX 1800	L	4	1759	88	2.210
27	VX 1800 Estate	Kr	4	1759	88	2.400
28	XV 2300	L	4	2279	108	2.310
29	VX 2300 Estate	Kr	4	2279	108	2.500

Забелешка: Просечните трошоци на превозот и доставувањето до југословенската граница изнесуваат 1.800 динари.

VOLVO — Холандија						
						fl
1	66 DL	L	2	1108	47	8.750
2	66 DL, отвор на покривот	L	2	1108	47	9.300
3	66 DL Caravan	Kr	2	1108	47	9.350
4	66 DL Caravan, отвор на покривот	Kr	2	1108	47	9.900
5	66 GL	L	2	1289	57	9.100
6	66 GL, отвор на покривот	L	2	1289	57	9.650
7	66 GL Caravan	Kr	2	1289	57	9.700
8	66 GL Caravan, отвор на покривот	Kr	2	1289	57	10.100
9	343 DL	L	2	1397	70	11.200
10	343 DL, отвор на покривот	L	2	1397	70	11.850

Забелешка: Просечните трошоци на превозот и доставувањето до југословенската граница изнесуваат 1.050 динари.

1	2	3	4	5	6	7
VOLVO — Шведска						
						Škr
1	244 DL	L	4	2127	100	25.200
2	244 DL, automatic	L	4	2127	100	26.300
3	244 GL	L	4	2127	123	29.500
4	244 GL, overdrive, подвижен покрив	L	4	2127	123	31.400
5	244 GL, automatic, подвижен покрив	L	4	2127	123	32.300
6	245 DL Caravan	Kr	4	2127	100	27.200
7	264 DL	L	4	2664	125	32.300
8	264 DL, automatic, подвижен покрив	L	4	2664	125	35.400
9	264 GLE	L	4	2664	140	42.000

Забелешка: Просечните трошоци на превозот и доставувањето до југословенската граница изнесуваат 1.970 динари.

VOLKSWAGEN — Сојузна Република Германија						
						DM
1	11 VW 1200	L	2	1192	34	6.525
2	11 VW 1200 L	L	2	1192	34	6.995
3	11 VW 1200 S	L	2	1584	50	7.000
4	11 VW 1200 LS	L	2	1584	50	7.450
5	15 VW 1303 LS Cabriolet	Ka	2	1584	50	10.515
6	17 VW Golf	L	2	1093	50	7.040
7	17 VW Golf	L	4	1093	50	7.400
8	17 VW Golf	L	2	1093	50	7.470
9	17 VW Golf L	L	4	1093	50	7.830
10	17 VW Golf GL	L	2	1093	50	7.980
11	17 VW Golf GL	L	4	1093	50	8.340
12	17 VW Golf S	L	2	1588	75	7.550
13	17 VW Golf S	L	4	1588	75	7.910
14	17 VW Golf S, automatic	L	2	1588	75	8.085
15	17 VW Golf S, automatic	L	4	1588	75	8.450
16	17 VW Golf LS	L	2	1588	75	7.980
17	17 VW Golf LS	L	4	1588	75	8.340
18	17 VW Golf LS, automatic	L	2	1588	75	8.515
19	17 VW Golf LS, automatic	L	4	1588	75	8.880
20	17 VW Golf GLS	L	2	1588	75	8.490
21	17 VW Golf GLS	L	4	1588	75	8.850
22	17 VW Golf GLS, automatic	L	2	1588	75	9.025
23	17 VW Golf GLS, automatic	L	4	1588	75	9.385
24	32 VW Passat	L	2	1297	60	8.150
25	32 VW Passat	L	4	1297	60	8.505
26	33 VW Passat Variant	Kr	4	1297	60	8.990
27	32 VW Passat L	L	2	1297	60	8.635
28	32 VW Passat L	L	4	1297	60	8.985
29	33 VW Passat L Variant	Kr	4	1297	60	9.470
30	32 VW Passat S	L	2	1588	75	8.515
31	32 VW Passat S	L	4	1588	75	8.865
32	32 VW Passat S, automatic	L	2	1588	75	9.125
33	32 VW Passat S, automatic	L	4	1588	75	9.475
34	33 VW Passat S Variant	Kr	4	1588	75	9.350
35	33 VW Passat S Variant, automatic	Kr	4	1588	75	9.960
36	32 VW Passat LS	L	2	1588	75	8.995
37	32 VW Passat LS	L	4	1588	75	9.345
38	32 VW Passat LS, automatic	L	2	1588	75	9.605
39	32 VW Passat LS, automatic	L	4	1588	75	9.955
40	33 VW Passat LS Variant	Kr	4	1588	75	9.830
41	33 Passat LS Variant, automatic	Kr	4	1588	75	10.440
42	32 VW Passat LS	L	2	1588	85	9.250
43	32 VW Passat LS	L	4	1588	85	9.600
44	32 VW Passat LS, automatic	L	2	1588	85	9.860
45	32 VW Passat LS, automatic	L	4	1588	85	10.210
46	33 VW Passat LS Variant	Kr	4	1588	85	10.085
47	33 VW Passat LS Variant, automatic	Kr	4	1588	85	10.695
48	32 VW Passat GLS	L	2	1588	75	9.595
49	32 VW Passat GLS	L	4	1588	75	9.945
50	32 VW Passat GLS, automatic	L	2	1588	75	10.205
51	32 VW Passat GLS, automatic	L	4	1588	75	10.555
52	33 VW Passat GLS Variant	Kr	4	1588	75	10.430
53	33 VW Passat GLS Variant, automatic	Kr	4	1588	75	11.040
54	32 VW Passat GLS	L	2	1588	85	9.850
55	32 VW Passat GLS	L	4	1588	85	10.200
56	32 VW Passat GLS, automatic	L	2	1588	85	10.460
57	32 VW Passat GLS, automatic	L	4	1588	85	10.810
58	33 VW Passat GLS Variant	Kr	4	1588	85	10.685

1	2	3	4	5	6	7
						DM
59	33 VW Passat GLS Variant, automatic	Kr	4	1588	85	11.295
60	53 VW Scirocco Coupe	Ku	2	1093	50	9.010
61	53 VW Scirocco L Coupe	Ku	2	1093	50	9.620
62	53 VW Scirocco S Coupe	Ku	2	1588	75	9.330
63	53 VW Scirocco S Coupe, automatic	Ku	2	1588	75	10.030
64	53 VW Scirocco LS Coupe	Ku	2	1588	75	9.945
65	53 VW Scirocco LS Coupe, automatic	Ku	2	1588	75	10.640
66	53 VW Scirocco GL Coupe	Ku	2	1588	75	10.850
67	53 VW Scirocco GL Coupe, automatic	Ku	2	1588	75	11.540
68	53 VW Scirocco GLI Coupe	Ku	2	1588	110	12.620
69	53 VW Scirocco GT Coupe	Ku	2	1588	75	10.300
70	53 VW Scirocco GT Coupe, automatic	Ku	2	1588	75	10.995
71	53 VW Scirocco GTI Coupe	Ku	2	1588	110	12.070
72	86 VW Polo	L	2	895	40	6.940
73	86 VW Polo L	L	2	895	40	7.320
74	86 VW Polo S	L	2	1092	50	7.140
75	86 VW Polo LS	L	2	1092	50	7.525
76	86 VW Polo LS	L	2	1092	60	7.650
77	86 VW Polo GLS	L	2	1092	50	7.940
78	86 VW Polo GLS	L	2	1092	60	8.060
79	22 VW Kleinbus, (мал автобус), 9 седишта			1584	50	13.840
80	22 VW Kleinbus L, 9 седишта			1584	50	14.970
81	22 VW Kleinbus, 9 седишта			1970	70	14.680
82	22 VW Kleinbus L, 9 седишта			1970	70	15.820
83	23 VW Kombi			1584	50	12.910
84	23 VW Kombi			1970	70	13.760

Забелешка: Просечните трошоци на превозот и доставувањето до југословенската граница изнесуваат 900 динари.

Општа забелешка (колона каросерија):

L — лимузина

Ka — кабриолет

Ku — купе

Ro — roadster — отворен, возило со две седишта.

Kr — караван. Возилата караван, воглавно, имаат додатна врата одзади.

II. ЗА ДОСТАВНИ И ТОВАРНИ МОТОРНИ ВОЗИЛА

Реден број	Тип/модел	Вкупна тежина во тони	Расстојание на оските во mm	Носивост во тони	Мотор		Цена во DM
					Работна зафатина во ccm	Сила во KS/DIN	
1	2	3	4	5	6	7	8
FORD — Сојузна Република Германија							
Фургон							
— бензински мотор							
1	FT 75	1,99	2690	0,75	1478	60	11.250
2	FT 100	2,24	2690	1,00	1478	60	11.590
3	FT 100 L	2,34	2990	1,00	1680	65	13.750
4	FT 125	2,63	2690	1,34	1680	65	13.500
5	FT 130	2,80	2990	1,35	1680	65	15.290
6	FT 150	3,00	2990	1,53	1680	65	15.940
7	FT 175	3,25	2990	1,77	1680	65	16.190
— дизел мотор							
8	FT 75	2,22	2690	0,75	2360	62	13.360
9	FT 100	2,45	2690	1,00	2360	62	13.700
10	FT 100 L	2,58	2990	1,00	2360	62	15.860
11	FT 125	2,72	2690	1,34	2360	62	15.610
12	FT 130	3,1	2990	1,35	2360	62	17.400
13	FT 150	3,32	2990	1,53	2360	62	18.050

1	2	3	4	5	6	7	8
Камион							
— стандардна кабина и бензински мотор							
14	FT 100	2,31	2690	1,00	1478	60	11.500
15	FT 100 L	2,38	2990	0,97	1680	65	14.730
16	FT 125	2,57	2690	1,20	1680	65	12.380
17	FT 130	2,80	2990	1,27	1680	65	14.720
18	FT 150	3,00	2990	1,46	1680	65	15.420
19	FT 175	3,25	2990	1,70	1680	65	15.710
— стандардна кабина и дизел мотор							
20	FT 100	2,54	2690	1,00	2360	62	13.610
21	FT 100 L	2,58	2990	0,97	2360	62	15.560
22	FT 125	2,72	2690	1,20	2360	62	14.490
23	FT 130	3,1	2990	1,27	2360	62	16.840
24	FT 150	3,32	2990	1,46	2360	62	17.530
— дупла кабина и бензински мотор							
25	FT 100	2,31	2690	0,93	1478	60	12.810
26	FT 100 L	2,58	2990	0,97	1680	65	14.670
27	FT 125	2,58	2690	1,14	1680	65	13.640
28	FT 130	2,8	2990	1,23	1680	65	15.940
29	FT 150	3,00	2990	1,42	1680	65	16.630
30	FT 175	3,25	2990	1,66	1680	65	16.920
— дупла кабина и дизел мотор							
31	FT 100	2,54	2690	0,93	2360	62	14.920
32	FT 100 L	2,58	2990	0,97	2360	62	16.780
33	FT 125	2,72	2690	1,14	2360	62	15.720
34	FT 130	3,1	2990	1,23	2360	62	18.050
35	FT 150	3,32	2990	1,42	2360	62	18.740
36	A 0406 D	3,75	3050	1,71	2360	62	18.320
		3,75	3680	1,60	2360	62	19.690
37	A 0407	3,75	3050	1,83	1996	65	16.210
		3,75	3680	1,72	1996	65	17.580
38	A 0506 D	4,6	3300	2,25	2360	62	19.990
		4,6	3680	2,31	2360	62	20.610
		4,6	3960	2,07	2360	62	21.050
		5,0	3300	2,63	2360	62	20.470
		5,0	3680	2,54	2360	62	21.090
		5,0	3960	2,45	2360	62	21.530
39	A 0507	4,6	3300	2,73	1996	65	17.880
		4,6	3680	2,25	1996	65	18.500
		4,6	3960	2,19	1996	65	18.940
40	A 0509 D	4,6	3300	2,13	3537	87	20.990
		4,6	3680	2,01	3537	87	21.610
		4,6	3960	1,95	3537	87	22.050
		5,2	3300	2,71	3537	87	23.100
		5,2	3680	2,62	3537	87	23.720
		5,2	3960	2,53	3537	87	24.160
41	A 0510	4,6	3300	2,33	2993	100	18.880
		4,6	3680	2,21	2993	100	19.500
		4,6	3960	2,14	2993	100	19.940
		5,0	3300	2,71	2993	100	19.870
		5,0	3680	2,61	2993	100	20.490
		5,0	3960	2,53	2993	100	20.930
42	A 0609 D	5,6	3300	3,10	3537	87	24.670
		5,6	3680	3,01	3537	87	25.290
		5,6	3960	2,94	3537	87	25.730
		6,3	3300	3,72	3537	87	25.250
		6,3	3680	3,62	3537	87	25.870
		6,3	3960	3,55	3537	87	26.310
43	A 0610	5,6	3300	3,3	2993	100	22.560
		5,6	3680	3,21	2993	100	23.180
		5,6	3960	3,11	2993	100	23.620
44	N 0708 D	7,0	3020	3,62	4147	76	28.990
		7,0	3380	3,54	4147	76	29.200
45	N 0710 D	7,25	3020	3,71	5945	104	32.600
		7,25	3380	3,63	5945	104	32.810

1	2	3	4	5	6	7	8
46	N 0808 D	7,49	3020	3,94	4147	76	30.330
		7,49	3380	3,86	4147	76	30.540
		7,49	3940	3,71	4147	76	30.790
47	N 0810 D, kiper	7,49	3020	2,86	5945	104	36.850
48	N 0812 D	7,49	3020	3,61	6221	116	32.970
		7,49	3380	3,56	6221	116	33.180
		7,49	3940	3,40	6221	116	33.430
49	N 0814 D	7,49	3020	3,41	5945	144	34.690
		7,49	3380	3,32	5945	144	34.900
		7,49	3940	3,18	5945	144	35.150
50	N 0910 D	8,99	3020	4,9	5945	104	35.050
		8,99	3380	4,8	5945	104	35.260
		8,99	3940	4,7	5945	104	35.510
51	N 1114 D	11,2	3020	6,7	5945	111	44.330
		11,2	3380	6,6	5945	144	44.340
		11,2	3940	6,5	5945	144	44.680
52	N 1414 D	14,5	3380	9,4	5945	144	53.220
		14,5	3940	9,2	5945	144	53.470
53	N 1414 D, kiper	14,5	3020	8,5	5945	144	62.500

Забелешка:

- Класа: FT 75 (600)
FT 100 (1000) (900)
FT 125 (1100)
FT 130 (1300)
FT 150 (1500)
FT 175 (1750)

2. Просечните трошоци на превозот и доставувањето до југословенската граница изнесуваат:

- за возила со носивост до 5 тони — 1.200 динари;
- за возила со носивост над 5 тони — 2.800 динари.

MAGIRUS—DEUTZ — Сојузна Република Германија

1	90 D 5.2 FV, фургон	5,2	3000	2,3	4086	87	26.780
2	90 D 5.2 FL	5,2	3000	2,7	4086	87	24.550
3	90 D 5.2 FL, дупла кабина	5,2	3600	2,41	4086	87	26.780
4	90 D 5.2 FL, тројна кабина	5,2	3600	2,36	4086	87	28.420
5	90 D 5.2 FV, фургон	5,6	3000	2,66	4086	87	28.690
6	90 D 5.6 FL	5,6	3000	3,07	4086	87	26.460
7	90 D 5.6 FL, дупла кабина	5,6	3600	3,43	4086	87	28.690
8	90 D 6 FV, фургон	5,99	3600	2,63	4086	87	31.160
9	90 D 6 FL	5,99	3600	3,07	4086	87	27.190
10	90 D 6.5 FV, фургон	6,5	3600	3,14	4086	87	31.260
11	90 D 6.5 FL, дупла кабина	6,5	3600	3,43	4086	87	30.280
12	90 D 6.5 FL, тројна кабина	6,5	3600	3,38	4086	87	32.120
13	90 D 7.5 FV, фургон	7,49	3600	4,07	4086	87	35.500
14	90 D 7.5 FL, дупла кабина	7,49	3600	4,36	4086	87	34.520
15	90 D 7.5 FL, тројна кабина	7,49	3600	4,31	4086	87	36.360
16	90 M 6 FK	6,6	3000	3,3	4086	87	36.450
17	90 M 7 FK	7,49	3000	4,17	4086	87	39.900
18	90 M 9 FL	9,4	3850	5,83	4086	87	36.300
19	130 M 8 FK	7,49	3000	3,64	6128	130	42.600
20	130 M 9 FL	9,4	3850	5,53	6128	130	39.650
21	130 M 9 FK	9,4	3000	5,34	6128	130	44.700
22	130 M 11 FL	11,0	4000	6,56	6128	130	47.340
23	130 M 11 FK	11,0	3100	6,2	6128	130	52.900
24	130 M 13 FL	13,0	4000	8,49	6128	130	51.240
25	130 M 13 FK	13,0	3100	7,9	6128	130	58.500
26	130 D 12 K	12,3	3900	6,7	6128	130	55.900
27	130 D 12 AK	12,6	3900	6,9	6128	130	60.450
28	130 D 14 FL	14,0	4200	8,7	6128	130	56.310
		14,0	4600	8,7	6128	130	57.750
29	130 D 15 K	15,0	4400	8,7	6128	130	61.700
30	130 D 15 AK	15,0	4400	8,5	6128	130	70.000
31	160 M 11 FL	11,0	4000	6,4	6128	160	51.890
32	160 M 11 FK	11,0	3100	6,07	6128	160	58.500
33	160 D 12 K	12,3	3900	6,6	6128	160	59.950
34	160 D 12 AK	12,3	3900	6,5	6128	160	65.950
35	160 M 13 FL	13,0	4000	8,4	6128	160	56.290

1	2	3	4	5	6	7	8
36	160 M 13 FK	13,0	3100	7,7	6128	160	64.250
37	160 D 15 K	15,0	4400	8,4	6128	160	65.500
38	160 D 15 AK	15,0	4400	8,2	6128	160	70.000
39	170 D 11 FL	11,2	4200	5,9	8482	176	55.850
40	170 D 12 AK	12,6	4900	6,4	8482	176	68.450
41	170 D 14 FL	14,0	4200	8,5	8482	176	62.960
		14,0	4600	8,4	8482	176	64.400
42	170 D 15 K	15,0	4400	8,3	8482	176	72.900
43	170 D 15 AK	15,0	4400	8,0	8482	176	78.850
44	170 D 15 FK	15,0	3500	8,2	8482	176	73.600
45	170 D 15 FAK	15,2	3500	7,6	8482	176	79.900
46	170 D 16 FL	16,0	4800	9,7	8482	176	72.200
47	232 D 13 FL	13,0	4600	7,1	11310	232	69.950
48	232 D 15 FK	15,0	3500	8,1	11310	232	83.900
49	232 D 15 FAK	15,2	3500	7,0	11310	232	89.000
50	232 D 15.5 FL	15,5	4400	8,6	11310	232	80.650
51	232 D 16 AK	16,0	4600	7,7	11310	232	97.950
52	232 D 22 FK/6×4	22,0	3—0	12,8	11310	232	120.750
53	232 D 22 FAK/6×6	22,0	3—0	10,9	11310	232	128.950
54	232 D 26 K/6×4	22,0	3—0		11310	232	119.750
55	232 D 26 AK/6×6	22,0	3—0	10,7	11310	232	127.950
56	232 D 26 AK/6×6 Mulden	22,0	3—0	10,0	11310	232	139.450
57	270 D 16 FL	16,0	4800	8,5	14702	270	97.750
58	270 D 16 FAK	16,0			14702	270	114.400
59	270 D 16 FK	16,0			14702	270	107.450
60	270 D 16 K	16,0	4600	8,2	14702	270	102.450
61	270 D 16 AK	16,0	4600	7,5	14702	270	109.400
62	270 D 22 FL/6×4	22,0	3—0		14702	270	114.750
63	270 D 22 FAK/6×6	22,0	3—0		14702	270	131.600
64	270 D 22 K/6×4	22,0	3—0		14702	270	121.750
65	270 D 26 FK/6×4	22,0	3—0		14702	270	126.750
66	310 D 16 FL	16,0	4800	8,7	14702	305	104.000
67	310 D 16 FK	16,0	3800	8,2	14702	305	111.950
68	310 D 16 FAK	16,0	3800	7,8	14702	305	122.900
69	310 D 16 K	16,0	4600	8,2	14702	305	106.950
70	310 D 16 AK	16,0	4600	7,5	14702	305	117.900
71	310 D 22 FL/6×4	22,0	3—0	13,1	14702	305	119.000
72	310 D 22 FAK/6×6	22,0	3—0	10,2	14702	305	139.850
73	310 D 26 K/6×4	22,0	3—0		14702	305	128.500
74	310 D 26 AK/6×6	22,0	3—0	10,3	14702	305	138.600
75	310 D 26 AK/6×6 Mulden	22,0	3—0	9,7	14702	305	150.100
76	310 D 26 FK/6×4	22,0	3—0	11,0	14702	305	133.500

Забелешка: Просечните трошоци на превозот и доставувањето до југословенската граница изнесуваат:

- 1) за возила со носивост до 5 тони — 1.200 динари;
- 2) за возила со носивост над 5 тони — 2.800 динари.

М.А.Н. — Сојузна Република Германија

4.70 (270) — класа							
1	4.70 F, furgon	4,5	2680	2,11	3317	70	23.650
		4,5	3240	1,77	3317	70	24.000
2	4.70 F	4,5	2680	2,10	3317	70	22.300
		4,5	3240	2,00	3317	70	22.600
3	4.70 FK	4,5	2680	1,80	3317	70	27.970
4	5.70 F, furgon	4,5	2640	2,15	3317	70	25.950
		4,5	3740	2,05	3317	70	27.450
6.90 (6.85) (485) (475) — класа							
5	6.90 F	6,0	2680	3,33	3570	90	29.820
		6,0	3240	3,17	3570	90	30.120
		6,0	3940	3,02	3570	90	30.940
6	6.90 FK	6,0	2680	3,06	3570	90	35.900
7.90 (7.85) (585) — класа							
7	7.90 F	7,49	2680	4,79	3570	90	33.820
		7,49	3240	4,64	3570	90	34.120
		7,49	3940	4,35	3570	90	34.940
8	7.90 FK	7,49	2680	4,29	3570	90	40.130
11.136 (7.136) (7.126) (5.136) (5.126) (626) (520) — класа							
9	11.136 H	11,0	4400	6,5	5488	136	46.590
		11,0	5000	6,3	5488	136	47.080

1	2	3	4	5	6	7	8
10	11.136 НК	11,0	4100	5,8	5488	136	50.300
11	11.136 НКА	11,0	4100	5,9	5488	136	57.900
12	11.136 U	11,0	3900	6,2	5488	136	48.180
		11,0	4200	6,0	5488	136	48.400
		11,0	5050	5,8	5488	136	49.870
13	13.136 U	13,0	3900	8,1	5488	136	52.430
		13,0	4200	8,0	5488	136	52.650
		13,0	5050	7,7	5488	136	54.120
	13.168 (8.168) (8.160) (8.156) (650) — класа						
14	13.168 H	13,5	4600	8,2	9199	168	55.790
		13,5	5200	8,0	9199	168	56.280
15	13.168 НК	13,5	4100	7,6	9199	168	60.160
16	13.168 НКА	13,5	4100	7,2	9199	168	68.160
17	13.168 F	13,5	3500	7,9	9199	168	58.600
		13,5	4100	7,7	9199	168	59.160
		13,5	4650	7,6	9199	168	60.130
18	13.168 FK	13,5	3100	7,6	9199	168	63.980
19	14.168 F	13,8	4100	8,0	9199	168	61.310
20	14.168 FK	13,8	3100	7,8	9199	168	66.130
21	14.192 F	13,8	4100	7,8	9199	192	67.110
22	14.192 FK	13,8	3100	7,5	9199	192	71.930
	15.168 (9.168) (9.160) (9.156) (850) — класа						
23	15.168 H	15,0	4600	9,0	9199	168	61.290
		15,0	5200	8,7	9199	168	61.750
24	15.168 НК	15,0	4300	8,4	9199	168	67.850
25	15.168 НКА	15,0	4300	7,7	9199	168	75.650
26	15.168 F	15,0	3500	8,7	9199	168	64.300
		15,0	4200	8,7	9199	163	64.760
		15,0	4650	8,6	9199	168	65.730
27	15.168 FK	15,0	3100	8,3	9199	168	71.010
	15.200 (15.192) (9.192) (9.186) (780) (770) — класа						
28	15.200 H	15,0	5200	8,5	11039	200	67.400
29	15.200 НК	15,0	4300	8,1	11039	200	73.500
30	15.200 НКА	15,0	4300	7,6	11039	200	82.100
31	15.200 F	15,0	3500	8,7	11039	200	70.500
		15,0	4200	8,7	11039	200	70.960
		15,0	4650	8,5	11039	200	71.930
32	15.200 FK	15,0	3100	7,8	11039	200	77.210
	15.240 (15.216) (9.216) — класа						
33	15.240 H	15,0	4600	8,8	11039	240	75.200
		15,0	5200	8,5	11039	240	75.660
34	15.240 НК	15,0	4300	8,1	11039	240	81.760
35	15.240 НКА	15,0	4300	7,5	11039	240	90.560
36	15.240 F	15,0	4200	8,7	11039	240	79.820
		15,0	4650	8,5	11039	240	80.790
37	15.240 FK	15,0	3100	7,8	11039	240	86.070
38	16.168 НК	16,0	4100	9,3	9199	168	72.170
		16,0	4600	9,2	9199	168	72.420
39	16.168 НКА	16,0	4600	8,6	9199	168	81.520
40	16.168 F	16,0	4500	9,6	9199	168	69.410
		16,0	5000	9,4	9199	168	70.530
41	16.168 FK	16,0	3500	9,4	9199	168	76.520
	16.200 (16.192) — класа						
42	16.200 НК	16,0	4100	9,1	11039	200	77.220
		16,0	4600	8,9	11039	200	77.470
43	16.200 НКА	16,0	4100	8,5	11039	200	86.320
		16,0	4600	8,4	11039	200	86.570
44	16.200 F	16,0	4500	9,4	11039	200	74.460
		16,0	5000	8,7	11039	200	75.630
45	16.200 FK	16,0	3500	8,8	11039	200	81.570
	16.240 (16.216) — класа						
46	16.240 НК	16,0	4100	9,0	11039	240	86.770
		16,0	4600	8,9	11039	240	87.120
47	16.240 НКА	16,0	4100	8,3	11039	240	96.170
		16,0	4600	8,3	11039	240	96.420
48	16.240 F	16,0	4500	9,4	11039	240	84.360
		16,0	5000	8,7	11039	240	86.080
49	16.240 FK	16,0	3500	8,6	11039	240	91.470
	16.256 (13.256) — класа						
50	16.256 НК	16,0	4100	8,4	12756	256	100.530
		16,0	4600	8,1	12756	256	100.780
51	16.256 НКА	16,0	4100	7,9	12756	256	109.630
		16,0	4600	7,8	12756	256	109.880

1	2	3	4	5	6	7	8
52	16.256 F	16,0	4500	9,0	12756	256	95.760
53	16.256 FK	16,0	3500	8,3	12756	256	103.050
54	16.256 U	16,0	4700	8,4	12756	256	97.020
55	16.320 HK	16,0	4100	8,4	12756	320	108.840
		16,0	4600	8,2	12756	320	109.090
56	16.320 HKA	16,0	4100	7,9	12756	320	118.590
		16,0	4600	7,8	12756	320	118.840
57	16.320 F	16,0	4500	8,3	12756	320	103.770
58	16.320 FK	16,0	3500	7,8	12756	320	111.190
59	16.320 FAK	16,0	3500	7,3	12756	320	120.940
60	19.240 HK	16,0	4100	8,6	11039	240	98.530
61	19.240 HKA	16,0	4100	8,1	11039	240	107.630
62	19.240 F	16,0	4500	9,2	11039	240	93.760
63	19.240 FK	16,0	3800	8,1	11039	240	101.050
64	19.240 FAK	16,0	3800	7,6	11039	240	110.800
	22.240 (22.192) — класа						
65	22.240 FNL/BL	22,0	3—0	14,0	11039	240	92.670
66	22.240 FNL/LL	22,0	3—0	13,9	11039	240	97.070
67	22.320 FNL/LL	22,0	3—0	13,6	15945	320	120.000
68	26.240 DHK	22,0	3—0	12,0	11039	240	120.750
		22,0	3—0	11,8	11039	240	121.210
69	26.240 DHK Mulden	22,0	3—0	11,2	11039	240	131.240
70	26.240 DHAК	22,0	3—0	11,6	11039	240	130.050
		22,0	3—0	11,5	11039	240	130.510
71	26.240 DHAК Mulden	22,0	3—0	10,8	11039	240	140.470
72	26.240 DF	22,0	3—0		11039	240	111.340
73	26.240 DFK	22,0	3—0	12,3	11039	240	124.580
74	26.320 DHK	22,0	3—0	11,5	15945	320	130.720
75	26.320 DHAК	22,0	3—0	10,9	15945	320	140.470
76	26.320 DF	22,0	3—0	12,2	15945	320	118.440
77	26.320 DFK	22,0	3—0	11,3	15945	320	131.770
78	26.320 DFAК	22,0	3—0	10,7	15945	320	142.140
79	30.240 DHK	30,0	3—0	19,7	11039	240	131.980
80	30.240 DHAК	30,0	3—0	19,1	11039	240	142.130
81	30.240 DHAК Mulden	30,0	3—0		11039	240	158.730
82	30.320 DHK	30,0	3—0	19,3	15945	320	144.510
83	30.320 DHAК	30,0	3—0	18,8	15945	320	154.660
84	30.320 DHAК Mulden	30,0	3—0		15945	320	171.260
85	32.320 DFAК	32,0	3—0	19,9	15945	320	158.590
86	38.320 DFAК	38,0	3—0		15945	320	189.560

Забелешка: Просечните трошоци на превозот и доставувањето до југословенската граница изнесуваат:

- 1) за возила со носивост до 5 тони — 1.200 динари;
- 2) за возила со носивост над 5 тони 2.800 динари.

MERCEDES-BENZ — Сојузна Република Германија

DM

1	L 206 D, фургон	2,5	2400	0,97	2197	60	15.100
		2,5	2940	0,88	2197	60	15.900
		2,8	2400	1,25	2197	60	16.510
2	L 206 D	2,8	2940	1,16	2197	60	17.310
		2,4	2700	0,98	2197	60	14.960
		2,4	2940	0,94	2197	60	15.930
		2,4	3400	0,91	2197	60	16.780
		2,8	2700	1,36	2197	60	16.380
		2,8	2940	1,31	2197	60	17.340
3	L 206 D, дупла кабина	2,8	2940	1,31	2197	60	17.340
		2,4	3400	0,78	2197	60	17.740
		2,8	2400	1,16	2197	60	19.160
4	L 207, фургон	2,5	2400	1,00	1798	70	12.900
		2,5	2940	0,94	1798	70	13.700
		2,8	2400	1,31	1798	70	14.320
		2,8	2940	1,22	1798	70	15.120
5	L 207	2,4	2700	1,00	1798	70	12.770
		2,4	2940	1,00	1798	70	13.730
		2,4	3400	0,97	1798	70	14.590
		2,8	2700	1,42	1798	70	14.180
		2,8	2940	1,37	1798	70	15.150
		2,8	3400	1,34	1798	70	16.000
6	L 207, дупла кабина	2,4	3400	0,84	1798	70	15.550
		2,8	3400	1,22	1798	70	16.960

1	2	3	4	5	6	7	8
7	L 306 D, фургон	3,1	2400	1,53	2197	60	17.520
		3,1	2940	1,44	2197	60	18.320
		3,5	2400	1,89	2197	60	18.220
		3,5	2940	1,79	2197	60	19.020
8	L 306 D	3,1	2700	1,64	2197	60	17.390
		3,1	2940	1,59	2197	60	18.350
		3,1	3400	1,56	2197	60	19.210
		3,5	2700	1,99	2197	60	18.090
		3,5	2940	1,95	2197	60	19.050
		3,5	3400	1,91	2197	60	19.910
9	L 306 D, дупла кабина	3,1	3400	1,44	2197	60	20.170
		3,5	3400	1,79	2197	60	20.870
10	L 307, фургон	3,1	2400	1,59	1798	70	15.330
		3,1	2940	1,50	1798	70	16.130
		3,5	2400	1,95	1798	70	16.030
		3,5	2940	1,85	1798	70	16.830
11	L 307	3,1	2700	1,70	1798	70	15.190
		3,1	2940	1,65	1798	70	16.160
		3,1	3400	1,62	1798	70	17.010
		3,5	2700	2,05	1798	70	15.890
		3,5	2940	2,01	1798	70	16.860
		3,5	3400	1,97	1798	70	17.710
	L 407 D (L 406 D) (L 405 D) (L 319 D) — класа						
12	L 407 D, фургон						
	— височина 1600 mm						
	4 врати	4,0	2950	1,75	2376	65	22.760
	лизгачка врата	4,0	2950	1,75	2376	65	23.480
	— височина 1750 mm						
	4 врати	4,0	3500	1,54	2376	65	24.160
	лизгачка врата	4,0	3500	1,54	2376	65	24.990
13	L 407 D	4,0	2950	1,97	2376	65	21.080
		4,0	3500	1,84	2376	65	21.730
14	LK 407 D	4,0	2950	1,60	2376	65	27.470
	L 409 (L 408) (L 407) (L 319) — класа						
15	L 409, фургон						
	— височина 1600 mm						
	4 врати	4,0	2950	1,97	2277	90	22.210
	лизгачка врата	4,0	2950	1,75	2277	90	22.930
	— височина 1750 mm						
	4 врати	4,0	3500	1,54	2277	90	23.610
	лизгачка врата	4,0	3500	1,54	2277	90	24.440
16	L 409	4,0	2950	1,97	2277	90	20.530
		4,0	3500	1,84	2277	90	21.180
17	LK 409	4,0	2950	1,60	2277	90	26.920
18	L 508 D, фургон						
	— височина 1600 mm						
	4 врати	5,0	2950	2,39	3782	85	25.780
	лизгачка врата	5,0	2050	2,39	3782	85	26.500
	— височина 1750 mm						
	4 врати	5,0	3500	2,18	3782	85	27.180
	лизгачка врата	5,0	3500	2,18	3782	85	28.010
19	L 508 D	5,0	2950	2,61	3782	85	24.100
		5,0	3500	2,48	3782	85	24.750
		5,0	4100	2,32	3782	85	25.580
		5,0	2950	2,22	3782	85	31.280
20	LK 508 D						
21	L 608 D, фургон						
	— височина 1600 mm						
	4 врати	5,6	2950	2,98	3782	85	27.760
		6,5	2950	3,74	3782	85	29.090
	лизгачка врата	5,6	2950	2,98	3782	85	28.480
		6,5	2950	3,74	2782	85	29.810
	— височина 1750 mm						
	4 врати	5,6	3500	2,77	3782	85	29.160
		6,5	3500	3,53	3782	85	30.490
	лизгачка врата	5,6	3500	2,77	3782	85	29.990
		6,5	3500	3,53	3782	85	31.320
22	L 608 D	5,6	2950	3,19	3782	85	26.080
		5,6	3500	3,07	3782	85	26.730
		5,6	4100	2,90	3782	85	27.580
		6,5	2950	3,95	3782	85	27.410
		6,5	3500	3,83	3782	85	28.060
		6,5	4100	3,66	3782	85	28.890

1	2	3	4	5	6	7	8
23	LK 608 D	5,6 6,5	2950 2950	2,81 3,57	3782 3782	85 85	33.260 34.590
24	LP 608 (LP 710) — класа	6,5 6,5 6,5	3200 3600 4200	3,65 3,59 3,50	3782 3782 3782	85 85 85	31.100 31.550 32.000
25	LPK 608	6,5	3200	3,31	3782	85	35.600
26	LP 808 (LP 710) (LP 323) — класа LP 808	7,49 7,49 7,49	3200 3600 4200	4,52 4,44 4,31	3782 3782 3782	85 85 85	33.250 33.700 34.150
27	LPK 808	7,49	3200	3,96	3782	85	33.150
28	LP 813 (LP 811) (LP 810) — класа LP 813	7,49 7,49 7,49	3200 3600 4200	4,21 4,14 3,98	5675 5675 5675	130 130 130	36.150 36.600 37.050
29	LPK 813	7,49	3200	3,63	5675	130	41.700
30	L 911 B (L 328) — класа L 911 B	8,99 8,99 8,99	3600 4200 4830	5,2 5,0 4,9	5675 5675 5675	110 110 110	41.050 41.600 42.150
31	LK 911 B	8,99	3600	4,6	5675	110	45.500
32	LAK 911 B	8,99	3600	4,3	5675	110	51.000
33	LP 911 B	8,99 8,99 8,99 8,99	3200 3600 4200 4380	5,0 4,8 4,7 4,7	5675 5675 5675 5675	110 110 110 110	41.950 42.100 42.550 43.200
34	LP 913	8,99 8,99 8,99	3200 3600 4200	5,5 5,5 5,4	5675 5675 5675	130 130 130	38.150 38.600 39.050
35	LPK 913	8,99	3200	5,0	5675	130	43.750
36	1013	10,3	3600	5,8	5675	130	44.550
37	1013 K	10,3	3200	5,3	5675	130	51.850
38	1013 AK	10,3	3200		5675	130	58.100
39	1017	10,3	3600	5,8	5675	168	49.100
40	1017 K	10,3	3200	5,2	5675	168	56.300
41	L 1113 (L 322) — класа L 1113 B	11,0 11,0 11,0	3600 4200 4830	7,0 6,8 6,7	5675 5675 5675	130 130 130	45.100 45.650 46.200
42	LK 1113 B	11,0	3600	6,5	5675	130	50.250
43	LAK 1113	11,0	3600	6,1	5675	130	57.250
44	LP 1113 B	11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0	3200 3600 4200 4830 5170 3200 3200	6,7 6,6 6,5 6,6 6,2 6,9 6,3	5675 5675 5675 5675 5675 5675 5675	130 130 130 130 130 130 130	46.750 46.900 47.400 48.150 48.600 48.550 55.550
45	LPK 1113 B	11,0	3200	6,2	5675	130	52.350
46	1213	11,0	3200	6,9	5675	130	48.550
47	1213 K	11,8	3200	6,3	5675	130	55.550
48	1213 AK	11,8	3200	5,9	5675	130	61.800
49	1217	11,8	3600	6,3	5675	168	53.000
50	1217 K	11,8	3200	6,3	5675	168	60.400
51	1217 AK	11,8	3200	5,9	5675	168	66.650
52	1219 K	11,8	3200	5,9	9570	192	69.800
53	1219 AK	11,8	3200	5,3	9570	192	76.050
54	L 1313	13,0 13,0 13,0	3600 4200 4830	8,8 8,7 8,5	5675 5675 5675	130 130 130	48.200 48.750 49.300
55	LK 1313	12,5	3600	7,4	5675	130	55.150
56	LAK 1313	12,5	3600	7,1	5675	130	61.500
57	LP 1313 (LP 1213) — класа LP 1313	13,0 13,0 13,0 13,0 13,0	3200 3600 4200 4830 5170	8,6 8,5 8,4 8,4 7,3	5675 5675 5675 5675 5675	130 130 130 130 130	50.850 51.000 51.450 52.300 52.720
58	LPK 1313	12,5	3200	7,3	5675	130	57.900
59	LP 1319 (LP 1317) (LP 1216) — класа LP 1319	13,0 13,0 13,0 13,0	3200 3600 4200 4830	8,0 7,9 7,7 7,7	8720 8720 8720 8720	190 190 190 190	61.550 61.700 62.150 62.800
		13,0	5170		8720	190	63.400

1	2	3	4	5	6	7	8
60	LPK 1319	12,5	3200	6,6	8720	190	68.650
61	1413	14,0	4200	8,5	5675	130	57.400
62	1413 K	14,0	3200	7,7	5675	130	64.050
63	1413 AK	14,0	3200	7,4	5675	130	70.300
64	1417	14,0	3600	8,4	5675	168	61.750
		14,0	4200	8,1	5675	168	63.400
		14,0	4800	8,0	5675	168	65.100
65	1417 K	14,0	3200	7,6	5675	168	68.550
66	1417 AK	14,0	3200	7,4	5675	168	74.800
67	1419	14,0	3600	8,1	9570	192	67.950
		14,0	4200	7,8	9570	192	69.600
		14,0	4800	7,7	9570	192	71.300
68	1419 K	14,0	3200	7,3	9570	192	73.850
69	1419 AK	14,0	3200	6,9	9570	192	80.100
70	L 1513	14,8	4200	9,9	5675	130	52.550
		14,8	4830	9,7	5675	130	53.200
71	LK 1513	14,8	4200	8,9	5675	130	60.500
72	LAK 1513	14,8	4200	8,6	5675	130	66.550
73	LP 1513	14,8	3200	10,1	5675	130	57.100
		14,8	3600	10,0	5675	130	57.200
		14,8	4200	9,7	5675	130	57.700
		14,8	4830		5675	130	58.600
		14,8	5170		5675	130	59.050
74	LPK 1513	14,8	3200	9,0	5675	130	65.900
	L 1519 (L 1517) — класа						
75	L 1519	14,8	4200	9,4	8720	192	63.450
		14,8	4830	9,2	8720	192	64.100
76	LK 1519	14,8	4200	8,3	8720	192	72.900
77	LAK 1519	14,8	4200	7,7	8720	192	78.450
	LP 1519 (LP 1517) — класа						
78	LP 1519	14,8	3200	9,4	8790	192	67.950
		14,8	3600	9,3	8790	192	68.050
		14,8	4200	9,2	8790	192	68.550
		14,8	4830		8790	192	69.250
		14,8	5170		8790	192	69.850
79	LPK 1519	14,8	3200	8,4	8790	192	75.500
80	1613	16,0	3900	10,9	5675	130	59.850
		16,0	4500	10,3	5675	130	61.500
81	1613 K	16,0	3200	9,6	5675	130	68.500
82	1617	16,0	4500	10,2	5675	168	69.300
83	1617 K	16,0	3200	9,6	5675	168	72.950
84	1617 AK	16,0	3200	8,7	5675	168	79.200
85	1619	16,0	4500	9,8	9570	192	73.150
		16,0	5200	9,6	9570	192	75.000
86	1619 K	16,0	3200	9,2	9570	192	78.580
87	1619 AK	16,0	3200	8,3	9570	192	85.100
88	1624	16,0	3900	9,6	12760	240	83.950
		16,0	4500		12760	240	85.600
		16,0	5200		12760	240	87.450
89	1626	16,0	4500	8,7	12760	256	94.600
90		16,0	3800	8,3	12760	256	100.700
91	1626 AK	16,0	3800	7,6	12760	256	111.000
92	1632	16,0	4500	8,6	15950	320	103.000
93	1632 K	16,0	3800	7,9	15950	320	109.650
94	1632 AK	16,0	3800	7,3	15950	320	120.400
95	1719 AK	16,0	3800	7,9	9.570	192	89.300
96	2232/6×2	22,0	3—0	13,2	15950	320	113.500
97	2232/6×4	22,0	3—0	12,7	15950	320	118.400
	L 2624 (L 2623) (L 2220) — класа						
98	LK 2624/6×4	22,0	3—0	12,0	11580	240	121.300
99	LK 2624/6×4 Mulden	22,0	3—0	10,7	11580	240	134.500
100	LAK 2624/6×6	22,0	3—0	11,7	11580	240	130.400
101	LAK 2624/6×6 Mulden	22,0	3—0	10,3	11580	240	143.650
102	2626 K/6×4	22,0	3—0	11,6	12760	256	123.200
103	2626 AK/6×6	22,0	3—0	10,7	12760	256	131.600
104	2632 K/6×4	22,0	3—0	10,9	15950	320	131.050
105	2632 AK/6×6	22,0	3—0	10,4	15950	320	141.450

Забелешка: Просечните трошоци на превозот и доставувањето до југословенската граница изнесуваат:

- 1) за возила со носивост до 5 тони — 1.200 динари,
- 2) за возила со носивост над 5 тони — 2.800 динари.

1	2	3	4	5	6	7
OPEL — Сојузна Република Германија						
Фургон						
— Bedford-Blitz серија						
1	F 6	2,34	2692	0,99	1759	67 11.400
2	F 7	2,54	2692	1,15	2278	80 12.700
3	G 6	2,8	3200	1,28	2278	80 14.620
4	G 7	3,5	3200	1,91	2278	80 16.860
Камион						
— Bedford-Blitz серија						
5	F 3	2,34	2692	0,96	1759	67 11.560
6	F 4	2,54	2692	1,12	2278	80 12.860
7	H 7	2,74	2692	1,28	2278	80 13.350
8	G 3	2,8	3200	1,26	2278	80 14.630
9	G 4	3,5	3200	1,87	2278	80 16.870
10	E 1016 (EJM 2 DT) (KDS 5)	7,49	3435	4,29	5337	100 29.670
11	E 3016 (EJM 3 DT)	7,49	3835	3,86	5337	100 29.940

Забелешка: Просечните трошоци на превозот и доставувањето до југословенската граница изнесуваат 1.200 динари.

VOLKSWAGEN — Сојузна Република Германија

1	21 VW, фургон	2,3	2400	1,0	1584	50 11.590
2	21 VW, фургон повишен	2,3	2400	0,95	1584	50 12.990
3	26 VW, камион	2,3	2400	1,0	1584	50 11.500
4	26 VW, камион со дупла кабина	2,3	2400	0,95	1584	50 12.950
5	VW LT 28, фургон	2,8	2500	1,25	1984	75 15.120
6	VW LT 28, фургон повишен	2,8	2500	1,20	1984	75 16.240
7	VW LT 28 D, фургон	2,94	2500	1,25	2710	65 17.310
8	VW LT 28 D, фургон повишен	2,94	2500	1,25	2710	65 18.440
9	VW LT 28, камион	2,8	2500	1,22	1984	75 14.880
10	VW LT 28 D, камион	2,94	2500	1,22	2710	65 17.080
11	VW LT 31, фургон	3,08	2500	1,5	1984	75 16.130
12	VW LT 31, фургон повишен	3,08	2500	1,45	1984	75 17.250
13	VW LT 31 D, фургон	3,22	2500	1,5	2710	65 18.320
14	VW LT 31 D, фургон повишен	3,22	2500	1,5	2710	65 19.450
15	VW LT 31, камион	3,08	2500	1,5	1984	75 15.890
16	VW LT 31 D, камион	3,22	2500	1,5	2710	65 18.090
17	VW LT 35, фургон	3,5	2500	1,86	1984	75 16.830
18	VW LT 35, фургон повишен	3,5	2500	1,81	1984	75 17.950
19	VW LT 35 D, фургон	3,64	2500	1,8	2710	65 19.020
20	VW LT 35 D, фургон повишен	3,64	2500	1,86	2710	65 20.150
21	VW LT 35, камион	3,5	2500	1,8	1984	75 17.470
22	VW LT 35 D, камион	3,64	2500	1,8	2710	65 19.660

Забелешка: Просечните трошоци на превозот и доставувањето до југословенската граница изнесуваат 1.200 динари.

Општа забелешка (колона растојане на оските): 3—0 — 3 оски.

2. Основицата за пресметување на царината и на другите увозни давачки се определува со пресметување на странската валута во динари според курсот што ќе го утврди Сојузниот извршен совет, а кој е во сила на денот на настанувањето на обврската за плаќање на царина (член 39 став 2 од Царинскиот закон) и со додавање на просечните трошоци на превозот и доставувањето до југословенската граница.

3. За патничките, доставните и товарните моторни возила што југословенски и странски државјани непосредно ги увезуваат од странство, а кои несе опфатени со точка 1 на оваа листа, царинската основица, во смисла на член 42 ст. 2 и 3 од Царинскиот закон, ја утврдува царинарницата со процена, врз основа на просечните цени на странските пазари и просечните трошоци на превозот и доставувањето до југословенската граница.

4. Со оваа листа се предвидени цените за возилата од сервиска опрема. Додатната опрема, што посебно се вградува во возило, посебно се пресметува и се додава кон царинската основица.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа листа престанува да важи Листата на царинските основици за патничките, доставните и товарните моторни возила што југословенски и странски државјани непосредно ги увезуваат, односно примаат од странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/76).

6. Оваа листа влегува во сила на 1 јануари 1977 година.

Бр. 20314/1
20 декември 1976 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за царини:
Кемал Тарабар, с. р.

870.

Врз основа на чл. 33 и 66 став 1 точка 7 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОПШТИ УСЛОВИ НА КРЕДИТНАТА СПОСОБНОСТ НА БАНКИТЕ И ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Банките и другите финансиски организации се должни да ги исполнуваат следните минимални општи услови на кредитната способност:

1) своето парично, кредитно и девизно работење да го вршат во согласност со Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), со Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини и со други сојузни закони со кои е регулирано тоа работење;

2) својата деловна политика да ја усогласуваат со утврдената заедничка емисиона, парична и девизна политика и со заедничките основи на кредитната политика и да се придржуваат кон прописите и мерките за спроведување на заедничката емисиона, парична и девизна политика и кон заедничките основи на кредитната политика;

3) да го одржуваат пропишаниот минимум на ликвидните средства, како и пропишаната структура на пласманите според роководите на втасаноста;

4) уредно да ги намираваат своите обврски спрема странство;

5) уредно да ги намираваат своите обврски во Југославија по меници, авали, гаранции, супергаранции и други инструменти за обезбедување на плаќањето;

6) уредно да ја пресметуваат и издвојуваат задолжителната резерва, како и да ја држат таа резерва на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство во пропишаната височина;

7) уредно да ги намираваат своите обврски спрема Народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина по кредитите од примарната емисија што ги користат кај неа, како и динарските и девизните обврски спрема народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина и Народната банка на Југославија во врска со своето девизно работење;

8) да имаат ажурно и уредно книговодство;

9) уредно да доставуваат извештаи и податоци што ги бара од нив народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина и Народната банка на Југославија во врска со извршувањето на своите задачи.

Банките овластени за работите на платниот промет и за кредитните работи со странство се должни покрај исполнувањето на условите од став 1 на оваа точка, да ја одржуваат пропишаната минимална резерва на ликвидноста за плаќањето во странство.

2. Како банка, во смисла на оваа одлука, се смета банката, односно деловната единица на банката што, согласно со мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика за тековната година, ги исполнува условите самостојно да користи средства од примарната емисија кај народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини.

3. Упатства за примената на оваа одлука дава народната банка на Југославија.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за минималните општи услови на кредитната способност на деловните банки и крајните корисници на нивните кредити („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/72 и 4/73).

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 86

29 декември 1976 година

Белград

Претседател
на Советот на гувернерите,
гувернер на Народната банка
на Југославија,

Бранислав Чолановиќ, с. р.

871.

Врз основа на член 17 став 6, член 29 и член 66 став 1 точка 4 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА ВИСОЧИНАТА И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ И НА ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАРАДИ ОДРЖУВАЊЕ НА НИВНАТА ДНЕВНА ЛИКВИДНОСТ

1. Банката или друга финансиска организација може за одржување на својата дневна ликвидност да користи до 10% од износот на средствата на задолжителната резерва издвоен на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство, ако на својата жиро-сметка нема средства и ако претходно за намиравање на своите обврски ги искористила во целост паричните средства од својот резервен фонд.

Банката или друга финансиска организација што користи средства од задолжителната резерва во смисла на став 1 од оваа точка, должна е да обезбеди просекот на таа резерва на посебната сметка кај Службата на општественото книговодство за тековниот пресметковен период да биде во височина на износот пресметан за тој период.

2. Банката или друга финансиска организација што користи средства од задолжителната резерва во смисла на точка 1 став 1 од оваа одлука, согласно со член 17 став 7 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини, должна е на Народната банка на Југославија да ѝ плати по 0,05% дневно на користениот износ на средствата од таа резерва.

3. Банката или друга финансиска организација што, во смисла на точка 1 став 1 од оваа одлука користи средства од задолжителната резерва непрекинато подолго од 15 дена ќе се смета како неликвидна и спрема неа ќе се преземат мерките предвидени со важечките прописи.

4. Средствата на задолжителната резерва може, во смисла на оваа одлука, да ги користи само банката, односно деловната единица на банката или друга финансиска организација што самостојно пресметува и издвојува задолжителна резерва кај Народната банка на Југославија.

5. Упатства за примената на оваа одлука дава Народната банка на Југославија.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за начинот на пресметување и издвојување на задолжителната резерва на деловните банки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/76).

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

О. бр. 87
20 декември 1976 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер на Народната банка
на Југославија,
Бранислав Чолановиќ, с. р.

872.

Врз основа на член 28 став 2 и член 66 став 1 одредба под 3 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА СТРУКТУРАТА НА ПЛАСМАНИТЕ НА БАНКИТЕ И НА ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРЕД РОКОВИТЕ НА ВТАСАНОСТА

1. Заради усогласување на структурата на пласманите според роковите на втасаноста со структурата на изворите на средствата според нивната рочност, банките и другите финансиски организации се должни од вкупните краткорочни извори на средствата најмалку 35% да користат за давање на краткорочни кредити за обртни средства и за други пласмани, со рок за враќање до 2 години, од што најмалку 20% од тие извори за давање на кредити на организациите на здружениот труд за повремени вложувања во обртни средства, со рок за враќање до 3 месеци и за есконт на мениџи, со рок до 90 дена.

2. Под краткорочни кредити за обртни средства со рок за враќање до 2 години, односно до 3 месеци се подразбираат, во смисла на точка 1 од оваа одлука, и кредитите дадени за производство и за залихи на земјоделски производи врз основа на кои деловните банки и другите финансиски организации можат да користат кредити од средствата на примарната емисија кај народните банки на републиките и кај народните банки на автономните покраини и кредити за производство на станови за пазарот, без оглед на договорениот рок за враќање на тие кредити.

3. Како банка, во смисла на оваа одлука, се смета банката, односно деловната единица на банка што, согласно со мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика за тековната година, ги исполнува условите самостојно да користи средства од примарната емисија кај народните банки на републиките и кај народните банки на автономните покраини.

4. Упатства за примената на оваа одлука дава Народната банка на Југославија.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за структурата на пласманите на деловните банки според роковите на втасаноста („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/76 и 27/76).

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 88
20 декември 1976 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
Гувернер на Народната банка
на Југославија,
Бранислав Чолановиќ, с. р.

873.

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Социјалистичка Република Македонија, Социјалистичка Република Словенија, Социјалистичка Република Србија, Социјалистичка Република Хрватска, Социјалистичка Република Црна Гора, Социјалистичка Автономна Покраина Војводина и Социјалистичка Автономна Покраина Косово склучуваат

Д О Г О В О Р

ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА

Член 1

Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Социјалистичка Република Македонија, Социјалистичка Република Словенија, Социјалистичка Република Србија, Социјалистичка Република Хрватска, Социјалистичка Република Црна Гора, Социјалистичка Автономна Покраина Војводина и Социјалистичка Автономна Покраина Косово (во натамошниот текст: републиките и автономните покраини) се согласија, заради обезбедување на материјални услови за подготовките за општонародна одбрана, со овој договор да ги утврдат заедничките основи на финансирањето на усогласените програми за тие подготовки на својата територија.

Член 2

Под подготовки за општонародна одбрана, во смисла на овој договор, се подразбира обезбедувањето на материјални услови за остварување на плановите на одбраната, и тоа:

1) организирање, опремување, вооружување, оспособување и обучување на единици, установи и штабови на територијалната одбрана и воената милиција;

2) организирање, опремување, оспособување и обучување на цивилната заштита, службата за врска и службата за набљудување, јавување, известување и тревожење;

3) обезбедување и одржување на потребни материјални резерви за намените од точ. 1 и 2 став 1 на овој член;

4) организирање и спроведување на подготовките за општонародна одбрана и за дејствување во воени услови на органите и организациите на општествено-политичките заедници, на организациите на здружениот труд, на месните заедници, на самоуправните интересни заедници и на другите самоуправни организации и заедници, општествено-политички и општествени организации и работни луѓе и граѓани;

5) оспособување и обучување на воншколската младина и населението за одбрана и заштита што, во смисла на Законот за народната одбрана, не ги финансира федерацијата;

6) извршување на други задачи од значење за подготовките и развојот на општонародната одбрана.

Републиките и автономните покраини се согласиле со свои прописи да ги уредат општите, заедничките и сопствените подготовки, како и правата и должностите во финансирањето на подготовките за општонационална одбрана на републиките, автономните покраини, општините, организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници, месните заедници и другите самоуправни организации и заедници, општествено-политички организации и општествени организации што се од посебен интерес за подготовките на општонационалната одбрана (во натамошниот текст: носителите на правата и обврските во финансирањето на подготовките за општонационална одбрана).

Член 3

Републиките и автономните покраини се согласиле заедничките основи на финансирањето на подготовките за општонационална одбрана, во смисла на овој договор, да сочинуваат, и тоа:

- 1) единствена методологија на планирањето на потребите на општонационалната одбрана;
- 2) постојаност и стабилност на изворите на средствата, инструментите за обезбедување на тие средства и инструментите за финансирање на утврдените планови на одбраната, во согласност со основните принципи на финансирањето;
- 3) меѓусебните односи на носителите на правата и обврските во финансирањето и основните критериуми за условите и начинот на користење на средствата;
- 4) основните принципи на управувањето и располагањето со средствата;
- 5) задолжителноста за преземање на потребните мерки за спроведување и остварување на утврдената програма за финансирање на подготовките за општонационална одбрана.

Член 4

Основните принципи на финансирањето на подготовките за општонационална одбрана од точка 2 член 3 од овој договор ги сочинуваат:

- 1) самофинансирањето на сопствените подготовки за општонационална одбрана, при примена на начелото на заемност и солидарност на работните луѓе и граѓаните и на сите носители на правата и обврските во обезбедувањето и издвојувањето на средства за финансирање на општите, заедничките и сопствените подготовки за општонационална одбрана;
- 2) придонесот кон финансирањето на утврдените подготовки за општонационална одбрана, сразмерно со економските можности на носителите на правата и обврските во финансирањето на тие подготовки, на начинот и под условите утврдени со самоуправни спогодба, со општествен договор и со закон;
- 3) програмирањето на финансирањето на подготовките за општонационална одбрана, во согласност со утврдените приоритети и потреби на постојаната ефикасност на општонационалната одбрана;
- 4) рационалноста во користењето на средствата и усогласеноста на програмите за финансирање на подготовките за општонационална одбрана со плановите на одбраната;
- 5) насочувањето на средствата според приоритетите на потребите на општонационалната одбрана и специфичностите на одделни подрачја, односно стопански гранки и општествени дејности;
- 6) утврдувањето на даночните олесненија, односно ослободувања од обврските за плаќање на даноци и други давачки на средствата што се издвојуваат за финансирање на подготовките за општонационална одбрана.

Член 5

Републиките и автономните покраини се согласиле со свои прописи и мерки да обезбедат издвојувањето на средства за финансирање на подготов-

ките за општонационална одбрана, како утврдени пропорции во распределбата на националниот доход, да се врши во согласност со:

- 1) материјалните можности на стопанството;
- 2) утврдените основи на плановите и подготвителните мерки за одбрана на земјата, основите на подготовките на стопанството и општествените дејности за функционирање во војна и плановите на одбраната;
- 3) потребите на општонационалната одбрана утврдени со плановите на општествено-политичките заедници и самоуправните организации и заедници.

Член 6

Републиките и автономните покраини се согласиле височината на издвојувањето на средствата за финансирање на подготовките за општонационална одбрана да ја утврдуваат со својот среднопроцентен општествен план во процент од националниот доход на вкупното стопанство на републиката, односно автономната покраина.

Член 7

Републиките и автономните покраини се согласиле средствата за финансирање на подготовките за општонационална одбрана да ги утврдат на начинот на кој се утврдуваат средствата за финансирање на основната дејност и функциите на општествено-политичките заедници, самоуправните интересни заедници, месните заедници и другите самоуправни организации и заедници, односно на начин на кој се обезбедуваат средства за општите и заедничките потреби на организациите на здружениот труд.

Републиките и автономните покраини се согласиле за финансирање на подготовките за општонационална одбрана, покрај изворите на средствата од став 1 на овој член, да можат да се здружуваат средства и да се установуваат посебни извори на средства што ќе се утврдат со посебни прописи, општествени договори и самоуправни спогодби.

Член 8

Републиките и автономните покраини се согласиле со свои прописи да обезбедат финансирањето на подготовките за општонационална одбрана да се врши преку посебни фондови, посебни сметки, посебни намени во буџетот, односно финансискиот план на носителите на правата и обврските во финансирањето на подготовките за општонационална одбрана.

Член 9

Републиките и автономните покраини се согласиле со свои прописи и други акти да обезбедат сите носители на правата и обврските на финансирањето на подготовките за општонационална одбрана да издвојуваат средства за финансирање на тие подготовки и да водат евиденција за тие средства, да ги утврдат можностите и обврските за здружување на средствата заради финансирање на заедничките потреби утврдени со плановите на одбраната, како и обврската, динамиката на издвојувањето и насочувањето на средствата да се усогласи со програмите за финансирање на подготовките за општонационална одбрана на одделни носители на правата и обврските на финансирањето на тие подготовки.

Член 10

Републиките и автономните покраини се согласиле финансирањето на подготовките за општонационална одбрана да се врши врз основа на утврдените и усогласените планови на одбраната на одделни носители на правата и обврските во финансирањето на тие подготовки.

Републиките и автономните покраини се согласиле начинот на финансирање, височината на вкупните средства и нивниот распоред за финансирање на подготовките за општонационална одбрана да се

утврдуваат со среднорочната, односно годишната програма за финансирање на тие подготовки, што е составена според единствената методологија.

Среднорочната програма за финансирање од став 2 на овој член, се донесува истовремено со планот на општествено-политичката заедница, односно со планот на самоуправната организација и заедница, а годишната програма за финансирање — истовремено со донесувањето на буџетот, односно годишниот финансиски план на тие организации и заедници.

Републиките и автономните покраини се согласиле програмите за финансирање на подготовките за општествена одбрана на одделни носители на правата и обврските во финансирањето на тие подготовки да се утврдуваат во согласност со плановите на развојот на тие носители.

Член 11

Републиките и автономните покраини се согласиле со свои прописи да определат, управувањето со средствата за финансирање на подготовките за општонародна одбрана да го вршат органите на носителите на правата и обврските во финансирањето на тие потреби што управуваат со средствата за редовна дејност, односно тековно работење.

Член 12

Републиките и автономните покраини се согласиле со свои прописи и преку општествено договарање и самоуправно спогодување да обезбедат реализација на утврдените и усогласените програми за финансирање на подготовките за општонародна одбрана, во согласност со принципот на рационално користење на средствата, ефикасност на остварувањето на концепцијата на општонародната одбрана, селективно насочување на средствата според приоритетите на развојот на општонародната одбрана и специфичностите на потребите на одделни подрачја, односно стопански гранки и општествени дејности во остварувањето на општонародната одбрана.

Член 13

Републиките и автономните покраини се согласиле да ја утврдат единствената методологија на планирањето на потребите и на следењето на остварувањето на финансирањето на подготовките за општонародна одбрана, чии заеднички основи се утврдени со овој договор и меѓусебно да ги изменуваат стекнатите искуства заради натамошна изградба на што поефикасно планирање и финансирање на подготовките за општонародна одбрана врз самоуправни принципи.

Член 14

Овој договор влегува во сила кога ќе го усвојат собранијата на социјалистичките републики и собранијата на социјалистичките автономни покраини.

Член 15

Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

13 декември 1976 година
Белград

За СР Босна и Херцеговина
републички секретар за
народна одбрана,

Јово Мишковиќ, с. р.

За СР Македонија
републички секретар за
народна одбрана,

Миле Арнаутовски, с. р.

За СР Словенија
републички секретар за
народна одбрана,
Михаел Бутара, с. р.

За СР Србија
републички секретар за
народна одбрана,
Драгоман Радоичиќ, с. р.

За СР Хрватска,
републички секретар за
народна одбрана,
Миливоје Глухак, с. р.

За СР Црна Гора
републички секретар за
народна одбрана,
Славко Мариќевиќ, с. р.

За САП Војводина
покраински секретар за
народна одбрана,
Рудолф Јонтовиќ, с. р.

За САП Косово
покраински секретар за
народна одбрана,
Вук Шаљиќ, с. р.

874.

Врз основа на член 124 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот извршен совет, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Словенија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Србија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Хрватска, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, Собранието на општина Сплит, Собранието на Заедницата на југословенската лотарија, Сојузот на организациите за физичка култура на Југославија и Фудбалскиот сојуз на Југославија, склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕТО И ФИНАНСИРАЊЕТО НА VIII МЕДИТЕРАНСКИ ИГРИ ВО 1979 ГОДИНА ВО СПЛИТ

Член 1

Со овој општествен договор се утврдуваат обврските на учесниците на овој општествен договор во организирањето и финансирањето на VIII медитерански игри во 1979 година во Сплит.

Член 2

Учесниците на овој општествен договор утврдуваат:

- 1) дека на Југославија ѝ е доверено организирањето и одржувањето на VIII медитерански игри;
- 2) дека VIII медитерански игри ќе се одржат во Сплит, во септември 1979 година;
- 3) дека одржувањето на VIII медитерански игри во Југославија претставува многу значаен и крупен придонес на меѓународниот углед на самоуправната и неврзаната политика и нова потврда на местото и улогата на Југославија на Медитеранот;

4) дека организирањето и одржувањето на VIII медитерански игри во Југославија, а со оглед на учествувањето на голем број земји и спортисти и поради големиот број на спортски дисциплини на игрите, претставува нова и натамошна афирмација на југословенската физичка култура како во Југославија така и на меѓународен план.

Член 3

Имајќи предвид дека во Социјалистичка Република Хрватска е склучен Општествен договор за организирањето и финансирањето на VIII медитерански игри, со кој за одржувањето на VIII медитерански игри се обезбедуваат средства во износ од 390.000.000 динари, како и дека Фудбалскиот сојуз на Југославија и клубовите од I и II фудбалска лига ќе издвојат за организирањето на VIII медитерански игри 10% од своите приходи од спортска прогноза остварени во периодот од 1976 до 1980 година, учесниците на овој општествен договор утврдуваат дека својот придонес во финансирањето на VIII медитерански игри ќе го обезбедат на следниот начин:

1) Сојузниот извршен совет ќе им предложи на републиките и на автономните покраини во буџетот на федерацијата, преку Сојузот на организациите за физичка култура на Југославија, до 1979 година, да се обезбедат средства во износ до 42.000.000 динари, што можат да се користат исклучиво за непосредно организирање и одржување на VIII медитерански игри;

2) извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини ќе донесат, ќе предложат или ќе препорачат донесување на соодветни одлуки, со кои ќе се обезбеди учеството на одделните републики и автономни покраини во финансирањето на VIII медитерански игри во износ од 3% од приходот на спортска прогноза од средствата на фондот на добивките остварени во времето од 1 јануари 1977 до 31 декември 1980 година, а најмногу до износот од 120.000.000 динари.

Член 4

Сојузниот извршен совет, во согласност со критериумите на тековната царинска политика, ќе ја разгледа можноста за намалување на царинските давачки за увоз на специфичната опрема што во Југославија не се произведува, а е наменета за опремување на објекти, во согласност со овој општествен договор.

Член 5

За успешно раководење со подготовките и одржувањето на VIII медитерански игри, Сојузниот извршен совет ќе формира Комитет на VIII медитерански игри и, на предлог од Сојузот за физичка култура на Југославија, ќе ги именува членовите на тој комитет.

Член 6

Учесниците на овој општествен договор се согласни правата и должностите на инвеститор да ги врши Собранието на општина Сплит.

Член 7

Заради остварување на овој општествен договор и на задачите што произлегуваат од него, Собранието на општина Сплит во својство на инвеститор ќе отвори посебна сметка кај Службата на општественото книговодство.

Член 8

Иницијатива за измени и дополненија на овој општествен договор може да поведе секој учесник на овој општествен договор.

Член 9

Овој општествен договор влегува во сила кога ќе го потпишат овластените претставници на сите учесници на овој општествен договор, а ќе се применува наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

15 декември 1976 година
Белград

За Сојузниот извршен совет
заменик сојузен-секретар за
финансии,

Божидар Радуновиќ, с.р.

За Извршниот совет на
Собранието на СР Босна и
Херцеговина
потсекретар во Републичкиот
секретаријат за финансии,
Александар Марковиќ, с.р.

За Извршниот совет на
Собранието на СР
Македонија
член на Извршниот совет и
републички секретар за
финансии,

Ристо Филиповски, с.р.

За Извршниот совет на
Собранието на СР Словенија
заменик-републички
секретар за финансии,
Драган Мозетич, с.р.

За Извршниот совет на
Собранието на СР Србија
член на Извршниот совет и
републички секретар за
финансии,

Милош Милосавлевиќ, с.р.

За Извршниот совет на
Саборот на СР Хрватска
член на Извршниот совет и
Саборот,
д-р **Иван Јурковиќ, с.р.**

За Извршниот совет на
Собранието на СР Црна Гора
заменик-републички
секретар за финансии,
д-р **Данило Алексиќ, с.р.**

За Извршниот совет на
Собранието на САП
Војводина
Заменик
покраински секретар за
финансии,
Јулијана Вулеќиќ, с.р.

За Извршниот совет на
Собранието на САП Косово
член на Извршниот совет и
покраински секретар за
финансии,

Џемишт Дуриќи, с.р.

За Собранието на општина
Сплит
претседател на Извршниот
совет на СО Сплит,
Анте Скатареќиќ, с.р.

За Собранието на Заедницата на Југословенската лотарија помошник-републички секретар за здравје и социјална политика на Извршниот совет на СР Србија,

Чеда Симиќ, с.р.

За Сојузот на организациите за физичка култура на Југославија претседател на Сојузот за физичка култура на Југославија,

Хакија Поздерац, с.р.

За Фудбалскиот сојуз на Југославија претседател на Фудбалскиот сојуз на Југославија,

Тоне Флоријанчиќ, с.р.

дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за цемент, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за цемент:

	Дин/t
1) РС — 250	482,00
2) РС — 350	539,30
3) РС — 450	619,70
4) РС — 550	772,60
5) Р — 700	527,80
6) L — 700	1.543,95
7) салодур	715,30
8) бел 250	1.124,50
9) бел 350	1.321,35
10) металургиски 250	482,00
11) металургиски 350	539,30

Цените од став 1 на оваа точка се однесуваат на цемент пакуван во вреќи од 50 килограми, натоварен во возило на склад на производителот.

При испорака на цементот во растурена состојба, цените од став 1 на оваа точка се намалуваат за 45 динари за една тона.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 2816 од 22 декември 1976 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Салонит Анхово“ — Анхово, Цементарна Трбовле — Трбовле, „Далмација цемент“ — Солун, „Слобода“ — Подсусед, Истарске творнице цемента и хидратизираног вапна — Пула, Творница цемента — Умаг, Беочинска фабрика цемента — Беочин, Фабрика цемента „Нови Поповац“ — Поповац, Фабрика цемента „Шар“ — Генерал Јанковиќ, Фабрика цемента „Усје“ — Скопје, Цементара „Азот“ — Горажде, Фабрика цемента — Лукавац, Фабрика цемента — Косјериќ и Фабрика цемента — Плевља.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 34 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

877.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ВЕЛОСИПЕДИ, ВЕЛОСИПЕДИ СО ПОМОШЕН МОТОР, МОТОЦИКЛИ, МОПЕДИ, ВОНБРОДСКИ МОТОРИ, СТАБИЛНИ МОТОРИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВИ МОТОРНИ ПУМПИ СО И БЕЗ ПРИБОР, СКИЈАЧКИ ВЛЕЧАЛКИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТИЕ ПРОИЗВОДИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 22 ноември 1976 година склучија и потпишаа Спогодба за промена

875.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПАНЕЛ-ПЛОЧИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 31 јули 1976 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за панел-плочи, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 15% за производите наведени во Ценовникот што е составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 2927 од 22 декември 1976 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 9 производителски потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 16 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

876.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЦЕМЕНТ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 19 јули 1976 го-

на затечените малопродажни цени за велосипеди, велосипеди со помошен мотор, мотоцикли, мопеди, вонбродски мотори, стабилни мотори, определени видови моторни пумпи со и без прибор, скијачки влечалки и резервни делови за тие производи, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат да ги зголемат своите затечени малопродажни цени, при условите на продажбата, наведени во Спогодбата, до 10%.

2. Цените од точка 1 на оваа спогодба важат како цени во продажба на мало, без данокот на промет. Во тие цени е вклучен работот, зависно од видот на производот, и тоа од 6% до 10% за покривање на трошоците во прометот на големо и од 10% до 18% за покривање на трошоците во прометот на мало, како и трошоците на амбалажата.

3. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

4. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 4037 од 24 декември 1976 година.

5. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 5 претставници производители потписници на Спогодбата. Претставници на купувачите-потрошувачи: 16 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

878.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ГРЕЈАЧИ ЗА ВОДА (БОЈЛЕРИ) И ЗА НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 14 октомври 1976 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за електрични грејачи за вода (бојлери) и за нивни резервни делови, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 13%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3706 од 28 декември 1976 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Тики“ — Љубљана, „Раде Кончар“ — Загреб, „Емо“ — Целје, „Делиград“ — Ниш, „Сутјеска“ — Белград и „Енергоинвест-Мебош“ — Босански Шамац.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 27 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

879.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КЕРАМИЧКИ КАНАЛИЗАЦИОНИ ЦЕВКИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 4 јуни 1976 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за керамички канализациони цевки, со тоа што производителската организација на здружен труд да може да ги зголеми своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, во просек до 12%, а според Ценовникот што е составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 2099 од 27 декември 1976 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Керамика“ — Младеновац.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Копалоник“ — Белград, „Металсервис“ — Белград, „Електрометал“ — Белград, „Технопромет“ — Белград, „Фероелектро“ — Сараево, „Агровојводина“ — Нови Сад, „Караорман“ — Скопје, „Грамакс“ — Љубљана, „Керакомерц“ — Загреб, „Грамац“ — Загреб, „Гвожђар“ — Кралево, „Монтинвест“ — Белград, „Керамика унион“ — Белград, Дирекција за реконструкцију града Београда — Белград, Београдски водовод и канализација — Белград и „Монтажа“ — Белград.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за износот на постојаните девизни резерви и за најмалиот износ на тековните девизни резерви, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/76, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ПОСТОЈАНИТЕ ДЕВИЗНИ РЕЗЕРВИ И ЗА НАЈМАЛИОТ ИЗНОС НА ТЕКОВНИТЕ ДЕВИЗНИ РЕЗЕРВИ

Во точка 1 наместо бројот: „18.000.000“ треба да стои: „18.000.000.000“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 24 декември 1976 година.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ**

За помошник-сојузен секретар за надворешни работи се назначува Милиќ Бугарчиќ, досегашен советник на сојузниот секретар за надворешни работи.

Е. п. бр. 958/76
8 декември 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА**

За помошник-сојузен секретар за надворешна трговија се назначува Алија Вашиќ, комерцијален директор на претпријатието „Енергоинвест“ од Сараево.

Е. п. бр. 959/76
8 декември 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА**УКАЗ****ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Грција

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Генерал Dionisios Arbizis, командант на вооружените сили на Република Грција.

Бр. 51
8 јуни 1976 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

— за извонредни заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Јапонија

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЛЕНТА

Неговото Царско Височенство престолонаследник принц Akihito.

Бр. 53
7 јуни 1976 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

— за особени заслуги на развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и вооружените сили на Република Индонезија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛАВРОВ ВЕНЕЦ

Генерал Makmud Murod, началник на Генералштабот на КОВ на Република Индонезија.

Бр. 54
11 јуни 1976 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

Страна

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

— за извонредни заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Того

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА СВЕЗДА

Генерал Gnassingbe Eyademe, претседател на Република Того.

Бр. 58
22 јуни 1976 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
година и на Програмата за модернизација на заедничките служби за водење на цивилните и воените воздухоплови, во периодот од 1976 до 1981 година — — — — —	1803
834. Закон за измена на Законот за обезбедување средства за покритие на пречекорувањето на трошоците за изградба на пругата Белград-Бар на територијата на Социјалистичка Република Црна Гора — — — — —	1803
835. Закон за пуштање на лекови во промет — — — — —	1804
836. Закон за измени и дополненија на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување — — — — —	1812
837. Закон за измени и дополненија на Законот за здравственото осигурување на воените осигуреници — — — — —	1813
838. Закон за измени и дополненија на Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници — — — — —	1815
839. Закон за додатокот на деца и за други форми на детска заштита на децата на воените осигуреници — — — — —	1817
840. Закон за воведување на единствен матичен број на граѓаните — — — — —	1823
841. Закон за државјанството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	1824
842. Закон за измени и дополненија на Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	1827
843. Закон за спречување на злоупотреба на слободата на печатот и на другите видови информирање — — — — —	1829
844. Резолуција за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година во 1977 година — — — — —	1831
845. Одлука за утврдување на вкупниот износ на девизи за потребите на федерацијата, републиките и автономните покраини за 1977 година — — — — —	1837
846. Одлука за одобрување на Финансискиот план на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи за 1977 година — — — — —	1837
847. Одлука за одобрување на Финансискиот план на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи за 1977 година — — — — —	1837
848. Одлука за одобрување на Измените и дополненијата на Финансискиот план на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи за 1976 година — — — — —	1838
849. Одлука за одобрување на Измените и дополненијата на финансискиот план на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи за 1976 година — — — — —	1838
850. Договор за основите на Општествениот план на Југославија за развој на производите на базната хемија во периодот од 1976 до 1980 година — — — — —	1838
Одлука за потврдување на Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на производите на базната хемија во периодот од 1976 до 1980 година — — — — —	1842
822. Закон за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1977 година — — — — —	1733
823. Буџет на федерацијата за 1977 година — — — — —	1734
824. Закон за извршување на Буџетот на федерацијата за 1977 година — — — — —	1775
825. Закон за книговодството — — — — —	1778
826. Закон за условите и постапката за санација — — — — —	1785
827. Закон за измени и дополненија на Законот за обезбедување на трајни обртни средства на организациите на здружениот труд — — — — —	1790
828. Закон за амортизација на основните средства на основните организации на здружен труд и на други корисници на општествени средства — — — — —	1791
829. Закон за дополнение на Законот за развојните премии и за обезбедување средства за исплата на тие премии — — — — —	1801
830. Закон за измени на Законот за премиите за млеко и згоени телиња, јуниња и јагниња и за компензациите за свежо месо — — — — —	1801
831. Закон за измени на Законот за компензација на производителите на вештачки ѓубриња во 1974, 1975 и 1976 година — — — — —	1801
832. Закон за пренесување на средствата на ануитетите по определени кредити во корист на средствата за солидарност на републиките и автономните покраини — — — — —	1802
833. Закон за измена и дополнение на Законот за утврдување на вкупниот износ на средствата за финансирање на Програмата за интеграција на заедничките служби за водење на цивилните и воените воздухоплови, во периодот од 1977 до 1981	

Страна	Страна
851. Договор за основите на Општествениот план на Југославија за развој на производството на неметали во периодот од 1976 до 1980 година — — — — — 1842	865. Правилник за измена на Правилникот за начинот на пополнување и поднесување на исправите во царинската постапка — — — — — 1381
Одлука за потврдување на Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на производството на неметали во периодот од 1976 до 1980 година — — — — — 1846	866. Решение за укинување на Царинската испостава на Царинарницата Сараево со седиште во Добој и за отворање на Царинска испостава на Царинарницата Тузла со седиште во Добој — — — — — 1883
852. Договор за основите на Општествениот план на Југославија за развој на машиноградбата и бродоградбата во период од 1976 до 1980 година — — — — — 1947	867. Решение за укинување на Царинската испостава на Царинарницата Сараево со седиште во Тузла и за отворање на Царинска испостава на Царинарницата Тузла со седиште во Тузла — — — — — 1883
Одлука за потврдување на Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на машиноградбата и бродоградбата во период од 1976 до 1980 година — — — — — 1851	868. Решение за укинување на Царинската испостава на Царинарницата Сараево со седиште во Брчко и за отворање на Царинска испостава на Царинарницата Тузла со седиште во Брчко — — — — — 1883
853. Договор за основите на Општествениот план на Југославија за развој на Југословенските железници во периодот од 1976 до 1980 година — — — — — 1851	869. Листа на царинските основици за патничките, доставните и товарните моторни возила што југословенски и странски државјани непосредно ги увезуваат од странство — — — — — 1884
Одлука за потврдување на Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на Југословенските железници во периодот од 1976 до 1980 година — — — — — 1854	870. Одлука за минималните општи услови на кредитната способност на банките и другите финансиски организации — — — — — 1903
854. Договор за основите на Општествениот план на Југославија за развој на ПТТ сообраќај во периодот од 1976 до 1980 година — — — — — 1854	871. Одлука за височината и условите за користење на задолжителната резерва на банките и на другите финансиски организации заради одржување на нивната дневна ликвидност — — — — — 1903
Одлука за потврдување на Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на ПТТ сообраќај во периодот од 1976 до 1980 година — — — — — 1856	872. Одлука за структурата на пласманите на банките и на другите финансиски организации според роковите на втасаноста — — — — — 1904
855. Општествен договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и другите примања на функционерите во федерацијата — — — — — 1857	873. Договор за заедничките основи на финансирањето на општонародната одбрана — — — — — 1904
856. Одлука за максималните цени за јаглен и природен гас — — — — — 1859	874. Општествен договор за организирањето и финансирањето на VIII медитерански ипри во 1979 година во Сплит — — — — — 1906
857. Одлука за ослободување од плаќање царина и увозни давачки и такси на увозот на сурова нафта — — — — — 1860	875. Спогодба за промена на затечените цени за панел-плочи — — — — — 1908
858. Одлука за измени на Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за увоз на стоки за лична потрошувачка во 1976 година — — — — — 1860	876. Спогодба за промена на затечените цени за цемент — — — — — 1908
859. Одлука за измена на Одлуката за определување на пловните патешта од меѓународно значење — — — — — 1860	877. Спогодба за промена на затечените малопродажни цени за велосипеди, велосипеди со помошен мотор, мотоцикли, мопеди, вонбродски мотори, стабилни мотори, определени видови моторни пумпи со и без прибор, скијачки влечалки и резервни делови за тие производи — — — — — 1908
860. Решение за основање на Царинарница во Крагуевац — — — — — 1861	878. Спогодба за промена на затечените цени за електрични грејачи за вода (бојлери) и за нивни резервни делови — — — — — 1909
861. Наредба за установување забранети зони во југословенските внатрешни морски води — — — — — 1861	879. Спогодба за промена на затечените цени за керамички канализациони цевки — — — — — 1909
862. Наредба за уплатување на приходите на општествено-политичките заедници, самоуправните интересни заедници и фондските на општествено-политичките заедници — — — — — 1862	Исправка на Одлуката за износот на постојаните девизни резерви и за најмалиот износ на тековните девизни резерви — — — — — 1909
863. Наредба за измена на Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи — — — — — 1881	Назначувања и разрешувања — — — — — 1910
864. Правилник за измени и дополнења на Правилникот за уредите, опремата, димензиите и вкупните тежини на возилата во сообраќајот на патештата — — — — — 1881	Одликувања — — — — — 1910
	Меѓународни договори — — — — — 1161